


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК


Скопје
год. **17** - бр. 6
декември 2010

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6249



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. **17** - бр. 6

декември 2010

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 17 бр.6, декември 2010

©2010

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

КЕТИ ЃОРЃИЕВСКА

МАРИЈА ТРПКОВСКА

ТАТЈАНА ШТЕРЈОВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-326
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти	2-70
Прегледи	65-69
Промени, пренос, престанок на важење	70
Пријави индустриски дизајн.....	71-81
Прегледи	82
Објави индустриски дизајн	83-96
Прегледи	96
Продолжување.....	97
♦ Пријави на трговски марки	98-208
Прегледи.....	209-226
♦ Трговски марки.....	227-309
Прегледи.....	310-320
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	321-323
♦ Овластен корисник	324
♦ Од регистарот на застапници и промени.....	325
♦ Исправки	326
➤ II. МАНИФЕСТАЦИИ	327-328
➤ III. ИЗВЕСТУВАЊА	329



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02 42/03 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.


Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- | | | |
|--|-----------------|--|
| (51) В 42D 15/02 | (11) 903432 | (57) Визит картата, е со правоаголна форма, составена од два дела надворешен и внатрешен дел. На нацртот кој е претставен производот може да се забележи неговата функционалност. Со овој начин на поврзување, може да се изработуваат визит карти, разни промотивни и рекламни материјали. На внатрешниот дел има засек кој освен улога на поврзување има улога и на регулирање на должината на извлекување на внатрешниот дел. |
| (21) 2008/82 | (13) А | |
| | (22) 18/03/2008 | |
| | (45) 31/12/2010 | |
| (30) П-20080082 18/03/2008 МК | | |
| (73) Бато енд Дивајн Графикас центар
ул.Првوماјска бб 1000 Скопје, МК | | |
| (72) Росоманов, Зоран | | |
| (54) ВИЗИТ КАРТА | | |



Слика 1



- (51) **A 21D 8/00** (11) **903443**
(13) **A**
(21) 2009/47 (22) 10/02/2009
(45) 31/12/2010
(30) П-20090047 10/02/2009 МК
(73) **Стојкоски Владимир**
ул."Владимир Комаров" згр.25, влез 4,
стан 3, 1000 Скопје, МК
(72) Георгиевски, Благоја and
Стојкоски Владимир
(54) **ЕКОЛОШКИ САДОВИ ЗА ХРАНА**
(57) Еколошките садови за храна се пронајдок
од областа на прехранбената индустрија,

односно пакувањето на прехранбени производи. Садовите во облик на чаша или чинија се класифицирани како потрошен материјал, односно за една употреба. **Карактеристично е тоа што** се направени потполно од органски супстанции и се комплетно разградливи. Овој пронајдок претставува замена за конвенционалната амбалажа од пластични материјали, а нивната биоразградливост придонесува кон зачувувањето на животната средина, со што го заслужуваат епитетот еколошки.

(51) F 16J 9/00

(11) 903463

(57) Моторите и апаратурите кои на своите клипови ќе имаат монтирано преклопно компресиони алки ќе добијат одличен компресионен простор во цилиндерот помеѓу клипот и алките, со што овие машини и апаратури ќе добијат и подолг работен век со подобра компресиона способност со помала потрошувачка на гориво и масла за нивно подмачкување.

(21) 2009/138

(13) A

(22) 05/05/2009


(45) 31/12/2010

(30) П20090138 05/05/2009 МК

(73) Смилески Мирко
Ул.Маршал Тито бр.3,
Македонски Брод, МК


(72) Смилески Мирко

(54) ПРЕКЛОПНА КОМПРЕСИОНА АЛКА



- (51) **B 2700 00/00** (11) **903462**
 (13) **A**
 (21) 2009/283 (22) 10/09/2009
 (45) 31/12/2010
 (30) П20090283 10/09/2009 МК
 (73) **Коруноски Жарко**
ул."Благоја Стојкоски" бр.3,
7500 Прилеп, МК
 (72) Коруноски Жарко
 (54) **ПОЛУАВТОМАТСКА МАШИНА ЗА РЕЖЕЊЕ**
ТРУПЦИ ОД МЕКО, ТВРДО И ЗАМРЗНАТО
ДРВО
 (57) Гореопишаната технологија има многу предности во споредба со технологиите што се инсталирани во дрвопреработувачките капацитети на овие простори. Нејзината мобилност овозможува таа да биде однесена до местата каде има пресечено трупци и овозможува истите да се планираат и режат на лице место. Тоа заштедува многу работни сати, потребни за товарирастоварна трупците во камионите. Тоа исто така овозможува

заштеда на средства за гореспоменатите активности и заштеда на средства кои се издвојуваат за превоз на истите до пиланите. При режењето не е потребно изрежаните елементи да се тргнуваат, т.е. може да се реже целиот трупец, а потоа да се прекине со работата и истите да се тргнат рачно или со помош на вилушкар. Намалена е и опасноста за повреда на работникот, бидејќи истиот секогаш се наоѓа назад зад пилата. Минималната дебелина на елементот кој останува по последниот рез на трупецот може да биде 5 см. Со користењето на биметални пили кои одговараат на гореопишаните тркала се отвора простор за режење меко, тврдо и замрзнато дрво. Тркалата имаат канал за клинест ремени на кои потпира пилата при ротацијата, при што се амотризираат ударите и вибрациите на машината, а бескрајната лентовидна пила се води помеѓу четири тркала, кои не дозволуваат нејзино искривување.





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
B42D15/02	B42D15/02	903432 A	F16J9/00	F16J9/00	903463 A
A21D8/00	A21D8/00	903443 A	B270000/00	B270000/00	903462 A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) Бато енд Дивајн Графикс центар	(73) Смилески Мирко		
(51) B 42D 15/02	(51) F 16J 9/00	(11,13) 903432 A	(11,13) 903463 A
Коруноски Жарко	Стојкоски Владимир		
B 2700 00/00	A 21D 8/00	903462 A	903443 A

(51) **A 01K 47/00, 53/00** (11) **903444**
 (13) **T1**
 (21) **2009/49** (22) 11/02/2009
 (45) 31/12/2010

(30) 20050100057 09/02/2005 GR

(96) 08/02/2006 EP06710188.1

(97) 19/11/2008 EP1848267

(73) **KATSAMPIS, Ioannis**
13 Polygenous Str. / 21200 Argos, GR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје


(72) **KATSAMPIS, Ioannis**

(54) **КОШНИЦА СО КАПАК**

(57) 1. Кошница со капак кој има разделива горна страна што кошница во внатрешноста држи контејнери за сместување на течности и хоризонтална површина со отвор и отстранлива покривка преку истата, едната страна од оваа површина се наклонува во внатрешноста на контејнерите, има разделива горна страна (10) која се отвора со помош на поврзувачки механизам (1), назначена со тоа, што, под горната покривка има површина прикачена на страничните сидови (2) од капакот кој има отвор (9) кој е покриен со отстранлива покривка (48) и контејнери (8) за сместување на течност, едната страна

(26) од површината е наклонета спуштајќи се во контејнерите и оставајќи процеп (34) помеѓу нејзиниот крај и дното (30) на контејнерот преку која празнина течностите се пренесуваат во внатрешноста на телото од капакот (99) до просторот (7), има пруги (36) на сидовите од простор (7) за да им помогне на пчелите лесно да се искачуваат, бидејќи пчелите немаат непосреден контакт со врвот на капакот, тие не го лепат истиот со „прополис“, што овозможува да се има непосреден пристап до течностите сместени во контејнерите без притоа да се има било каков контакт со пчелите, овозможува со отворање на отстранливата покривка (48) да се смести или да се земе било што од внатрешноста, на врвот на капакот има затварачи (11) кои отворени имаат можност на нивната положба да бидат прилагодливи на тој начин помагајќи пчелите да совладаат секакви екстремни временски услови, кога затварачите се затворени тие ги покриваат дупките за довод на воздух (12), сите горенаведени се спроведуваат без вадење на капакот и без чадење на пчелите на тој начин избегнувајќи го пренесувањето на отровните супстанции од чадот во производите од пчелите.

Има уште 2 патентни барања.



Слика 1

- (51) C 10J 3/50, 3/52, 3/74 (11) 903471
(21) 2009/116 (13) T1
(22) 13/04/2009
(45) 31/12/2010

(30) 20000002495 21/12/2000 CH

(96) 18/12/2001 EP01988041.8

(97) 18/02/2009 EP1343858

(73) Nesi Plant S.A.
Via Cattori, 5 / 6902 Lugano, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) SORACE, Vincenzo

(54) ПОСТАПКА И АПАРАТ ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ВОДОРОД И ЈАГЛЕРОД
ДИОКСИД ОД ГАСИФИКАЦИЈАТА НА
СУРОВИНИ

- (57) 1. Постапка за производство на чист водород и јаглерод диоксид во реактор преку гасификација на течни, калливи или цврсти сировини, или произведени за намената или од индустриски постапки во кои истите не можат да се рециклираат, или горива од отпади или биомаси, која ги опфаќа чекорите на доставување, гасификација без акумулирање честички во реакторот, извлекување цврсти остатоци во прашкаста или стакловидна форма, чистење и компресија на добиен гас од синтеза, одделување на чистите гасови, водород и јаглерод диоксид содржани во гасот од синтеза, која постапка е **назначена со тоа што**

а) сировини се третираат во секцијата за доставување на реакторот со набивање на доставениот материјал да се отстрани воздухот од истиот, потоа мелење на набиениот материјал до контролирана големина на честички за да се олесни гасификацијата, и воведување на наведените материјали во гасификационата област на реакторот при инертна атмосфера преку CO₂ поток без внесување надворешен


воздух;

б) сировини во гасификационата област на вертикално ориентиран моноцевчест реактор кој се шири во дијаметар од врвот кон дното, кој има надолен проток и на произведената цврста фаза и на гасот од синтезата, се подложуваат на гасификација во редуктивна атмосфера, на работна температура регулирана од променлив термален профил, кој се добива преку серии на парови од факели сместени по должината на гасификационата област секој на 180° во однос на другиот, која температура, според физичко-хемиските карактеристики на доставените сировини, е во опсег од минимум од 350°C во горниот дел на гасификационата област, и максимум од 1200°C во долниот дел на истата област;

в) цврстите остатоци од гасификацијата се собираат преку паѓање во област за испуст сместена на дното од реакторот, која дејствува или како финална оксидациона комора со испуст во прашкаста форма, или како оксидациона комора и топач со претворање на супституент во стакло преку ладење во вода;


г) гас од синтеза добиен преку постапка на гасификација се праќа на чистење и третман на одделување од повеќе етапи за да се добие H₂ и CO₂ кои имаат чистота повисока од 99%.

Има уште 12 патентни барања.





- (51) **C 07D 487/04**, (11) **903433**
 A 61K 31/407, 31/5365, (13) **T1**
 31/55, 31/5517, 31/553, (22) 27/04/2009
 38/21, 45/00, (45) 31/12/2010
 A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
 C 07D 487/14,
 498/04, 498/14
- (21) 2009/130
- (30) 20040048815 24/02/2004 JP;
 20040169190 07/06/2004 JP and
 20040296390 08/10/2004 JP
- (96) 24/02/2005 EP05710778.1
- (97) 15/04/2009 EP1719773
- (73) **Japan Tobacco, Inc.**
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku / Tokyo
105-8422, JP
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) ОКА, Takahiro;
 IKEGASHIRA, Kazutaka;
 HIRASHIMA, Shintaro;
 YAMANAKA, Hiroshi;
 NOJI, Satoru;
 NIWA, Yasushi;
 MATSUMOTO, Yoko;
 SATO, Toshihiro;
 ANDO, Izuru and
 NOMURA, Yukihiro
- (54) **ЗАСИТЕНИ ХЕТЕРОТЕТРАЦИКЛИЧНИ**
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО ПОЛИМЕРА ЗА ЗА ИНХИБИТОРИ НА
НСV
- (57) 1. Соединение претставено со следнава
 формула (I) или негова фармацевтски
 прифатлива сол:



назначено со тоа што



е C=C-N или N-C=C,

G^3 , G^4 и G^5 се секое независно јаглероден атом или азотен атом, кога барем едно од G^3 , G^4 и G^5 е јаглероден атом, наведениот јаглероден атом е евентуално супституиран со R^3 ,

Q е

(1) $-(CH_2)_b-$ или

(2) $-(CH_2)_c-Q^1-(CH_2)_d-$

(каде што b е цел број од 1 до 4,

c и d се секое независно 0 или цел број од 1 до 4,

Q^1 е

(1') -O-,

(2') -NH-,

(3') -S-,

(4') -OCO-,

(5') -OCONH-,

(6') -CO-,

(7') -SO-,

(8') -SO₂-,

(9') -NHCO-,

(10') -NHSO₂-,

(11') -NHCOO-,

(12') -COO-,

(13') -CONH-,

(14') -SO₂NH-,

(15') -NHCONH-,

(16') -NHSO₂NH-,

(17') -CH=CH-,

(18') -CH=N- или

(19') -N=CH-),

прстен A е

(1) бензен,

(2) циклопентан или циклохексан,

(3) циклопентен или циклохексен или

(4) 5- или 6-член хетероцикл кој содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом,

G^6 е јаглероден атом или азотен атом, испрекинатата линија во прстенот A прикажува единечна врска или двојна врска, R^1 е

(1) карбоксил група,

(2) еквивалент на карбоксилна киселина,

(3) -CONR¹¹R¹²

(каде што R¹¹ и R¹² се секое независно

(1') водороден атом,

(2') C₁₋₆ алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената група E,

(3') C₂₋₆ алкенил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената група E,

(4') C₆₋₁₄ арил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група E,

(5') хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група E,

(каде што наведената хетероциклична група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом,

(6') C₃₋₁₀ циклоалкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група E),

(4) -COOR¹⁰³

(каде што R¹⁰³ е група одбрана од наведената група C или остаток од глукуронска киселина), R² може да супституира на супституирачка положба на јаглероден атом или азотен атом кој ја формира Q и е



(1) водороден атом,

(2) група одбрана од наведената група E,


(3) C₁₋₆ алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената група E,

(4) C₂₋₆ алкенил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената група E,


(5)



(7)



(8)



(1') врска,

(2') C₁₋₆ алкилен,

(3') C₂₋₆ алкенилен,

(4') -(CH₂)_{u1}-O-(CH₂)_{v1}-

(5') -(CH₂)_{u1}-S-(CH₂)_{v1}-

(6') -(CH₂)_{u1}-NR^{L1}-(CH₂)_{v1}-

(7') -(CH₂)_{u1}-CO-(CH₂)_{v1}-

(8') -(CH₂)_{u1}-CONR^{L2}-(CH₂)_{v1}-

(9') -(CH₂)_{u1}-NR^{L2}CO₂-(CH₂)_{v1}-

(10') -(CH₂)_{u1}-NR^{L2}CONR^{L3}-(CH₂)_{v1}-

(11') -(CH₂)_{u1}-NR^{L2}CO-(CH₂)_{v1}-

(12') -(CH₂)_{u1}-NR^{L2}SO₂-(CH₂)_{v1}-

(13') -(CH₂)_{u1}-SO₂-(CH₂)_{v1}-

(14') -(CH₂)_{u1}-SO₂NR^{L2}-(CH₂)_{v1}- или

(15') -(CH₂)_{u1}-N+R^{L2}R^{L2'}-(CH₂)_{v1}-

(каде што u, v, u1 и v1 се секое независно 0 или цел број од 1 до 6,

R^{L1} е

(1'') водороден атом,

(2'') група одбрана од наведената група C,

(3'') -COR^{L11},

(4'') -CONR^{L11}R^{L12},

(5'') -COOR^{L11} или

(6'') -SO₂R^{L13}

(каде што R^{L11} и R^{L12} се секое независно водороден атом или група одбрана од следнава група C, и R^{L13} е група одбрана од наведената група C),

R^{L2} и R^{L3} се секое независно,

(1'') водороден атом,

(2'') група одбрана од наведената група C,

(3'') -COR^{L11}, или

(4'') -SO₂R^{L13}

(каде што R^{L11} и R^{L12} се како што е дефинирано горе),

R^{L2'} е метил група,

L³ е

(1') -CHR^{L14}- или

(2') -NR^{L14}-

(каде што R^{L14} е група одбрана од наведената група F), прстен D¹ и прстен D² се секое независно

(1') C₆₋₁₄ арил група евентуално супституирана



со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група E,

(2') C_{3-10} циклоалкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група E или

(3') хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група E,

(каде што наведената хетероциклична група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом)),

R^3 е

(1) водороден атом,

(2) халоген атом,

(3) C_{1-6} алканоил група,

(4) карбоксил група,

(5) циано група,

(6) нитро група,

(7) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од следнава група A,

(8) $-OR^{101}$

(каде што R^{101} е водороден атом или група одбрана од следнава група C),

(9) $-NR^{102}R^{119}$

(каде што R^{102} и R^{119} се секое независно водороден атом, C_{1-6} алканоил група или C_{1-6} алкилсулфонил група),

(10) $-COOR^{103}$

(каде што R^{103} е група одбрана од наведената група C или остаток од глюкуронска киселина),

(11) $-CONR^{104}R^{105}$

(каде што R^{104} и R^{105} се секое независно водороден атом, хидроксил група, циано група, C_{1-6} алкокси група или C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената група A),

(12) $-SO_2R^{106}$

(каде што R^{106} е хидроксил група, amino група, C_{1-6} алкил група или C_{1-6} алкиламино група),

(13) $-NHCOR^{107}$

(каде што R^{107} е amino група или C_{1-6} алкиламино група),

(14) $-C(=NR^{108})NH_2$

(каде што R^{108} е водороден атом, C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената група A, хидроксил група или C_{1-6} алкокси група),

(15) $-P(=O)(OR^{109})_2$

(каде што R^{109} е секое независно водороден атом или група одбрана од наведената група C),

(16) $-P(O)(OR^{110})NR^{111}R^{112}$

(каде што R^{110} , R^{111} и R^{112} се секое независно водороден атом или група одбрана од наведената група C),

(17) $-CONHCO-R^{113}$

(каде што R^{113} е група одбрана од наведената група C),

(18) $-CONHSO_2-R^{114}$

(каде што R^{114} е група одбрана од наведената група C),

(19) $-SO_2NHCO-R^{115}$

(каде што R^{115} е група одбрана од наведената група C) или

(20) хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група B,

(каде што наведената хетероциклична група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом),

R^4 може да супституира на супституирачка положба на јаглероден атом или азотен атом кој ја формира Q и секое е независно

(1) халоген атом,

(2) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената група A,

(3) $-OR^{116}$

(каде што R^{116} е водороден атом или група одбрана од наведената група C),

(4) $-NR^{117}R^{118}$

(каде што R^{117} и R^{118} се секое независно водороден атом, C_{1-6} алканоил група или група одбрана од наведената група C),

(5) C_{6-14} арил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група B или

(6) хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група B

(каде што наведената хетероциклична група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом),

a е 0, 1 или 2,

R^5 и R^6 се секое независно

(1) водороден атом,

(2) халоген атом,

(3) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана

со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената група A,

(4) $-OR^{120}$

(каде што R^{120} е водороден атом или група одбрана од наведената група C) или

(5) $-NR^{121}R^{122}$

(каде што R^{121} и R^{122} се секое независно водороден атом, C_{1-6} алканоил група или група одбрана од наведената група C),

прстен Cy е

(1) C_{3-10} циклоалкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група B,

(2) C_{3-10} циклоалкенил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група B или

(3) хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група B


(каде што наведената хетероциклична група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом),

X е

(1) група одбрана од наведената група D,

(2) C_{2-6} алкенил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од наведената група A или

(3)



каде што прстен B е

(1') C_{6-14} арил група,

(2') C_{3-10} циклоалкил група или

(3') хетероциклична група која содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом, с

секое Z е независно

(1') група одбрана од наведената група D,

(2') C_{6-14} арил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група D,

(3') C_{3-10} циклоалкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група D,

(4') C_{6-14} арил C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група D,

(5') хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група D

(каде што наведената хетероциклична група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом) или

(6') хетероциклична C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од наведената група D

(каде што наведената хетероцикл C_{1-6} алкил група е C_{1-6} алкил група супституирана со „хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од група D“ како што е горе дефинирано),

w е цел број од 1 до 3,

Y е

(a) C_{1-6} алкилен,

(б) C_{2-6} алкенилен или

(в) $-Y^1-(CH_2)_m-Y^2-(CH_2)_n-$

(каде што m и n се секое независно 0 или цел број од 1 до 6,

Y^1 и Y^2 се секое независно

(1') врска,

(2') $-O-$,

(3') $-NR^{y1}-$,

(4') $-S-$,

(5') $-CO-$,

(6') $-SO-$,

(7') $-SO_2-$,

(8') $-CO_2-$,

(9') $-OCO-$,

(10') $-CONR^{y2}-$,

(11') $-NR^{y2}CO-$,

(12') $-SO_2NR^{y2}-$,

(13') $-NR^{y2}SO_2-$,

(14') $-NR^{y2}CO_2-$,

(15') $-OCONR^{y2}-$,

(16') $-NR^{y2}CONR^{y3}-$,

(17') $-CR^{y4}R^{y5}-$ или

(18') $-CH=CH-$

(каде што R^{y1} е

(1'') водороден атом,

(2'') група одбрана од наведената група C,

(3'') $-COOR^{y11}$,

(4'') $-COOR^{y11}R^{y12}$,

(5'') $-COR^{y11}$ или

(6'') $-SO_2R^{y13}$

(каде што R^{y11} и R^{y12} се секое независно



водороден атом или група одбрана од наведената група C, и R^{y13} е група одбрана од наведената група C),

R^{y2} и R^{y3} се секое независно

(1'') водороден атом,

(2'') група одбрана од наведената група C,

(3'') $-\text{COR}^{y11}$ или

(4'') $-\text{SO}_2\text{R}^{y13}$ (каде што R^{y11} и R^{y13} се како што е дефинирано горе),

R^{y4} и R^{y5} се секое независно

(1'') водороден атом,

(2'') карбоксилна група,

(3'') група одбрана од група F,

(4'') $-\text{OR}^{y14}$ или

(5'') $-\text{NHR}^{y15}$

(каде што R^{y14} е група одбрана од наведената група C, и R^{y15} е водороден атом, C_{1-6} алкил група, C_{1-6} алканонил група, или C_{6-14} арил C_{1-6} алкилоксикарбонил група)))

група A:

(1) халоген атом,

(2) C_{1-6} алкокси C_{1-6} алкокси група,

(3) $-\text{OR}^{a1}$,

(4) $-\text{SR}^{a1}$,

(5) $-\text{NR}^{a1}\text{R}^{a2}$,

(6) $-\text{COOR}^{a1}$,

(7) $-\text{CONR}^{a1}\text{R}^{a2}$,

(8) $-\text{SO}_3\text{H}$,

(9) $-\text{SO}_2\text{NR}^{a1}\text{R}^{a2}$,

(10) $-\text{NHCOR}^{a1}$,

(11) $-\text{NHSO}_2\text{R}^{a3}$, и

(12) $-\text{NHCO}_2\text{R}^{a4}$,

(каде што R^{a1} и R^{a2} се секое водороден атом, C_{1-6} алкил група, R^{a3} е C_{1-6} алкил група и R^{a4} е C_{1-6} алкил група)

група B:

(1) халоген атом,

(2) циано група,

(3) нитро група,

(4) C_{1-6} алкил група,

(6) халогенирана C_{1-6} алкил група,

(7) $-(\text{CH}_2)_r-\text{OR}^{b1}$,

(8) $-(\text{CH}_2)_r-\text{SR}^{b1}$,

(9) $-(\text{CH}_2)_r-\text{NR}^{b1}\text{R}^{b2}$,

(10) $-(\text{CH}_2)_r-\text{COOR}^{b1}$,

(11) $-(\text{CH}_2)_r-\text{CONR}^{b1}\text{R}^{b2}$,

(12) $-(\text{CH}_2)_r-\text{COR}^{b1}$,

(13) $-(\text{CH}_2)_r-\text{NR}^{b1}-\text{COR}^{b2}$,

(14) $-(\text{CH}_2)_r-\text{NR}^{b1}-\text{SO}_2\text{R}^{b3}$,

(15) $-(\text{CH}_2)_r-\text{SO}_2\text{R}^{b3}$,

(16) $-(\text{CH}_2)_r-\text{SO}_2\text{NR}^{b1}\text{R}^{b2}$,

(17) $-(\text{CH}_2)_r-\text{CONR}^{b1}-\text{SO}_2\text{R}^{b3}$,

(18) $-(\text{CH}_2)_r-\text{SO}_2\text{NR}^{b1}-\text{COR}^{b2}$,

(19) $-(\text{CH}_2)_r-\text{NR}^{b1}-\text{COOR}^{b3}$, и

(20) $-(\text{CH}_2)_r-\text{NR}^{b1}-\text{CONR}^{b2}\text{R}^{b4}$,

(каде што R^{b1} , R^{b2} и R^{b4} се секое независно водороден атом или C_{1-6} алкил група, R^{b3} е C_{1-6} алкил група, и r е 0 или цел број од 1 до 6)

група C:

(1) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од претходно споменатата група A,

(2) C_{6-14} арил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од претходно споменатата група B,

(3) C_{6-14} арил C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од претходно споменатата група B,

(4) хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од претходно споменатата група B и

(5) хетероцикл C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од претходно споменатата група B

група D:

(a) водороден атом,

(б) халоген атом,

(в) циано група,

(г) нитро група,

(д) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од претходно споменатата група A,

(f) $-(\text{CH}_2)_t-\text{OR}^{d1}$,

каде што R^{d1} е

(1) водороден атом,

(2) група одбрана од наведената група F,

(3) C_{2-6} алкенил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A или

(4) C_{2-6} алкинил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A

во понатамошниот текст секое t е независно 0 или цел број од 1 до 6,

(e) $-(\text{CH}_2)_t-\text{S}(\text{O})_q-\text{R}^{d2}$,

каде што R^{d2} е

(1) водороден атом или

(2) група одбрана од наведената група F,

q е 0, 1, 2 или 3,
 (ж) $-(CH_2)_t-NR^{d3}R^{d4}$,
 каде што R^{d3} и R^{d4} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (з) $-(CH_2)_t-CONR^{d5}$,
 каде што R^{d5} е
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (с) $-(CH_2)_t-CONR^{d6}R^{d7}$,
 каде што R^{d6} и R^{d7} се секое независно
 (1) водороден атом,
 (2) хидроксил група,
 (3) група одбрана од наведената група F или
 (4) C_{1-6} алкокси група,
 (и) $-(CH_2)_t-COR^{d8}$,
 каде што R^{d8} е
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (j) $-(CH_2)_t-NR^{d9}CO-R^{d10}$,
 каде што R^{d9} е
 (1) водороден атом,
 (2) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A или
 (3) C_{1-6} алканоил група,
 R^{d10} е
 (1) amino група,
 (2) C_{1-6} алкиламино група или
 (3) група одбрана од наведената група F,
 (к) $-(CH_2)_t-NR^{d11}SO_2-R^{d12}$,
 каде што R^{d11} е
 (1) водороден атом,
 (2) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A или
 (3) C_{1-6} алканоил група,
 R^{d12} е
 (1) водороден атом,
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (л) $-(CH_2)_t-SO_2-NR^{d13}R^{d14}$,
 каде што R^{d13} и R^{d14} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (љ) $-(CH_2)_t-CONR^{d15}-SO_2R^{d16}$,
 каде што R^{d15} и R^{d16} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (м) $-(CH_2)_t-CONR^{d17}-SO_2R^{d18}$,

каде што R^{d17} е
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 R^{d18} е група одбрана од наведената група F,
 (н) $-(CH_2)_t-NR^{d19}-COOR^{d20}$,
 каде што R^{d19} и R^{d20} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (њ) $-(CH_2)_t-NR^{d21}-CONR^{d22}R^{d23}$,
 каде што R^{d21} , R^{d22} и R^{d23} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (о) $-(CH_2)_t-C(=NR^{d24})NH_2$,
 каде што R^{d24} е
 (1) водороден атом,
 (2) хидроксил група,
 (3) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A или
 (4) C_{1-6} алкокси група,
 (п) $-(CH_2)_t-O-(CH_2)_p-COR^{d25}$,
 каде што R^{d25} е
 (1) amino група,
 (2) C_{1-6} алкиламино група или
 (3) хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група B,
 p е 0 или цел број од 1 до 6, и
 (р) хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група B
 (каде што наведената хетероциклична група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом)
 група E
 (а) халоген атом,
 (б) циано група,
 (в) нитро група,
 (г) $-OR^{e1}$,
 каде што $Re1$ е
 (1) водороден атом,
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (3) C_{2-6} алкенил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A или
 (4) C_{2-6} алкинил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A,



(д) $-S(O)_q-R^{e2}$,
 каде што R^{e2} е
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 q е 0, 1, 2 или 3,
 (ѓ) $-NR^{e3}R^{e4}$,
 каде што R^{e3} и R^{e4} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (3) група одбрана од наведената група F,
 (е) $-COOR^{e5}$,
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (ж) $-CONR^{e6}R^{e7}$,
 каде што R^{e6} и R^{e7} се секое независно
 (1) водороден атом,
 (2) хидроксил група,
 (3) група одбрана од наведената група F,
 (4) C_{1-6} алкокси група,
 (з) $-COR^{e8}$,
 каде што R^{e8} е група одбрана од наведената група F,
 (с) $-NR^{e9}CO-R^{e10}$,
 каде што R^{e9} е
 (1) водороден атом,
 (2) C_{1-6} алкил група или
 (3) C_{1-6} алканоил група,
 R^{e10} е
 (2) amino група,
 (3) C_{1-6} алкиламино група,
 (5) група одбрана од наведената група F,
 (и) $-NR^{e11}SO_2-R^{e12}$,
 каде што R^{e11} е
 (1) водороден атом,
 (2) C_{1-6} алкил група или
 (3) C_{1-6} алканоил група,
 R^{e12} е
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (ј) $-SO_2-NR^{e13}R^{e14}$,
 каде што R^{e13} и R^{e14} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (к) $-CONR^{e15}-SO_2R^{e16}$,
 каде што R^{e15} и R^{e16} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (л) $-SO_2NR^{e17}-COR^{e18}$,

каде што R^{e17}
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 R^{e18} е група одбрана од наведената група F,
 (љ) $-NR^{e19}-COOR^{e20}$,
 каде што R^{e19} и R^{e20} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F,
 (м) $-NR^{e21}-CONR^{e22}R^{e23}$,
 каде што R^{e21} , R^{e22} и R^{e23} се секое независно
 (1) водороден атом или
 (2) група одбрана од наведената група F
 (у) C_{6-14} арил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група B,
 (аа) хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група B
 (каде што наведената хетероциклична група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом),
 (бб) C_{3-10} циклоалкилиден група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група B, и
 (вв) хетероцикл илиден група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група B
 (каде што наведената хетероцикл илиден група содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом),
 кога група E е супституент на C_{6-14} арил група, C_{3-10} циклоалкил група или хетероциклична група, може да е
 (гг) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A, или
 (дд) C_{1-6} алкилиден група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A,
 група F:
 (1) C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од горенаведената група A,
 (2) C_{6-14} арил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група B,
 (3) хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група B,
 (каде што наведената хетероциклична група



содржи 1 до 4 хетероатоми одбрани од кислороден атом, азотен атом и сулфурен атом),

(4) C_{3-10} циклоалкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група В,

(5) C_{6-14} арил C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група В,

(6) хетероцикл C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група В

(каде што наведената хетероцикл C_{1-6} алкил група е C_{1-6} алкил група супституирана со „хетероциклична група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од група В” како што е дефинирано горе) и

(7) C_{3-10} циклоалкил C_{1-6} алкил група евентуално супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од горенаведената група В.

Има уште 56 патентни барања.



- | | | |
|---|--|--|
| <p>(51) A 61K 38/18,
C 07K 14/485
(21) 2009/137

(30) 20010000308 20/12/2001 CU
(96) 04/12/2002 EP02796491.5
(97) 18/02/2009 EP1466617
(73) CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA;
Valdes Perez, Calixto;
Herrera Martinez, Luis;
Berlanga Acosta, Jorge;
Rojas Constantin, Ingrid;
Santana Milian, Hector;
Canan-Haden Frias, Leonardo;
Geronimo Perez, Haydee;
Sotolongo Pena, Jorge;
Fernandez Montequin, Jos I.;
Franco Perez, Neobalis;
Chacon Corvea, Larissa and
Guillen Nieto, Gerardo E.
Ciudad de la Habana 10600, CU;
Ciudad de la Habana 10600, CU;
Ciudad de la Habana 10600, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 12100, CU;
Ciudad de la Habana 10000, CU;
Ciudad de la Habana 15500, CU;
Ciudad Habana 10400, CU and
Ciudad de la Habana 10400, CU</p> | <p>(11) 903437
(13) T1
(22) 05/05/2009
(45) 31/12/2010</p> | <p>(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BERLANGA ACOSTA, Jorge;
FERNANDEZ MONTEQUIN, Jose I.;
VALDES PEREZ, Calixto;
FRANCO PEREZ, Neobalis;
ROJAS CONSTANTIN, Ingrid;
SANTANA MILIAN, Hector;
CHACON CORVEA, Larissa;
GUILLEN NIETO, Gerardo E.;
HERRERA MARTINEZ, Luis;
CANAN-HADEN FRIAS, Leonardo;
GERONIMO PEREZ, Haydee and
SOTOLONGO PENA, Jorge
(54) УПОТРЕБА НА ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ФАКТОР НА ЕПИДЕРМАЛЕН РАЗВОЈ (EGF) ЗА СПРЕЧУВАЊЕ АМПУТАЦИЈА НА ДИЈАБЕТСКО СТАПАЛО
(57) 1. Употреба на фактор за епидермален развој (EGF) за добивање фармацевтски состав за третирање исхемиска повреда, реперфузиона повреда или невропатска повреда кај дијабетски пациент преку локално пробивање во ткиво кое ги опфаќа рабовите и долниот дел на повредата.
Има уште 19 патентни барања.</p> |
|---|--|--|




- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 04B 24/40 | (11) 903438 | (54) АДЈУВАНС ЗА НАМАЛУВАЊЕ ХРОМ (VI) ЈОНИ ВО ХРОМ (III) |
| | (13) T1 | |
| (21) 2009/207 | (22) 29/06/2009 | (57) 1. Употреба на адјуванс кој содржи воден раствор од комплекс од калај (II) кој содржи карбоксилна киселина или една од нејзините соли за да се намалат Cr(VI) јони во Cr(III) јони. |
| (96) 13/04/2006 EP06743690.7 | (45) 31/12/2010 | Има уште 9 патентни барања. |
| (97) 03/06/2009 EP1871722 | | |
| (73) Chryso | | |
| 19 Place de la Resistance / 92440 Issy-Les-Moulineaux, FR | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) ANDREANI, Pierre-Antoine; | | |
| PELLERIN, Bruno and | | |
| AYME, Karen | | |



- (51) **A 61K 39/395**,
A 61P 11/06, 37/08,
C 07K 16/28,
G 01N 33/53
- (11) **903465**
(13) **T1**
(22) 03/09/2009
(45) 31/12/2010
- (72) CHERWINSKI, Holly, M.;
PHILLIPS, Joseph, H.;
SEDGWICK, Jonathon, D. and
BIGLER, Michael, E.
- (54) **МЕТОДИ НА МОДУЛАЦИЈА НА РЕЦЕПТОРИТЕ CD200**
- (57) 1. Употреба на агонистичко антитело кое специфично се врзува за CD200Ra на SEQ ID NO:2, или негов фрагмент кој се врзува за антиген, за добивање на лек за третирање на алергија или астма.
Има уште 7 патентни барања.
- (21) 2009/274
(30) 2002036451P 15/03/2002 US
(96) 13/03/2003 EP03716515.6
(97) 19/08/2009 EP1482973
(73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје


Дегрануација



- (51) **B 21D 31/04** (11) **903426**
(13) **T1**
(21) 2009/374 (22) 27/11/2009
(45) 31/12/2010
(30) 200610010795 08/03/2006 DE
(96) 28/02/2007 EP07711713.3
(97) 16/09/2009 EP1993754
(73) **PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG**
Viktoriastrasse 58, 76571 Gaggenau, DE
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(72) WILLERSCHIED Heiner;
GASPERINI, Mario;
SPISSINGER, Bernd and
KRETTENAUER, Kilian
(54) **УРЕД И МЕТОДА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ**
(57) 1. Апарат формиран за продолжување метални елементи (11, 65) кои се движат по должина и се сплеснуваат во некои делови, погоден за формирање на одделни елементи, на пример профили, опфаќа барем два дела за држење поставени на две спротивни страни (19, 38, 49, 50) од кои еден е поставен

и така изработен за држење на првата страна по должина (22,67) на металниот елемент (11, 65) и другиот е поставен и изработен за држење на вториот дел по должина (23, 68) на металниот елемент (11, 65) поставен спротивно на првата страна по должина (22,67) на металниот елемент (11, 65), со делови по должината (19, 38, 43, 44) со носач (15, 35, 36, 39, 40) со кој деловите за држење (19, 38, 43, 44) автоматски се движат вертикално на правецот на движење на металниот елемент (11, 65) во текот на движењето напред на металниот елемент (11, 65), **назначен со тоа што** деловите за држење се формирани како клеми (19, 38, 43, 44), придржувајќи ги мазните страни по должината (22, 23, 67, 68) на металниот елемент (11, 65), кои се формирани без елемент за зацврстување, каде секоја од клемите (19, 43, 44) има регија за контакт (45, 46, 26) и регија за клеми (29, 52) и страните по должина (22, 23, 67, 68) на металниот елемент (11, 65) може да се постават помеѓу контактната регија (25, 45, 46) и регијата со клеми (29, 52).

Има уште 22 патентни барања.





- (51) **C 08J 9/00, 3/20, 9/232** (11) **903427** (72) JAGER, Jorgen;
(13) **T1** WAGNER, Frank;
(21) 2009/397 (22) 11/12/2009 SCHMITT, Gunter and
(45) 31/12/2010 TREIBER, Christian
- (30) 20032007608U 15/05/2003 DE and (54) **ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ПЕНА**
20030000056 20/01/2003 TR (57) 1. Изолационен материјал од пена, формиран
(96) 02/10/2003 EP06017299.6 од честици на експанзивен полимерски
(97) 09/12/2009 EP1783161 стирен, назначен со тоа, што е составен од 10
до 90% тежински пигментирани честици на
(73) **Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert**
Murjahn Stiftung & Co. KG полимерски стирен и од 90 до 10% тежински
Rossdorfer Strasse 50, непигментирани честици на полимерски
64372 Ober-Ramstadt, DE стирен.
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ Има уште 9 патентни барања.
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје


Слика 1

EPS-плочи (палети) тврдо стиропор	Спроводливост на топлина (средна вредност) mWatt/m.Kelvin	Група за пренесување на топлина	Јачина на привлекување вертикално на рамнината на плочите (палетите) (средна вредност) Кра
Бело	37	040	115-120
Црно	32	035	160
Црно-бело (диплантирање)	33	035	160



- (51) **A 61K 47/32, 31/167, 9/00,** (11) **903428** (57) 1. Фармацевтски вагинален состав за намалување или ублажување дисритмија на матката кој содржи анти-дисритмично средство за третирање во концентрација од 1% до 12.5% по тежина и фармацевтски прифатлив биоадхезивен носач кој го ослободува средството за третирање за продолжен временски период после администрација, назначен со тоа, што анти-дисритмичното средство за третирање е одбрано од прилокаин, мепивакаин, бупивакаин, ропивакаин, етидокаин, мексилетин, морицизин, пропафенон, флекаинид и прокаинамид.
Има уште 5 патентни барања.
- A 61P 15/02 (13) **T1**
- (21) 2010/1 (22) 04/01/2010 (45) 31/12/2010
- (30) 20010330684P 29/10/2001 US and 20020278912 24/10/2002 US
- (96) 28/10/2002 EP06024500.8
- (97) 09/12/2009 EP1764111
- (73) **Columbia Laboratories (Bermuda) Limited**
Rosebank Center, 14 Bermudiana Road
Pembroke HM08, BM
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) LEVINE, Howard, L;
Bologna, William, J. and
De Ziegler, Dominique
- (54) **ВАГИНАЛНО АДМИНИСТРИРАНИ**
АНТИ-ДИСРИТМИЧНИ СРЕДСТВА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ ДИСРИТМИЈА НА МАТКАТА

- (51) **C 07D 295/18**, (11) **903429**
 A 61K 31/495, (13) **T1**
 A 61P 25/00, 37/08 (22) 04/01/2010
 (21) 2010/2 (45) 31/12/2010
 (30) 20020420495P 23/10/2002 US
 (96) 21/10/2003 EP03809596.4
 (97) 25/11/2009 EP1558595
 (73) **Janssen Pharmaceutica NV**
Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) XIAO, Wei;
 APODACA, Richard, L.;
 JABLONOWSKI, Jill, A.;
 LY, Kiev, S.;
 SHAN, Chandravan, R. and
 SWANSON, Devin, M.
 (54) **ПИПЕРАЗИНИЛ И ДИАЗАПЕНИЛ**
БЕНЗАМИДИ И БЕНЗТИОМИДИ
 (57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што

R^1 е C_{3-10} алкил, C_{3-8} алкенил, C_{3-8} циклоалкил, $(C_{3-8}$ циклоалкил) C_{1-6} алкил, $(C_{3-8}$ циклоалкил) C_{3-8} алкенил, или $(C_{1-8}$ алкилкарбонил) C_{1-8} алкил;

n е 1 или 2;

X е O или S;

едно од R^2 , R^3 и R^4 е G и другите две независно се водород, флуоро, хлоро, бромо, нитро, трифлуорометил, метил, или C_{1-3} алкокси;

G е LQ;

L е неразгранет $-(CH_2)_m-$ каде што m е цел број од 1 до 7;

Q е NR^8R^9 каде што R^8 е независно одбрано од водород, C_{1-6} алкил, C_{3-8} алкенил, 3-9 член карбоциклил, 3-12 член хетероциклил, фенил, (6-9-член хетероциклил) C_{1-6} алкилен, и (фенил) C_{1-6} алкилен; и R^9 е независно одбрано од C_{1-6} алкил, C_{3-6} алкенил, 6-9 член карбоциклил, 3-12 член хетероциклил, фенил, (6-9-член хетероциклил) C_{1-6} алкилен, и (фенил) C_{1-6} алкилен; или

Q е заситен 3-12 член N-поврзан хетероциклил, каде што, како дополние на N-поврзувачкиот азот, 3-12 члениот хетероциклил може евентуално да содржи помеѓу 1 и 3 дополнителни хетероатоми независно одбрани од O, S, и NH:

каде што Q е евентуално супституиран со 1-3 супституенти независно одбрани од групата составена од хидрокси, хало, карбоксамид, C_{1-6} алкил, 5-9 член или 6-9 член хетероциклил, $-N(C_{1-6}$ алкил)(5-9 член или 6-9 член хетероциклил), $-NH(5-9$ член или 6-9 член хетероциклил), $-O(5-9$ член или 6-9 член хетероциклил), $(5-9$ член или 6-9 член хетероциклил) C_{1-3} алкилен, C_{1-6} алкокси, $(C_{3-6}$ циклоалкил)-O-, фенил, (фенил) C_{1-3} алкилен, и (фенил) C_{1-3} алкилен-O-, каде секоја од горните хетероциклил, фенил, и алкил групи може евентуално да е супституирана со од 1 до 3 супституенти независно одбрани од трифлуорометил, метокси, хало, нитро, циано, хидрокси, и C_{1-3} алкил;


и

каде што секоја од горните алкил, алкилен, алкенил, хетероциклил, циклоалкил, карбоциклил, и арил групи може секоја да е независно и евентуално супституирана со помеѓу 1 и 3 супституенти независно одбрани од трифлуорометил, метокси, хало, amino, нитро, хидрокси, и C_{1-3} алкил;

или фармацевтски прифатлива сол, естер, таутомер, солват или амид на истото.

Има уште 54 патентни барања.


- (51) **C 07K 14/715** (11) **903430** (72) RUBINSTEIN, Menachem;
(13) **T1** NOVICK, Daniela and
(21) 2010/6 (22) 08/01/2010 HURGIN, Vladimir
(45) 31/12/2010 (54) **ПРОМОТЕР НА IL-18BP, НЕГОВО**
ИЗГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА
(30) 20020152232 10/10/2002 IL (57) 1. Секвенца на ДНК која што го кодира
(96) 09/10/2003 EP03751245.6 човечкиот IL-18BP промотер (SEQ ID NO:
(97) 06/01/2010 EP1556412 1), или нејзин функционален фрагмент или
(73) **YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT** функционален дериват каде што крајот 3' од
CO., LTD. наведената секвенца на ДНК или нејзиниот
The Weizmann Institute of Science, фрагмент содржи SEQ ID NO: 5.
P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL Има уште 30 патентни барања.
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје



Слика 1



- (51) **C 07D 239/00** (11) **903431**
 (13) **T1**
 (21) 2010/7 (22) 08/01/2010
 (45) 31/12/2010
 (30) 20020029243 16/12/2002 GB;
 20030003589 17/02/2003 GB and
 20030018515 07/08/2003 GB
 (96) 09/12/2003 EP03780362.4
 (97) 11/11/2009 EP1578731
 (73) **AstraZeneca UK Limited**
15 Stanhope Gate London W1Y 6LN, GB
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) NEWTON, Lee and
 BAILEY, Mark
 (54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА**
ПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА
 (57) 1. Постапка за добивање соединение со
 формулата (1):



која опфаќа

а) реакција на соединение со формулата $R^1\text{-CO-CH}_2\text{-E}$ со соединение со формулата $R^2\text{-CHX}^1\text{X}^2$ во присуство на соединение со формулата $R^3R^4\text{N-C(=NH)NH}_2$ и катализатор, за да се формира дихидропиримидин; и
 б) оксидирање на дихидропиримидинот добиен во чекор а) за да се формира соединението со формулата (1)

при што

R^1 е H или алкил група;

R^2 е H или алкил или арил група;

R^3 и R^4 се секое независно H, алкил или арил, или R^3 и R^4 се поврзани за да формираат, заедно со азотот на кој се прикачени 5 до 7 член хетероцикличен прстен;

E е H, несупституирана алкил група, арил група или група која отргнува електрон; и

X^1 и X^2 се секое независно излезни групи, или X^1 и X^2 заедно претставуваат =O.

Има уште 14 патентни барања.

- (51) **C 07C 253/30, 255/37** (11) **903434**
(13) **T1**
(21) 2010/8 (22) 11/01/2010
(45) 31/12/2010

(30) 20040001438 13/02/2004 FR

(96) 11/02/2005 EP05290307.7

(97) 23/12/2009 EP1564203


(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје


(72) Souvie, Jean-Claude and
Gonzalez Blanco, Isaac

(54) **НОВ ПРОЦЕС ЗА СИНТЕЗИРАЊЕ**
(7-МЕТОКСИ-1/НАФТИЛ) НА
АЦЕТОНИТРИЛ И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО
СИНТЕЗА НА АГОМЕЛАТИН


(57) 1. Процес за индустриска синтеза на
соединение со формула (I)




се карактеризира со тоа што 7-метокси-
1-тетралон од формулата (IV) :



е во реакција со цијаноацетична киселина од
формулата (V) :




под услов за отстранување на водата добиена
во присуство на количество катализатор на
соединението со формула (VI) :



каде што R и R', кои може да бидат исти
или различни, секое претставува линеарна

или разгранета (C_3-C_{10}) алкилна група,
заменета или незаменета арилна група
или незаменета или заменета арил-(C_1-C_6)
алкилна група во којашто алкилниот дел од
молекулата е линеарен или разгранет, за
да се добие по филтрацијата и миенето со
основен раствор (7-метокси-3,4-дихидро-1-
нафталенил)ацетонитрил на формулта (VII):



чиешто соединение со формула (VII) е во
реакција со катализатор за хидрогенација
во присуство на алилично соединение за
да се добие соединението со формула
(I) по филтрацијата и отстранувањето
на растворуваачот со испарување, каде
соединението со формула (I) е изолирано
во цврста форма по рекристализација, а тоа
подразбира дека:

- арил означува група на фенил, нафтил или
бифенил,


- терминот заменети" заедно во врска со
изразот арил" и арилалкил" подразбира
дека ароматичниот дел од молекулата на
овие групи може да биде заменет со 1 до
3 идентични или различни групи одбрани
од линеарна или разгранета (C_1-C_6) алкил,
хидрокси и линеарна или разгранета (C_1-C_6)
алкокси,

- алилично" соединение означува било која
молекула која содржи 3 до 10 јаглеродни
атоми и додатно може да содржи 1 до 5
кислородни атоми, а најмалку содржи еден
-CH₂-CH=CH₂ дел од молекула.

Има уште 10 патентни барања.

- (51) **A 61K 9/22, 31/4178,** (11) **903435**
 31/4468, 31/522 (13) **T1**
 (21) 2010/9 (22) 11/01/2010
 (45) 31/12/2010
- (30) 20060290480 24/03/2006 EP
 (96) 23/03/2007 EP07734862.1
 (97) 28/10/2009 EP1998750
- (73) **BioAlliance Pharma**
49, boulevard du General Martial Valin
75015 Paris, FR
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
 1000, Скопје
- (72) COSTANTINI, Dominique and
 LEMARCHAND, Caroline
- (54) **МУКОЗЕН БИОАДХЕЗИВЕН БАВНО**
ОСЛОБОДУВАЧКИ НОСАЧ ЗА
ПРЕНЕСУВАЊЕ АКТИВНИ СОСТОЈКИ

- (57) 1. Постапка за изготвување на мукозен биоадхезивен бавно ослободувачки носач која што содржи:
- а) мешање на најмалку една активна состојка со алкален метал алкилсулфат и растворувач;
 - б) навлажнување на наведената мешавина со врзувачки агенс;
 - в) сушење и калибрирање на наведената мешавина;
 - г) гранулирање на наведената мешавина за да се формираат примарни гранули;
 - д) соединување на наведените примарни гранули со најмалку еден биоадхезивен полимер и најмалку еден постојан ослободувачки полимер и најмалку еден агенс на компресија; и
 - ѓ) компримирање на наведената мешавина под е).
- Има уште 18 патентни барања.




СЛИКА 1


- (51) **C 07D 401/12,** (11) **903436**
 211/16, 239/94 (13) **T1**
 (21) 2010/10 (22) 11/01/2010
 (45) 31/12/2010

- (30) 20050019879 30/09/2005 GB
 (96) 27/09/2006 EP06794582.4
 (97) 11/11/2009 EP1943240
 (73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) BLIXT, Jorgen;
 GOLDEN, Michael, David;
 HOGAN, Philip, John;
 MARTIN, David, Michael, Glanville;
 MONTGOMERY, Francis, Joseph;
 PATEL, Zakariya;
 PITTAM, John, David;
 SEPENDA, George, Joseph;
 SQUIRE, Christopher, John and
 WRIGHT, Nicholas, Cartwright, Alexander

- (54) **ХЕМИСКА ПОСТАПКА**
 (57) 1. Постапка за производство на соединение со формулата VI:



назначено со тоа што R¹ е киселински непостојана заштитна група од соединението со формулата VII:



која постапка ги опфаќа чекорите на:


(г) реакција на соединението со формулата VII со pogodно средство за хлорирање во присуство на погодна база и погоден растворувач, каде што реакцијата се изведува преку:

(г-1) додавање мешавина од соединението со формулата VII и базата во растворувачот на мешавина од средството за хлорирање во растворувачот на температура во опсег од 60 до 90°C во период од околу 60 минути; или

(г-2) додавање на средството за хлорирање на мешавина од соединението со формулата VII и базата во растворувач на амбиентна температура во период од околу 15 минути и потоа загревање на реакционата мешавина во период од околу 90 минути на температура во опсег од 70 до 90°C и мешање на реакционата мешавина на таа температура во период од околу 1 час; или

(г-3) додавање на средството за хлоринирање на мешавина од соединението со формулата VII и базата во растворувач на температура во опсегот од 60 до 110°C во период од околу 15 минути,

за да формира соединението со формулата VIII:



и

(х) реакција на соединението со формулата VIII со 4-бромо-2-флуороанилин in situ во присуство на растворувачот кој се користи во чекор (г) за да се формира хидрохлорид сол на соединението со формулата VI;

и потоа соединението со формулата VI добиено во форма на хидрохлорид солта може да се претвори во слободна база или во форма на алтернативна сол, доколку е неопходно.


Има уште 27 патентни барања.




- | | | |
|---|--|--|
| <p>(51) A 61K 9/06, 9/12,
9/16, 9/48
(21) 2010/11

(30) 20040586839P 09/07/2004 US
(96) 01/07/2005 EP05771562.5
(97) 04/11/2009 EP1773296
(73) GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive Foster City, CA
94404, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) DAHL, Terrence, C.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ВАГИНАЛЕН ГЕЛ КОЈ
СОДРЖИ ТЕНОФОВИР</p> | <p>(11) 903448
(13) T1
(22) 11/01/2010
(45) 31/12/2010</p> | <p>(57) 1. Фармацевтски вагинален гел, назначен со тоа, што содржи:
(во % теж./теж.)
[2-(6-амино-пурин-9-ил)-1-метил-етоксиметил]-фосфонска киселина: 1,00
хидроксиетилцелулоза: 2,50
пропилпарабен: 0,02
метилпарабен: 0,18
едетат динатриум: 0,05
глицерин: 20,00
лимонска киселина: 1,00
прочистена вода: 75,25
Нема други патентни барања.</p> |
|---|--|--|

- (51) **C 07D 213/75** (11) **903423**
 (13) **T1**
 (21) 2010/23 (22) 20/01/2010
 (45) 31/12/2010
 (30) 20030005245 10/03/2003 EP
 (96) 08/03/2004 EP04718315.7
 (97) 04/11/2009 EP1606261
 (73) **Nycomed GmbH**
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) KOHL, Bernhard;
 MUELLER, Bernd and
 PALOSCH, Walter
 (54) **НОВА ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ**
РОФЛУМИЛАСТ
 (57) 1. Постапка за добивање рофлумиласт
 преку реакција на анјонот на 4-амино-3,5-
 дихлоропиридин (1)



во кој A^+ е катјон на калиум, со активиран
 дериват на 3-циклопропилметокси-4-
 дифлуорометоксибензоева киселина (2),



во кој LG е погодна излезна група одбрана
 од атом на хлор, атом на бром или радикал
 со формулата $OC(O)-1-4C$ -алкил, **назначена**
со тоа што

(а) моларниот однос на употребениот
 анјон на 4-амино-3,5-дихлоропиридин
 (1) и активираниот дериват на
 3-циклопропилметокси-4-дифлуорометок-
 сибензоева киселина (2) е најмалку 1.8 и
 најмногу 2.7,


(б) реакцијата на анјонот на 4-амино-3,5-
 дихлоропиридин (1) со активираниот дериват
 на 3-циклопропилметокси-4-дифлуоро-
 метоксибензоева киселина (2) се изведува во
 растворувач одбран од диметилформамид
 или N-метилпиролидон,

(в) реакцијата на анјонот на 4-амино-
 3,5-дихлоропиридин (1) со активираниот
 дериват на 3-циклопропилметокси-4-
 дифлуорометоксибензоева киселина (2)
 се изведува на температура помеѓу $0^{\circ}C$ и
 точката на вриење на инертниот растворувач
 кој се користи, и

(г) $KOtBu$ се користи за добивање на анјонот
 на 4-амино-3,5-дихлоропиридин (1).

Има уште 11 патентни барања.

од 3 до 7 члена од формулата (IV)



каде што

- Y претставува единечна врска, CH₂, O, S или N-Rc, RC е H, C₁-C₆ алкил, (CH₂)_m-OH хидроксиалкил, а -(CH₂)_m-Ar' остаток каде што Ar' е арил, хетероарил, циклоалифатик и/или хетероциклоалифатичен остаток, m' е нула или цел број од 1 до 3, p и q, секое независно, е цел број од 1 до 3;
- хетероарил одбран од групата се сочинува во 2-пиридил или 4-пиридил,

2-пиримидинил или 4-пиримидинил; 2-пиразинил, 5-метил-2-пиразинил; 2-1,3-тиазолидинил, 2-1,3-тиазолил, 1,3-оксазолил, 3-изоксазолил, 4-дихидро-3-оско-изоксазолил, 5-метил-изоксазол-4-ил, 2-имидазолил, 4-имидазолил-5-карбоксиамид и 2-имидазолил-4,5-дикарбонитрил, 5-инданил, 5-индазолил, 7-аза-индол-3-ил, 2- или 3- или 4-квинолинил; во подготовка на лекови за третман на болести кои вклучуваат хемотакса на неутрофили предизвикани од интерлеукин-8. Има уште 15 патентни барања.




- (51) **A 61K 31/196,** (11) **903425**
 A 61P 9/10 (13) T1
 (21) 2010/31 (22) 29/01/2010
 (45) 31/12/2010
- (30) 20060003082 07/04/2006 FR
 (96) 06/04/2007 EP07290421.2
 (97) 23/12/2009 EP1842537
 (73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie
Cedex, FR
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
 1000 Скопје
- (72) Rupin, Alain;
 Verbeuren, Tony;
 Fratacci, Marie-Dominique;
 de Cordoue, Agnes;
 Lerond, Laurence and
 Lavielle, Gilbert

(54) **УПОТРЕБА НА АТЕРОТРОМБОТСКО
 СОЕДИНЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
 НА ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТМАН НА
 ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ ПОРЕМЕ-
 ТУВАЊА**

- (57) 1. 3-{6-[(4-Хлорофенилсулфонил)амино]-
 2-метил-5,6,7,8-тетрахидронафт-1-ил}
 пропионска киселина од формулата (I) во
 форма на оптички изомер на конфигурацијата
 (R) во форма на фармацевтски прифатлива
 натриумова сол за нејзина употреба во
 лекови против воспаленија за намалување
 на цереброваскуларните болести кај
 пациентите коишто имаат претходни
 церебрални исхемични повреди.
 Има уште 4 патентни барања.

Слика 1: Процент на преживување кај животните




(I)=натриумова сол од изомер (R) од соединението со формула (II)



- (51) **A 61K 47/36, 31/4174,** (11) **903449** (54) **ФАРМАЦЕВТСКА СОСТОЈКА ЗА**
31/728, 45/06, (13) **T1** **ТРЕТИРАЊЕ НА РИНИТИС**
A 61P 11/02 (22) 01/02/2010 (57) 1. Фармацевтска состојка за профилактично
2010/34 (45) 31/12/2010 и/или лекарско надворешно третирање
(30) 10353690 13/11/2003 DE and на ринитис, содржи во комбинација и во
10356248 02/12/2003 DE сооднос со сопствената тежина:
(96) 16/10/2004 EP04024727.2 а) најмалку 0,001 до 1 процент
(97) 20/07/2005 EP1532986 симпатомиметик со вазоконстриктивно
(73) **Maria Clementine Martin Klosterfrau** дејство и/или дејство кое води кон опаѓање
Vertriebsgesellschaft mbH на слузницата или негови физиолошки
50670 Koln, DE безопасни соли;
(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД** б) 0,01 до 5 проценти - хиалууронова киселина
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ или нејзини физиолошки безопасни соли и
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје в) 0,01 до 15 проценти пантотенол или негов
(72) Greve, Harald, Dr. and естер и/или пантотенова киселина или
Greve, Rainer, Dr. нејзини физиолошки безопасни соли.
Има уште 14 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/635, 31/365,** (11) **903451**
 31/42, 31/435, (13) **T1**
 31/54, 45/06, (22) 02/02/2010
 A 61P 25/24 (45) 31/12/2010
- (21) 2010/35
- (30) 10129320 19/06/2001 DE and
 364904 P 14/03/2002 US
- (96) 31/05/2002 EP05024864.0
- (97) 23/12/2009 EP1627639
- (73) **Muller, Norbert**
Magnolienweg 8 81377 Munchen, DE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (54) **УПОТРЕБА НА СОХ-2 ИНХИБИТОРИ**
ЗА ТРЕТИРАЊЕ АФЕКТИВНИ
ПОРЕМЕТУВАЊА
- (57) 1. Употреба на трицикличен СОХ-2 инхибитор со формулата:



назначена со тоа што:

Z е одбрано од групата составена од делумно незаситен или незаситен хетероциклил и делумно незаситени или незаситени карбоциклични прстени;

R13 е одбрано од групата составена од хетероциклил, циклоалкил, циклоалкенил и арил, каде што R13 е евентуално супституирано на супституирачка положба со еден или повеќе радикали одбрани од алкил, халоалкил, циано, карбоксил,


алкоксикарбонил, хидроксил, хидроксиалкил, халоалкокси, amino, алкиламино, ариламино, нитро, алкоксиалкил, алкилсулфинил, хало, алкокси и алкилтио;

R14 е одбрано од групата составена од метил или amino; и

R15 е одбрано од групата составена од радикал одбран од H, хало, алкил, алкенил, алкинил, оксо, циано, карбоксил, цианоалкил, хетероциклокси, алкилокси, алкилтио, алкилкарбонил, циклоалкил, арил, халоалкил, хетероциклил, циклоалкенил, аралкил, хетероциклилалкил, ацил, алкилтиоалкил, хидроксиалкил, алкоксикарбонил, арилкарбонил, аралкилкарбонил, аралкенил, алкоксиалкил, арилтиоалкил, арилоксиалкил, аралкилтиоалкил, аралкоксиалкил, алкокси-аралкоксиалкил, алкоксикарбонилалкил, аминокарбонил, аминокарбонилалкил, алкиламинокарбонил, N-ариламинокарбонил, N-алкил-N-ариламинокарбонил, алкиламинокарбонилалкил, карбоксиалкил, алкиламино, N-ариламино, N-аралкиламино, N-алкил-N-аралкиламино, N-алкил-N-ариламино, aminoалкил, алкиламино-алкил, N-ариламиноалкил, N-аралкиламиноалкил, N-алкил-N-аралкиламиноалкил, N-алкил-N-ариламиноалкил, арилокси, аралкокси, арилтио, аралкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, аминосулфонил, алкиламиносулфонил, N-арил-аминосулфонил, арилсулфонил, N-алкил-N-ариламиносулфонил;


во добивањето медикамент за третирање депресија, депресивни епизоди, периодични депресивни епизоди, манични епизоди и биполарни афективни пореметувања.

Има уште 21 патентни барања.



Слика 1: Споредба на Репел вкупен резултат за време на третманскиот курс од рисперидон и циталопрам или рисперидон и плацебо

- (51) **C 07D 487/04**, (11) **903453**
A 61K 31/519, (13) **T1**
A 61P 25/00 (22) 05/02/2010
(21) 2010/40 (45) 31/12/2010
(30) 03290727 21/03/2003 EP
(96) 19/03/2004 EP04721906.8
(97) 23/12/2009 EP1608654
(73) **Sanofi - Aventis and**
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and
2-10, Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku,
Osaka shi, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) LOCHEAD, Alistair;
SAADY, Mourad;
SLOWINSKI, Franck and
YAICHE, Philippe
(54) **СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА**
8-ПЕРФЛУОРО-6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО-
ПИРИМИДО (1,2А) ПИРИМИДИН-4-ОН
(57) 1. Дериват на пиримидон претставен со
формулата (I) или негова сол, солват или
хидрат:



каде што:

X претставува два атоми на водород, атом на
сулфур, атом на кислород или C₁₋₂ алкилна
група и атом на водород;

Y претставува врска, карбонилна група,
метилenska група која може да биде
супституирана со една или две групи одбрани
од C₁₋₆ алкилна група, хидроксилна група, C₁₋₄
алкокси група, C₁₋₂ перхалогенирана алкилна
група или amino група;

R1 претставува прстен на 2, 3 или 4-пиридин,
или 2, 4 или 5-пиримидин, при што и двата
прстени може да бидат супституирани со C₁₋₄
алкилна група, C₁₋₄ алкокси група или атом
на халоген;

R2 претставува фенилна група или
нафталенски прстен; при што наведената
фенилна група или нафталенски прстен
може да бидат супституирани со 1 до 4
супституенти одбрани од C₁₋₆ алкилна група,
метилendiокси група, атом на халоген,
C₁₋₂ перхалогенирана алкилна група, C₁₋₃
халогенирана алкилна група, хидроксилна
група, C₁₋₄ алкокси група, нитро, цијано,
амино, C₁₋₅ моноалкиламино група, C₂₋₁₀
диалкиламино група, фенилна група, прстен
на пиролидин, пиперидин или азепин;

R3 претставува атом на водород или C₁₋₆
алкилна група;

R4 претставува фенилна група, нафталенски
прстен или пиридинилна група, при што
наведените групи и прстенот може да бидат
супституирани со 1 до 4 супституенти одбрани
од C₁₋₆ алкилна група, метилendiокси
група, атом на халоген, C₁₋₂ перхалогенирана
алкилна група, C₁₋₃ халогенирана алкилна
група, хидроксилна група, C₁₋₄ алкокси група,
нитро, цијано, amino, C₁₋₅ моноалкиламино
група или C₂₋₁₀ диалкиламино група;

R5 претставува атом на водород, C₁₋₆ алкилна
група или атом на халоген;

n претставува 0 до 3; и p+q=0-3.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **A 41B 11/00**(11) **903440**(54) **ЧОРАП**

(21) 2010/41

(13) **T1**

(57) 1. Чорап, особено за употреба во спортски активности, којшто има дел за стапало, којшто вклучува дел за ножен прст, простор за пета и простор за газење лоциран помеѓу просторот за прстите и делот за петата, се карактеризира со тоа што просторот за газење (13) е заоблен, заоблениот простор за газење (13) е формиран како свод (131) и делот во форма на свод (131) гледа нанадвор.

(22) 05/02/2010

(45) 31/12/2010

(30) 20032001812U 05/02/2003 DE

(96) 29/01/2004 EP04706123.9


(97) 11/11/2009 EP1589837

(73) **X-Technology Swiss GmbH**
Samstagerstrasse 45 8832 Wollerau, CH

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) LAMBERTZ, Bodo, W.


Има уште 12 патентни барања.



Сл. 1

- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/505, 31/4184 | (11) 903441 | (54) КОМБИНАЦИЈА КОЈА СОДРЖИ |
| | (13) T1 | КАНДЕСАРТАН И РОСУВАСТАТИН ЗА |
| (21) 2010/42 | (22) 08/02/2010 | ТРЕТИРАЊЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА |
| | (45) 31/12/2010 | (57) 1. Комбинација која содржи кандесартан |
| (30) 20030022552 26/09/2003 GB | | или негова фармацевтски прифатлива сол |
| (96) 22/09/2004 EP04768663.9 | | и росувастатин или негова фармацевтски |
| (97) 09/12/2009 EP1673091 | | прифатлива сол за употреба при спречување |
| (73) AstraZeneca UK Limited | | или третирање атеросклероза. |
| 15 Stanhope Gate London, | | Има уште 8 патентни барања. |
| Greater London W1K 1LN, GB | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) МЕНТА, Jay, L., | | |

Слика 1



C57BL/6J + правилна диета

apo-E KO + HC диета

apo-E KO + HC диета + Кандесартан

apo-E KO + HC диета + Росувастатин

apo-E KO + HC диета + диета

(51) **G 06Q 30/00** (11) **903455**
(13) **T1**
(21) 2010/43 (22) 08/02/2010
(45) 31/12/2010

(30) 20020004367 03/0 4/2002 FR
(96) 02/04/2003 EP03740553.7
(97) 18/11/2009 EP1490816
(73) **Besson Bernard;**
Claustres Francois;
Contat Jacques and
Carai Agostino
F-74370 Villaz, FR;
F-38100 Grenoble, FR;
F-74500 Evian Les Bains, FR and
F-69009 Lyon, FR

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(72) Besson Bernard

(54) **АПАРАТ ЗА ИНТЕРАКТИВНО КОМУНИЦИРАЊЕ**

(57) 1. Направа за интерактивна комуникација која содржи:

- барем еден централен процесор, овој централен процесор има значење на носител на податоци (9) вклучувајќи интерактивен програм за комуникација (13) и содржи дел (11) за поврзување на информациите со мноштво потрошувачи и информации неопходни за следење на инструкциите на потрошувачите,
- средства (5,7) за прикажување на аудио визуелни пораки, поврзани со централниот процесор
- мрежа за комуникација (8) поврзана со средствата за прикажување (5-7)
- најмалку едно средство за прв пристап (5a-7a) поставен во или близу до средствата за прикажување (5-7) со кои е поврзан,
- најмалку еден знак за потрошувач (14, 15) назначен за потрошувачот (2, 3), кој има поврзувач што овозможува потрошувачот (2,) да влезе во упатството (16b) избран од многуте можни наредби со соодветна специфицираната акција на потрошувачот (2, 3) да влезе во средствата за прв пристап (5a-7a) сигнал за упатување кој доаѓа од потрошувачот (2,3),

карактеризиран во тоа што:

- централниот процесор е сервер систем (1) поставен на далечина од средствата за прикажување (5-7), и поврзан со мрежата за комуникација (8),
- средствата за носење на податоци (9) содржат дел (10) за емитување на аудиовизуелни пораки,
- направа за интерактивна комуникација која содржи мноштво средства (5-7) за прикажување на индивидуални пораки,


- мрежата за комуникација (8) е адаптирана да пренесува емитување на аудиовизуелни пораки (4) одбрани од програм (13) од сервер системот (1) на средствата за прикажување (5-7)

- сигналот за наредби е кодиран сигнал за наредби (16) кој содржи код за идентификација на потрошувач (16a) и упатство (16b) одбрано од потрошувачот (2, 3) од многуте можни наредби

- средствата за прв пристап (5a-7a) се адаптирани за емитување на сервер системот (1) преку мрежата за комуникација (8) порака за упатство (17) која содржи упатство (16b) одбрано од потрошувачот (2,3), код за идентификација на потрошувачот (16a), идентификатор на средствата за прикажување (5b), и индикација (17a) на времето во кое кодираниот сигнал за упатство (16) бил пратен,

- при примањето на пораката со упатство (17) програмот (13) од сервер системот (1) комбинира специфичен кодиран сигнал за упатство (16), идентификатор на средствата за прикажување (5b), времето на генерирање на кодираниот сигнал за упатство (17a), и секвенцата за емитување на пораката (10), за прекин на емитувањето на аудиовизуелната порака (4) која е прикажана во време на генерирање на кодираниот сигнал за упатство (17a) и да ја дедуира од тоа акцијата која треба да се изведе.

Има уште 16 патентни барања.



Слика 1


- (51) **A 61K 9/28** (11) **903450**
 (13) **T1**
 (21) 2010/44 (22) 09/02/2010
 (45) 31/12/2010
- (30) 03818223.4 08/08/2003 EP
 (96) 08/08/2003 EP03818223.4
 (97) 06/01/2010 EP1575565
- (73) **BIOVAIL LABORATORIES INTERNATIONAL SRL**
Welches Christ Church 17154, BB
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) OBEREGGER, Werner;
 ERADIRI, Okpo;
 ZHOU, Fang and
 MAES, Paul
- (54) **ТАБЛЕТА ОД БУПРОПИОН ХИДРО-ХЛОРИД СО МОДИФИЦИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ**
- (57) 1. Таблета со модифицирано ослободување која содржи:
 (i) јадро кое содржи ефективна количина од фармацевтски прифатлива сол на бупропион, и конвенционални ексципиенти;
 (ii) прв слој со контролирано ослободување кој го опколува наведеното

јадро каде што наведениот слој со контролирано ослободување содржи полимер кој формира филм нерастворлив во вода и пропушта вода, пластификатор и полимер растворлив во вода и каде што односот на полимерот кој формира филм нерастворлив во вода и пропушта вода:пластификаторот: полимерот растворлив во вода е од 3:1:4 до 5:1:3; и


(iii) бариера за влага која го опколува наведениот прв слој со контролирано ослободување, каде што бариерата за влага содржи ентеричен полимер, пластификатор и зголемувач на пропустливост, каде што зголемувачот на пропустливост е присутен во количина од 20% до 40% по тежина од сувата тежина на бариерата за влага;

каде што таблетата со модифицирано ослободување е биоеквивалентна и покажува профил на растворање таков што после 2 часа не повеќе од 20% од содржината на бупропион е ослободена, после 4 часа 15% до 45% од содржината на бупропион е ослободена, после 8 часа 40% до 90% од содржината на бупропион е ослободена и после 16 часа не помалку од 80% од содржината на бупропион е ослободена.

Има уште 37 патентни барања.



СЛИКА 1А




СЛИКА 1Б

- (51) **E 06B 3/48** (11) **903439**
 (13) **T1**
 (21) 2010/45 (22) 11/02/2010
 (45) 31/12/2010
 (30) 2002UD00022 31/01/2002 IT
 (96) 27/01/2003 EP03001695.0
 (97) 16/12/2009 EP1335096
 (73) **Breda Sistemi Industriali SpA**
Via Cecilia Danieli, 2 33090 Sequals (PN), IT
 (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (72) Breda, Enrico
 (54) **ВРАТА СО ПОДОБРЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ СЕКЦИИ**
 (57) 1. Подобрена врата со хоризонтални секции, дефинирани со хоризонтални панели меѓусебно поврзани со шарки кои се движат на краевите со лизгачи во шини, панелите имаат затворен простор во вертикална позиција и, со лизгање, хоризонтална позиција со отворен простор, крајните хоризонтални делови на двата блиску поставени панели свртени еден кон друг имаат соодветно машко лежиште (32) и женско лежиште (31), панелите имаат рамка на која подобрениот панел (15) е позициониран и применет, рамката има хоризонтални профили, каде

- хоризонталните профили (11, 111, 12, 112) имаат заден технички дел (13) и преден подобрен дел за сместување (14) погоден да го прифати подобрениот панел (15)~ и каде

- техничкиот дел (13) е дефиниран со заден ребрест елемент (17) и преден ребрест елемент (16) дефинирајќи ја едната страна (14), постои и најмалку уште една страна (24, 25) која се издолжува нанапред кон предниот ребраст елемент (16), **назначена со тоа што** една страна од предниот дел за сместување на делот за проширување (14), со издолжување нанапред (24), има барем делумно аголно наведнување (в) кон подот некаде помеѓу 70° и 85°.

Има уште 14 патентни барања.



(51) **C 07D 489/02,** (11) **903442**
C 07F 7/08 (13) **T1**
(21) 2010/46 (22) 15/02/2010
(45) 31/12/2010

(30) 20040542711P 06/02/2004 US

(96) 04/02/2005 EP07014411.8

(97) 09/12/2009 EP1864987


(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) Stumpf, Andreas

(54) **МЕТОДИ ЗА ПРАВЕЊЕ 3-О ЗАШТИТЕНИ**
МОРФИНОНИ И 3-О ЗАШТИТЕНИ
КАРБОКСИЛАТИ НА МОРФИНОН ДИЕНОЛ

(57) 1. Метода за правење соединение со формулата (III):




(III)

која опфаќа:


(а) овозможување соединението со формулата

(I):



(I)

да реагира во присуство на смеса од соединението со формулата R_1SR_2 и трихлороизоцианурска киселина, при услови доволни за да се направи соединението со формулата (II):



(II)

и

(б) овозможување соединението со формулата (II) да реагира со прва база и средство за ацилирање со формулата $R_4(C(O)OC(O)R_4$ или $R_4C(O)X$ при услови доволни за да се направи соединението со формулата (III), каде што:

R_1 и R_2 се секое независно $-(C_1-C_{20})$ алкил, $-(C_3-C_8)$ циклоалкил или -фенил;

R_3 е заштитна група;

R_4 е $-(C_1-C_{10})$ алкил; и

X е -Cl, -Br или -I.

Има уште 22 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/506, 31/519** (11) **903454**
(13) **T1**
(21) 2010/49 (22) 17/02/2010
(45) 31/12/2010

- (30) 20020399673P 29/07/2002 US;
20030443949P 31/01/2003 US;
20030452339P 06/03/2003 US and
20030631029 29/07/2003 US

- (96) 29/07/2003 EP03784871.0

- (97) 09/12/2009 EP1534286


- (73) **Rigel Pharmaceuticals, Inc.**
1180 Veterans Boulevard South
San Francisco, CA 94080, US

- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

- (72) SINGH, Rajinder;
ARGADE, Ankush;
PAYAN, Donald, G.;
CLOUGH, Jeffrey;
KEIM, Holger;
SYLVAIN, Catherine;
LI, Hui and
BHAMIDIPATI, Somasekhar

- (54) **МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ**
ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ АВТО-
ИМУНОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА СО
2,4-ПИРИМИДИНДИАМИН СОЕДИ-
НЕНИЈА

- (57) 1. 2,4-пиримидиндиамин соединение за употреба во третманот на аутоимунолошко заболување различно од улцеративен колитис, Кронозаболување, инфламаторно цревно, и идиопатско инфламаторно цревно заболување, назначено со тоа, што 2,4-пиримидиндиамин соединението е: соединение со структурната формула (I):




или сол, хидрат, солват и/или N-оксид на истото:

L¹ и L² се секое, директна врска;

R² е одбрано од групата составена од фенил моно супституиран на 3- или 5-положба со R⁸ група, фенил ди- или три-супституиран со една или повеќе од истите или различни R⁸ групи и евентуално супституиран хетероарил како што е дефинирано долу;

R⁴ е одбрано од групата составена од фенил супституиран со една или повеќе од истите или различни R⁸ групи и евентуално супституиран хетероарил како што е дефинирано долу;

каде што, за R² и R⁴, секој од наведените евентуално супституирани хетероарил, независно едно од друго, е одбрано од групата составена од:





каде што:

р е цел број од еден до три;

секое --- независно претставува единечна врска или двојна врска;

R^{35} е водород или R^8 ;

Х е одбрано од групата составена од CH, N, и N-O;

секое Y е независно одбрано од групата составена од O, S и NH;

секое Y^1 е независно одбрано од групата составена од O, S, SO, SO_2 , $SONR^{36}$, NH и NR^{37} ;

секое Y^2 е независно одбрано од групата составена од CH, CH_2 , O, S, N, NH и NR^{37} ;

R^{36} е водород или алкил;

R^{37} е одбрано од групата составена од водород и прогрупа одбрана од групата составена од арил, хетероарил, R^a , R^b , $-CR^aR^b-O-C(O)R^8$, $-CR^aR^b-O-PO(OR^8)_2$, $-CH_2-O-PO(OR^8)_2$, $-CH_2-PO(OR^8)_2$, $-C(O)-CR^aR^b-N(CH_3)_2$, $-CR^aR^b-O-C(O)-CR^aR^b-N(CH_3)_2$, $-C(O)R^8$, $-C(O)CF_3$ and $-C(O)-NR^8-C(O)R^8$;

R^{38} е одбрано од групата составена од алкил и арил;

R^9 , R^{10} , R^{11} and R^{12} се секое, независно едно од друго, одбрани од групата составена од алкил, алкокси, халоген, халоалкокси, аминоксил и хидроксиалкил, или алтернативно, R^9 и R^{10} и/или R^{11} and R^{12} се земени заедно за да формираат кетал;

секое Z е одбрано од групата составена од хидроксил, алкокси, арилокси, естер, и карбамат;

Q е одбрано од групата составена од -OH, $-OR^8$, $-NR^cR^c$, $-NR^{39}-CHR^{40}-R^b$,

$-NR^{39}-(CH_2)_m-R^b$ and $-NR^{39}-C(O)-CHR^{40}-NR^cR^c$;

R^{39} и R^{40} се секое, независно едно од друго, одбрани од групата составена од водород, алкил, арил, алкиларил, ариалкил и NHR^8 ;

R^5 е одбрано од групата составена од -CN, -NC, флуоро, (C_1-C_3) халоалкил, (C_1-C_3) перхалоалкил, (C_1-C_3) халоалкокси, (C_1-C_3) перхалоалкокси, $-C(O)R^a$, $-C(O)OR^a$, $-C(O)CF_3$ и $-C(O)OCF_3$;

R^6 е водород;

R^8 е одбрано од групата составена од R^e , R^b , R^e супституирано со една или повеќе од истите или различни R^a или R^b , $-OR^a$ супституирано со една или повеќе од истите или различни R^a или R^b , $-B(OR^a)_2$, $-B(NR^cR^c)_2$, $-(CH_2)_m-R^b$, $-(CHR^a)_m-R^b$, $-O-(CH_2)_m-R^b$, $-S-(CH_2)_m-R^b$, $-O-CHR^aR^b$, $-O-CR^a(R^b)_2$, $-O-(CHR^a)_m-R^b$, $-O-(CH_2)_m-CH[(CH_2)_mR^b]R^b$, $-S-(CHR^a)_m-R^b$, $-C(O)NH-(CH_2)_m-R^b$, $-C(O)NH-(CHR^a)_m-R^b$,

$-O-(CH_2)_m-C(O)NH-(CH_2)_m-R^b$, $-S-(CH_2)_m-C(O)NH-(CH_2)_m-R^b$, $-O-(CHR^a)_m-C(O)NH-(CHR^a)_m-R^b$, $-S-(CHR^3)_m-C(O)NH-(CHR^a)_m-R^b$, $-NH-(CH_2)_m-R^b$, $-NH-(CHR^a)_m-R^b$, $-N[(CH_2)_mR^b]_2$, $-NH-C(O)-NH-(CH_2)_m-R^b$, $-NH-C(O)-(CH_2)_m-CHR^bR^b$ и $-NH-(CH_2)_m-C(O)-NH-(CH_2)_m-R^b$;

секое R^a е независно одбрано од групата составена од водород, (C_1-C_6) алкил, (C_3-C_8) циклоалкил, (C_4-C_{11}) циклоалкилалкил, (C_5-C_{10}) арил, (C_6-C_{16}) ариалкил, 2-6 член хетероалкил, 3-8 член циклохетероалкил, 4-11 член циклохетероалкилалкил, 5-10 член хетероарил и 6-16 член хетероарилалкил;

секое R^b е погодна група независно одбрана од групата составена од $=O$, $-OR^d$, (C_1-C_3) халоалкилокси, $=S$, $-SR^d$, $=NR^d$, $=NOR^d$, $-NR^cR^c$, халоген, $-CF_3$, $-CN$, $-NC$, $-OCN$, $-SCN$, $-NO$, $-NO_2$, $=N_2$, $-N_3$, $-S(O)R^d$, $-S(O)_2R^d$, $-S(O)_2OR^d$, $-S(O)NR^cR^c$, $-S(O)_2NR^cR^c$, $-OS(O)R^d$, $-OS(O)_2R^d$, $-OS(O)_2NR^cR^c$, $-C(O)R^d$, $-C(O)OR^d$, $-C(O)NR^cR^c$, $-C(NH)NR^cR^c$, $-C(NR^a)NR^cR^c$, $-C(NOH)R^a$, $-C(NOH)NR^cR^c$, $-OC(O)R^d$, $-OC(O)OR^d$, $-OC(O)NR^cR^c$, $-OC(NH)NR^cR^c$, $-OC(NR^a)NR^cR^c$, $-[NHC(O)]_nR^d$, $-[NR^3C(O)]_nR^d$, $-[NHC(O)]_nOR^d$, $-[NR^aC(O)]_nOR^d$, $-[NHC(O)]_nNR^cR^c$, $-[NR^aC(O)]_nNR^cR^c$, $-[NHC(NH)]_nNR^cR^c$ и $-[NR^aC(NR^a)]_nNR^cR^c$;

секое R^c е независно R^a , или, алтернативно, две R^c се земени заедно со азотниот атом на кој тие се врзани за да формираат 5 до 8-член циклохетероалкил или хетероалкил кој може евентуално да вклучува еден или повеќе од истиот или различни дополнителни хетероатоми и кои може евентуално да се супституирани со една или повеќе од истите или различни R^a или погодни R^b групи;

секое R^d е независно R^a ;

секое R^e е независно одбрано од групата составена од (C_1-C_6) алкил, (C_3-C_8) циклоалкил, (C_4-C_{11}) циклоалкилалкил, (C_5-C_{10}) арил, (C_6-C_{16}) ариалкил, 2-6 член хетероалкил, 3-8 член циклохетероалкил, 4-11 член циклохетероалкилалкил, 5-10 член хетероарил и 6-16 член хетероарилалкил;

секое m е независно цел број од 1 до 3; и

секое n е независно цел број од 0 до 3;

или


2,4-пиримидиндиамин соединението е соединението одбрано од групата составена од 7.4.214 низ 7.4.244, 7.4.250 низ 7.4.252, 7.4.256 низ 7.4.258, 7.4.262 низ 7.4.269, 7.4.272 низ 7.4.276, 7.4.278 низ 7.4.280, 7.4.283 низ 7.4.289, 7.4.296, 7.4.298 низ 7.4.302, 7.4.304, 7.4.305, 7.4.308 низ 7.4.313, 7.4.315, 7.4.317, и 7.4.318;

под условите да во формулата (I):

(1) кога R^2 е супституиран фенил, тогаш R^5 е различно од циано или $-C(O)NHR$, каде што R е водород или (C_1-C_6) алкил;


(2) кога R^2 и R^4 се секое независно супституиран или несупституиран индол, тогаш R^2 и R^4 се прикачени на остатокот од молекулот преку прстенест јаглероден атом; и

(3) соединението не е



Има уште 44 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **C 07D 493/04** (11) **903469**
 (13) **T1**
 (21) 2010/78 (22) 10/03/2010
 (45) 31/12/2010

(30) 01203416 10/09/2001 EP

(96) 06/09/2002 EP02797968.1

(97) 30/12/2009 EP1448567


(73) **Tibotec Pharmaceuticals**
Eastgate Village Eastgate Little Island,
Co Cork, IE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


(72) KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie;
 SURLERAUX, Dominique, Louis, Nestor,
 Ghislain and
 Quaedflieg, Peter.J.L.M

(54) **МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ХЕКСА-**
ХИДРО-ФУРО 2,3-В ФУРАН-3-ОЛ


(57) 1. Метода за синтеза на хексахидро-фуру[2,3-б]фуран-3-ол со формулата (7) почнувајќи од полупроизвод со формулата (1) каде што P1 и P2 претставуваат секое независно водород, хидрокси-заштитна група или можат заедно да формираат соседна-диол заштитна група,




која го трансформира наведениот полупроизвод со формулата (1) во дериват на нитрометан со формулата (3) каде што R1 претставува алкил, арил или аралкил, R2 претставува водород или C(=O)OR3, R3 претставува алкил, арил или аралкил, или R3, доколку е присутно, и R1 земени заедно со атомите на кои се прикачени може да формираат 6 до 8-члена циклична група која може евентуално да е супституирана со алкил, аралкил, или арил,



кој подоцна го трансформира наведениот дериват на нитрометан во дериват на тетрахидрофуран со формулата (6) каде што OR4 претставува алкохолат,



и потоа трансформирање на полупроизводот со формулата (6) во хексахидро-фуру[2,3-б]фуран-3-ол со формулата (7) по пат на реакција на интрамолекуларна циклизација.



Има уште 27 патентни барања.



- (51) **A 61Q 19/00,** (11) **903468**
A 61K 8/44, 8/55 (13) **T1**
(21) 2010/79 (22) 15/03/2010
(45) 31/12/2010
- (30) DEA10008850 25/02/2000 DE
(96) 19/02/2001 EP01911453.7
- (73) **Kuhs GmbH**
Lingertstrasse 3 und 21 79541 Lorrach, DE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) ALBRECHT, Martin
- (54) **КОЗМЕТИЧКИ СОСТАВ ЗА ТРЕТИРАЊЕ**
ОСТАРЕНА КОЖА И/ИЛИ КОЖА
ПОДЛОЖЕНА НА СТРЕС
- (57) 1. Козметички состав, особено за употреба на остарена и/или кожа подложена на стрес, каде што освен од вода најмалку една супстанција која формира ламеларни структури со вода е присутна во составот, и составот дополнително содржи

а) најмалку едно соединение, кое исклучува синтетички кватернарни амониумови сурфактанти, кое има најмалку една функционална група со општата формула I

- CH₂ - NE - (CH₃)₃ (формула I)

б) и/или S-аденозилметионин,


в) и/или адитив одбран од групата составена од метил глицин, диметилглицин и метил метионин и нивни мешавини.

Има уште 26 патентни барања.

- (51) **C 07C 237/30, 225/20,** (11) **903466**
 255/59, (13) **T1**
 C 07D 207/36, 213/74, (22) 19/03/2010
 231/38, 249/18, (45) 31/12/2010
 307/52, 333/36
- (21) 2010/83
- (30) 20010284026P 16/04/2001 US
- (96) 15/04/2002 EP07010711.5
- (97) 24/02/2010 EP1818325
- (73) **Schering Corporation and Pharmacopeia, LLC**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-0530, US and San Diego, CA 92121, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (72) Taveras, Arthur G.;
 Aki, Cynthia J.;
 Bond, Richard W.;
 Chao, Jianping;
 Dwyer, Michael;
 Ferreira, Johan A.;
 Chao, Jianhua;
 Yu, Younong;
 Baldwin, John J.;
 Kaiser, Bernd;
 Li, Ge; Merritt, Robert J.;
 Nelson, Kingsley H. and
 Rokosz, Laura L.

- (54) **3,4-ДИСУПСТИТУИРАНИ ЦИКЛОБУТЕН-1,2-ДИОНИ КАКО ЛИГАНДИ НА РЕЦЕПТОРОТ НА „СХС“-ХЕМОКИНИ**


- (57) 1. Соединение претставено со формулата:




(I)

или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, **назначено со тоа што:**

A е одбран од групата која се состои од:



И





каде што:

R⁷ и R⁸ може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од H, алкил, флуороалкил, циклоалкил и циклоалкилалкил; и

R⁹ може да биде ист или различен и е 1-3 средини одбрани од групата која се состои од H, халоген, алкил, циклоалкил, -CF₃, цијано, -OCH₃ и -NO₂;

B е одбран од групата која се состои од:





каде што:

R^2 е OH, $-\text{NHC}(\text{O})\text{R}^{13}$ или $-\text{NHSO}_2\text{R}^{13}$;

R^3 е $-\text{SO}_2\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$ или $-\text{SO}_2\text{R}^{13}$;

R^4 е H, $-\text{NO}_2$, цијано, $-\text{CH}_3$, халоген, или $-\text{CF}_3$;

R^5 е H, $-\text{CF}_3$, $-\text{NO}_2$, халоген или цијано;

R^6 е H, алкил или $-\text{CF}_3$;

R^{10} и R^{11} може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од водород, халоген, $-\text{CF}_3$, $-\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{NR}^{13}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{13}$, $-\text{SH}$, $-\text{SO}_2\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{SO}_2\text{R}^{13}$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{NHSO}_2\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{NHSO}_2\text{R}^{13}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{13}\text{OR}^{14}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{COR}^{13}$, $-\text{OR}^{13}$ и цијано;

R^{13} и R^{14} може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од метил, етил и изопропил; или

R^{13} и R^{14} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени во групите $-\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{NR}^{13}\text{C}(\text{O})\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{SO}_2\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, $-\text{NHSO}_2\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$, формираат несупституиран или супституиран 3- до 7-член, заситен хетероцикличен прстен, кој може да содржи и еден додатен хетероатом одбран од O, S или NR¹⁸, каде што R¹⁸ е одбран од H, алкил, арил, хетероарил, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{19}$, $-\text{SO}_2\text{R}^{19}$ и $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{19}\text{R}^{20}$, каде што R¹⁹ и R²⁰ може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од алкил, арил и хетероарил, при што супституентите врз супституираните циклизирани групи R¹³ и R¹⁴ може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од 1 до 3 од следните: алкил, арил, хидрокси, хидроксиалкил, алкокси, алкоксиалкил, арилалкил, флуороалкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, amino, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{15}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{15}\text{R}^{16}$, $-\text{SO}_2\text{NR}^{15}\text{R}^{16}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{15}$, $-\text{SO}_2\text{R}^{15}$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NR}^{15}\text{R}^{16}$ и халоген, и при што R¹⁵ и R¹⁶ може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од групата

која се состои од H, алкил, арил, арилалкил, циклоалкил и хетероарил;

R^{8a} е одбран од групата која се состои од водород, алкил, циклоалкил и циклоалкилалкил;

R¹² е водород, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{13}$, или група на несупституиран или супституиран арил, несупституиран или супституиран хетероарил, несупституиран или супституиран арилалкил, несупституиран или супституиран циклоалкил, несупституиран или супституиран алкил, несупституиран или супституиран циклоалкилалкил или несупституиран или супституиран хетероарилалкил, при што супституентите врз супституираните групи R¹² може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од 1-6 групи R⁹; и

t е 0, 1 или 2.

Има уште 17 патентни барања.



(51) **A 61K 39/085,** (11) **903446**
C 07K 14/31, (13) **T1**
C 12N 15/31, 15/81 (22) 24/03/2010

(21) 2010/87 (45) 31/12/2010

(30) 20030489840P 24/07/2003 US and
20030520115P 14/11/2003 US

(96) 22/07/2004 EP04778847.6

(97) 17/02/2010 EP1651166

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
NJ 07065, US


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ANDERSON, Annaliesa, S.;
JANSEN, Kathrin Ute;
KEELY, Rosemarie;
SCHULTZ, Loren, D.;
MONTGOMERY, Donna, L. and
MCCLEMENTS, William, L.

(54) **ПОЛИПЕПТИДИ ЗА ИНДУЦИРАЊЕ НА**
ЗАШТИТНА ИМУНОЛОШКА РЕАКЦИЈА
ПРОТИВ СТАФИЛОКОКУС АУРЕУС

(57) 1. Еден полипептиден имуноген којшто опфаќа една аминокиселинска низа најмалку 90 % идентична на НИЗА ИД бр:1, при што споменатиот полипептид обезбедува заштитен имунитет против С.ауреус и при што ако еден или повеќе дополнителни полипептидни региони се присутни, споменатите дополнителни региони не обезбедуваат карбоксилан крај кој што содржи аминокиселини 609-645 од НИЗА ИД бр:2.

Има уште 30 патентни барања.






- | | | |
|---|---|---|
| (51) A 61K 31/095, 31/198,
31/23, 31/426, 9/00,
A 61P 15/02, 17/16 | (11) 903445
(13) T1
(22) 25/03/2010
(45) 31/12/2010 | (54) СОСТАВ СО ЗГОЛЕМЕНА ЕЛАСТИЧНА АКТИВНОСТ
(57) 1. Употреба на:
а) најмалку едно тиолирано соединение и,
б) најмалку еден естер на органска киселина или нивна мешавина;
за производство на топично соединение за подобрување на елестичноста на вагината и перинеумот кај бремената жена.
Има уште 14 патентни барања. |
| (21) 2010/88
(30) 20060118649 09/08/2006 EP
(96) 18/04/2007 EP07728255.6
(97) 17/02/2010 EP2049092
(73) POLICHEM S.A.
Val Fleuri 50, Luxembourg, LU
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(72) MAILLAND, Federico;
MASCARUCCI, Paolo and
MURA, Emanuela | | |



- (51) **C 07D 471/14**, (11) **903467**
 A 61K 31/4162, (13) **T1**
 C 07D 471/04 (22) 01/04/2010
 (21) 2010/92 (45) 31/12/2010
 (30) 05291558.4 20/07/2005 EP
 (96) 20/07/2005 EP05291558.4
 (97) 24/01/2007 EP1746097
 (73) **Aventis Pharma S.A.**
20, avenue Raymond Aron,
92160 Antony, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) Mauger, Jacques;
 Nair, Anil;
 Ma, Nina;
 Bjergarde, Kirsten;
 Filoche-Romme, Bruno;
 Angouillant-Boniface, Odile and
 Mignani, Serge
 (54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИ-НЕНИЈА**
ПОВРЗАНИ СО 1,4-ДИГИДРОПИРИДИН,
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ,
УПОТРЕБА И СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
ИСТИТЕ
 (57) 1. Соединение претставено со општата
 формула (I):



каде што:

X е NH или CR₇ и:

- кога X=NH, R₂ е:
 - арил супституиран со супституент одбран од S-R₉, NH-R₉, (C=O)-NH-R₉, (C=O)NH-CH₂-R₉, NH-(C=O)-R₉, NH-(C=O)-NH-R₉, (SO₂)-NH-R₉; или
 - хетероарил супституиран со супституент одбран од O-R₉, S-R₉, NH-R₉, (C=O)-NH-R₉, (C=O)-NH-CH₂-R₉, NH-(C=O)-R₉, NH-(C=O)-NH-R₉, (SO₂)-NH-R₉;
- кога X=CR₇, R₂ е арил или хетероарил супституиран со супституент одбран од O-R₉, S-R₉, NH-R₉, (C=O)-NH-R₉, (C=O)-NH=CH₂-R₉, NH-(C=O)-R₉, NH-(C=O)=NH-R₉, (SO₂)-NH-R₉;

• R₉ е одбран од арил и хетероарил, кој може да биде супституиран со супституент одбран од H, F, Cl, Br, OH, SH, CF₃, OCF₃, OCH₃, SCF₃, SCH₃, OCHF₂, OCH₂F, (C₁-C₆)алкил, O-алил, фенил, и фенил супституиран со халоген;

• Y, Y' и Y'':

i) секој од нив независно претставува супституент одбран од CH₂, CHR₅, CR₅R₆, C=O, O, S, NH и NR₇; или

ii) заедно претставуваат супституент одбран од следните средини: -CH₂-O-(C=O)-, -(CH₂)₄- и -(CH₂)₂-ланец;

• R₇ претставува супституент одбран од: R₈, COOR₈, COR₈ и tONHR₈;


• R₅ и R₆, независно еден од друг, претставуваат R₈;

• R₈ претставува H или евентуално супституиран: -алкил, -алкил-алкилен, -алкилен, -хетероциклоалкил, -циклоалкил, -арил, -хетероарил, -алкил-хетероциклоалкил, -алкил-циклоалкил, -алкил-арил, или -алкилхетероарил.

Има уште 15 патентни барања.

- (51) **A 61K 39/12** (11) **903470**
(21) 2010/96 (13) **T1**
(30) 20060796078P 28/04/2006 US
(96) 27/04/2007 EP07835738.1
(97) 20/01/2010 EP2012822
(73) **The Trustees of the University of Pennsylvania**
3160 Chestnut Street,
Suite 200 Philadelphia, PA 19104, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) ROY, Soumitra and
WILSON, James, M.
(54) **МОДИФИЦИРАН АДЕНОВИРУС ХЕКСОН**
ПРОТЕИН И НЕГОВА УПОТРЕБА

- (57) 1. Аденовирус којшто има капсид којшто содржи модифициран хексон протеин, споменатиот модифициран аденовирус хексон протеин содржи делеција во најмал хиперваријабилен регион на аденовирусен хексон протеин избран од хиперваријабилен регион 1 и хиперваријабилен регион 4 и егзогена аминокиселинска секвенца којашто содржи имуногенетска аминокиселинска секвенца инсертирана во споменатиот хиперваријабилен регион 1 и/или споменатиот хиперваријабилен регион 4 со клаузула дека споменатата егзогена аминокиселинска секвенца е поинаква од аденовирусна секвенца.
Има уште 21 патентни барања.



Сл.1

- (51) **C 07C 253/30, 255/23** (11) **903459**
 (13) **T1**
 (21) 2010/155 (22) 11/06/2010
 (45) 31/12/2010


(30) 10311763 18/03/2003 DE
 (96) 06/03/2004 EP04718192.0
 (97) 19/05/2010 EP1606246
 (73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50,
65929 Frankfurt am Main, DE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(72) HACHTEL, Jochen;
 NEISES, Bernd;
 SCHWAB, Wilfried;
 UTZ, Roland and
 ZAHN, Martin

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ 2-ЦИЈАН-3-ХИДРОКСИ-N-(ФЕНИЛ) БУТ-2-ЕН-АМИДИ**

(57) 1. Постапка за добивање на соединението со формулата (I):



назначена со тоа што:

R1 е:


- а) -CF₃;
 - б) -O-CF₃;
 - в) -S-CF₃;
 - г) -OH;
 - д) -NO₂;
 - ѓ) халоген;
 - е) бензил;
 - ж) фенил;
 - з) -O-фенил;
 - с) -CN;
 - и) -O-фенил, моносупституиран или полисупституиран со:
 - 1) (C₁-C₄)-алкил;
 - 2) халоген;
 - 3) -O-CF₃; или
 - 4) -O-CH₃; и
- R2 е:

а) (C₁-C₄)-алкил;

б) халоген; или

в) атом на водород;

која опфаќа реакција на соединението со формулата (II):




каде што R1 и R2 се како што е дефинирано погоре,

во присуство на анхидрид на оцетна киселина, најмалку еден растворувач и најмалку една база од групата која се состои од алкалнометални хидроксиди, како што се натриум хидроксид или калиум хидроксид, каустична сода во цврста форма или во форма на база, амиди, на пример натриум амид, алкоксиди, како што се натриум метоксид или калиум терц-бутоксид, органометални соединенија, на пример n-бутиллитиум, или мешавини на наведените бази, а потоа се изолира добиеното соединението со формулата (I).

Има уште 6 патентни барања.

- (51) **C 07D 498/04**, (11) **903457**
A 61K 31/424, (13) **T1**
A 61P 3/00 (22) 11/06/2010
(21) 2010/157 (45) 31/12/2010
(30) 102005026762 09/06/2005 DE
(96) 27/05/2006 EP06753937.9
(97) 19/05/2010 EP1896485
(73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) PETRY, Stefan;
HEUER, Hubert;
ZOLLER, Gerhard;
TENNAGELS, Norbert and
MULLER, Gunter
(54) **ДЕРИВТИ НА АЗОЛОПИРИДИН-2-ОН**
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЛИПАЗИ И
ФОСФОЛИПАЗИ
(57) 1. Соединение со формулата (I):



(I)

назначено со тоа што:

X е, идентично или различно, =C(-R)- или =N-, каде што најмалку еден, а најмногу два =C(-R)- се заменети со =N-;

Y е -O- или -S-;

R_e, идентично или различно, водород, халоген, (C₁-C₆)-алкил, (C₁-C₃)-алкокси-(C₁-C₃)-алкилен, хидрокси, (C₁-C₆)-алкилмеркапто, amino, (C₁-C₆)-алкиламино, ди-(C₂-C₁₂)-алкиламино, (C₁-C₆)-алкилкарбонил, COOR₃, трифлуорометил, (C₁-C₆)-алкилсулфонил, (C₁-C₆)-алкилсулфинил, аминосулфонил, пентафлуоросулфанил, (C₆-C₁₀)-арил, (C₅-C₁₂)-хетероарил, CO-NR₆R₇, O-CO-NR₆R₇, O-CO-(C₁-C₆)-алкилен-CO-O-(C₁-C₆)-алкил, O-CO-(C₁-C₆)-алкилен-CO-OH, O-CO-(C₁-C₆)-алкилен-CO-NR₆R₇ или несупституиран или моно- или поли-F-супституиран (C₁-C₆)-алкилокси;

R₁ е (C₄-C₁₆)-алкил, (C₁-C₄)-алкилен-(C₆-C₁₀)-арил, (C₁-C₄)-алкилен-(C₅-C₁₂)-хетероарил, (C₁-C₄)-алкилен-(C₃-C₁₂)-циклоалкил, (C₈-C₁₄)-бицикло, каде што наведените арил, хетероарил, циклоалкил или бицикло може да бидат супституирани еднаш или повеќе пати со халоген, (C₁-C₆)-алкил, (C₁-C₃)-алкилокси, хидрокси, (C₁-C₆)-алкилмеркапто, amino, (C₁-C₆)-алкиламино, ди-(C₂-C₁₂)-алкиламино, моно-(C₁-C₆)-алкиламинокарбонил, ди-(C₂-C₈)-алкиламинокарбонил, (C₁-C₆)-алкоксикарбонил, (C₁-C₆)-алкилкарбонил, цијано, трифлуорометил, трифлуорометилокси, (C₁-C₆)-алкилсулфонил, аминосулфонил;

R₂ е водород, (C₁-C₆)-алкил; или

R₁ и R₂, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат моноцикличен заситен или делумно незаситен 4- до 7-член прстенест систем или бицикличен заситен или делумно незаситен 8- до 14-член прстенест систем, при што поединечните елементи на прстенестите системи може да се заменат со еден до три атоми или атомски групи од серијата -CHR₄-, -CR₄R₅-, -(C=R₄)-, -NR₆-, -C(=O)-, -O-, -S-, -SO-, -SO₂-, под услов две единици од сериите -O-, -S-, -SO-, -SO₂-, да не бидат соседни;

R₃ е водород, (C₁-C₆)-алкил, бензил;


R₄ и R₅ може да бидат исти или различни и претставуваат (C₁-C₆)-алкил, халоген, трифлуорометил, COOR₃, циклопропил, циклопропилен;

R₆ и R₇ може да бидат исти или различни и претставуваат водород, (C₁-C₆)-алкил, -(C₆-C₁₀)-арил, (C₅-C₁₂)-хетероарил, (C₃-C₁₂)-циклоалкил, (C₁-C₄)-алкилен-(C₆-C₁₀)-арил, (C₁-C₄)-алкилен-(C₅-C₁₂)-хетероарил, (C₁-C₄)-алкилен-(C₄-C₁₂)-циклоалкил, (C₈-C₁₄)-бицикло;

тавтомерните форми на наведените соединенија и нивните физиолошки прифатливи соли.

Има уште 18 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903458**
 A 61K 31/437, (13) **T1**
 A 61P 19/10, 25/00, 35/00 (22) 11/06/2010
 (21) 2010/158 (45) 31/12/2010
 (30) 0608350 22/09/2006 FR
 (96) 19/09/2007 EP07848251.0
 (97) 12/05/2010 EP2069342
 (73) **Sanofi - Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) ALMARIO GARCIA, Antonio;
 LARDENOIS, Patrick and
 OLIVIER, Anne
 (54) **ДЕРИВАТИ НА 2-АРИЛ-6-ФЕНИЛ-**
ИМИДАЗО [1,2-A] ПИРИДИНИ, НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА
 (57) 1. Соединение претставено со формулата (I):
 каде што:



R_1 е фенилна или нафтилна група, при што е можно овие две групи да бидат супституирани со еден или повеќе атоми или групи одбрани, независно една од друга, од следните атоми или групи: халоген, (C_1-C_6) алкилна, (C_3-C_7) циклоалкилна, (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленска, хало (C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) алкокси, (C_3-C_7) циклоалкокси, (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленокси, хало (C_1-C_6) алкокси, (C_1-C_6) тиаалкилна, $-S(O)(C_1-C_6)$ алкилна, $-S(O)_2(C_1-C_6)$ алкил, хидроксилна, цијано, нитро, хидрокси (C_1-C_6) алкиленска, $NRaRb(C_1-C_6)$ алкиленска, (C_1-C_6) алкокси (C_1-C_6) алкиленокси, $NRaRb$, $CONRaRb$, SO_2NRaRb , $NRcCORd$, $OC(O)NRaRb$, $NRcC(O)ORe$, $NRcSO_2Re$, арил (C_1-C_6) алкиленска, арилна или хетероарилна група, при што наведената арилна или хетероарилна група може да биде супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген, или (C_1-C_6) алкилна, (C_3-C_7) циклоалкилна, (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленска, хало (C_1-C_6) алкилна, (C_1-C_6) алкокси, хало (C_1-C_6) алкокси, $NRaRb$, хидроксилна, нитро или цијано група;

R_2 и R_3 се, независно еден од друг:

атом на водород;

(C_1-C_6) алкилна, (C_3-C_7) циклоалкилна или (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленска група, при што оваа група може да биде супституирана со група Rf ; арилна група, при што наведениот арил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген или (C_1-C_6) алкилна, (C_3-C_7) циклоалкилна, (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленска, хало (C_1-C_6) алкилна, (C_1-C_6) алкокси, хало (C_1-C_6) алкокси, $NRaRb$, хидроксилна, нитро или цијано група;

R_4 е:

атом на водород;

(C_1-C_6) алкилна, (C_3-C_7) циклоалкилна или (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленска група, при што оваа група може да биде супституирана со група Rf ;

арилна група, при што наведениот арил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген или (C_1-C_6) алкилна, (C_3-C_7) циклоалкилна, (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленска, хало (C_1-C_6) алкилна, (C_1-C_6) алкокси, (C_3-C_7) циклоалкокси, (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленокси, хало (C_1-C_6) алкокси, $NRaRb$, хидроксилна, нитро, цијано, (C_1-C_6) алкил $(CO)-$, $CONRaRb$, $NRcCORd$, $OC(O)NRaRb$, $NRcC(O)ORe$ или арилна група, при што наведениот арил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген или (C_1-C_6) алкил, (C_3-C_7) циклоалкил, (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленска, хало (C_1-C_6) алкилна, (C_1-C_6) алкокси, хало (C_1-C_6) алкокси, $NRaRb$, хидроксилна, нитро или цијано група;

Ra и Rb се, независно еден од друг, атом на водород или (C_1-C_6) алкилна, (C_3-C_7) циклоалкилна, (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_3) алкиленска, арил (C_1-C_6) алкиленска или арилна група;

или Ra и Rb , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат азетидинска, пиролидинска, пиперидинска, азепинска, морфолинска, тиоморфолинска, пиперазинска или хомопиперазинска група, при што оваа група може да биде супституирана со (C_1-C_6) алкилна, (C_3-C_7) циклоалкилна, (C_3-C_7) циклоалкил (C_1-C_6) алкиленска, арилна или арил (C_1-C_6) алкиленска група;

Rc и Rd се, независно еден од друг:

атом на водород или (C₁-C₆)алкилна, (C₃-C₇)циклоалкилна, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₃)алкиленска, арил(C₁-C₆)алкиленска и арилна група;

или Rc и Rd заедно формираат (C₂-C₅)алкиленска група;

Re е (C₁-C₆)алкилна, (C₃-C₇)циклоалкилна, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₃)алкиленска, арил(C₁-C₆)алкиленска и арилна група;

или Rc и Re заедно формираат (C₂-C₅)алкиленска група;

Rf е атом на халоген или (C₁-C₆)алкокси, хало(C₁-C₆)алкокси, (C₃-C₇)циклоалкокси, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₆)алкиленокси,

хидроксилна, цијано, NRaRb, C(O)NRaRb, NRcCORd, OC(O)NRaRb, NRcCOORe, SO₂NRaRb, NRcSO₂Re, арил(C₁-C₆)алкиленска или арилна група, при што наведениот арил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти одбрани од халоген или (C₁-C₆)алкилна, (C₃-C₇)циклоалкилна, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₃)алкиленска, хало(C₁-C₆)алкилна, (C₁-C₆)алкокси, хало(C₁-C₆)алкокси, NRaRb, хидроксилна, нитро или цијано група;

во вид на база или киселинска адитивна сол.


Има уште 19 патентни барања.



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) G 01N 33/68 | (11) 903456 | (57) 1. Ин витро метода за диференцијална дијагноза на индивидуа која страда од Алцхајмерово заболување спроти индивидуа која страда од деменција со Lewy тела, спроти индивидуално страдање од Паркинсоново заболување без деменција, спроти индивидуално страдање од мулти-системска атрофија и/или спроти индивидуално страдање од прогресивна супрануклеарна парализа, назначена со тоа што како невролошки маркер се користи фосфо-тау во цереброспинален флуид (CSF).
Има уште 3 патентни барања. |
| | (13) T1 | |
| (21) 2010/160 | (22) 11/06/2010 | |
| | (45) 31/12/2010 | |
| (30) 20000870151 30/06/2000 EP and 20000218907P 18/07/2000 US | | |
| (96) 21/06/2001 EP01957875.6 | | |
| (97) 07/04/2010 EP1295129 | | |
| (73) Innogenetics N.V.
Industriepark Zwijnaarde 7, Box 4
9052 Ghent, BE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) VANMECHELEN, Eugene;
VANDERSTICHELE, Hugo and
HULSTAERT, Frank | | |
| (54) ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА НА НЕВРОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА | | |




- (51) **A 61K 31/485, 9/00, 9/22,** (11) **903460** (72) OSHLACK, Benjamin;
A 61P 25/36 (13) **T1** WRIGHT, Curtis and
(21) 2010/162 (22) 14/06/2010 BREDER, Chris
(45) 31/12/2010 (54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ ОД**
ХИДРОКОДОН И НАЛТРЕКСОН
(30) 20030506222P 25/09/2003 US (57) 1. Фармацевтски состав кој содржи околу 5
(96) 09/09/2004 EP04788669.2 mg хидрокодон или негова фармацевтски
(97) 14/04/2010 EP1663229 прифатлива сол и 0.0625 mg налтрексон или
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.** негова фармацевтски прифатлива сол.
2, avenue Charles de Gaulle 1653 Има уште 18 патентни барања.
Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје



- (51) **A 61K 31/58, 9/16, 9/20, 9/50, (11) 903461**
A 61P 25/00, 25/24, 25/32 (13) T1
(21) 2010/163 (22) 15/06/2010
(45) 31/12/2010
(30) 20050688905P 09/06/2005 US
(96) 09/06/2006 EP06754274.6
(97) 14/04/2010 EP1888080
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle
1653 Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) WOODWARD, Richard M.
(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД НЕВРО-**
АКТИВЕН СТЕРОИД И НИВНА УПОТРЕБА

- (57) 1. Фармацевтски состав за употреба при третирањето на депресија, оддаденост и/или зависност од алкохол, пременструална тензија, пременструален синдром или пременструално дисфорично пореметување, кој содржи 3б-хидрокси-3в-метокси-метил-21-(1'-имидазолил)-5б-прегнан-20-он или фармацевтски прифатлива сол или солват на истиот, и едно или повеќе фармацевтски прифатливи ексципиенти, **назначен со тоа што** составот обезбедува стабилна состојба плазма нивоа во 3б-хидрокси-3в-метокси-метил-21-(1'-имидазолил)-5б-прегнан-20-он во опсег од 5 ng/mL до 500 ng/mL за времетраење од 12 h до 24 h. Има уште 5 патентни барања.




Слика 1

- (51) **B 42D 15/00** (11) **903464**
(13) **T1**
(21) 2010/164 (22) 16/06/2010
(45) 31/12/2010
- (30) 20040029170 09/12/2004 EP
(96) 10/11/2005 EP05807996.3
(97) 17/03/2010 EP1819525
(73) **SICPA HOLDING S.A.**
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
- (72) DESPLAND, Claude-Alain;
MULLER, Edgar;
SCHMID, Mathieu and
DEGOTT, Pierre
- (54) **СИГУРНОСЕН ЕЛЕМЕНТ СО АСПЕКТ НА
ГЛЕДАЊЕ УСЛОВЕН ОД АГОЛОТ НА
ГЛЕДАЊЕ**
- (57) 1. Сигурносен елемент за документи од
вредност, право, идентитет, за сигурносна
етикета или брендирана стока, кој се состои


од супстрат (1), кој содржи дистинктивен белег (2) или други видливи карактеристики во или на неговата површина и на најмалку дел од споменатата површината на супстратот, покривен слој кој се состои од пигментни снегулки (3) на стврднато, провидно врзувачко средство, каде што споменатите пигментни снегулки (3) на покривниот слој апсорбираат најмалку дел од визуелниот спектар и се локално ориентирани со цел да дадат видливост на основниот дистинктивниот белег (2) или некои други видливи карактеристики најмалку друга насока за набљудување и да ја спречи видливоста на основниот дистинктивниот белег (2) или некои други видливи карактеристики најмалку друга насока за набљудување, **се карактеризира со тоа што** ориентацијата на пигментните снегулки (3) на споменатото, стврднато, провидно, врзувачко средство не го опфаќа или рефлектира споменатиот дистинктивниот белег (2) или други видливи карактеристики кои се присутни во или на површината на супстратот.

Има уште 17 патентни барања.


Начрт 1А




Начрт 1В



Начрт 1С



Начрт 1Д



**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ**

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A01K47/00	A01K47/00	903444 T1	A61K31/4178	A61K9/22	903435 T1
A01K53/00	A01K47/00	903444 T1	C07D401/12	C07D401/12	903436 T1
C10J3/50	C10J3/50	903471 T1	C07D239/94	C07D401/12	903436 T1
C10J3/52	C10J3/50	903471 T1	C07D211/16	C07D401/12	903436 T1
C10J3/74	C10J3/50	903471 T1	A61K9/06	A61K9/06	903448 T1
C07D487/04	C07D487/04	903433 T1	A61K9/12	A61K9/06	903448 T1
A61K31/407	C07D487/04	903433 T1	A61K9/48	A61K9/06	903448 T1
A61K31/5365	C07D487/04	903433 T1	A61K9/16	A61K9/06	903448 T1
A61K31/55	C07D487/04	903433 T1	C07D213/75	C07D213/75	903423 T1
A61K31/5517	C07D487/04	903433 T1	C07C233/51	C07C233/51	903424 T1
A61K31/553	C07D487/04	903433 T1	C07C233/52	C07C233/51	903424 T1
A61K38/21	C07D487/04	903433 T1	C07C235/34	C07C233/51	903424 T1
A61K45/00	C07D487/04	903433 T1	C07C233/22	C07C233/51	903424 T1
A61P1/16	C07D487/04	903433 T1	C07D213/75	C07C233/51	903424 T1
A61P31/14	C07D487/04	903433 T1	C07D241/20	C07C233/51	903424 T1
A61P43/00	C07D487/04	903433 T1	C07D239/42	C07C233/51	903424 T1
C07D487/14	C07D487/04	903433 T1	C07C233/11	C07C233/51	903424 T1
C07D498/04	C07D487/04	903433 T1	A61K31/165	C07C233/51	903424 T1
C07D498/14	C07D487/04	903433 T1	A61K31/395	C07C233/51	903424 T1
A61K38/18	A61K38/18	903437 T1	C07K5/062	C07C233/51	903424 T1
C07K14/485	A61K38/18	903437 T1	C07C237/20	C07C233/51	903424 T1
C04B24/40	C04B24/40	903438 T1	C07C235/78	C07C233/51	903424 T1
A61K39/395	A61K39/395	903465 T1	A61K31/196	A61K31/196	903425 T1
A61P37/08	A61K39/395	903465 T1	A61P9/10	A61K31/196	903425 T1
A61P11/06	A61K39/395	903465 T1	A61K47/36	A61K47/36	903449 T1
G01N33/53	A61K39/395	903465 T1	A61K31/4174	A61K47/36	903449 T1
C07K16/28	A61K39/395	903465 T1	A61P11/02	A61K47/36	903449 T1
B21D31/04	B21D31/04	903426 T1	A61K45/06	A61K47/36	903449 T1
C08J9/00	C08J9/00	903427 T1	A61K31/728	A61K47/36	903449 T1
C08J9/232	C08J9/00	903427 T1	A61K31/635	A61K31/635	903451 T1
C08J3/20	C08J9/00	903427 T1	A61K31/365	A61K31/635	903451 T1
A61K47/32	A61K47/32	903428 T1	A61K31/54	A61K31/635	903451 T1
A61K9/00	A61K47/32	903428 T1	A61K31/435	A61K31/635	903451 T1
A61K31/167	A61K47/32	903428 T1	A61K31/42	A61K31/635	903451 T1
A61P15/02	A61K47/32	903428 T1	A61P25/24	A61K31/635	903451 T1
C07D295/18	C07D295/18	903429 T1	A61K45/06	A61K31/635	903451 T1
A61K31/495	C07D295/18	903429 T1	C07D487/04	C07D487/04	903453 T1
A61P37/08	C07D295/18	903429 T1	A61K31/519	C07D487/04	903453 T1
A61P25/00	C07D295/18	903429 T1	A61P25/00	C07D487/04	903453 T1
C07K14/715	C07K14/715	903430 T1	A41B11/00	A41B11/00	903440 T1
C07D239/00	C07D239/00	903431 T1	A61K31/505	A61K31/505	903441 T1
C07C253/30	C07C253/30	903434 T1	A61K31/4184	A61K31/505	903441 T1
C07C255/37	C07C253/30	903434 T1	G06Q30/00	G06Q30/00	903455 T1
A61K9/22	A61K9/22	903435 T1	A61K9/28	A61K9/28	903450 T1
A61K31/522	A61K9/22	903435 T1	E06B3/48	E06B3/48	903439 T1
A61K31/4468	A61K9/22	903435 T1	C07D489/02	C07D489/02	903442 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07F7/08	C07D489/02	903442 T1	A61K9/00	A61K31/095	903445 T1
C07D261/10	C07D261/10	903452 T1	C07D471/14	C07D471/14	903467 T1
C07D413/12	C07D261/10	903452 T1	C07D471/04	C07D471/14	903467 T1
C07D417/12	C07D261/10	903452 T1	A61K31/4162	C07D471/14	903467 T1
A01N43/80	C07D261/10	903452 T1	A61K39/12	A61K39/12	903470 T1
A61K31/506	A61K31/506	903454 T1	C07C253/30	C07C253/30	903459 T1
A61K31/519	A61K31/506	903454 T1	C07C255/23	C07C253/30	903459 T1
C07D493/04	C07D493/04	903469 T1	C07D498/04	C07D498/04	903457 T1
A61Q19/00	A61Q19/00	903468 T1	A61K31/424	C07D498/04	903457 T1
A61K8/44	A61Q19/00	903468 T1	A61P3/00	C07D498/04	903457 T1
A61K8/55	A61Q19/00	903468 T1	C07D471/04	C07D471/04	903458 T1
C07C237/30	C07C237/30	903466 T1	A61K31/437	C07D471/04	903458 T1
C07C255/59	C07C237/30	903466 T1	A61P25/00	C07D471/04	903458 T1
C07C225/20	C07C237/30	903466 T1	A61P19/10	C07D471/04	903458 T1
C07D213/74	C07C237/30	903466 T1	A61P35/00	C07D471/04	903458 T1
C07D307/52	C07C237/30	903466 T1	C07K19/00	C07K19/00	903447 T1
C07D333/36	C07C237/30	903466 T1	G01N33/68	G01N33/68	903456 T1
C07D249/18	C07C237/30	903466 T1	A61K31/485	A61K31/485	903460 T1
C07D231/38	C07C237/30	903466 T1	A61K9/00	A61K31/485	903460 T1
C07D207/36	C07C237/30	903466 T1	A61K9/22	A61K31/485	903460 T1
A61K39/085	A61K39/085	903446 T1	A61P25/36	A61K31/485	903460 T1
C07K14/31	A61K39/085	903446 T1	A61K31/58	A61K31/58	903461 T1
C12N15/31	A61K39/085	903446 T1	A61K9/20	A61K31/58	903461 T1
C12N15/81	A61K39/085	903446 T1	A61K9/16	A61K31/58	903461 T1
A61K31/095	A61K31/095	903445 T1	A61K9/50	A61K31/58	903461 T1
A61K31/198	A61K31/095	903445 T1	A61P25/32	A61K31/58	903461 T1
A61K31/23	A61K31/095	903445 T1	A61P25/24	A61K31/58	903461 T1
A61K31/426	A61K31/095	903445 T1	A61P25/00	A61K31/58	903461 T1
A61P15/02	A61K31/095	903445 T1	B42D15/00	B42D15/00	903464 T1
A61P17/16	A61K31/095	903445 T1			



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) AstraZeneca AB (51) C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/26 (11,13) 903436 T1	(73) Breda Sistemi Industriali SpA (51) C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/38 (11,13) 903439 T1
AstraZeneca UK Limited C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/23 903431 T1	CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA; Valdes Perez, Calixto; Herrera Martinez, Luis; Berlanga Acosta, Jorge; Rojas Constantin, Ingrid; Santana Milian, Hector; Canan-Haden Frias, Leonardo; Geronimo Perez, Haydee; Sotolongo Pena, Jorge; Fernandez Montequin, Jos I.; Franco Perez, Neobalis; Chacon Corvea, Larissa and Guillen Nieto, Gerardo E. C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/15 903437 T1
Aventis Pharma S.A. C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/47 903467 T1	Chryso C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/16 903438 T1
Besson Bernard; Claustres Francois; Contat Jacques and Carai Agostino C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/36 903455 T1	Columbia Laboratories (Bermuda) Limited C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/20 903428 T1
BioAlliance Pharma C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/25 903435 T1	Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn Stiftung & Co. KG C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/19 903427 T1
BIOVAIL LABORATORIES INTERNATIONAL SRL C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/37 903450 T1	



(73) Dompe' S.P.A. (51) C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/29 (11,13) 903424 T1	(73) Kuhs GmbH (51) C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/43 (11,13) 903468 T1
EURO-CELTIQUE S.A. C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/39 903442 T1	Les Laboratoires Servier C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/24 903434 T1
C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/54 903460 T1	C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/30 903425 T1
C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/55 903461 T1	Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/31 903449 T1
GILEAD SCIENCES, INC. C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/27 903448 T1	Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/45 903446 T1
Innogenetics N.V. C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/53 903456 T1	Muller, Norbert C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/32 903451 T1
Janssen Pharmaceutica NV C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/21 903429 T1	Nesi Plant S.A. C 10J 3/50, 3/52, 3/74 903471 T1
Japan Tobacco, Inc. C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/14 903433 T1	Nycomed GmbH C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/28 903423 T1
KATSAMPIS, Ioannis A 01K 47/00, 53/00 903444 T1	POLICHEM S.A. C 07D 487/04, A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517, 31/553, 38/21, 45/00, A 61P 1/16, 31/14, 43/00, C 07D 487/14, 498/04, 498/46 903445 T1



(73) **PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG**
C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/18 (11,13) 903426 T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/41 903454 T1

Sanofi - Aventis

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/50 903457 T1

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/51 903458 T1

**Sanofi - Aventis and
Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation**

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/33 903453 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55, 31/5517,
31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/49 903459 T1

Schering Corporation

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/17 903465 T1

**Schering Corporation and Pharmacopeia,
LLC**

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/44 903466 T1

(73) **SICPA HOLDING S.A.**

(51) C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/56 903464 T1

**SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.**

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/52 903447 T1

Syngenta Limited

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/40 903452 T1

**The Trustees of the University of
Pennsylvania**

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/48 903470 T1

Tibotec Pharmaceuticals

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/42 903469 T1

X-Technology Swiss GmbH

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/34 903440 T1

**YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,
LTD.**

C 07D 487/04,
A 61K 31/407, 31/5365, 31/55,
31/5517, 31/553, 38/21, 45/00,
A 61P 1/16, 31/14, 43/00,
C 07D 487/14, 498/04, 498/22 903430 T1



ПРОМЕНА

(11) **900982**
(73) **Biogen Idec International AG**
Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) **901641**
(73) **LEK Pharmaceuticals d.d.**
Ljubljana, Verovskova 57, SI

ПРЕСТАНОК

(11) **900093**
(73) **N.V. UNION MINIERE S.A.**
1200 Brussels, Gulledelle 92, BE

СПОЈУВАЊЕ

(11) **902295**
(73) **TANABE SEIYAKU CO., LTD.**
2-6-18, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-8505, JP



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) **20100029** (45) 31/12/2010
(22) 14/07/2010

(72) Андреј Тасев


(73) **Фабрика за амортизери СТД - доо**
ул.Маршал Тито бр.78, 1485 Нов Дојран, МК



(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. Јани Лукровски 5/1/32 1000 Скопје

(51) **12-16**

(54) **ДЕЛОВИ ОД АМОРТИЗЕРИ**







(21) 20100032 (45) 31/12/2010
(22) 04/08/2010

(72) Емел Рамковска

(73) Друштво за трговија ХЕДИС МАРКЕТИ ДОО
Скопје

ул.Перо Наков бр.60, 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје







ул. Јани Лукровски 5/1/32 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) ШИШЕ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ





- (21) **20100033** (45) 31/12/2010
(22) 17/08/2010
- (72) Никос Џајковски
(73) **П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје**
ул. "Качанички пат" бб, 1000 Скопје, МК
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. Јани Лукровски 5/1/32 1000 Скопје
(51) **09-03**
(54) **АМБАЛАЖА ЗА КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ**









- (21) **20100034** (45) 31/12/2010
(22) 17/08/2010
- (72) Јованоски Јован
- (73) Друштво за производство, трговија и услуги
увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид
ул.Дејан Војвода бр.83 Охрид, МК
- (74) МАРТА ПОПОВСКА
ул. М.Х Јасмин бр.48, 1000 Скопје
- (51) **07-08**
- (54) **КАМИН НА ДРВЕНИ ПЕЛЕТИ**



- (21) **20100035** (45) 31/12/2010
(22) 17/08/2010
- (72) Јованоски Јован
- (73) **Друштво за производство, трговија и услуги
увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид
ул.Дејан Војвода бр.83 Охрид, МК**
- (74) МАРТА ПОПОВСКА
ул. М.Х Јасмин бр.48, 1000 Скопје
- (51) **07-08**
- (54) **КАМИН НА ДРВЕНИ ПЕЛЕТИ**



- (21) **20100036** (45) 31/12/2010
(22) 17/08/2010
- (72) Јованоски Јован
- (73) **Друштво за производство, трговија и услуги
увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид
ул.Дејан Војвода бр.83 Охрид, МК**
- (74) МАРТА ПОПОВСКА
ул. М.Х Јасмин бр.48, 1000 Скопје
- (51) **07-08**
- (54) **КОТЕЛ НА ДРВЕНИ ПЕЛЕТИ**



(21) **20100037** (45) 31/12/2010
(22) 27/08/2010

(72) Николоски Никола

(73) **ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ**



Бул.Кочо Рацин бр.97 Скопје, МК

(74) **МАРТА ПОПОВСКА**

ул. М.Х Јасмин бр.48, 1000 Скопје

(51) **09-01**

(54) **ШИШЕ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн (21) број на пријавата			
(51) 16-12	(21) 20100029	(51) 07-08	(21) 20100035
(51) 09-01	(21) 20100032	(51) 07-08	(21) 20100036
(51) 09-03	(21) 20100033	(51) 09-01	(21) 20100037
(51) 07-08	(21) 20100034		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид (21) број на пријавата			
(73) Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид	(73) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје	(21) 20100033	
(21) 20100034			
20100035	ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ		
20100036	20100037		
Друштво за трговија ХЕДИС МАРКЕТИ ДОО Скопје	Фабрика за амортизери СТД - доо	20100029	
20100032			

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (11) **00620** (45) 31/12/2010
 (21) 20090013 (22) 07/04/2009
 (18) 07/04/2014

(30) 1022586 16/10/2008 CT
 (72) Dominic Flic
 (Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn)
 and

Peter Respondek

(Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn)

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 Скопје

ул.Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје






(51) **14-04**

(54) **ТРАНЗИЦИИ**













- (11) **00621** (45) 31/12/2010
 (21) 20090035 (22) 29/10/2009
 (18) 29/10/2014
 (30) (RCD)1132419 30/04/2009 EM
 (72) Mr.Michael Schiffer (Belderberg 20, 53111 Bonn)
 (73) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
 ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
 (51) **13-02**
 (54) **АЛФА ПОЛНАЧ**



- (11) **00622** (45) 31/12/2010
 (21) 20090036 (22) 29/10/2009
 (18) 29/10/2014
 (72) Mr.Michael Schiffer (Belderberg 20, 53111 Bonn)
 (73) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 Скопје
 ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
 (51) **14-03**
 (54) **АЛФА СПУШАЛКИ**








(11) 00618 (45) 31/12/2010
 (21) 20090038 (22) 02/11/2009
 (18) 02/11/2014

(73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лопа Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК

(51) 06-01

(54) КЛУПИ





- (11) **00619** (45) 31/12/2010
 (21) 20090045 (22) 16/12/2009
 (18) 16/12/2014
 (30) 1564238-0001/2 29/06/2009 EM
 (72) Simon Pendry; (128 Albert Street, London NW1 7NE)
 and Steph Heasman; (128 Albert Street, London
 NW1 7NE)
 (73) **Mars, Incorporated;**
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
 (74) БИНСО Д.О.О.Скопје
 ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје
 (54) **ДИЗАЈНИ НА ЕТИКЕТА**



Сл.1.1




Сл.2.1


- (11) **00623** (45) 31/12/2010
 (21) 20100003 (22) 19/02/2010
 (18) 19/02/2015
 (72) ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
 УЛ. КОЗЛЕ 3/26 СКОПЈЕ
 (73) **РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул.Никола Парапунов бб/ламела 1-38
1000 СКОПЈЕ, МК
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД Скопје
 бул. Кузман Јосифовски Питу 28 лок.8
 1000 Скопје
 (51) **25-02**
 (54) **ЕЛЕМЕНТИ ЗА РОЛЕТНИ**




1.1




1.2




2.1




2.2



3.1




5.1



3.2




5.2




4.1



6.1



4.2



6.2

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (11) 00625 | (45) 31/12/2010 |
| (21) 20100005 | (22) 25/02/2010 |
| | (18) 25/02/2015 |
| (72) Васко Николоски | |
| ул. Скупи 20 бб, Скопје | |
| (73) ДПТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ | |
| ул. Скупи 20 бб, 1000 Скопје, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |



- | | |
|---|-----------------|
| (11) 00626 | (45) 31/12/2010 |
| (21) 20100006 | (22) 12/03/2010 |
| | (18) 12/03/2015 |
| (72) САШКО САМАРЦИОСКИ | |
| ул. "Цане Кузманоски" бр.1 Прилеп | |
| (73) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД | |
| ул. "Цане Кузманоски" бр.1, 7500 Прилеп, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |



(11) **00624** (45) 31/12/2010
 (21) 20100007 (22) 17/03/2010
 (18) 17/03/2015


(72) ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
 УЛ.КОЗЛЕ 3/26 СКОПЈЕ

(73) **РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
 ул.Никола Парапунов бб/ламела 1-38
 1000 СКОПЈЕ, МК


(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД Скопје
 бул. Кузман Јосифовски Питу 28 лок.8
 1000 Скопје

(51) **25-02**


(54) **ЕЛЕМЕНТИ ЗА РОЛЕТНИ**




1.1




1.2




2.1




2.2




3.1




4.2




3.2



5.1




4.1



5.2

- (11) 00627 (45) 31/12/2010
 (21) 20100012 (22) 09/04/2010
 (18) 09/04/2015
 (73) Друштво за преработка на хартија Флутинг-Мак Василев Дооел
 Ул.Герас Цунев бр.35 Радовиш, МК
 (74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје
 (51) 09-03
 (54) КУТИЈА





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51) 14-04	(11) 00013	(51) 09-01	(11) 00006
(51) 13-02	(11) 00035	(51) 25-02	(11) 00007
(51) 14-03	(11) 00036	(51) 09-03	(11) 00012
(51) 06-01	(11) 00038		
(51)	(11) 00045		
(51) 25-02	(11) 00003		
(51) 09-01	(11) 00005		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) Deutsche Telekom AG		(73) Друштво за преработка на хартија Флутинг-Мак Басилев Дооел	
(21) 20090013	(11) 00620	(21) 20100012	(11) 00627
(21) 20090035	(11) 00621		
(21) 20090036	(11) 00622		
(73) Mars, Incorporated;		(73) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД	
(21) 20090045	(11) 00619	(21) 20100006	(11) 00626
(73) Дејан Зотовиќ		(73) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ	
(21) 20090038	(11) 00618	(21) 20100003	(11) 00623
		(21) 20100007	(11) 00624
(73) ДПТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ			
(21) 2010005	(11) 00625		



ПРОДОЛЖУВАЊЕ

(111)	(186)
00454	03/09/2014
00437	06/12/2014
00476	20/09/2015
00471	01/11/2015
00472	01/11/2015



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2002/57** (220) 05/02/2002
(442) 31/12/2010

(731) **Константин Атанасовски**
ул.Јуриј Гагарин бр. 23/4-4,1000 Скопје, МК
(540)

MARSHAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2007/824** (220) 20/08/2007
(442) 31/12/2010

(731) **ФАРМАСВИС дооел**
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, МК
(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење (рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите.

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати, за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. **10** медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. **16** хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; четкички; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за инструкции и настава (освен апарати); пластични материјали

за пакување, што не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2008/157** (220) 15/02/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

PAYSPOT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди кои се покренуваат со претходно уфрлување на кованици; опрема и компјутери за обработка на податоци; уреди за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани), електронски снимени податоци (кои можат да се преземат, даунлодираат); електронски публикации (можат да се превземат, даунлодираат)

кл. **16** печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебел); материјали за учење и инструкции (освен апарати)

кл. **35** огласување; деловно управување; водење комерцијални работи; прибирање, систематизација, компилација и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи) во врска со стоки од класите 9 и 16

кл. **36** осигурување; финансиски работи; парични работи; услуги на управување со недвижности

кл. **37** изградба; услуги на поставување; услуги на поправки на компјутерска- и телекомуникациска опрема

кл. **38** телекомуникации; новински агенции; изнајмување на телекомуникациска опрема; информации за телекомуникации

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за исто; индустриска анализа и услуги на исгражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтвер; технички консултации; услуга на сочувување електронски податоци; изнајмување опрема за обработка податоци; дизајнирање веб (web) страници за други

кл. **45** лиценцирање на право на индустриска сопственост



- (210) **TM 2008/331** (220) 01/04/2008
(442) 31/12/2010
- (731) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
ИЗАШТИТАНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје, 1000 Скопје
- (540)

BLACKBERRY UNITE!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на куќиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. **9** научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капацитети за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. **11** апарати за осветлување

кл. **16** печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. **18** кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие

материјали што не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце

кл. **20** рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. **21** шоли

кл. **25** облека, обувки, капи

кл. **28** игри и играчки; гимнастички и спортски предмети не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. **35** рекламни услуги; снабдување на деловни

информации; маркетинг услуги

кл. **37** поправка и инсталициски услуги

кл. **38** телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување на пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. **39** обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. **41** образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. **42** научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** лиценцирање на компјутерски софтвер

- (210) **TM 2008/332** (220) 01/04/2008
(442) 31/12/2010

- (731) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
ИЗАШТИТАНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000
Скопје, 1000 Скопје

BLACKBERRY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на куќиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. 9 научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капацитети за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 11 апарати за осветлување

кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце

кл. 20 рамки за слики; производи (кои не се вклучени во други класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. 21 шоли

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. 35 рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги

кл. 37 поправка и инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување на пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички

и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. 39 обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. 41 образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер

(210) **TM 2008/333** (220) 01/04/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

RESEARCH IN MOTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на куќиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. 9 научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски



софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капаи за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 11 апарати за осветлување

кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие

материјали што не се вклучени во други класи; чадори, чадори за сонце

кл. 20 рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. 21 шоли

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. 35 рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги

кл. 37 поправка и инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонаасочно или двонаасочно

повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонаасочната или двонаасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. 39 обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. 41 образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер

(210) **TM 2008/334**

(220) 01/04/2008

(442) 31/12/2010

(731) **Research In Motion Limited**

295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

RIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на кукиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен металштоне се вклучени во други класи

кл. 9 научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капаи за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 11 апарати за осветлување

кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали што не се вклучени

во другите класи; чадори, чадори за сонце

кл. **20** рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. **21** шоли

кл. **25** облека, обувки, капи

кл. **28** игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. **35** рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги

кл. **37** поправка и инсталационски услуги

кл. **38** телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; e-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услугишто му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. **39** обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. **41** образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. **42** научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** лиценцирање на компјутерски софтвер

(210) **TM 2008/335**

(220) 01/04/2008

(442) 31/12/2010

(731) **Research In Motion Limited**

295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

BLACKBERRY PEARL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на кукиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. **9** научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капацитети за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. **11** апарати за осветлување

кл. **16** печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. **18** кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие

материјали што не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце

кл. **20** рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. **21** шоли

кл. **25** облека, обувки, капи

кл. **28** игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. **35** рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги



кл. 37 поправка и инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; е-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. 39 обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. 41 образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер

(210) **TM 2008/336** (220) 01/04/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Research In Motion Limited**
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

(531) 26.13.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали метални делови што се користат при изработката на кукиштето на персоналниот компјутер; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. 9 научни, поморски, за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување) и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капацитети за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 11 апарати за осветлување

кл. 16 печатени материјали, прибор за пишување; лепила

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; чадори, чадори за сонце

кл. 20 рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. 21 шопи

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски предмети што не се вклучени во другите класи; украси за божиќни дрва

кл. 35 рекламни услуги; снабдување на деловни информации; маркетинг услуги

кл. 37 поправка и инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникација; овозможување интернет пристап; овозможување пристап до електронска база на податоци, овозможување пристап до ГПС (глобален позиционен систем) навигациски услуги; е-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги што му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучително и заеднички и домашни/лични податоци, и/или гласовна

комуникација

кл. 39 обезбедување навигациски услуги на ГПС (глобален позиционен систем); обезбедување информации поврзани со патување и транспорт

кл. 41 образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата на уреди за развивање и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка што се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС (глобален позиционен систем); услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со безжично поврзување и компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер

(210) TM 2008/357

(220) 07/04/2008

(442) 31/12/2010

(731) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, CN

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.03;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 компресори (машини); компресори за фрижидери; воздушни кондензатори; преси; машини за лиење (обликување); електроиндустриска опрема; машински алати; електрични мотори; калемни жици (делови на електромотори); вентили (делови на машини); машински филтери: филтери (делови на машини или мотори); филтери за чистење освежувачи (разладувачи) на воздухот (за мотори); машини за лиење пластика; преносници-конвеери (машини); ремени за машини; машини за обмотување; машини за пакување; електрични миксери за

употреба во домаќинството; машини за перење; машини за цедење за пералници (сушалници); машини за сушење; машини за распрашување бои; пиштоли за прскање бои; машини за печатење; електрични машини и апарати за чистење; електрични уреди за цртање завеси; машини за пеглање; машини за шиене; механички уреди за велосипедската индустријата; машини за рушење; машини за боење; машини за обликување и пресвлекување; правосмукалка; куќен апарат за правење џус; електроиндустриска машина за подготвување напие, пијалаци; пренослива електрична бушилица (со исклучок на јаглени борери); електромагнетни спојници, освен за возила за движење по земја; спони за заптивање (делови на машини); машини за правење јогурт; машини за леб; електрични мотори, освен за движење по земја; машини за правење метал; машини за распрашување, запрашување; машини за уништување; електрични машини за мелење/уништување за куќна употреба; електрични куќински машини

кл. 9 кондензатори; магнетни дискови; системи за обработка на податоци; радиоапарати; магнетофони; озвучување; звучници; апарати за забава прилагодени за употреба за екстерно прикажување за екраните или мониторите; апарати за забава прилагодени за употреба, само со ТВ приемници; дисплеи во боја со широк екран; електролизатори; електрични отпорници; интегрални кола; компјутери; системи за обработка на податоци; компјутерски програми, снимени; телефонски апарати; далечинска контрола на сигналот; антени; фото камери; грамофони; детектори за исправноста на парите вклучително и металните пари; електрични аларм свона; електрична рамна пегла; изолирана бакарна жица; емајлирана жица; главни електроматеријали за жици и кабли; електрични жици; електрични кабли; апарати за игри за употреба прилагодени за прикажување на надворешни екрани или монитори; кетрици за видео игри; инструменти за проценка, мерење; фотокопири (фотографски, електростатички, термички), утикачи, штекери и други електрични конектори за поврзување; магнетни дискови; појачала; електрично пенкало (како дел за визуелно покажување), компјутерски софтвери, снимени; фонографски записи; батерии за осветлување; магнетни жици; електрични сензори за температура; покажувачи на температура; електрични собирачи (таканаречени кластери) на жици

кл. 11 клима уреди; вентилатори и инсталации и апарати за климатизација; сите видови уреди за греење; електрични топлотни радијатори; топлотни акумулатори и акумулациони печки; електрични уреди за сушење алишта; електрични вентилатори; електрични сушачи на воздухот за куќна употреба; пречистувачи на воздухот; електрични уреди и апарати за готвење; аспиратори за куќинска употреба; греачи за вода (кетлери) на гас; греачи за вода (кетлери) на струја; електромагнетни печки; електричен шпорет; електрични автомати и слични уреди за



вода за пиење; електрични чајници (кетлери); навлажнувачи на воздухот; електрични садови и уреди за готвење под притисок, клима уреди за возила; вентилатори како делови на клима инсталација; филтери за клима уреди; греачи за возила; стерилизатори на воздухот; електрични фенови за коса; кондензатори; стерилизатори; орманчиња за стерилизација на садови; изменувачи на топлината (не како делови на машина); издувни вентилатори; греачи за вода на соларна енергија; електрични челични садови; греачи за купатила, гасни горилници; освежувачи на воздухот; фрижидери; микробранови печки (апарати за готвење); инсталации за прочистување на вода; уреди и машини за перење садови; апарати за варење јајца; електрични уреди за правење јогурт; апарати за парење на лицето (сауни); тостери за леб; електрични машини за кафе; електрични апарати за перење нозе; пекарски печки; електрични уреди за бавно припремање храна

кл. 16 хартија; хартија за копирање; хигиенска хартија; држачи за хартија; хартиени или картонски рекламни табли; тетратки; весници; слики, хартија за пакување; апарати за укоричување (канцелариска опрема); канцелариски реквизити, освен намештај; подготвено кинеско мастило; печати; инструменти за пишување; лепак за хартија за куќна употреба; инструменти за цртање и материјали за цртање; електрични и механички машини за пишување; материјали за подучување, освен апарати; архитектонски модели; венчиња

кл. 35 услуги за огласување за други а особено подготовка и поставување на огласот во различни медиуми (од весници, радио до интернет и останати можни места за огласување); извозно-увозни агенции; промоција на продажба на електрични уреди за други преку различни средства (од награди за собирање бодови во куповина до дистрибуција на печатен материјал до распределба на поклони со цел одржување продажни погодности, како на пример да се купи еден а да се добијат четири или било кои другиможности) и раководење со директна продажба за други; систематизација на податоци во компјутерските бази на податоци; подготовка и координација на понуди за сметка на ј други во постапките на тендерот; професионални советодавни услуги во трговијата; професионални деловни консултации; деловни и советодавни услуги во врска со менаџментот; маркетиншки анализи за други; консалтинг во областа на менаџментот со човечки ресурси; услуги во врска со сметководство; помош во комерцијалниот или индустрискиот менаџмент; услуги на ревизија и така наречен „одитинг“

кл. 37 инсталација на апарати за клима уреди и нивна поправка; тапазирање; услуги на инсталација на грејни апарати и поправка; инсталирање машини, одржување и поправка; инсталација и поправка на електрични уреди и апарати; услуги на инсталирање и поправање на разладна опрема; инсталација на компјутерски хардвер како и одржување и поправка; инсталација на канцелариски машини и опрема, како и одржување и поправка; услуги во врска со отстранување на ризикот поврзан за електронска опрема; услуги на чистење облека

(210) TM 2008/509

(220) 08/05/2008

(442) 31/12/2010

(731) **Grant Thornton International Limited**
Regents Place, 338 Euston Road, London, NW1 3BG, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

GRANT THORNTON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, научички, надзорни, фотографски, кинематографски, оптички, мерни, мерачки, сигнални, контролни (надзор), спасувачки и учителски апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струјата; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; улични автомати и механизми за апаратишто работат на монети; каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутерски софтвер и компјутерски хардвер; даунлоудирачки публикации снабдени преку глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД ромови

кл. 16 хартија, картон и производите направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; печатени материјали; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; врзиви средства за канцелариски материјал или за домаќинството; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); печатарски букви; печатарски валци; брошури, публикации

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнисадминистрација; канцелариски функции; сметководствени услуги, ревизија; бизнис менаџмент консалтинг; даночно планирање; даночен консалтинг и советодавни услуги; вработување на персонал и управување со персонал; економско предвидување; консултантски и советодавни услуги во врска со фузионирања, спојувања, здружени потфати; услуги за истражување на пазарот; консултации во врска со управување со ризик во полето на деловното работење; консултации за човечки ресурси; управување со бази на податоци; деловно истражување и анализа; информации поврзани со гореспоменатите услуги снабдени преку глобалната комуникациска мрежа

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг и советодавни услуги; финансиски проценки; статистички услуги; финансиски менаџмент; консултации за управување со ризик во полето на финансиите; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. 41 едукација; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; едукациски услуги, издавачки услуги; тренинг услуги; организирање и одржување конференции, работилници; даунлоудирачки вести снабдени преку глобална комуникациска мрежа; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање во врска со тоа; услуги на индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; анализа на компјутерски системи; компјутерски мрежни услуги; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. 45 лични и социјални услуги обезбедени од страна на други за да се исполнат потребите на поединци; услуги за обезбедување и заштита на имот и лица; правни услуги, консултации за права на интелектуална сопственост, лиценцирање и евалуација, услуги за спречување на измама; услуги за поддршка на парничење; арбитража; посредување; алтернативно решавање на спор; истражувачки услуги; услуги за правна истрага; услуги за приватна истрага, информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

(210) **TM 2008/510** (220) 08/05/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Grant Thornton International Limited**
Regents Place, 338 Euston Road, London, NW1 3BG, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(531) 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, надзорни, фотографски,

кинематографски, оптички, мерни, мерачки, сигнални, контролни (надзор), спасувачки и учителски апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струјата; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; улични автомати и механизми за апарати што работат на монети; каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутерски софтвер и компјутерски хардвер; даунлоудирачки публикации снабдени преку глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД ромови

кл. 16 хартија, картон и производите направени овие материјали, што не се вклучени во другите класи; печатени материјали; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; врзиви средства за канцелариски материјал или за домаќинството; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); печатарски букви; печатарски валци; брошури, публикации

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнисадминистрација; канцелариски функции; сметководствени услуги, ревизија; бизнис менаџмент консалтинг; даночно планирање; даночен консалтинг и советодавни услуги; вработување на персонал и управување со персонал; економско предвидување; консултантски и советодавни услуги во врска со фузионирања, спојувања, здружени потфати; услуги за истражување на пазарот; консултации во врска со управување со ризик во полето на деловното работење; консултации за човечки ресурси; управување со бази на податоци; деловно истражување и анализа; информации поврзани со гореспоменатите услуги снабдени преку глобалната комуникациска мрежа

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг и советодавни услуги; финансиски проценки; статистички услуги; финансиски менаџмент; консултации за управување со ризик во полето на финансиите; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. 41 едукација; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; едукациски услуги, издавачки услуги; тренинг услуги; организирање и одржување конференции, работилници; даунлоудирачки вести снабдени преку глобална комуникациска мрежа; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање во врска со тоа; услуги на индустриска анализа и истражување;



дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; анализа на компјутерски системи; компјутерски мрежни услуги; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. 45 лични и социјални услуги обезбедени од страна на други за да се исполнат потребите на поединци; услуги за обезбедување и заштита на имот и лица; правни услуги, консултации за права на интелектуална сопственост, лиценцирање и евалуација, услуги за спречување на измама; услуги за поддршка на парничење; арбитража; посредување; алтернативно решавање на спор; истражувачки услуги; услуги за правна истрага; услуги за приватна истрага, информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

(210) **TM 2008/511** (220) 08/05/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Grant Thornton International Limited**
Regents Place, 338 Euston Road, London, NW1 3BG, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(531) 26.01.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, надзорни, фотографски, кинематографски, оптички, мерни, мерачки, сигнални, контролни (надзор), спасувачки и учителски апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струјата; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; улични автомати и механизми за апарати што работат на монети; каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутерски софтвер и компјутерски хардвер; даунлоудирачки публикации снабдени преку глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД ромови

кл. 16 хартија, картон и производите направени овие материјали, што не се вклучени во другите класи; печатени материјали; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; врзиви средства за канцелариски материјал или за домаќинството; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски материјал (освен апарати); пластични материјали

за пакување (не се вклучени во другите класи); печатарски букви; печатарски валци; брошури, публикации

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнисадминистрација; канцелариски функции; сметководствени услуги, ревизија; бизнис менаџмент консалтинг; даночно планирање; даночен консалтинг и советодавни услуги; вработување на персонал и управување со персонал; економско предвидување; консултантски и советодавни услуги во врска со фузионирања, спојувања, здружени потфати; услуги за истражување на пазарот; консултации во врска со управување со ризик во полето на деловното работење; консултации за човечки ресурси; управување со бази на податоци; деловно истражување и анализа; информации поврзани со гореспоменатите услуги снабдени преку глобалната комуникациска мрежа

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг и советодавни услуги; финансиски проценки; статистички услуги; финансиски менаџмент; консултации за управување со ризик во полето на финансиите; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. 41 едукација; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; едукациски услуги, издавачки услуги; тренингуслуги; организирање и одржување конференции, работилници; даунлоудирачки вести снабдени преку глобална комуникациска мрежа; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање во врска со тоа; услуги на индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; анализа на компјутерски системи; компјутерски мрежни услуги; информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

кл. 45 лични и социјални услуги обезбедени од страна на други за да се исполнат потребите на поединци; услуги за обезбедување и заштита на имот и лица; правни услуги, консултации за права на интелектуална сопственост, лиценцирање и евалуација, услуги за спречување на измама; услуги за поддршка на парничење; арбитража; посредување; алтернативно решавање на спор; истражувачки услуги; услуги за правна истрага; услуги за приватна истрага, информации во врска со гореспоменатите услуги снабдени преку глобална комуникациска мрежа

(210) **TM 2008/574** (220) 27/05/2008
(442) 31/12/2010
(731) **TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED**
Science Based industries Campus
Har Hozvim, Jerusalem, IL
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје
(540)

BICALUTAMIDE TEVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции, што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, сретства за дезинфекција, препарати за уништување на штетници, фунгициди, хербициди
кл. **10** медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати, и
инструменти, вештачки екстремитети, очи, заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2008/678** (220) 16/06/2008
(442) 31/12/2010

(731) **VINDIJA d.d.**
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(531) 19.07.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** компоти, млеко и млечни производи течна состојба, масла за јадење
кл. **32** пиво, минерални и газирани води и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалаци

(210) **TM 2008/1023** (220) 11/08/2008
(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија, промет и услуги **БИ ПИНК**
ДООЕЛ Скопје
ул. Наум Наумовски Борче бр.73, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, светло розова и темно розова

(531) 02.09.01;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **26** тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, качачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **40** обработка на материјали

(210) **TM 2008/1031** (220) 12/08/2008
(442) 31/12/2010

(731) **SISTEC HOLDING AD**
51, James Baucher Blvd. 1505 Sofia, BG

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ICARD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** научни апарати и инструменти вклучително апарати за телекомуникации, сигнализирање, контрола (инспекција), и настава; магнетски носачи на податоци, акустични дискови; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутери, сервери и софтвер за телекомуникации, полупроводници, микропроцесори, интегрални кола, компјутер за микро-програмирање, софтвер, компјутерски мемории; компјутерска периферија, единици



за обработка на податоци, и нивните делови; електронски апарати и опрема за далечински поврзување до компјутерска мрежа и/или телекомуникациите

кл. **36** услуги на осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот, финансиски анализи, банкарски услуги, верификација на чекови, верификација на кредитни картички, работа со компензација или менувачници, финансиски консултации, услуги за кредитни картички, услуги за банкарски картички, услуги за дебитни картички, компјутерски услуги за финансиски трансакции он-лајн и на продажното место

кл. **38** телекомуникациски услуги, пристап до компјутерски мрежи вклучително банкарство на продажно место и автоматски дистрибутивни мрежи на готовина

(210) **ТМ 2008/1051** (220) 13/08/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје**
ул.Босна и Херцеговина бб, Скопје, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сива, црна, сина и бела

(531) 02.09.14;26.01.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, апарати за мобилна и фиксна телекомуникација, апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци

кл. **38** телекомуникација, изнајмување на опрема за телекомуникација

кл. **42** услуги во трговија на големо и мало со апарати за мобилна и фиксна телекомуникација, опрема за проектирање и планирања за телекомуникација

(210) **ТМ 2008/1052** (220) 13/08/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје**
ул.Босна и Херцеговина бб, Скопје, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сива, црна и сина

(531) 02.09.14;26.01.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, апарати за мобилна и фиксна телекомуникација, апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци

кл. **38** телекомуникација, изнајмување на опрема за телекомуникација

кл. **42** услуги во трговија на големо и мало со апарати за мобилна и фиксна телекомуникација, опрема за проектирање и планирања за телекомуникација

(210) **ТМ 2008/1074** (220) 15/08/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Винарија Грков ДООЕЛ**
с.Крњево, 1430 Кавадарци, МК

(540)



(591) златна

(531) 03.04.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2008/1075** (220) 15/08/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Винарија Грков ДООЕЛ**
с.Крњево, 1430 Кавадарци, МК

(540)





(591) златна
(531) 03.04.11
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. **41** образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности
кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1079** (220) 15/08/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Underwriters Laboratories, Inc.**
333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062-2096, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.17
(551) сертификатна
(510, 511)

кл. **9** научни, поморски, нагледни, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење тежина, мерни, сигнални, контролни (надгледување), што спасуваат животи и апарати за предавање и инструменти; апарати инструменти за водење, менување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струја; апарати за снимање, трансмисија или репродукција на тон или слики; носачи на магнетски податоци, снимање дискови; автоматски направи кои работаат на парички и механизми за апарати кои работаат на парички; каси, машини за пресметување, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутерски програми за игри; компјутерски програми што можат да се симнат од Интернет од глобална компјутерска мрежа

(210) **TM 2008/1268** (220) 15/09/2008
(442) 31/12/2010

(731) **ДИОПТРА ДООЕЛ Струмица**
ул. Маршал Тито бр.42 Струмица, МК

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта и црна
(531) 27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **44** медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги дават трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2008/1294** (220) 18/09/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Reckitt Benckiser (Switzerland) AG**
Richtistrasse 5, Postfach CH-8304, Wallisellen Zurich, CH

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

I-MOTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** парфимирани препарати за атмосфера; колекција (збирка) есенцијални масла, спрејови за парфимирање соби; препарати за парфимирање или ароматизирање на воздухот

кл. **5** препарати за освежување на воздух, препарати за прочистување на воздухот; освежувачи на воздухот во соби; препарати за парфимирање или ароматизирање на воздухот; дезодоранси; препарати за неутрализирањена непријатни мириси

кл. **11** апарати и инструменти, сите за миризба, прочистување или освежување на атмосферата; делови и додатоци за сите наведени стоки

(210) **TM 2008/1310** (220) 19/09/2008
(442) 31/12/2010

(731) **Глобал Медиа ДООЕЛ Скопје**
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14, 1000 Скопје, МК

(540)





- (591) -
 (531) 27.05.21
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 весници, печатени изданија и публикации
 кл. 35 изнајмување рекламен простор, објавување на рекламни текстови и обработка на текстовите, огласување (рекламирање), пропагандни дејности, распределба (дистрибуција на примероци), рекламирање по пат на радио и телевизи
 кл. 41 он-лајн објавување на списанија

(210) **TM 2008/1721** (220) 14/11/2008
 (442) 31/12/2010

- (731) **ТАХИРИ Ајхан**
 ул. Места бр. 50 1000 Скопје, МК
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)

СИК

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, козметички производи, препарати за нега на кожа, облека и обувки
 кл. 25 влечки, вратоврски, врвови на обувки, горна облека, чевли за капење, капи /беретки/, крзна /предмет за облекување/, обувки, топуци за обувки, обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, пелени за бебиња, обувки за плажа, планинарски чевли, чевли за качување, сандали, топуци, чевли, чизми, облека, обувки, покривки за глава, пантолони, маици, јакни, сакоа, капути, спортски дресови и трикоа, спортски обувки и облека, долен веш, чорапи, капи, шапки, качкети, кондури, патики, чизми, сандали, влечки, ориентални влечки, ракавици, шалови
 кл. 35 огласување, промоција, продажба и маркетинг; услуги за увоз и извоз; водење на работење; администрација; управување со работи; канцелариски работи; услуги што ги пружаат претпријатија кои се занимаваат со огласување (рекламирање), така што за сметка на други лица, комуницираат со јавноста (реклама) по пат на пренос на било какви информации за производи и услуги им овозможуваат на потрошувачите пригоден поглед на тие производи и услуги; услуги на рекламни агенции

(210) **TM 2008/1952** (220) 30/12/2008
 (442) 31/12/2010

- (731) **Агенција за пошти Скопје**
 ул. Кеј 13 Ноември ГТЦ - кат 2 секц. 6 лок. 116
 (или П.Фах. 160) 1000 Скопје, МК

(540)



АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ СКОПЈЕ

- (591) портокалова, темно и светло сива, црна, жолта и бела
 (531) 26.03.16
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 водење на работење, управување со работи, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 39 поштенски услуги

(210) **TM 2009/391** (220) 27/04/2009
 (442) 31/12/2010

- (731) **Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ПАЛМА-ЕКО**
 увоз-извоз Скопје
 ул. 16 МУБ бр. 18 а Скопје, МК

(540)



- (591) зелена, бела и модра
 (531) 27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 производство на производи од хартија и картон, регистратори, папки, книговезнички и канцелариски материјали
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на производи од хартија и картон
 кл. 40 обработка на картон и хартија

(210) **TM 2009/400** (220) 29/04/2009
 (442) 31/12/2010

- (731) **Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „Фатина-ДС“ Д.О.О. увоз-извоз**
 ул. Беличица 89 Гостивар, МК

(540)

FATINA

- (591) црвена

(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала за слики, производи од плута, трска, рогозина, трска, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар морска пена или замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(210) **ТМ 2009/426** (220) 06/05/2009
(442) 31/12/2010

(731) **А.Д. За приредување на игри на среќа ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. Кеј Димитар Влахов б.б. 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена

(531) 01.01.15;26.04.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 организирање на игри на среќа и забавни игри

(210) **ТМ 2009/427** (220) 06/05/2009
(442) 31/12/2010

(731) **А.Д. За приредување на игри на среќа ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА**
ул. Кеј Димитар Влахов б.б. 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена

(531) 01.01.15;26.04.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 организирање на игри на среќа и забавни игри

(210) **ТМ 2009/438** (220) 07/05/2009
(442) 31/12/2010

(731) **КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДОО**
ул. Бојмија 8, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црна, бела, жолта, црвена и сина

(531) 01.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 книговодствени услуги

(210) **ТМ 2009/441** (220) 07/05/2009
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги СДИ ЕНТЕРИЕРИ увоз-извоз**
ул. Ромен Ролан бр. 31 Скопје, МК

(540)



(591) сина, црвена и бела

(531) 01.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, амбалажа (пластични садови за амбалажа) арматуре за домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки / мебел/ заштитници пред печки или пред отворен камин, канцелариски мебел, клучеви, (полицы за закачување клучеви), книжарница (полицы за книжарници), ковчежиња, /покуќнина/, комоди, корнизы за пердиња, /неметални/, кошници за облека, кревети, (жичани легал за кревети), кутии од дрво или од пластичен материал, куќни миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси за масажа, маси за пишување / мебел/, метална покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани со прегради, паравани / покуќнина/, покуќнина (врати за покуќнина), полицы, сандаци /дрвени или пластични/, скали од дрво или пластика, скулптури од дрво, восок, гипс, или пластичен материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски мебел, столови без



наслонувач /табуретки/, украсни сидни апликации /не се од текстилен материал/, училишен мебел, фризерски столови, шанкови /тезги/

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, амбалажа (пластични садови за амбалажа) арматуре за домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници пред печки или пред отворен камин, канцелариски мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви), книжарница (полици за книжарници), ковчежиња, /покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња, /неметални/, кошници за облека, кревети, (жичани легал за кревети), кутии од дрво или од пластичен материал, куќни миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси за масажа, маси за пишување /мебел/, метална покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина (врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени или пластични/, скали од дрво или пластика, скулптури од дрво, восок, гипс, или пластичен материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски мебел, столови без наслонувач /табуретки/, украсни сидни апликации /не се од текстилен материал/, училишен мебел, фризерски столови, шанкови /тезги/

кл. 37 варосување (внатрешно и надворешно), водоинсталатерство, градба (информации за градба), градба (надгледување /водење/ градежни работи), градба /консултации/, дератизација, дезинфекција, дигалки (поставување и поправка на дугалки), дупчење бунари, електрични апарати (поставување и поправка на електрични апарати), заштитување (служба за заштитување), заковување, згради (чистење на зградите) /надворешни површини/, згради (внатрешно чистење на зградите), сидарски работи, сидање со цигли, информации врзани за поправка, изнајмување на апарати за чистење, изолација (служби за изолација) /градежни работи/, кожа (одржување, чистење и поправка на кожата), корозија (обработка за заштита од корозија), корозија (превентивна обработка за заштита од корозија на возилата), костими (поправка на костими), котли (чистење и поправка на котли), кражби (поставување и поправка на алармни уреди), крпење крзна (одржување, чистење и поправка на крзната), кујни (опремување на кујните), лакирање, магацини (поставување и поправка на магацините), малтерисување, миеење автомобили, миеење возила, натписи /фирми/, (боење или поправка на натписи), наводнување (поставување и поправка на уреди за наводнување), облека (чистење на облеката), обновување /прекројување/ на облека, обувки (поправка на обувките), острење ножеви, ојаци (чистење на ојаци), патишта (поставување на покривни слоеви на патиштата), печки (поставување и поправка на печките), перење алишта, покуќнина (одржување на покуќнината),

покуќнина (реставрирање на покуќнината), покуќнина (преслекување на покуќнината), полирање возила, постелнина (чистење на постелнината), стилска покуќнина (поправка на стилската покуќнина), столарство, суво чистење, тапетарски поправки, тапети (поставување на тапетите), уривање на градежни објекти, фабрики (градење на фабрики), фотографски апарати (поправка), централно греење (поставување и поправка на инсталации на централното греење), чадор за сонце (поправка), чадори (поправање чадори)

(210) ТМ 2009/442

(220) 07/05/2009

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СДИ ЕНТЕРИЕРИ увоз-извоз
ул. Ромен Ролан бр. 31 Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела, црна и црвена

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, амбалажа (пластични садови за амбалажа) арматуре за домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници пред печки или пред отворен камин, канцелариски мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви), книжарница (полици за книжарници), ковчежиња, /покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња, /неметални/, кошници за облека, кревети, (жичани легал за кревети), кутии од дрво или од пластичен материал, куќни миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси за масажа, маси за пишување /мебел/, метална покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина (врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени или пластични/, скали од дрво или пластика, скулптури од дрво, восок, гипс, или пластичен материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски мебел, столови без наслонувач /табуретки/, украсни сидни апликации /не се од текстилен материал/, училишен мебел, фризерски столови, шанкови /тезги/

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, амбалажа (пластични садови за амбалажа) арматуре за домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки

за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници пред печки или пред отворен камин, канцелариски мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви), книжарница (полици за книжарници), ковчежиња, /покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња, /неметални/, кошници за облека, кревети, (жичани легал за кревети), кутии од дрво или од пластичен материал, куќни миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси за масажа, маси за пишување /мебел/, метална покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина (врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени или пластични/, скали од дрво или пластика, скулптури од дрво, восок, гипс, или пластичен материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски мебел, столови без наслонувач /табуретки/, украсни сидни апликации /не се од текстилен материал/, училишен мебел, фризерски столови, шанкови /тезги/

кл. 37 варосување (внатрешно и надворешно), водоинсталатерство, градба (информации за градба), градба (надгледување /водење/ градежни работи), градба /консултации/, дератизација, дезинфекција, дигалки (поставување и поправка на дугалки), дупчење бунари, електрични апарати (поставување и поправка на електрични апарати), заштитување (служба за заштитување), закопување, згради (чистење на зградите) /надворешни површини/, згради (внатрешно чистење на зградите), сидарски работи, сидање со цигли, информации врзани за поправка, изнајмување на апарати за чистење, изолација (служби за изолација) /градежни работи/, кожа (одржување, чистење и поправка на кожата), корозија (обработка за заштита од корозија), корозија (превентивна обработка за заштита од корозија на возилата), костими (поправка на костими), котли (чистење и поправка на котли), кражби (поставување и поправка на алармни уреди), крпење крзна (одржување, чистење и поправка на крзната), кујни (опремување на кујните), лакирање, магацини (поставување и поправка на магацините), малтерисување, миеење автомобили, миеење возила, натписи /фирми/, (боење или поправка на натписи), наводнување (поставување и поправка на уреди за наводнување), облека (чистење на облеката), обновување /прекројување/ на облека, обувки (поправка на обувките), острење ножеви, ојаци (чистење на ојациите), патишта (поставување на покривни слоеви на патиштата), печки (поставување и поправка на печките), перење алишта, покуќнина (одржување на покуќнината), покуќнина (реставрирање на покуќнината), покуќнина (преслекување на покуќнината), полирање возила, постелнина (чистење на постелнината), стилска покуќнина (поправка на стилската покуќнина), столарство, суво чистење, тапетарски поправки, тапети (поставување на тапетите), уриваење на градежни објекти, фабрики (градење на фабрики), фотографски апарати (поправка), централно греење (поставување и поправка на инсталации на централното греење), чадор за сонце (поправка), чадори (поправање чадори)

(210) **ТМ 2009/443**

(220) 07/05/2009

(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги СДИ ЕНТЕРИЕРИ увоз-извоз**
ул. Ромен Ролан бр. 31 Скопје, МК

(540)



(591) црна, сива, бела

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, амбалажа (пластични садови за амбалажа) арматуре за домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници пред печки или пред отворен камин, канцелариски мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви), книжарница (полици за книжарници), ковчежиња, /покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња, /неметални/, кошници за облека, кревети, (жичани легал за кревети), кутии од дрво или од пластичен материал, куќни миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси за масажа, маси за пишување /мебел/, метална покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина (врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени или пластични/, скали од дрво или пластика, скулптури од дрво, восок, гипс, или пластичен материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски мебел, столови без наслонувач /табуретки/, украсни сидни апликации /не се од текстилен материал/, училишен мебел, фризерски столови, шанкови /тезги/

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, амбалажа (пластични садови за амбалажа) арматуре за домаќинство /неметални/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/ заштитници пред печки или пред отворен камин, канцелариски мебел, клучеви, (полици за закачување клучеви), книжарница (полици за книжарници), ковчежиња, /покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња, /неметални/, кошници за облека, кревети, (жичани легал за кревети), кутии од дрво или од пластичен материал, куќни миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси за масажа, маси за пишување /мебел/, метална покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина (врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени или пластични/, скали од дрво или пластика,



скульптури од дрво, восок, гипс, или пластичен материал, спиење (вреќи за спиење) /опрема за кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски мебел, столови без наслонувач /табуретки/, украсни сидни апликации /не се од текстилен материал/, училишен мебел, фризерски столови, шанкови /тезги/

кл. 37 варосување (внатрешно и надворешно), водоинсталатерство, градба (информации за градба), градба (надгледување /водење/ градежни работи), градба /консултации/, дератизација, дезинфекција, дигалки (поставување и поправка на дугалки), дупчење бунари, електрични апарати (поставување и поправка на електрични апарати), заштитување (служба за заштитување), заковување, згради (чистење на зградите) /надворешни површини/, згради (внатрешно чистење на зградите), сидарски работи, сидање со цигли, информации врзани за поправка, изнајмување на апарати за чистење, изолација (служби за изолација) /градежни работи/, кожа (одржување, чистење и поправка на кожата), корозија (обработка за заштита од корозија), корозија (превентивна обработка за заштита од корозија на возилата), костими (поправка на костими), котли (чистење и поправка на котли), кражби (поставување и поправка на алармни уреди), крпење крзна (одржување, чистење и поправка на крзната), кујни (опремување на кујните), лакирање, магацини (поставување и поправка на магацините), малтерисување, миене автомобили, миене возила, натписи /фирми/, (боење или поправка на натписи), наводнување (поставување и поправка на уреди за наводнување), облека (чистење на облеката), обновување /прекројување/ на облека, обувки (поправка на обувките), острене ножеви, ојаци (чистење на ојациите), патишта (поставување на покривни слоеви на патиштата), печки (поставување и поправка на печките), перење алишта, покуќнина (одржување на покуќнината), покуќнина (реставрирање на покуќнината), покуќнина (преслекување на покуќнината), полирање возила, постелнина (чистење на постелнината), стилска покуќнина (поправка на стилската покуќнина), столарство, суво чистење, тапетарски поправки, тапети (поставување на тапетите), уривање на градежни објекти, фабрики (градење на фабрики), фотографски апарати (поправка), централно греење (поставување и поправка на инсталации на централното греење), чадор за сонце (поправка), чадори (поправање чадори)

(210) **TM 2009/462** (220) 13/05/2009
(442) 31/12/2010

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз Скопје
ул. Качанички пат бб Визбегово Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано,

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, леб,

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 39 транспортни услуги, пакување и скалдирање стока, организирање патувања

(210) **TM 2009/536**

(220) 29/05/2009

(442) 31/12/2010

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**

Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, зелена, нијанси на зелена, окер, портокалова, црвена, жолта, виолетова и розова

(531) 05.09.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 смрзнат, сушен и варен зеленчук

кл. 30 сосови (како мирудии); мирудии

(210) **TM 2009/539**

(220) 01/06/2009

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство трговија и услуги АКОС-КОМ Аце ДООЕл увоз-извоз

1300 Куманово, ул. 30-ти Јули бр. 24-А, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(531) 01.01.03;01.15.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2009/613** (220) 17/06/2009
(442) 31/12/2010

(731) **SC CROCO SRL, a Romanian Company**
Str. Slanicului nr. 12, Onesti, cod 601110, Judetul Bacau
, RO

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, освен за производи направени од чоколада

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги при продажба на мало и големо со производи направени од брашно, производи направени од жита, леб и тесто

(210) **TM 2009/614** (220) 17/06/2009
(442) 31/12/2010

(731) **SC CROCO SRL, a Romanian Company**
Str. Slanicului nr. 12, Onesti, cod 601110, Judetul
Bacau , RO

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, портокалова, светло зелена, темно зелена, сина, виолетова, сива, црна и бела

(531) 03.11.09;03.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за лечење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, освен за производи направени од чоколада

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги при продажба на мало и големо со производи направени од брашно, производи направени од жита, леб и тесто

(210) **TM 2009/637** (220) 24/06/2009
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
Плаза Тетово ДОО Тетово
ул. Илирија бб Тетово, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
КЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

TETOVO PLAZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2009/638** (220) 24/06/2009
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
Плаза Тетово ДОО Тетово
ул. Илирија бб Тетово, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
КЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

PLAZA TETOVO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2009/676** (220) 07/07/2009
(442) 31/12/2010

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also**
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

CT200H

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** автомобили и структурни делови за нив



- (210) **TM 2009/690** (220) 10/07/2009
(442) 31/12/2010
- (731) **Друштво за архитектонски дејности и инженерство, техничко испитување и анализи АРХИТЕКТРИ ДОО Скопје**
ул. Франклин Рузвелт бр. 68/1 Скопје, МК
- (740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
- (540)

АРХИТЕКТРИ

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

- (210) **TM 2009/693** (220) 13/07/2009
(442) 31/12/2010
- (731) **Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил доел увоз-извоз Скопје**
Качанички пат бб Визбегово Скопје, МК
- (540)



- (591) златна, портокалова, црвена, бела и сина
- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти
кл. **30** кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, леб,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз.
кл. **39** транспортни услуги, пакување и скалдирање стока, организирање патувања

- (210) **TM 2009/707** (220) 14/07/2009
(442) 31/12/2010
- (731) **Dunhill Tobacco of London Limited**
1A St.James's Street, London, SW1A 1EF, UK
- (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (540)

NANOCUT

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. **34** цигари

- (210) **TM 2009/770** (220) 31/07/2009
(442) 31/12/2010
- (731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје**
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК
- (740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
- (540)

PLANET

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регисгар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. **38** телекомуникации

- (210) **TM 2009/790** (220) 04/08/2009
(442) 31/12/2010
- (731) **Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju deterdzenata BEOHEMIJA-INHEM d.o.o. Zrenjanin, Pancevacka bb, RS**
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

DIEL

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. **1** хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки губриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи наменети за индустријата)
кл. **2** бои, вирнајзи, лакови, средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците
кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2009/834** (220) 19/08/2009
(442) 31/12/2010

(731) **Дпту БАЗАРО Доо Скопје**
ул. Самоилова бр. 140/2 Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 21 кукни или кујнски апарати и садови за домаќинство, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки) материјали за правење

Четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија кои не се опфатени со другите класи

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

(210) **TM 2009/897** (220) 10/09/2009
(442) 31/12/2010

(731) **Производно услужно трговско друштво НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје**
ул.Божин Николов-Силни бр.20, 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(531) 09.09.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 сите видови на обувки, вклучувајќи и спортски обувки

(210) **TM 2009/933** (220) 18/09/2009
(442) 31/12/2010

(731) **Martin Wirth, Director Brutsch/Ruegger Werkzeuge AG**
In der Luberzen 1, CH-8902 Urdorf, CH

(740) **ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА**
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)

FUTURO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 2 бои; лакови; средства за заштита од 'рѓа

кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

кл. 4 индустриски масла и масти

кл. 6 браварски производи и мали метални производи; метални синџири

кл. 7 машини и машински алати

кл. 8 рачни алати и инструменти

кл. 9 апарати за мерење, инструменти за мерење, алати за мерење, апарати за прецизно мерење, микрометри, микроскопи; контролни табли за авиони (инструменти за мерење) и држачи за апарати за мерење; облека за заштита од незгоди, радијација и пожар; заштитни очила; информатички програми (компјутерски софтвер)

кл. 11 апарати за осветлување

кл. 12 возила за превоз и колички за пренесување производи

кл. 20 индустриски мебел и делови од индустрискиот мебел

кл. 21 садови (грнчарија) што се користи во индустријата

кл. 35 трговија на мало со сите видови на производи (освен за продажба на мало со ножеви за пили, ножеви за пили со пруга, кружни пили со пруга, кружни ножеви за пили за рачни пили)

(210) **TM 2009/944** (220) 23/09/2009
(442) 31/12/2010

(731) **Т.Д. Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје**
ул. Сава Ковачевиќ 17-2 бр. 2, Р.О. Вох 226 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина

(531) 24.17.05; 24.17.25; 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/946** (220) 24/09/2009
(442) 31/12/2010

(731) **GLAXO GROUP LIMITED**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VIRUCOAT



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 антивирусни фармацевтски препарати и супстанции, вклучително препарати што се употребуваат за антивирусен третман на маска за лице

(210) ТМ 2009/1028

(220) 27/10/2009

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз 1000
СКОПЈЕ

ул. Првوماјска бб - Кисела Вода, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(531) 01.05.05;27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 39 пакување и складирање стока

(210) ТМ 2009/1029

(220) 27/10/2009

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз 1000
СКОПЈЕ

ул. Првوماјска бб - Кисела Вода, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, окер, жолта и црна

(531) 01.11.15;26.04.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 39 пакување и складирање стока

(210) ТМ 2009/1104

(220) 10/11/2009

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за консалтинг услуги ИТЦ
КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
ул. Христо Смирненски бр. 43-10, МК

(540)



(591) сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2009/1208

(220) 07/12/2009

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црвена и жолта

(531) 15.07.15;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на печењари, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата. Производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи: Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството. Четки за индустријата. Четки и валјаци со различни големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје и алати. Индустриски четки за специјална примена. Четки за фино полирање. Специјални четки. Метална галантерија. Рачни жичани-челични четки. Жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки. Машински жичани-челични четки. Четкици за сите типови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата. Графитни четкици. Држачи за четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. Бакарни електро конектори. Графитни лежишта и заптивки. Четкици за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: Сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели. Четки за домаќинството. Четки за индустријата. Четки и валјаци со различни големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје и алати. Индустриски четки за специјална примена. Четки за фино полирање. Специјални четки. Метална галантерија. Рачни жичани-челични четки. Жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки. Машински жичани-челични четки. Четкици за сите типови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата. Графитни четкици. Држачи за четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. Бакарни електро конектори. Графитни лежишта и заптивки. Четкици за сува и влажна околина. Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки. Инсталациски услуги

(210) **TM 2009/1236**

(220) 14/12/2009

(442) 31/12/2010

(731) **Месер Вардар Техногас,**
Источна индустриска зона бб, Маџари 1040
Скопје, МК

(540)



(591) сина, црвена и бела

(531) 26.01.10;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, земјоделието, градинарството, смеши за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати

кл. 32 препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги и продажба на големо и мало со обични метали и нивни легури, жици, кабли од обичен метал што не се електрични, мали метални производи, метални цевки, производи од метал што не се опфатени со другите класи, машини и машински алати, мотори и погонски машини, машински спојници, апарати и инструменти, медицински апарати и инструменти

кл. 37 поправки, инсталациски услуги

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

кл. 44 медицински услуги, ветеринарни услуги

(210) **TM 2010/50**

(220) 26/01/2010

(442) 31/12/2010

(731) **LG Corp.**
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, Korea
150-721, KR

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ**
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

LG Air Sync

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 услуги за овозможување да се испраќаат лични информации и мултимедијални информации на телефон на персонален компјутер (ПС) и веб преку кликање на десното копче на глумчето



(210) **TM 2010/51** (220) 26/01/2010
(442) 31/12/2010

(731) **LG Corp.**
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, Korea
150-721, KR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

LG R-Click

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** услуги за овозможување да се испраќаат
лични информации и мултимедијални
информации на телефон на персонален компјутер
(ПС) и веб преку кликање на десното копче на
глумчето

(210) **TM 2010/101** (220) 08/02/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Ангел Џамбазовски**
ул. „Питу Гули“ 39а, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) -бела, црвена, зелена и црна

(531) 05.03.15;26.01.04;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** козметички производи

кл. **5** фармацевтски препарати и фармацевтски
производи

кл. **35** услуги при продажба на големо и мало со
козметички производи, фармацевтски препарати
и фармацевтски производи

кл. **44** медицински услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето

(210) **TM 2010/154** (220) 11/02/2010
(442) 31/12/2010

(731) **SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU**
SPECIALITES SEPTODONT
58 rue du Pont de Creteil, 94100 SAINT-MAUR-
DES FOSSES, FR

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

SCANDONEST 2% SPECIAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и санитарни препарати
за забарски потреби; фластери, материјали за
обликување за забарски потреби; материјали
за пломбирање заби, забен восок; препарати за
дезинфекција за забарски потреби

(210) **TM 2010/163** (220) 15/02/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Енмон Дооел Велес**
ул.Скопски пат бб, МК

(540)



(591) сина и бела

(531) 27.05.21;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на керамички плочки
и санитарија на големо и мало

(210) **TM 2010/179** (220) 18/02/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ЕНМОН дооел Велес**
ул.Скопски Пат бб, МК

(540)



(591) сина и бела

(531) 26.04.02;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на керамички плочки
и санитарија на големо и мало

(210) **TM 2010/187** (220) 22/02/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, темно и светло сива, бела, црвена и златна

(531) 19.07.01

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напивки

(210) **TM 2010/188** (220) 22/02/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, темно и светло сива и црвена

(531) 19.07.01

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напивки

(210) **TM 2010/189** (220) 22/02/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, темно и светло сива, бела, црвена и златна

(531) 19.07.01

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напивки

(210) **TM 2010/190** (220) 22/02/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, темно и светло сива, бела, темно и светло црвена

(531) 19.07.01

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напивки



- (210) **TM 2010/191** (220) 22/02/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU**
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)



- (591) темно и светло црвена, златна и бела
(531) 19.07.01
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **33** алкохолни напивоци

- (210) **TM 2010/192** (220) 22/02/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU**
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

RUSSIAN STANDARD

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **25** облека, обувки, капи
кл. **30** кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони, сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење
кл. **32** пиво, газирана вода и други безалкохолни напивоци, овошни пијалаци и овошни сокови

- кл. **33** алкохолни напивоци
кл. **35** огласување; менаџирање на бизнис, административни дејности во областа на бизнисот, канцелариски услуги
кл. **36** осигурување, финансиски услуги, кредитно-финансиски дејности, дејности со недвижности
кл. **42** научни и технолошки услуги што се однесуваат на научно истражување и анализи; компјутерско програмирање

- (210) **TM 2010/193** (220) 22/02/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU**
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

РУССКИЙ СТАНДАРТ

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **25** облека, обувки, капи
кл. **30** кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони, сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење
кл. **32** пиво, газирана вода и други безалкохолни напивоци, овошни пијалаци и овошни сокови
кл. **33** алкохолни напивоци
кл. **35** огласување; менаџирање на бизнис, административни дејности во областа на бизнисот, канцелариски услуги
кл. **36** осигурување, финансиски услуги, кредитно-финансиски дејности, дејности со недвижности
кл. **42** научни и технолошки услуги што се однесуваат на научно истражување и анализи; компјутерско програмирање

- (210) **TM 2010/194** (220) 22/02/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU**
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

IMPERIA



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 30 кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони, сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење

кл. 32 пиво, газирана вода и други безалкохолни напивки, овошни пијалаци и овошни сокови

кл. 33 алкохолни напивки

кл. 35 огласување; менаџирање на бизнис, административни дејности во областа на бизнисот, канцелариски услуги

кл. 36 осигурување, финансиски услуги, кредитно-финансиски дејности, дејности со недвижности

кл. 42 научни и технолошки услуги што се однесуваат на научно истражување и анализи; компјутерско програмирање

(210) TM 2010/195

(220) 22/02/2010

(442) 31/12/2010

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ИМПЕРИЯ

(531) 27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 30 кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони, сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење

кл. 32 пиво, газирана вода и други безалкохолни напивки, овошни пијалаци и овошни сокови

кл. 33 алкохолни напивки

кл. 35 огласување; менаџирање на бизнис, административни дејности во областа на бизнисот, канцелариски услуги

кл. 36 осигурување, финансиски услуги, кредитно-финансиски дејности, дејности со недвижности

кл. 42 научни и технолошки услуги што се однесуваат на научно истражување и анализи; компјутерско програмирање

(210) TM 2010/196

(220) 22/02/2010

(442) 31/12/2010

(731) Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, CH and Pulkovskoe shosse 52, litera A., p. Shushary, 196140 Saint-Petersburg, RU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AURORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 30 кафе, чај, како, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и други зрна, леб, бонбони, сладолед, мед, сируп, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, мирудии, слатки, мраз за јадење

кл. 32 пиво, газирана вода и други безалкохолни напивки, овошни пијалаци и овошни сокови

кл. 33 алкохолни напивки

кл. 35 огласување; менаџирање на бизнис, административни дејности во областа на бизнисот, канцелариски услуги

кл. 36 осигурување, финансиски услуги, кредитно-финансиски дејности, дејности со недвижности

кл. 42 научни и технолошки услуги што се однесуваат на научно истражување и анализи; компјутерско програмирање

(210) TM 2010/205

(220) 24/02/2010

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за внатрешен и надворешен промет ТЕХНИКА-ТРЕЈД ДОО Скопје ул.Вич бр.24/55, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОВСКИ

Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина

(531) 26.04.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, мали метални предмети, метални цевки, метални материјали од обичен метал што не се електрични, производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, неметални преносни конструкции



(210) **TM 2010/243** (220) 03/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Трговско друштво за надворешен и внатрешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје**
ул.Народен фронт 5/3-1, Скопје, МК
(540)

PHARMAVITAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за помбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/244** (220) 04/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ДОО НЕЛИНА КАФЕ, експорт-импорт Тетово**
ул.Илинденска бр.87, Тетово, МК
(540)



(591) црвена, зелена, бела, црна и жолта

(531) 05.03.13;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(210) **TM 2010/248** (220) 05/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**
Орце Николов б.б.-Скопје, МК
(540)



(591) црна и темно розова

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2010/249** (220) 05/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**
Орце Николов б.б.-Скопје, МК
(540)



(591) црна и бела

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2010/256** (220) 04/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје**
ул.Народен Фронт 13/5, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) сина и црвена

(531) 26.03.16;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетни носачи на за податоци, дискови за снимање опрема за обработка на податоци и компјутери.

кл. 37 одржување и поправка на алармни системи, системи за видео надзор, системи за контрола на пристап, за домофонија и ПП системи

(210) **TM 2010/294** (220) 15/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **McDonalds Corporation**
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, US

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
Скопје
ул. 8-ма Ударна Бригада 43/3
(540)

MCWRAP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) **TM 2010/296**

(220) 15/03/2010

(442) 31/12/2010

(731) **McDonald's Corporation**

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, US

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА Скопје

ул. 8-ма Ударна Бригада 43/3

(540)

СВО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) **TM 2010/332**

(220) 18/03/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија производство и услуги АСТРА-М Митко Ицевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. Добромир Хрс 49А, Скопје, МК

(540)

ASTRA MED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, фластери, материјали за завои

кл. 10 хируршки, медицински апарати и инструменти, хируршки материјали за шиене

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со медицински потрошен материјал, медицински помагала

(210) **TM 2010/368**

(220) 25/03/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје**

ул. „Александар Македонски“ бр. 12 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златно-жолта, жолта, кафена, бела и сина

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

(210) **TM 2010/369**

(220) 25/03/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје**

ул. „Александар Македонски“ бр. 12 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златно-жолта, жолта, кафена, бела и сина

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

(210) **TM 2010/370**

(220) 25/03/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје**

ул. „Александар Македонски“ бр. 12 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златно-жолта, жолта, кафена и бела

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови



(210) **ТМ 2010/371** (220) 25/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златно-жолта, жолта, кафена и бела

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

(210) **ТМ 2010/372** (220) 25/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна, кафена и црвена

(531) 02.03.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

(210) **ТМ 2010/373** (220) 25/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна, кафена и црвена

(531) 02.03.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

(210) **ТМ 2010/374** (220) 25/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена и портокалова

(531) 02.03.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

(210) **ТМ 2010/375** (220) 25/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена и портокалова

(531) 02.03.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

(210) **ТМ 2010/376** (220) 25/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје
ул. „ Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, розова, кафена, црна и сина

(531) 02.09.25;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

(210) **TM 2010/377**

(220) 25/03/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје**
ул. „ Александар Македонски" бр. 12 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, розова, кафена, црна и сина

(531) 02.09.25;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, лекови

(210) **TM 2010/384**

(220) 26/03/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Аџија Рејхан**
ул. Лазо Москов бр. 4/4-4, МК

(540)

grafika plus
digital printing center

(591) сина и црна

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и прозиводите од нив што не се опфатени од другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцеларски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцеларски прибор (освен мебел) материјали за обука и настава освен апарати; пластични материјали за пакување што не се

опфатени од другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало компјутерска опрема

кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2010/385**

(220) 26/03/2010

(442) 31/12/2010

(731) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) **Леонид Трпеноски, адвокат**
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

BOOM TV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2010/386**

(220) 26/03/2010

(442) 31/12/2010

(731) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) **Леонид Трпеноски, адвокат**
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

ONE TO ONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер



(210) **TM 2010/387** (220) 26/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

ONE СЕКАДЕ ЗАЕДНО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(210) **TM 2010/389** (220) 26/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(531) 24.17.02;26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(210) **TM 2010/390** (220) 26/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **TELEKOM SLOVENIJE d.d.**
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(531) 24.17.02;26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(210) **TM 2010/391** (220) 29/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Аџија Рејхан**
ул. Лазо Москов бр. 4/4-4, МК

(540)



(591) сина и црна

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и прозиводите од нив
што не се опфатени од другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцеларски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел)
материјали за обука и настава освен апарати;
пластични материјали за пакување што не се
опфатени од другите класи; печатарски букви,
клишиња

кл. **35** огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги при продажба на големо и мало
компјутерска опрема

кл. **40** обработка на материјали

(210) **ТМ 2010/397** (220) 29/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Агенција за иселеништво на Република Македонија**
ул. Црвена скопска општина бр. 7 и 7а, Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта, кафена, црвена, бела, зелена и црна

(531) 24.03.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** весници, печатени изданија

кл. **35** објавување рекламни текстови, огласување, рекламирање

кл. **41** објавување текстови (текстови што не се рекламираат), книги, конференции (организирање и водење конференции)

(210) **ТМ 2010/406** (220) 31/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство ИНА-Скопје**
ул.8-ми Март, бр.18-стан 2, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, бела, црна и црвена

(531) 03.13.01;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** медицински услуги и услуги од областа на гинекологијата и акушерството, гинеколошки прегледи, помош при породување, медицинска помош

(210) **ТМ 2010/407** (220) 31/03/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство ИНА-Скопје**

ул.8-ми Март, бр.18-стан 2, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**

ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, бела, црна и црвена

(531) 03.13.01;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** медицински услуги и услуги од областа на гинекологијата и акушерството, гинеколошки прегледи, помош при породување, медицинска помош

(210) **ТМ 2010/414** (220) 01/04/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги СЛИМ ЛАЈН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје**
ул.Бихаќка бр.3, локал 6, Скопје, МК

(740) **АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И МАРКОВ**

ул. Ленинова бр.33а-01, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, зелена и бела

(531) 05.03.11;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **21** куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунѓери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. **24** текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **28** игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,



јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **40** обработка на материјали

(210) **TM 2010/415**

(220) 01/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги СЛИМ ЛАЈН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје**

ул.Бихаќа бр.3, локал 6, Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И МАРКОВ

ул. Ленинова бр.33а-01, 1000 Скопје

(540)

SLIM & ACTIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) **TM 2010/421**

(220) 07/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Македонски центар за европско образование ул.Јане Сандански бб, 1000 Скопје, МК**

(740) Македонски центар за европско образование ул. Апостол Гусларот 40/2, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црна, сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книги, фотографии, канцелариски материјал, канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени со другите класи

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **45** правни услуги; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2010/425**

(220) 07/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Македонски центар за европско образование ул.Јане Сандански бб, 1000 Скопје, МК**

(740) Македонски центар за европско образование ул. Апостол Гусларот 40/2, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, окер, сина и сива

(531) 03.09.17;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книги, фотографии, канцелариски материјали, канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени со други класи

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **45** правни услуги; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2010/430**

(220) 07/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Warner Chilcott Company, LLC**

Union Street KM1.1, Fajardo, 00738, Puerto Rico, PR

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



(540)

ACTONEL COMBI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2010/436** (220) 09/04/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по дерматовенерологија Д-р АНЧЕВСКИ Скопје ул.Теодосиј Гологанов бр.58, Скопје, МК**

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје**

(540)



(591) розова, црна и бела

(531) 02.03.16;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; естетска хирургија; пластична хирургија; дерматолошки прегледи; ласерски третмани; третмани за лице и тело; липосукција; нехируршка липосукција; козметички услуги; нега на убавината на лице и тело на луѓето; трајно отстранување влакна

(210) **TM 2010/438** (220) 12/04/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Бис Комерц дооел ул.7 бр.18, Илинден, МК**

(740) **Бис-Комерц дооел ул. Васил Главинов бр.3/2, Скопје**

(540)



(591) црна, бела и портокалова

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2010/449**

(220) 15/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
(540)

Занает



(591) сина

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/451**

(220) 15/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)



(591) сина, жолта, црвена и бела

(531) 26.04.13;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на печењари, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата и производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите типови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството четки за индустријата четки и валци со различни големини четки за дрвна индустрија прибор за чистење оружје и алати. Индустриски четки за специјална примена четки за фино полирање специјални четки метална галантерија рачни жичани-челични четки жичани-челични четки за чистење оаци и цевки машински жичани-челични четки четкици за сите типови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата графитни четкици држачи за четкици графитни ламели кружно лизгачки прстени бакарни електро



конектори графитни лежишта и заптивки четкици за сува и влажна околина

кл. 35 Услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинство и индустрија VRV системи за вентилација, калорифери-тајфун, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели четки за домаќинството четки за индустријата четки и валјаци со различни големини четки за дрвна индустрија прибор за чистење оружје и алати индустриски четки за специјална примена четки за фино полирање специјални четки метална галантерија рачни жичани-челични четки жичани-челични четки за чистење оцаи и цевки машински жичани-челични четки четкици за сите типови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата графитни четкици држачи за четкици графитни ламели кружно лизгачки прстени бакарни електро конектори графитни лежишта и заптивки четкици за сува и влажна околина магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2010/458** (220) 16/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сребрена, бела и сина

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2010/459**

(220) 16/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сребрена, бела и зелена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2010/460**

(220) 16/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сребрена, бела, виолетова

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари,

пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) TM 2010/485

(220) 21/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сребрена и црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) TM 2010/486

(220) 21/04/2010

(442) 31/12/2010


(731) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) црна и сребрена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) TM 2010/487

(220) 21/04/2010

(442) 31/12/2010

(731) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) бела и сребрена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не



се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и крибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2010/509** (220) 27/04/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Трговско друштво за производство и трговија на големо и мало КА-ДИС ДОО извоз-увоз Скопје, МК**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, сребрена и сива

(531) 26.04.16;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

(210) **TM 2010/510** (220) 28/04/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**

(540)

VIDEO DATA



(591) сина, црна, бела

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на печењари, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата и производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи:

магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите типови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството четки за индустријата четки и валци со различни големини четки за дрвна индустрија прибор за чистење оружје и алати. Индустриски четки за специјална примена четки за фино полирање специјални четки метална галантерија рачни жичани-челични четки жичани-челични четки за чистење ојаци и цевки машински жичани-челични четки четкици за сите типови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата графитни четкици држачи за четкици графитни ламели кружно лизгачки прстени бакарни електро конектори графитни лежишта и заптивки четкици за сува и влажна околина

кл. 35 Услуги при продажба на мало и големо со: сите видови греачи за домаќинство и индустрија VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели четки за домаќинството четки за индустријата четки и валјаци со различни големини четки за дрвна индустрија прибор за чистење оружје и алати индустриски четки за специјална примена четки за фино полирање специјални четки метална галантерија рачни жичани-челични четки жичани-челични четки за чистење ојаци и цевки машински жичани-челични четки четкици за сите типови на апарати за домаќинството и четкици за разни потреби во индустријата графитни четкици држачи за четкици графитни ламели кружно лизгачки прстени бакарни електро конектори графитни лежишта и заптивки четкици за сува и влажна околина магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите типови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2010/516** (220) 28/04/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Church & Dwight Co., Inc, a Delaware USA corporation 469 North Harrison Street Princeton, NJ 08543, US**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PERLODENT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за орална грижа и орална хигиена; паста за заби, паста, гел за заби, паста за полирање на заби, препарати за белење на заби, препарати за плакнење на устата (не се за медицинска употреба) и освежувачи на здивот (не се за медицинска употреба)



- (210) **TM 2010/517** (220) 28/04/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Church & Dwight Co., Inc, a Delaware USA corporation**
469 North Harrison Street Princeton, NJ 08543, US
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

PERLODONT

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 3 препарати за орална грижа и орална хигиена; паста за заби, паста, гел за заби, паста за полирање на заби, препарати за белење на заби, препарати за плакнење на устата (не се за медицинска употреба) и освежувачи на здивот (не се за медицинска употреба)

- (210) **TM 2010/553** (220) 30/04/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Здружение на граѓани „Ден на дрвото - засади ја својата иднина!“**
ул. Македонија бр. 3, МК
- (540)



- (591) зелена, жолта, црвена и бела
- (531) 05.01.05;24.17.04
- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 42 заштита и унапредување на животната средина

- (210) **TM 2010/592** (220) 11/05/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

BETALOC ZOK

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

- (210) **TM 2010/593** (220) 11/05/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

LOGIMAX

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

- (210) **TM 2010/594** (220) 11/05/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

PLENDIL

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

- (210) **TM 2010/595** (220) 11/05/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

PULMICORT

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

- (210) **TM 2010/596** (220) 11/05/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

ATACAND

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати



(210) **TM 2010/597** (220) 11/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SEROQUEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/598** (220) 11/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN, England, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

IRESSA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/601** (220) 12/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, црвена, бела и црна

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други видови греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и

останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинството и индустријата, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели; четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2010/605** (220) 13/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **MERITOR MEDIA d.o.o. za komunikajski menadzment, Zagreb, Ilica 164, HR**

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, сива и бела

(531) 26.07.19; 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности



(210) **TM 2010/606** (220) 13/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Раксони ДООЕЛ Тетово**
ул. 160 бр.14, 1 200 Тетово, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 26.01.04;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, мерења, сигнализација, проверка (надзор); апарати и инструменти за спроведување, прекинувачи, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, снимање дискови; апарати што се вклучуваат со паричка (механизми за апарати што се вклучуваат со паричка); компакт диск плеери, опрема за обработка на податоци и компјутери; празни оптички дискови; празни магнетско-оптички дискови; празни магнетски ленти; празни флопи дискови; празни полупроводнички мемории; касети за оптички дискови, магнетско-оптички дискови, магнетски ленти; касети за складирање оптички дискови, рафтови за оптички дискови, софтвер за креирање етикети за оптички дискови, софтвер за креирање инсерти за оптички дискови, прибор за чистење оптичките дискови; чистачи за оптички дискови; магнетски кертриџи за чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони; слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/читање оптички дискови, печатачи за оптички дискови, софтвер, компјутери, предаватели, приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и спојници за сите споменатите стоки

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со следните производи: научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, мерења, сигнализација, проверка (надзор); апарати и инструменти за спроведување, прекинувачи, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, снимање дискови; апарати што се вклучуваат со паричка (механизми за апарати што се вклучуваат со паричка); компакт диск плеери, опрема за обработка на податоци и компјутери; празни оптички дискови; празни магнетско-оптички дискови, празни магнетски ленти; празни флопи дискови; празни полупроводнички мемории; касети за оптички дискови, магнетско-оптички дискови, магнетски ленти; касети за

складирање оптички дискови, рафтови за оптички дискови, софтвер за креирање етикети за оптички дискови, софтвер за креирање инсерти за оптички дискови, прибор за чистење оптичките дискови; чистачи за оптички дискови; магнетски кертриџи за чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони; слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/читање оптички дискови, печатачи за оптички дискови, софтвер, компјутери, предаватели, приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и спојници за сите споменатите стоки

кл. 37 градежна конструкција; поправка; инсталација услуги

(210) **TM 2010/607** (220) 13/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Раксони ДООЕЛ Тетово**
ул.160 бр. 14, 1 200 Тетово, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)

RAKSONI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, мерења, сигнализација, проверка (надзор); апарати и инструменти за спроведување, прекинувачи, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, снимање дискови; апарати што се вклучуваат со паричка (механизми за апарати што се вклучуваат со паричка); компакт диск плеери, опрема за обработка на податоци и компјутери; празни оптички дискови; празни магнетско-оптички дискови, празни магнетски ленти; празни флопи дискови; празни полупроводнички мемории; касети за оптички дискови, магнетско-оптички дискови, магнетски ленти; касети за складирање оптички дискови, рафтови за оптички дискови, софтвер за креирање етикети за оптички дискови, софтвер за креирање инсерти за оптички дискови, прибор за чистење оптичките дискови; чистачи за оптички дискови; магнетски кертриџи за чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони; слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/читање оптички дискови, печатачи за оптички дискови, софтвер, компјутери, предаватели, приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и спојници за сите споменатите стоки

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со следните производи: научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, мерења, сигнализација, проверка (надзор); апарати и инструменти за спроведување, прекинувачи, трансформирање, акумулирање,



регулирање или контролирање на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, снимање дискови; апарати што се вклучуваат со паричка (механизми за апарати што се вклучуваат со паричка); компакт диск плеери, опрема за обработка на податоци и компјутери; празни оптички дискови; празни магнетско-оптички дискови, празни магнетски ленти; празни флопи дискови; празни полупроводнички мемории; касети за оптички дискови, магнетско-оптички дискови, магнетски ленти; касети за складирање оптички дискови, рафтови за оптички дискови, софтвер за креирање етикети за оптички дискови, софтвер за креирање инсерти за оптички дискови, прибор за чистење оптичките дискови; чистачи за оптички дискови; магнетски кертрици за чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони; слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/читање оптички дискови, печатачи за оптички дискови, софтвер, компјутери, предаватели, приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и спојници за сите споменатите стоки

кл. 37 градежна конструкција; поправка; инсталација услуги

(210) **TM 2010/608** (220) 14/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

RONHILL UNLIMITED

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутунот а не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2010/609** (220) 14/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ Неготино**
ул.Петар Михајловски-Демирск бб, Неготино, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(531) 05.03.06;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти, амајлии (накит), бисери (накит), брошеви (накит), вештачко злато (предмети од вештачко злато), впредено сребро, игли за вратоврски, токи за вратоврски, дијаманти, дијаманти (вештачки), гerdани /накит/, копчиња за манжетни, накит (ковчежиња за накит), нараквици за часовници, нараквици /накит/, обетки, прстени /накит/, синцирчиња /накит/, украси за шапки, украсни игли

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, вештачка кожа, визит картички (папки за визит картички), клучеви (футроли за клучеви) /кожна галантерија/, ковчежиња наменети за тоалетен прибор т.н. ванитс цасес, ковчежиња, ташни, торби, рачни торби, несесери за патувања, паричници, торби за плажа, планинарски торби, ранци, рачни куфери, ремени, торби за списи /актовки/, торби /кожна галантерија/, торба на тркалца, училишни торби, чадори

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе, брошеви /украси за облека/, игли за коса, мрежи за коса, украсни детали за коса, ленти за коса, позамантериска стока, перики, торби (патентни затворачи за торби), украси за облека, украси за чевли, украсни врвки, украсни значки, украсчиња, колани за фустани, шноли /за коса/

(210) **TM 2010/610** (220) 14/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, промет на големо и мало и услуги „Хатра“ Конески Благоја Дооел - Увоз-Извоз Прилеп**
ул. Партизанска бр. 26, 7500 Прилеп, МК

(540)

Tilla
Stylish kids wear

(531) 27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 препродажба на мало со текстилни производи, облека, обувки и капи

(210) ТМ 2010/615

(220) 18/05/2010

(442) 31/12/2010

(731) Авицена Д.О.О.Е.Л.

ул. Лондонска 11-а, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна и жолта

(531) 26.04.22;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 44 медицински услуги, ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните, услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) ТМ 2010/623

(220) 20/05/2010

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за угостителски услуги ТИМ КАФЕ ДОО Скопје

бул. Климент Охридски бр. 52А - Центар, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива, бела и зелена

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2010/626

(220) 20/05/2010

(442) 31/12/2010

(731) Кловн Лили ДОО - Скопје

ул. Пушкинова 6 3/7, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, портокалова, зелена, розова и бела

(531) 02.01.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; услуги на клубови (забава и образование); известување (известување за забави); планирање забави; театарски изведби

(210) ТМ 2010/627

(220) 20/05/2010

(442) 31/12/2010

(731) Кловн Лили ДОО - Скопје

ул. Пушкинова 6 3/7, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, портокалова, зелена, сина и виолетова

(531) 05.09.14



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава; забава; спортски и културни активности; услуги на клубови (забава и образование); известување (известување за забави); планирање забави; театарски изведби

(210) ТМ 2010/628

(220) 18/05/2010

(442) 31/12/2010

(731) **МЕТРО ДОО** увоз-извоз Штип
ул. „Железничка“ бб, 2000 Штип, МК

(540)



(591) зелена и сина

(531) 26.04.18;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стоки

(210) ТМ 2010/629

(220) 21/05/2010

(442) 31/12/2010

(731) **МЕТРО-ПРЕМИЕР ДООЕЛ** увоз-извоз Штип
ул. „Железничка“ бб, 2000 Штип, МК

(540)



(591) зелена и сина

(531) 26.04.18;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, машки и женски кошули

кл. 35 услуги за продавање на големо и мало машки и женски кошули

(210) ТМ 2010/633

(220) 25/05/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за промет и услуги увоз-извоз Конев Борче и др. Андреј-компани доо**
ул. Благој Мучето, 2 000 Штип, МК

(740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 детски колички, детски колички (покривки за детски колички), велосипеди, трицикли, санки, седишта (сигурносни седишта) за деца, за возила, трицикли

кл. 20 столчиња, детски креветчиња, лулки, колепки, детски столчиња со масичка за јадење, дубачиња за деца

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со следните производи: детски колички, детски колички (покривки за детски колички), велосипеди, трицикли, санки, седишта (сигурносни седишта) за деца, за возила, трицикли, столчиња, детски креветчиња, лулки, колепки, детски столчиња со масичка за јадење, дубачиња за деца

(210) ТМ 2010/639

(220) 27/05/2010

(442) 31/12/2010

(731) **ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД** Скопје
ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и црвена

(531) 24.17.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

(210) ТМ 2010/642

(220) 27/05/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за компјутерски инженеринг АСПЕКТ ДОО** Скопје

бул. Јане Сандански 79А/2-14, Скопје, МК

(540)



(591) темно и светло сина

(531) 26.11.10;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за трговија на големо со компјутери и компјутерска периферна опрема и софтвер

кл. 42 услуги во врска со информатичката технологија и компјутери, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/643** (220) 27/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807,
Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

MENTAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината

(210) **TM 2010/645** (220) 27/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807,
Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SPEMAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината

(210) **TM 2010/648** (220) 27/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box 506807,
Dubai, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

CYSTONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината

(210) **TM 2010/654** (220) 28/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **МФЦ дооел**
Водњанска бб, Скопје, МК
(540)

MFC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги и подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2010/655** (220) 28/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **TDR d.o.o.**
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, сребрена и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одделно од тутунот а не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење
на работење и водење комерцијална дејност;
управување со работење; комерцијална
администрација; комерцијални работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2010/658** (220) 31/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО**
Скопје

ул. Лондонска бр. 19, МК

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела, сива и црвена

(531) 02.09.04;24.13.01;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи



кл. 42 научни и технолошки истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања

кл. 44 медицински услуги, ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните, услуги од областа на земјоделство, градинарство и шумарство

(210) **TM 2010/659** (220) 31/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги СТИЛИСИМО ГРУП ДОО Скопје**
ул. 50 Дивизија бр. 26/2/25, МК

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела и црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит, бижутерија, скапоцени камења

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, трговија на големо и мало со облека обувки, капи и накит

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности, ТВ емисии

(210) **TM 2010/660** (220) 31/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ЛУДА МАРКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци вклучително и освежителни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, газирани пијалаци, енергетски и изотонични пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци, вино, ракија, ликери, коктейли, алкохолни пијалаци што содржат овошје

(210) **TM 2010/661** (220) 31/05/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

CRAZY MARA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци вклучително и освежителни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, газирани пијалаци, енергетски и изотонични пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци, вино, ракија, ликери, коктейли, алкохолни пијалаци што содржат овошје

(210) **TM 2010/664** (220) 01/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за туризам, трговија и угостителство СКАЛА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Струмица**
ул. „Плоштад Маршал Тити“ бр. 6, Струмица, МК

(540)



(591) сина, темно сина и бела

(531) 01.17.25;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(210) **TM 2010/665** (220) 02/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **MEDOCHEMIE Ltd.**
Constantinoupolos street 1-10, P.O. Box 1409, Limassol, CY

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MEDAXONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/667** (220) 02/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **АР-ДИ ДСВПУ ДОО** увоз извоз СКОПЈЕ
ул. 7 Јули бр. 38 Скопје - Чаир, МК
(540)

AR-DI

(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања


кл. 41 образовни услуги (обука на кандидати за возачи)

(210) **TM 2010/671** (220) 03/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **VOCAR d.o.o**
Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) бела, жолта и нијанси на жолта, кафена, црвена боја и нијанси на црвена, сива, зелена и црна

(531) 03.02.01;05.07.06;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 преработени кикиритки

(210) **TM 2010/674** (220) 03/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SHIRKETI**
Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi C Blok, Maslak Shishli, TR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

OFERTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/675** (220) 03/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SHIRKETI**

Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi C Blok, Maslak Shishli, TR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MACROL MR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/676** (220) 03/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SHIRKETI**

Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi C Blok, Maslak Shishli, TR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

POTANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/678** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за услуги за инспекција и испитување на возила АМСМ УСЛУГИ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ Скопје**

ул. Лазо Трповски бб, Скопје, МК

(540)





(591) црна, жолта и бела

(531) 26.04.18;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 инспекција и испитување моторни возила

(210) ТМ 2010/679

(220) 04/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за посредување и советување АМСМ
УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ
Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, Скопје,
МК

(540)



(591) црна, жолта и бела

(531) 26.04.18;26.11.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работење

(210) ТМ 2010/680

(220) 04/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) АМСМ УСЛУГИ Менувачница ДОО Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51,
Скопје, МК

(540)



(591) црна, жолта и бела

(531) 26.04.18;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи, менувачко работење

(210) ТМ 2010/682

(220) 04/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црвена, црна и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава и културни активности

(210) ТМ 2010/683

(220) 04/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, бела, црвена и црна

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, буреќ, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други типови на
греачи по порачка, за апарати за домаќинството
и индустријата; производство на калорифери-
тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови електрични
греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени
производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвна индустрија; прибор за
чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичани-
челични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за
домаќинството; четки за индустријата; четки и
валци со различни големини; четки за дрвната
индустрија; прибор за чистење оружје и алати;
индустриски четки за специјална примена; четки
за фино полирање; специјални четки; метална
галантерија; рачни жичани-челични четки;
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки;
машински жичани-челични четки; четкички за
сите видови апарати за домаќинството и четкички

за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички, графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки, инсталациски услуги

(210) **TM 2010/684** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за дигитални медиуми Многоо Медиа ДОО Скопје**
ул.Железничка 50, 1000 Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2010/685** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за дигитални медиуми Многоо Медиа ДОО Скопје**
ул.Железничка 50, 1000 Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2010/687** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **MARS INCORPORATED**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

MALTESERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена за кафе; чај, какао, чоколада за пиење (чоколада за пиење); шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и препарати направени од житарици; леб, бисквити, торти, слатки, чоколада и слатки; сладолед, мраз, овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови; песто; сосови како мирудии; тревки, мирудии; продукти подготвени за консумирање составени првенствено од гореспоменатите производи

(210) **TM 2010/689** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Sundek, LLC**
3950 Executive Park Blvd., SE Southport, North Carolina 28461, US

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

SUNDEK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, вклучително костуми за капење за мажи и момчиња, костуми за капење за жени и девојчиња, кошули, маици, џемпери, тренерки, дуксерки (маици со капуљача), фармерки, обувки, шапки, капи и штитници (визири) на капи

(210) **TM 2010/691** (220) 08/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за домашна и меѓународна шпедиција, трговија и услуги СЕТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул.Сердарот 71, 1000 Скопје, МК

(740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.04.01;26.04.16



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, рекламирање, ширење рекламен материјал, компјутеризирана работа со датотеки, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на рекламен простор, објавување на текстови, трговија на големо и мало, увоз-извоз

кл. **38** телекомуникации, собирање и прибирање вести и информации, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, собирање и прибирање податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи, изнаоѓање пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања, проектирање компјутерски софтвер, ажурирање компјутерски софтвер, изнајмување пристап на компјутерските бази на податоци, изнајмување компјутерски софтвер, одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други, истражување и развој (за други), обнова на компјутерски податоци, одржување компјутерски софтвер, обезбедување on-line публикации и списанија, изнајмување пристап на компјутер заради обработка на податоците, услуги на компјутерско програмирање; услуги на база на податоци особено изнајмување време за пристап на бази на податоци и за управување со база на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; услуги на проектирање, конструкција и планирање врзани за опрема за телекомуникации во технички цели, индустриски анализи и истражувачки услуги

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) ТМ 2010/692

(220) 08/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) жолта, црна и бела

(531) 05.13.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава и културни активности

(210) ТМ 2010/694

(220) 09/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **КИЦСМ „СПОНА“**

ул.Даме Груев бр28, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Јани Лукровски 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, печатени работи, фотографии, весници, печатени изданија, постери, албуми, публикации, проспекти, брошури, календари, известување, книги, нацрти

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), објавување рекламни текстови, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), изнајмување рекламен простор, односи со јавноста

кл. **41** академии (обука), разговори (организирање и водење разговори), објавување на текстови кои не се рекламни, разонода, разонода (упатство за разонода), разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари (организирање и водење семинари), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), тонски снимки (изнајмување на тонски снимки), изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели

(210) ТМ 2010/695

(220) 09/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **КИЦСМ „СПОНА“**

ул.Даме Груев бр28, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Јани Лукровски 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.04;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, печатени работи, фотографии, весници, печатени изданија, постери, албуми, публикации, проспекти, брошури, календари, известување, книги, нацрти

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), објавување рекламни текстови, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), изнајмување рекламен простор, односи со јавноста

кл. 41 академии (обука), разговори (организирање и водење разговори), објавување на текстови кои не се рекламни, разонода, разонода (упатство за разонода), разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари (организирање и водење семинари), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), тонски снимки (изнајмување на тонски снимки), изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели

(210) **TM 2010/697** (220) 10/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **BONOMELLI S.R.L.**
Via Mattei, 6, 40069 Zola Predosa BO, IT

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

CANNAMELA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, емрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2010/698**

(220) 10/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **AGRIUM INC.**

13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta T2J 7E8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 гѹбре

(210) **TM 2010/699**

(220) 10/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **AGRIUM INC.**

13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta T2J 7E8, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ESN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 гѹбре

(210) **TM 2010/700**

(220) 11/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Агенција за привремено вработување ТРЕНКВАЛДЕР ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ ул.29-ти Ноември бр.62/1-1, Скопје, МК**

(740) Јован Најденовски
ул. Димитрие Чуповски бр. 21-мезанин

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи



(210) **TM 2010/701** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

GLADE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, полирање, перење и абразивни препарати; препарати за белење и други супстанции за употреба на ткаенини; сапуни; детергенти; шамичиња за еднократна употреба импрегнирани со хемикалии или соединенија за домашна употреба; препарати за парфемирање на атмосферата

кл. 4 свеќи; долги восочни свеќи; фитили

кл. 5 освежувачи на воздух; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздухот; препарати за дезинфекција на воздухот; дезодоранси за такенини; дезодоранси за теписи и соби; препарати против бактерии и препарати за дезинфекција

кл. 9 електрична единица за затоплување која топли разни видови материјали со цел да разнесува мирис

кл. 11 апарати за ослободување мириси; освежувачи или дезодоранси за околната атмосфера; делови и додатоци за таквите апарати

(210) **TM 2010/702** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

MR. MUSCLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, полирање, перење и абразивни препарати; препарати за белење и други супстанции за употреба на ткаенини; шамичиња за еднократна употреба импрегнирани со хемикалии или соединенија за домашна употреба; препарати за отстранување на лак;

препарати како што се восоците за употреба на лакирани и нелакирани површини; препарати за отстранување на восок; препарати за одзатнување одводи; боја за чевли, крема за чевли, средства за чистење на чевли; сапуни; детергенти

кл. 5 препарати против бактерии и препарати за дезинфекција

кл. 21 домашен или кујнски прибор за употреба при чистење, полирање, стружење и премачкување со восок; сунѓери; четки; џогери; крпи за чистење; крпи импрегнирани со раствор за чистење

(210) **TM 2010/703** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

OFF!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 свеќи; долги восочни свеќи; фитили

кл. 9 електрична единица за затоплување која топли разни видови на материјали со цел да разнесува инсектицид или средства против инсекти

кл. 11 апарати за ослободување на инсектициди или средства против инсекти во околната атмосфера; делови и додатоци за таквите апарати

(210) **TM 2010/704** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

PLEDGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, полирање, перење и абразивни препарати; препарати за белење и други супстанции за употреба на ткаенини; шамичиња за еднократна употреба импрегнирани со хемикалии или соединенија за домашна употреба; препарати за отстранување на лак;



препарати како што се восоците за употреба на лакирани и нелакирани површини; препарати за отстранување восок; боја за чевли, крема за чевли, средства за чистење чевли; сапуни; детергенти

кл. 21 домашни или кујнски прибори за употреба при чистење, полирање, стружење и премачкување со восок; сунѓери; четки; џогери; крпи за чистење; крпи импрегнирани со раствор за чистење

(210) **TM 2010/705** (220) 04/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

RAID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 свеќи; долги восочни свеќи; фитили

кл. 5 препарати за уништување на плевел и штетници; инсектициди; средства против молци; средства против инсекти; пестициди; фунгициди; хербициди; спирали и подлоги против комарци; препарати против бактерии и препарати за дезинфекција

кл. 9 електрична единица за затоплување која топли разни видови на материјали со цел да разнесува инсектицид или средства против инсекти

кл. 11 апарати за ослободување на инсектициди или средства против инсекти во околната атмосфера; делови и додатоци за таквите апарати

кл. 21 стапици и мамки за инсекти

кл. 24 мрежи за комарци

(210) **TM 2010/706** (220) 14/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)

Еврејска заедница Битола- Jewish Community Bitola



(591) сина, бела, жолта и виолетова

(531) 13.01.03;24.17.02;26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава и културни активности

(210) **TM 2010/707** (220) 14/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **WALMARK, a.s.**
Oldrichovice c.44 739 61 Trinec, CZ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

МАРСОВЦИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и парафармацевтски производи, витамини и минерали и елементи во трагови, прехранбени и диететски препарати и лекови, лековити сирупи, лековити екстракти од растенија и комбинирани витамини, минерали и препарати од лековити екстракти од растенија, додатоци за храна со додадени витамини или минерали или елементи во трагови, препарати збогатени со витамини, витамини и мултивитамински препарати, минерали и милтиминерални препарати, чаеви од растенија, лековити билки, слатки или пастили или таблети или желатински капсули или капсули или гуми за џвакање кои содржат лековити состојки, диететски производи адаптирани за медицинска употреба, диететски минерални води и напиевки адаптирани за медицинска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, хранливи додатоци за медицинска употреба, протеински подготовки или прехранбени производи за медицинска употреба, балсами и креми и масти за медицинска употреба, хемиски производи за медицинска употреба, лековити масла, масла за медицинска употреба, маснотии за медицинска употреба, лековити соли, тинктури за медицинска употреба, екстракти од растенија или сирупи, прехранбени производи збогатени со витамини и минерали во форма на концентрати, концентрати од протеини како нутритивни додатоци на храна, маснотии за фармацевтска употреба, лековити додатоци за исхрана, нутритивни или диететски препарати за медицинска употреба достапни како дневни додатоци на храна во форма на инстант храна или одделни смеси, составени главно од млеко во прав или животински протеини или зеленчукови протеини, исто со додатоци од витамини или минерали или елементи во трагови или шеќер

кл. 29 додатоци за исхрана за не-медицинска употреба (вклучени во оваа класа) и кои содржат животински супстанции, протеини за човечка



конзумација, протеински производи и препарати за употреба во исхраната, нутритивни препарати за спортисти и спортистки или за индивидуалци со високо енергетска потрошувачка, желатин, желатински производи и препарати за употреба во исхраната, масти за јадење, масла за јадење, екстракти од алги за нутритивна употреба, нутритивни препарати достапни како дневни додатоци на храната, составени главно од млеко во прав или животински протеини или зеленчукови протеини, исто со додатоци од витамини или минерали или елементи во трагови или шеќер; млеко, млечни производи, јогурт, конзервирано овошје или зеленчук, парчиња од овошје или зеленчук, варено овошје или зеленчук или конзервирано овошје или кисели краставички, густе супи, бистри супи, бујони

кл. 30 додатоци во храната за не-медицинска употреба (вклучени во оваа класа) и кои содржат супстанции базирани на растенија, шеќерни слатки, гуми за џвакање, слатки, сладоледи, пекарски производи, слаткарски производи, какао, кафе чај, чоколада, напитоци врз база на чоколада, напитоци направени со чај, какао или кафе, прехранбени производи врз база на житарици, тестенини, мусли, мед, лепило од пчели (прополис) за човечка конзумација

(210) **TM 2010/708** (220) 15/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул.Христо Смирненски бр.36/23, 1000 Скопје, МК

(540)

MEGAVENT

(591) црна и црвена

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трговија на големо со опрема за индустриски инсталации за вода, пареа, пропан бутан, природен гас и елементи од инокс

(210) **TM 2010/710** (220) 15/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd.**
No. 176 Dongliu Road, Baohe District, Hefei City,
Anhui Province, CN

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 01.01.02;26.01.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили, моторни автобуси; спортски коли, камиони; електрични возила, камиони со вилушки за подигање (дигалки); комби (возила); шасија за возила, коли со тркала, автобуси

(210) **TM 2010/712** (220) 16/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Оптимус Технологи Груп**
ул.Коста Новакоски бр.113, 7000 Битола, МК

(740) Оптимус Технологи Груп
ул. Крали Марко бр. 1. 7000 Битола

(540)



(591) сива и портокалова

(531) 26.13.01;27.07.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со паричка; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/713** (220) 16/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА**
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

EARTH OPTIONS



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, полирање, перење и абразивни препарати; препарати за белење и други супстанции за употреба на ткаенини; препарати за претходна обработка и отстранување на дамки и флеку; препарати како што се восоците за лакирани и нелакирани површини; препарати за отстранување восок; одзатнувачи на одвод; сапуни; детергенти

кл. 4 свеќи; долги восочни свеќи; фитили

кл. 5 препарати за уништување на плевел и штетници; инсектициди; средства против молци; средства против инсекти; освежувачи за воздух; дезодорансиза воздух; препарати за прочистување на воздух; препарати за дезинфекција на воздух; дезодоранси за ткаенини; дезодоранси за теписи и соби

(210) **TM 2010/714**

(220) 16/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**

1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

CLIP ON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување плевел и штетници; инсектициди; средства против молци; средства против инсекти

(210) **TM 2010/716**

(220) 17/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Burger King Corporation**

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

BURGER KING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од

компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се вклучени во другите класи; живи животни; свежи овошја и зеленчуци; семиња, природни растенија и цвеќиња; храна за животни; слад

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(210) **TM 2010/717**

(220) 17/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Burger King Corporation**

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.02.07;27.05.23

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, мискшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. **30** сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколадо; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се вклучени во другите класи; живи животни; свежи овошја и зеленчуци; семиња, природни растенија и цвеќиња; храна за животни; слад

кл. **32** пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **43** услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(210) **TM 2010/718**

(220) 17/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Burger King Corporation****5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

BK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, мискшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. **30** сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколадо; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. **43** услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(210) **TM 2010/719**

(220) 17/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Burger King Corporation****5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

WHOPPER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, мискшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко



кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка на храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(210) **TM 2010/720** (220) 17/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Burger King Corporation**
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

HAVE IT YOUR WAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, мискшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; миск шејк десерти базирани на млеко

кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити што содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка на храна и пијалаци; услуги

за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(210) **TM 2010/721** (220) 17/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Burger King Corporation**
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

HOME OF THE WHOPPER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; лушпи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, мискшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; миск шејк десерти базирани на млеко

кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класа 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); зачини; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколадо; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка на храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови кои вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување на подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот



(210) **TM 2010/722** (220) 17/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Haifa Chemicals Ltd.**
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MAGNISAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 вештачки ѓубрива

(210) **TM 2010/723** (220) 17/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Haifa Chemicals Ltd.**
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MULTI-CAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 вештачки ѓубрива

(210) **TM 2010/724** (220) 17/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Haifa Chemicals Ltd.**
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MULTICOTE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 вештачки ѓубрива

(210) **TM 2010/725** (220) 12/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ZVL SLOVAKIA. a.s.**
Na stanicu 22; Zilina 010 09 , SK

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)



(591) црна и бела
(531) 26.01.19;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машински делови за употреба во индустријата,
имено, топчести лагери, цилиндрични тркалачки
лагери, тркалачки лагери, лизгачки лагери,
топчести лагерски вметати елементи, игличести
лагери, конусни лагери

(210) **TM 2010/726** (220) 18/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware corporation**
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

GLUALITY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2010/727** (220) 18/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)



(591) бела, кафена и сива
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 сладоледи, овошни сладоледи направени
со вода, смрзнати слатки, препарати за правење
на сите гореспоменати производи; сите вклучени
во класата 30

(210) **TM 2010/728** (220) 21/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

TOYOTA 86

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(210) **TM 2010/729**

(220) 21/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Yara International ASA**
Bygdoy alle 2 P.O. Box 2464 Solli N-0202 OSLO, NO

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 24.09.24;26.11.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за употреба во индустријата, земјоделието, градинарството и шумарството; вештачки губриња; индустриски хемикалии, имено хемикалии врз база на азот, вклучувајќи амонијак, амониум бикарбонат, амониум нитрат, динитроген тетроксид, азотна киселина, хидрохлорна киселина, фосфорна киселина, уреа, калциум карбонат, калциум нитрат, калиум нитрат и натриум нитрат; мравја киселина и нејзини соли; флокуланти; индустриски гасови, особено гасови и гасови за заварување, вклучувајќи ацетилен, метил ацетилен, кислород, азот, аргон, јаглерод диоксид, јаглерод моноксид, хелиум, водород, неон, криптон, ксенон, метан, деутериум и мешавини од споменатите гасови, сите во гасовита, течна или цврста состојба; катализатори; крајогени подготовки

кл. 13 амониум нитрат за производство на емулзиони експлозиви, вклучувајќи експлозиви врз база на Амониум Нитрат масло за ложење (Ammonium Nitrate Fuel Oil ANFO), сите за цивилна употреба

кл. 44 изнајмување на опрема за земјоделство; професионални консултации и советодавни услуги во полето на земјоделието, градинарството и шумарството

(210) **TM 2010/730**

(220) 22/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, зелена, сина

(531) 01.03.01;19.07.16

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко

кл. 32 газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи; трговија на големо и мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; тшјалаци што се на основа на какао; пијалада што се на основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко; трговија на големо и мало со: : газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци



(210) ТМ 2010/731

(220) 17/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Burger King Corporation**
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(591) плава, жолта, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалоци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко

кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класа 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); зачини; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколадо; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се вклучени во другите класи; живи животни; свежи овошја и зеленчуци; семиња, природни растенија и цвеќиња; храна за животни; слад

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за храна и пијалоци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка на храна и пијалоци; услуги за храна и пијалоци „за носење“ (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови кои вклучуваат киосци и ресторани „за носење“ (take away); обезбедување на подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(210) ТМ 2010/732

(220) 22/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Винарска Визба,, Имако Вино” Дооел**
ул.,, Ген. Михајло Апостолски” бр. 34/5 2000
Штип, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно сина, жолта, розова црвена и зелена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) ТМ 2010/733

(220) 22/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Винарска Визба,, Имако Вино” Дооел**
ул.,, Ген. Михајло Апостолски” бр. 34/5 2000
Штип, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) **TM 2010/737** (220) 23/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, МК
(540)

BLOOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалочи, пијалочи од овошје о овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалочи

(210) **TM 2010/740** (220) 23/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Tropicana Products, Inc.**
1001 13th Avenue East, Bradenton, Florida 34208, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. “Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** овошни сокови и напитоци од овошни
сокови

(210) **TM 2010/742** (220) 24/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Continental Teves AG & Co. oHG**
Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt am Main, DE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. “Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

АТЕ ЦЕНТАР ЗА СОПИРАЧКИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** активирање двијечки (механизми) за
седишта, огледала, прозорски стакла, лизгачки
кровови

кл. **9** електрични и електронски апарати и
инструменти за употреба во моторни возила,
вклучени во класата 9

кл. **12** моторни возила и делови на моторни
возила, вклучени во класата 12

(210) **TM 2010/743** (220) 25/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **NBA Properties Inc.**
645 Fifth Avenue, 10022 New York, NY, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 26.01.16;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** разонода и образовни услуги во смисла
на телевизиски настани и радио програма на
поле на кошарката и прикажани кошаркарски
игри и кошаркарски приредби; продукција и
дистрибуција на радио и телевизиски шоу
програми за кошаркарски игри, кошаркарски
настани и програми од областа на кошарката;
водење и организирање на кошаркарски клиници
и кампови, клиници и кампови за тренери, клиници
и кампови за играчки тимови и кошаркарски игри;
услуги на разонода во смисла на лично појавување
во костимизирани маскоти или во танцов тим
на кошаркарски игри и приредби, клиници,
кампови, промоции и останати настани врзани за
кошарката, специјални настани и журки; услуги
на клуб на обожаватели; услуги на разонода,
особено оние кои пружаат вебсајт претставување
на мултимедиски содржини во својство на
телевизиски најважни настани, интерактивни
телевизиски најважни настани, видео снимки,
видео стрим снимања, интерактивен видео избор
на најважни настани, радио програми, радиски
најважни настани и аудио снимања на полето на
кошарката, обезбедување вести и информации во
смисла на статистика и други работи на полето
на кошарката; онлајн игри кои не можат да се
превземат, особено компјутерски игри, видео игри,
интерактивни видео игри, акциони игри, аркадни
игри, друштвени игри за возрасни и деца, игри на
табла, пузли, тривија игри; електронски издавачки
сервиси, особено, издавање магацин, водич,
билтен, книга во боја и игри кај кои играчите се
распоредуваат по пат на интернет, се во врска со
кошарката; обезбедување онлајн компјутерски
бази на податоци на полето на кошарката



(210) **TM 2010/744** (220) 25/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **NBA Properties Inc.**
645 Fifth Avenue, 10022 New York, NY, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна и бела
(531) 01.01.01;01.11.15;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **41** разонода и образовни услуги во смисла на телевизиски настани и радио програма на поле на кошарката и прикажани кошаркарски игри и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми за кошаркарски игри, кошаркарски настани и програми од областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски клиника и кампови, клиника и кампови за тренери, клиника и кампови за играчки тимови и кошаркарски игри; услуги на разонода во смисла на лично појавување во костимизирани маскоти или во танцов тим на кошаркарски игри и приредби, клиника, кампови, промоции и останати настани врзани за кошарката, специјални настани и журки; услуги на клуб на обожаватели; услуги на разонода, особено оние кои пружаат вебсајт претставување на мултимедиски содржини во својство на телевизиски најважни настани, интерактивни телевизиски најважни настани, видео снимки, видео стрим снимања, интерактивен видео избор на најважни настани, радио програми, радиоски најважни настани и аудио снимања на полето на кошарката, обезбедување вести и информации во смисла на статистика и други работи на полето на кошарката; онлајн игри кои не можат да се превземат, особено компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри, аркадни игри, друштвени игри за возрасни и деца, игри на табла, пазли, тривија игри; електронски издавачки сервиси, особено, издавање магацин, водич, билтен, книга во боја и игри кај кои играчите се распоредуваат по пат на интернет, се во врска со кошарката; обезбедување онлајн компјутерски бази на податоци на полето на кошарката

(210) **TM 2010/752** (220) 28/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул.Козле бр.188, МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

REFERUM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/753** (220) 28/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул.Козле бр.188, МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

VENTOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/755** (220) 30/06/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за веб интернет дизајн, маркетинг, трговија и услуги РВА ГРОУП ДОО Скопје**
ул.Мечкин Камен бр.52-а, Горче Петров, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло и темно сина, светло и темно сива

(531) 26.01.18;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, печатени работи, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури

кл. 35 изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи)

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на електронска пошта; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, видео и мултимедиа; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 образовни услуги, електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на ДИЗАЈН во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2010/756**

(220) 30/06/2010

(442) 31/12/2010

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. Danica 5, 48000 Koprivnica, HR**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

ТЕРБИНАКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2010/762**

(220) 01/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. бул. „Александар Македонски" бр.12 Скопје, МК**

(540)

NYMER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати-аналгетици

(210) **TM 2010/763**

(220) 01/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје бул.„АлександарМакедонски"бр.12**

(540)

КАФЕТИН КОЛДМАКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски пепарати


(210) **TM 2010/764**

(220) 01/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија, транспорт и услуги Пулстарс ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул.Цицо Поповиќ бр.5/4, Скопје, Центар, МК**

(540)



(591) бела и црвена

(531) 25.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања



(210) **TM 2010/765** (220) 01/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **MEDOCHEMIE Ltd.**
Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 1409,
Limassol, CY

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

AKLONIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2010/766** (220) 01/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **АЕРОЛОГИЦ Д.О.О. УВ/ИЗ СКОПЈЕ**
ул.Тодор Паница бр.7/1-56, К.Вода, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

L'ADORO
GIFTS & MAGIC

(591) црна, црвена, сива и бела

(531) 02.09.01;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги на големопродажба и малопродажба
на; свеќи и фитили за осветлување, браварски
производи, мали метални производи, производи
од метал, прибор за јадење, апарати и
инструменти, благородни метали и нивните лсури
и производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти, хартија, картон и
производите од нив кои не се опфатени со другите
класи, канцелариски материјал, канцелариски
прибор (освен мебелот), кожа и имитација на
кожа и производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, огледала,

рамки за слики, производи од дрво, плута, трска,
рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова
коска, китови коски, школки, килибар, седеф,
морска пена и замена на сите тие материјали, или
од пластика, куќни или кујнски апарати и садови
за домќинството, стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи,
игри и играчки, магични трикови, производи за
пушачите, кибрит

(210) **TM 2010/767** (220) 01/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AIR OPTIX NIGHT & DAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 оптички апарати и инструменти; контактни
леќи

(210) **TM 2010/768** (220) 01/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability**
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

EQUINOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила

(210) **TM 2010/769** (220) 01/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **FremantleMedia Limited and 19 TV Limited**
1 Stephen Sreet, london W1T 1AL, GB and 100
New Bridge Street, London EC4V, GB

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MACEDONIAN IDOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кинематографски филмови; цртани филмови; дијафилмови; филмови; магнетни записи; оптички записи; магнетско-оптички записи; записи на цврсти подлоги; аудио-визуелни апарати за настава; апарати за забава адаптирани за употреба со телевизор; електронски книги и публикации; електронски играчки; интерактивни играчки адаптирани за употреба со телевизори; електрични и видео апарати и инструменти за забава; мултимедијални дискови и публикации; мултимедијални записи и публикации; ласерски читливи дискови; видео дискови и публикации; компјутерски софтвер; компјутерски програми; компјутерски играчки: софтвери за интерактивни играчки за компјутери, мобилни телефони и уреди со кои се ракува мануелно; дигитални записи; медији за чување или снимање звук и/или видео запис и/или податоци и/или информации; апарати и инструменти за снимање и/или репродукција на звук и/или видео запис и/или информација; холограми; флопи дискови; звучни записи; преснимени дискови; снимени дискови; компакт дискови; грамофонски плочи; аудио касети; касети; видео касети; ласерски дискови; компакт дискови-интерактивни ЦЦ РОМ-ови; дигитални видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за комуникација; телефони; мобилни телефони; полначи; полначи за мобилни телефони; „hands-free“ апарати за мобилни телефони; играчки за мобилни телефони; караоке машини; делови и опрема за сета горенаведена стока; дигитални играчки, играчки за мобилни телефони; ДВД играчки

кл. 38 емитување; емитување на телевизиска програма; емитување на радио програма; емитување програма на сателитска телевизија; емитување; програма на кабелска телевизија; телефонски комуникации; интерактивни телефонски услуги; услуги па телефонски пораки; комуникациски услуги по пат на радио бранови, телефон, интернет, светскиот пребарувач, по кабелски пат, по пат на сателит, микробранови и електрични мрежи; телефонија

кл. 41 услуги на образование и забава во форма на телевизиски програми, програми, кабловски, сателитски и интернет програми; продукција и презентација на радио и телевизиска програма, кинематографски филмови, претстави, видео програми, ДВД програми, кабловски програми, сателитски програми и/или интернет програми; услуги на организирање претстави; изнајмување звучни записи и претходно снимени претстави, филмови, радио и телевизиски перформанси; продукција на видео касети и видео дискови; услуги на забава преку радио; услуги на забава преку телевизиска програма; услуги на забава во и преку кино; услуги на забава во и преку театар; забавни емисии кои вклучуваат игра (натпревар); услуги забава преку телевизији кои вклучуваат и учествување гледачи преку телефон; интерактивна забава со употреба на мобилен телефон; играчки базирани на интернет; услуги на организирање на лото и игри на среќа; услуги

давање забава преку играчки; услуги на игра; услуги на обложување; услуги на опклади; услуги на казино; услуги на организирање игри со карти и казино турнири, натпревари, надигрувања, игри и/или иастани; лотарија; овозможување; кои било горенаведени услуги на мобилен телефон преку мрежа на мобилна телефонија, сателитска комуникација, микробранови или други електронски, дигитални и аналогни медиуми, во живо, електронски, преку компјутерски мрежи, преку интернет, онлајн или преку телевизиски медиј; организирање, продукција и презентација на настани во образовни, културни или забавни цели; организирање, продукција, управување и презентација на натпревари, надигрување, игри, претстави кои вклучуваат игра, квизови, денови на забави, изложби, претстави, паради на тркала („roadshows“); претстави на подиуми, рејвови, театарски перформанси, концерти, перформанси во живо и настани во кои може да се учествува; услуги на обезбедување организација на видео клипови по пат на мобилна телефонија или компјутерски мрежи за забава и/или во образовни цели

(210) ТМ 2010/771

(220) 05/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки бр.11 лок.3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со други класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор, (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во други класи, печатарски букви, клишање

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со други класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирања и развој на компјутерски хардвер и софтвер



(210) **TM 2010/772** (220) 05/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје**
ул.Максим Горки бр.11 лок.3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со други класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор, (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во други класи, печатарски букви, клишање

кл. **24** текстил и текстилни производи кои не се опфатени со други класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирања и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/773** (220) 05/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI**
Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme Sk. No: 2/4 B. Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, бела, темно сина

(531) 01.11.12;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** бисквити и крекери

(210) **TM 2010/774** (220) 05/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**
Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B. Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, кафена, црвена, бела, светло и темно зелена, светло и темно сина

(531) 05.07.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, колачи и слатки, чоколади, чоколадни производи, бисквити, тесто, торти, обланди, слатки, мед, меласа; квасец, прашок за пециво; сол, сенф; оцет, сосови, мирудии; кечап, мајонез, сладолед, мраз

(210) **TM 2010/775** (220) 05/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за вработувањена инвалидни лица за производство и промет со прехранбени производи, производство и трговија СНУПИ-2003 извоз-увоз ДООЕЛ ВЕЛЕС**
ул. Благој Ѓорев бб, 1400 Велес, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

SNUPI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, трговија на големо и мало, увоз-извоз

кл. **43** услуги за подготвување на храна и пијалоци, привремено сместување



(210) **TM 2010/776** (220) 05/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ДОКСА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2010/778** (220) 06/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ЛИКСИАНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2010/779** (220) 06/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ФАКСАМИР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2010/780** (220) 06/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

POTEAC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2010/781** (220) 06/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство и услуги Лозар**
Пелистерка АД Скопје
ул.Кочо Рацин 97, Скопје, МК

(540)

CAPRI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје, и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производи за производство на пијалоци

(210) **TM 2010/784** (220) 07/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Solgar Holdings, Inc.**
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SOLGAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 витамини, минерали, диетални, хранливи и
билни додатоци

(210) **TM 2010/785** (220) 07/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Solgar Holdings, Inc.**
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 витамини, минерали, диетални, хранливи и
билни додатоци



- (210) **TM 2010/786** (220) 07/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Land Rover and Land Rover**
Banbury Road, Gaydon, Warwick, Warwickshire CV35
0RR, UK and Banbury Road, Gaydon, Warwick,
CV35 0RR, UK
- (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (540)

EVOQUE

- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 12 копнени моторни возила и делови и опрема
за истите

- (210) **TM 2010/787** (220) 07/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Трговско друштво за трговија, производство**
и услуги на големо и мало СВИССЛИОН-
АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) златно кафена, светло и темно зелена, бела и
црна
- (531) 27.05.23
- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 30 какао (производи од какао), какао крем
со или без други додатоци, какао блок, крем
табли, колачи и слаткарски производи, чоколадо,
производи врз база на чоколада

- (210) **TM 2010/789** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Друштво за компјутерско програмирање и**
консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје
ул. Мијачка бр.31, МК
- (740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
- (540)



- (591) сина и златна
- (531) 27.05.07
- (551) индивидуална

- (510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
- кл. 38 телекомуникации
- кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражување,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

- (210) **TM 2010/790** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Друштво за туристичко посредување, превоз,**
изнајмување на автомобили и услуги ИН
ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, МК
- (740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
- (540)



- (591) бела, сина и зелена
- (531) 07.01.24;27.05.23
- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
- кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни активности
- кл. 43 услуги за подготвување хран и пијалоци,
привремено сместување, хотели, ресторани

- (210) **TM 2010/791** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ИНТЕР-ЕКО ЛЕНА Симоновска ДООЕЛ
експорт-импорт
ул. Горна Џумаја бр.7, Велес, МК
- (540)



- (591) црна, бела, сина и жолта
- (531) 25.01.19
- (551) индивидуална
- (510, 511)
кл. 16 хартија, тоалетна хартија, салфети



- (210) **TM 2010/793** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Фармасвис дооел**
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, МК
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

CHOOSE MORE LIFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење (рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. **5** фармацевтски, ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. **10** медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. **16** хартија, картон и производи од нив, кои не се опфатени со друго класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; четкички; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за инструкции и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување, кои не се опфатени во другите класи; карти за играње, печатарски букви; клишиња

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

- (210) **TM 2010/794** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010

- (300) 77/927713 04/02/2010 US
- (731) **ACORDA THERAPEUTICS, INC. Corporation**
Delaware
15 Skyline Drive Hawthorne New York 10532 , US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

FAMPYRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и биолошки препарати кои се користат во третманот на повреди на 'рбетниот мозок, мултиплекс склероза и други невролошки заболувања или состојби

- (210) **TM 2010/795** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **ACORDA THERAPEUTICS, INC. Corporation**
Delaware
15 Skyline Drive Hawthorne New York 10532 , US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

KAMPYRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и биолошки препарати кои се користат во третманот на повреди на 'рбетниот мозок, мултиплекс склероза и други невролошки заболувања или состојби

- (210) **TM 2010/796** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010

- (731) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ**
ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000
Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



(531) 19.07.25

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** шампон за коса

- (210) **TM 2010/797** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010

- (731) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ**
ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000
Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)





(531) 19.07.20
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за капење бебиња

(210) **TM 2010/798** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(531) 19.07.20
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за капење бебиња

(210) **TM 2010/799** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(531) 19.03.25
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 креми за козметичка употреба

(210) **TM 2010/800** (220) 08/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 19.07.23
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 лосиони за после бричење

(210) **TM 2010/801** (220) 09/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ЛИКОМ Д.О.О. Ресен**
Г.Т.Ц. Ресен бр.31, 7310 Ресен, МК

(740) ЛИКОМ Д.О.О.Ресен
бул. 3-та Македонска бригада б.б., 1000 Скопје
(540)



(591) црна и зелено маслинеста

(531) 24.05.01;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(210) **TM 2010/802** (220) 09/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони**
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, жолта, кафена, црвена, бела и темно црвена

(531) 08.01.21;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** група на бонбонски производи - пенест производ со чоколада

(210) **TM 2010/803** (220) 09/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје**
бул.Јане Сандански бр.111, 1000 Скопје, МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) сина, светло сина, сива и светло сива

(531) 01.05.01;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** финансиски работи; штедење; микро кредитирање и менувачки работи

(210) **TM 2010/804** (220) 12/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Transatlantic Holdings, Inc.**
80 Pine Street, New York, NY 10005, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CALPE INSURANCE COMPANY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** осигурување, реосигурување и услуги за управување со осигурувања

(210) **TM 2010/805** (220) 13/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) бела, сина, сива, црна, жолта и црвена

(531) 24.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/806** (220) 13/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) бела, сина, сива, црна, жолта и црвена

(531) 24.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/807** (220) 13/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, бела, црна, црвена и жолта

(531) 24.01.12;24.07.01



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2010/808

(220) 13/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, бела, црна, црвена и жолта

(531) 23.03.03;24.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2010/809

(220) 13/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, бела, црна, црвена и жолта

(531) 01.03.01;24.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2010/810

(220) 13/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) црна, црвена, бела и сива

(531) 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други видови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење ојаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење ојаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки, инсталациски услуги

(210) **TM 2010/813** (220) 14/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **PPG Industries Ohio, Inc.**
3800 West 143rd Street, Cleveland, State of Ohio
44111, US

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(531) 21.03.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** прибор за ускладување бои кој се состои од инструменти за мерење и тоа спектрофотометар, за употреба во ускладување бои и софтвер за контролирање на инструментите за ускладување бои и означување на формулација на бои и инструкциски внесувања и прирачници што се продаваат со нив; хардвер и софтвер за компјутеризирано пронаоѓање формула и систем на интелегентно мешање за пронаоѓање кодови на бои и автоматско назначување на точни пропорции на формулата за бои за автомобилско боење и друга употреба

кл. **16** печатени карти на бои, книги на примероци и книги за бирање, координирање и складирање на боите за лимарија на возила

(210) **TM 2010/814** (220) 14/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М**
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
МК

(540)

RRUGA DREJT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/815** (220) 14/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М**
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
МК

(540)

ПАТОТ КОН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/816** (220) 14/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М**
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
МК

(540)



(591) црвена и бела

(531) 26.01.16;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контропа (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролмирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности



(210) **TM 2010/817** (220) 14/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М**
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
МК

(540)

ALSAT-M

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контропа (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролмирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2010/819** (220) 14/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
ул. Народен фронт 5/3-1, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сина, жолта, бела, виолетова, кафена, зелена, црна, розева и беж

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/820** (220) 14/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
ул. Народен фронт 5/3-1, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сина, жолта, бела, виолетова, кафена, зелена, црна, розева и беж

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/821** (220) 15/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за градежништво, производство**
и трговија ФИ - БАУ Ибраим и други ДОО,
експорт-импорт
с.Палатица, Желино, 1228 Шемшево, МК

(540)

FI-BAU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на големо и мало на железарија и градежни материјали

кл. **37** градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. **39** пакување и складирање стока; транспорт

(210) **TM 2010/822** (220) 15/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. „Цане Кузманоски“ бр.1, Прилеп, МК

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, портокалова, црна и бела

(531) 05.07.24; 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/823**

(220) 15/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, МК

(540)



(591) зелена, црвена, црна и бела

(531) 05.07.13;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/824**

(220) 15/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, МК

(540)



(591) зелена, црвена, црна, бела и сина

(531) 05.07.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/825**

(220) 15/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, МК

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, црна и бела

(531) 05.07.14;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **ТМ 2010/826**

(220) 15/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, МК

(540)



(591) зелена, портокалова, црна и бела

(531) 05.07.11;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци



- (210) **TM 2010/827** (22) 31/12/2010
 (731) **Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје ул.„Ленинова“ бр.53/2, 1000 Скопје, МК**
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



- (591) бела, светло и темно зелена, портокалова и црна
 (531) 25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **3** крема за раце

- (210) **TM 2010/828** (220) 16/07/2010
 (442) 31/12/2010
 (731) **Титиева Ирина**
 бул.Партизански Одредибр. 62/2-6, 1000 Скопје, МК
 (740) **АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
 (540)

Little Pumpkin

- (531) 27.05.04
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **38** телекомуникации; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа, обезбедување на мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќај помеѓу преносници на интернет сообраќајот, услуги на електронски пораки, електронска пошта, комуникации по пат на сметачки терминали, пораки (пренос на пораш), сметач {пренос на пораки и слики со сметач}, влез во компјутерска мрежа (изнајмување влез во компјутерска мрежа), комуникација со помош на компјутерски терминали, пренесување слики и пораки со помош на компјутери, услуги со електронски огласни табли (телекомуникациски услуги), пошта (електронска пошта), испраќање пораки, обезбедување пристап до дати на податоци, пренесување слики и пораки (пренесување слики и пораки со помош на

компјутери), овозможување пристап до светската информатичка мрежа

кл. **40** обработка на материјали; офсет печатење, обработка на хартија, печатење на примероци, трајно пресување на текстил, услуги за составување фотографии, фотографско печатење, обработка на хартија, печатење на примероци

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности; производство на филмови на видео ленти, видеоленти (изнајмување видеоленти), видео ленти (производство на филмови на видео ленти), обезбедување електронски онлајн публикации кои неможат да се копираат, производство (производство на филмови на видео ленти), сценски декор (изнајмување сценски декор) фотографија, сценски декор (изнајмување сценски декор за приредби), планирање забави, микрофилмување (снимање микрофилмови), прикажување филмови, изложби (организирање изложби) за културни и образовни цели, клубови, модни агенции за уметници

- (210) **TM 2010/830** (220) 16/07/2010
 (442) 31/12/2010

- (731) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH**
Max-Born-Strasse 4, D-22761 Hamburg, DE
 (740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
 ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



- (591) црна, сива и бела
 (531) 25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **34** тутун, обработен или необработен; производи од тутун; цигари; пури; замена за тутун; која не е наменета за медицинска употреба или за употреба како лек; кибрит и други производи за пушачи

- (210) **TM 2010/831** (220) 16/07/2010
 (442) 31/12/2010

- (731) **GOJO Industries, Inc.**
One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio 44311, US
 (740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
 ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

GOJO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати во цврста состојба за миене раце; сапун за раце; крема за миене раце; лосиони за миене кожа; заштитна крема и лосион за тело; течен сапун за тело; крема за раце; шампони и други средства за миене тело; шамичиња надополнети со супстанции за чистење раце и нивно дополнување

кл. 5 антимикробиски и антибактериски лосион за сапун; инстант средства за дезинфекција на раце

кл. 21 дозери за сапун; дозери за крема и за лосион

(210) ТМ 2010/835

(220) 19/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за советување и едукација на когнитивна и бихејвиор психотерапија ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје
ул. Димитрие Туцовиќ бр.39, Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

ТЕРАПЕВТСКИ ЦЕНТАР ЕКВИЛИБРИУМ-РАЗУМ И ВИЗИЈА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги вклучително когнитивна-бихејвиор психотерапија, фармакотерапија, виртуелна реалност терапија, тренинг на комуникациски вештини, психолошки тренинг на спортисти, психофизички баланс

(210) ТМ 2010/836


(220) 19/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за советување и едукација на когнитивна и бихејвиор психотерапија ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје
ул. Димитрие Туцовиќ бр.39, Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива и бела

(531) 26.04.16;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги вклучително когнитивна-бихејвиор психотерапија, фармакотерапија, виртуелна реалност терапија, тренинг на комуникациски вештини, психолошки тренинг на спортисти, психофизички баланс

(210) ТМ 2010/838

(220) 19/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

MOTIONSSENSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични масла, козметики; колонски води, тоалетни води, парфимирани спрејови за тело; масла, креми и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред и после бричење; талк-пудра; препарати за капење и туширање; лосиони за коса; пасти за заби; немедицински препарати за миене на устата; дезодоранси; антиперспиранти за лична употреба; немедицински тоалетни препарати

(210) ТМ 2010/840

(220) 19/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
ул. "Ленинова" бр.53/2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, жолта, зелена, светло и темно сина, виолетова и црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миене садови

(210) ТМ 2010/841

(220) 19/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО СКОПЈЕ
ул. Романија бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)





(591) црвена и бела
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници, хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, печатени изданија, публикации, списанија

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување на јавни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа

кл. 41 објавување текстови /текстови што не се рекламни/ пишување текстови /текстови што не се рекламни/, он-лајн објава на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(210) **TM 2010/842** (220) 19/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО СКОПЈЕ**
ул. Романија 66, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници, хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, печатени изданија, публикации, списание


кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување на јавни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа

кл. 41 објавување текстови /текстови што не се рекламни/ пишување текстови /текстови што не се рекламни/, он-лајн објава на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(210) **TM 2010/843** (220) 19/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**
Орце Николов б.б.-Скопје, МК

(540)



(591) темно розова и бела
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2010/844** (220) 19/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**
Орце Николов б.б.-Скопје, МК

(540)



(591) темно розова и бела
(531) 24.17.02;27.05.21
(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2010/845** (220) 19/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**
Орце Николов б.б.-Скопје, МК

(540)



(591) темно розова и бела
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телкомуникации

(210) **TM 2010/846** (220) 20/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **MARBO PRODUCT d.o.o.**
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)



(591) сина, жолта, бела и црвена
(531) 05.03.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џем, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; чипс; храна за ужинка на база на овошје,
зеленчук, кашкавал, месо, ореви; подготвени
ореви; семки за јадење

(210) **TM 2010/847** (220) 20/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **MARBO PRODUCT d.o.o.**
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, бела, сина, црвена и црна
(531) 05.03.11;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џем, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; чипс; храна за ужинка на база на овошје,
зеленчук, кашкавал, месо, ореви; подготвени
ореви; семки за јадење

(210) **TM 2010/848** (220) 20/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Global Conquistadors S.A.**
Cuba Avenue N36-36, PO Box 0816-6748, Panama
5, PA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

WRITEO-MAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 канцелариски материјали хартија, картон
и производи направени од овие материјали, што
се вклучени во класата 16; печатени материјали;
книгovesнички материјал; фотографии; производи
за пишување, производи за цртање, производи
за печатење и производи за моделирање;
инструменти за пишување, особено пенкала;
мастила за цртање

(210) **TM 2010/849** (220) 20/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

NINE WEST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфеми, тоалетни води, колонски води,
миристи во спреј, сапуни, средства за чистење
кожа, лосиони и креми за кожа, навлажнувачи,
лосиони и масла за сончање; козметички
производи, имено пудри за лице и тело, основи за
шминка, светки за тело, светки за лице, кармин,
моливи за уста, руменило, сенки за очи, креми
за очи, моливи за очи, маскара и моливи за веѓи;
раствори за чистење, лосиони и креми за обувки,
вклучително и боја за полирање чевли и чизми



(210) **TM 2010/850** (220) 20/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за организирање саеми и изложби СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје**
ул. Беласица бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

Kаде? ... на саем

(531) 24.17.02;24.17.04;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2010/851** (220) 20/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје**
III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



RADE KONČAR - SERVIS

(591) модра, бела и црна

(531) 26.01.18;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **37** сервисирање и поправки на сите видови трансформатори, електро мотори и генератори, агрегати, намотки

(210) **TM 2010/854** (220) 20/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ALFIMID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски производи

(210) **TM 2010/855** (220) 21/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за услуги ДИГИТАЛ ДРЕАМС ТЕАМ ДОО Скопје**
ул. Загребска бр. 28, 1000 Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина и бела

(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/856** (220) 21/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје**
ул. "Ленинова" бр. 53/2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно кафена, портокалова, зелена, црна, црвена и сина

(531) 05.03.14;05.07.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** крема за раце

(210) **ТМ 2010/858** (220) 23/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Производно услужно трговско друштво ЛЕСНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Качанички пат б.б. Скопје, Бутел, 1000 Скопје, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, жолта и бела

(531) 26.04.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **17** каучук, гутаперка, гума, азбест, мика и производите од нив што не се опфатени со другите класи, пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обвивање, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки, азбестни прекривки, азбестни плочи, материјали од плексиглас за изолација, пластични фолии за прозорци, изолирачки материјали, неспроводливи материјали за задржување топлина

кл. **19** неметални градежни материјали, штици (подни штици), конструкции за градби што не се од метал, градежно стакло, градежни табли што не се од метал, прозорски крила што не се од метал, каси за врати што не се од метал, врати што не се од метал, подни плочки што не се од метал, паркет материјали за прекривање под, паркет подни штици, порти што не се од метал, рамки за стакленици што не се од метал, декоративни елементи што не се од метал за градба, светлечки плочници, мрежи што не се од метал за заштита од инсекти, дрвена граѓа, прозорци со обоено стакло, скалишта што не се од метал, ролетни што не се од метал, сидни плочки што не се од метал, стакло за прозорци (со исклучок на стакло за прозорци на возила)

кл. **35** канцелариски работи, рекламирање, трговија на големо и мало со каучук, гутаперка, гума, азбест, мика и производите од нив што не се опфатени со другите класи, пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обвивање, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки, азбестни прекривки, азбестни плочи, материјали од плексиглас за изолација, пластични фолии за прозорци, изолирачки материјали, неспроводливи материјали за задржување топлина; трговија на големо и мало со неметални градежни материјали, штици (подни штици), конструкции за градби што не се од метал, градежно стакло, градежни табли што не се од метал, прозорски крила што не се од метал, каси за врати што не се од метал, врати што не се од метал, подни

плочки што не се од метал, паркет материјали за прекривање под, паркет подни штици, порти што не се од метал, рамки за стакленици што не се од метал, декоративни елементи што не се од метал за градба, светлечки плочници, мрежи што не се од метал за заштита од инсекти, дрвена граѓа, прозорци со обоено стакло, скалишта што не се од метал, ролетни што не се од метал, сидни плочки што не се од метал, стакло за прозорци (со исклучок на стакло за прозорци на возила)

кл. **37** градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги, монтирање врати и прозорци, брави, изградба, изолирање градби

(210) **ТМ 2010/859** (220) 23/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Макпрогрес ДОО**
ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SVET POLN SO ZABAVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **ТМ 2010/863** (220) 26/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Макпрогрес ДОО**
ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, златно жолта, светло и темно црвена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни



преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2010/864** (220) 27/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.**
NO.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY,
SHANDONG, CN

(740) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)

GREEN MAX

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми за тркалата на возила; надворешни гуми за пневматици; гуми, цврсти, за тркала на возила; шарки за вулканизирани гуми; авионски гуми; шарки за возила (кружни ремени); внатрешни гуми за пневматици; автомобилски гуми за возила (тракторски тип)

(210) **TM 2010/866** (220) 27/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **MONTENEGRO S.r.l.**
Via Enrico Fermi 4, 40069 Zola Predosa, Bologna,
IT

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерални и газирани води и други безалкохолни пијалаци; сирупи и други препарати за правење пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/867** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и и безалкохолни пијалаци ГРОЗД**

Стадион 66, 2400 Струмица, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



ЧЕШМА

(531) 05.07.10;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода


(210) **TM 2010/868** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз-извоз ДОО Скопје**

ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје, МК

(740) **ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат**
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена и црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/869** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз-извоз ДОО Скопје**

ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје, МК

(740) **ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат**
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)

Vilaet

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/870** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз-извоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, портокалова и црна
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/871** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз-извоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена и црна
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/872** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз-извоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, портокалова и црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/873** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз-извоз ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, кат 3, 1000 Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

VILLAET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2010/877** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH**
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ACTIVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, обработен или необработен; производи од тутун; цигари; пури; замена за тутун, што не е наменета за медицинска употреба или за употреба како лек; кибрит и други производи за пушачи



- (210) **TM 2010/878** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **AstraZeneca UK Limited**
Stanhope Gate 15 London W1K 1LN, England, GB
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

ZOMIG RAPIMELT

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

- (210) **TM 2010/879** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Техно Марк доо Јулијана и други**
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 18, 1000
Скопје, МК
- (540)



- (591) темно сина, сина и црвена
(531) 01.15.17;24.15.21;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за производство на пареа, варење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени
кл. 35 трговија на големо и мало со апарати за производство на пареа, варење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

- (210) **TM 2010/880** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Макпрогрес ДОО**
ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (591) бела, жолта, жолтозелена, зелена, црвена и црна
(531) 19.07.22

- (554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сосови (како мирудии), мирудии
кл. 32 лимонов сок

- (210) **TM 2010/881** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010
- (731) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ**
ДОО
Источна индустриска зона бб, Н. Маџари, 1000
Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

PUZZLE

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

- (210) **TM 2010/882** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

- (731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

BELMIRAN БЕЛМИРАН

- (531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

- (210) **TM 2010/885** (220) 29/07/2010
(442) 31/12/2010

- (731) **GRUPO MEDIFARMA, S.A. DE C.V.**
Cuacontle No. 7, San Gregorio Atlapulco,
Xochimilco C.P. 16600, MX
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
- (540)

KITOSCELL



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции што се користат за перење; препарати за чистење, полирање, триење и абразивни и препарати сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; паста за заби козметика во различни презентации, имено козметика во крема, гел, раствор, спреј и микроемулзии за употреба во намалување на проблеми на кожата предизвикани од изгореници повреди и други настани како што се акни и операции

кл. 5 фармацевтски и веринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери материјали за завои материјали за пломбирање заби, стоматолошки восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди; фармацевтски препарати за медицинска употреба во презентации како што се крема, гел, раствор, спреј, микроемулзии, таблети и капсули, за употреба во намалување или отстранување лузни или проблеми на кожата, корегирање на фиброза во некои органи на телото како што се црниот дроб, бубрезите, нефропатијата и белите дробови (фиброза на бели дробови)

210) **TM 2010/886** (220) 30/07/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ДПТТГУ „МЏ РОБИН ДОО“**

ул. „Ленинградска“ бр. 6, 1230 Гостивар, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)

CHIPS'Y KING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (од компири)

(210) **TM 2010/887** (220) 30/07/2010
(442)

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ТЕСУРАТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(210) **TM 2010/888**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

РИГОТАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати медицински цели

(210) **TM 2010/889**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ТЕРБИКОР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(210) **TM 2010/890**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ДИМИПРА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(210) **TM 2010/891**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ОБРИЕНДА



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(210) **TM 2010/892**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ТРИОСК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(210) **TM 2010/893**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ИСТЕБЛИКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(210) **TM 2010/894**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

БЕНЕРЕСТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2010/895**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

БРОНСЕКУР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2010/896**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

СОЈОРНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2010/897**

(220) 30/07/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.****Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ВИЗИОНИР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) **TM 2010/898** (220) 30/07/2010
(442) 31/12/2010

731) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

АПЕНУРА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/899** (220) 03/08/2010
(442) 31/12/2010

731) **Здружение на граѓани за одржлив развој и заштита на животна средина ГОУ ГРИН Скопје**
ул. Наум Охридски бр. 34, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена и црвена

(531) 05.03.20;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги од индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/901** (220) 04/08/2010
(442) 31/12/2010

731) **ДТПУ ШУТЕВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ**
Куманово

ул. Илинденска бр. 19, Куманово, МК

(540)



(591) бела, црна, виолетова и розова

(531) 10.05.15;10.05.17;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните

(210) **TM 2010/902** (220) 05/08/2010
(442) 31/12/2010

731) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**
ул.15 Корпус бр.3,1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, розова, портокалова и сива

(531) 25.01.19;26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)

(210) **TM 2010/903** (220) 05/08/2010
(442) 31/12/2010

731) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**
ул. 15 Корпус бр. 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела, црвена, сива и портокалова

(531) 25.01.19;26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)



(210) **TM 2010/904** (220) 05/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**
ул. 15-ти Корпус бр. 3, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, портокалова и сива

(531) 25.01.19;26.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалаци (вино)

(210) **TM 2010/905** (220) 05/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co. KG**
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BALDESSARINI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимериски производи, етерични масла, препарати за нега на тело и убавина, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2010/906** (220) 05/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Japan Tobacco Inc.**
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(531) 03.02.13;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, снус; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или измешани со тутун, што не се употребуваат за медицински цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(210) **TM 2010/907** (220) 05/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Japan Tobacco Inc.**
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(531) 03.02.13;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, снус; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или измешани со тутун, што не се употребуваат за медицински цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(210) **TM 2010/908** (220) 05/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

СПОНДОР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели



(210) **TM 2010/909** (220) 05/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Pfizer A.G.**
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ПЛЕСАНИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(210) **TM 2010/911** (220) 06/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Apple Inc.**
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95015, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

APP STORE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на продавници со трговија на мало
кои содржат компјутерски софтвер обезбеден
преку интернет и други компјутерски и електронски
комуникациски мрежи; услуги

на продавници со трговија на мало кои содржат
компјутерски софтвер за употреба на рачни
мобилен дигитални електронски уреди и друга
потрошувачка електроника

(210) **TM 2010/913** (220) 09/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **The Dow Chemical Company**
Midland, Michigan 48674, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CLARILITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 вештачки пластични смоли; вештачки
пластични смоли за понатамошно производство
на капачиња за шише

(210) **TM 2010/914** (220) 09/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **FIL Limited**
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19,
P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)



(531) 21.03.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги; осигурителни услуги;
инвестициски услуги; меѓународни и домашни
инвестициски фондови; услуги на дискреционски
(discretionary) инвестициски менаџмент;
инвестициски советотавни услуги; заеднички
фондови (mutual fund) и услуги во врска со тоа;
пензии и услуги во врска со тоа; брокерство
со вредносни хартии и услуги во врска со тоа;
банкарство и услуги во врска со тоа; старателство
и услуги во врска со тоа; услуги на администрација
на портфолија, заеднички фонд (mutual fund),
пензија и трустови (trust); финансиски менаџмент
и планирање; финансиски совет; кредитни услуги;
услуги на инвестициско банкарство, корпоративни
финансии и услуги на фондови инвестирани
со значаен ризик за загуба во потенцијално
високо профитабилни претпријатија (venture
capital); услуги во врска со приватни делови од
сопственост „еквити“ (private equity services);
услуги во врска со недвижности, услуги во врска
со инвестирање во недвижности, осигурување
со гаранција на вредносни хартии (securities
underwriting); услуги на разменување на валути
и деривати; снабдување на информации, совети
и консултанство во врска со вредносни хартии,
финансии и инвестиции; услуги на информации
од интерактивни бази на податоци во врска со
вредносни хартии, финансии и инвестиции;
услуги на кредитни и дебитни картички; услуги па
исплата на пари; овозможување на обезбедени
и необезбедени заеми; разменување на пари;
снабдување на информации, совети и консултации
кои се однесуваат на сето погоренаведено

(210) **TM 2010/915** (220) 09/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **FIL Limited**
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19,
P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)



(531) 21.03.01



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги; осигурителни услуги; инвестициски услуги; меѓународни и домашни инвестициски фондови; услуги на дискреционски (discretionary) инвестициски менаџмент; инвестициски советотавни услуги; заеднички фондови (mutual fund) и услуги во врска со тоа; пензии и услуги во врска со тоа; брокерство со вредносни хартии и услуги во врска со тоа; банкарство и услуги во врска со тоа; старателство и услуги во врска со тоа; услуги на администрација на портфолија, заеднички фонд (mutual fund), пензија и трустови (trust); финансиски менаџмент и планирање; финансиски совет; кредитни услуги; услуги на инвестициско банкарство, корпоративни финансии и услуги на фондови инвестирани со значаен ризик за загуба во потенцијално високо профитабилни претпријатија (venture capital); услуги во врска со приватни делови од сопственост „еквити“ (private equity services); услуги во врска со недвижности, услуги во врска со инвестирање во недвижности, осигурување со гаранција на вредносни хартии (securities underwriting); услуги на разменување на валути и деривати; снабдување на информации, совети и консултанство во врска со вредносни хартии, финансии и инвестиции; услуги на информации од интерактивни бази на податоци во врска со вредносни хартии, финансии и инвестиции; услуги на кредитни и дебитни картички; услуги на исплата на пари; овозможување на обезбедени и необезбедени заеми; разменување на пари; снабдување на информации, совети и консултации кои се однесуваат на погоренаведено

(210) ТМ 2010/916

(220) 09/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Ациларски“ бб, 8 кат, 1000 Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SOS Надополнување

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови,

огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање /за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап

со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на веб страници, услуги на дизајнирање на веб страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб страници, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2010/918 (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролюкс-Палензовски Димче Битола ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
(540)



(591) бела, црна и сина

(531) 26.01.18;27.05.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2010/920 (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) СЗД Електролюкс - Палензовски Димче Битола ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, жолта, бела и сива

(531) 01.15.17;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други видови греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинството и индустријата, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели; четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки, инсталациски услуги



(210) **TM 2010/921** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
(540)



(591) црна, сива, сина, розева, црвена и бела

(531) 06.19.16;20.01.03;20.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/922** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
(540)



(591) бела, сина, црвена

(531) 26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови греачи
по порачка, апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калорифери-
тајфуни

кл. **17** производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите типови машини
за перење, диктони за сите видови електрични
греачи, мембрани, гумирање на валаци и гумени
производи за индустриска употреба

кл. **21** четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валаци со различни
големини; четки за дрвна индустрија; прибор за
чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки

за чистење оџаци и цевки; машински жичани-
челични четки; четкички за ситевидови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и запоки; четкички за сува и влажна
околина

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со:
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели; четкички
за домаќинството; четки за индустријата; четки
и валаци со различни големини; четки за дрвна
индустрија; прибор за чистење оружје и алати;
индустриски четки за специјална примена; четки
за фино полирање; специјални четки; метална
галантерија; рачни жичани-челични четки;
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки;
машински жичани-челични четки; четкички за сите
видови апарати за домаќинството и четкички
за разни потреби во индустријата; графитни
четкички; држачи за четкички; графитни ламели;
кружно лизгачки прстени; бакарни електро
конектори; графитни лежишта и запоки; четкички
за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати
за фрижидери, црева и останати гумени делови
за сите видови машини за перење, диктони за
сите видови на електрични греачи, мембрани,
гумирање на валаци и гумени производи за
индустриска употреба.

кл. **37** поправки, инсталациски услуги

(210) **TM 2010/924** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола**
ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
(540)



(591) црна, бела

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови греачи
по порачка, апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калорифери-
тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите типови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање на валац и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валац со различни големини; четки за дрвна индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за ситевидови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и запоки; четкички за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфун, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели; четкички за домаќинството; четки за индустријата; четки и валац со различни големини; четки за дрвна индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и запоки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валац и гумени производи за индустриска употреба.

кл. 37 поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2010/925** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**
(540)



(591) сина, жолта, црвена, зелена, бела
(531) 26.11.14;27.05.01
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/926** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **СЗД Електролуks-Палензовски Димче Битола ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК**
(540)



(591) сина, жолта, црвена, зелена, бела, сива, црна

(531) 03.13.01;09.09.11;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2010/927** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Nine West Development Corporation 1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, US**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

ENZO ANGIOLINI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд, чадори за сонце и стапови за одење; камшици, појаси и сарачки производи; женски чанти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги на продавници со трговија на мало



(210) **TM 2010/928** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, Delaware
19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

CIRCA JOAN & DAVID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
појаси и сарачки производи; женски чанти

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** услуги на продавници со трговија на мало

(210) **TM 2010/930** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

EASY SPIRIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
појаси и сарачки производи; женски чанти

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** услуги на продавници со трговија на мало

(210) **TM 2010/931** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Nine West Development Corporation**
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

BANDOLINO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
сарачки производи; женски чанти

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** услуги на продавници со трговија на мало

(210) **TM 2010/935** (220) 10/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Giga-Byte Technology Co., Ltd.**
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 231, TW

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.03.24;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** компјутери, персонални компјутери;
компјутерски сервери; преносни компјутери
-лаптопи; мали преносни компјутери за фаќање
забелешки; џебен комуникатор; управувачка
кутија ТВ за бирање на видеа на барање (set-top
boxes); компјутерски матични плочи; компјутерски
конзоли; компјутерски кабли; компјутерски уреди
за греење / ладење; компјутерски терминали;
ЛЦД монитори; додатна картичка за компјутери,
имено картички за модем, видео графичка
акцелераторска картичка, ЛАН (мрежна) картичка
за поврзување на мали преносни компјутерски
уреди со компјутерски мрежи, контролни мрежни
картички и СЦСИ (мали компјутерски интерфејс
уреди) картички; компјутерски работни станици од
кои се состојат компјутерите; графички картички
и контролори; ЛАН хардвер; контролори на
компјутерски хард диск интерфејс; компјутерски
хардвер и компјутерски периферни уреди,
имено компјутерски монитори, мауси, тастатури,
звучници, компјутерски мемориски уред, имено
хард дискови, дискети, оптички дискетни единици;
интегрални кола; печатена плоча; компјутерско
напојување со електрична енергија; електрични
одводи; уреди за далечинско управување за
компјутери; хардвер за телекомуникации и
податоци за вмрежување; уреди за факс/модем;
кабловски модеми; уреди за вмрежување, имено,
контролори за мрежни интерфејси; рутери,

осовини, мостови; видео телефони; апарати за видео конференција; дигитални камери; дигитални телефони; мобилни телефони; електрични конектори; прилози за компјутерски хард дискови; видео и мултимедија прожектори; фотографски прожектори; компјутерски софтвер, за тестирање, апликација и систем софтвер на компјутерски хардвер, софтверски драјвери, вграден софтвер; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слики

кл. 35 увоз и извоз на производи поврзани со компјутери; агенции за увоз-извоз; продажни промоции (за други); носењето заедно за доброто на други, разновидност на производи поврзани со производи поврзани со компјутери, овозможување на потрошувачите поволно гледање и купување на тие производи во точките на големо и мало

кл. 37 инсталација на компјутерски и мрежни системи; услуги на поправка за компјутери и компјутерски периферни уреди, компјутерско вмрежување и придружни периферни уреди; компјутерски инсталации и услуги за одржување

(210) **TM 2010/936** (220) 11/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија, производство и услуги Феникс Фарма ДОО Скопје**
ул.Сава Ковачевиќ број 9, Кисела Вода, Скопје, МК

(740) **ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА**
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)

PHOENIX PHARMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2010/937** (220) 11/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за трговија, производство и услуги Феникс Фарма ДОО Скопје**
ул.Сава Ковачевиќ број 9, Кисела Вода, Скопје, МК

(740) **ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА**
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, црна, бела

(531) 26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2010/938** (220) 12/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Niche Generics Limited**
Hitchin, Herts, SG4 0TW, GB

(740) **ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат**
ул."Даме Груев" 3/2-11, 1000, Скопје

(540)

BISOCOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати



(210) **TM 2010/939** (220) 12/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Niche Generics Limited**
Hitchin, Herts, SG4 0TW, GB

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
ул. "Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)

MOBIGLAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/940** (220) 12/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Rexall Sundown, Inc., a Florida corporation**
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York
11779, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

OSTEO BI-FLEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 витамини, минерали, диетални и хранливи
додатоци

(210) **TM 2010/941** (220) 12/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) Друштво за поризводство, трговија и услуги
ЏУЛИЈА БЕЛЛА ДООЕЛ Скопје
ул. Булевар Партизански одреди бр.41-Б, 1000
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, сива, бела

(531) 26.04.22;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. 25 облека, чевли и капи

(210) **TM 2010/942** (220) 12/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Societe des Produits Nestle S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

CREATIVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за греење и готвење; апарати за
греење млеко и правење пена од млеко; апарати
за приготвување пијалаци вклучително кафе,
чај, какао, капучино; апарати за кафе, гезвиња
за кафе и електрични апарати за филтер кафе;
делови и монтирање на сите горенаведени
производи; електрични машини за подготвување
пијалаци и елементи за повторно полиење,
фишеци (касети) и дополнителни делови за такви
машини; филтери за кафе, електрични; апарати
за филтер кафе, електрични

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, подготовки и
пијалаци врз база на кафе; замени за кафе,
екстракти од замени за кафе, подготовки и
пијалаци врз база на замени за кафе; чај,
екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз база
на чај; како и подготовки и пијалаци врз база
на какао; подготовки и пијалаци врз база на
чоколадо; капсулишто содржат кафе за варење;
капсули чај штосодржат чај за варење; капсули
какао што содржат какао за варење

(210) **TM 2010/943** (220) 13/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Eisai R&D Management Co., Ltd (a Japanese**
corporation)
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo., JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TECERIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2010/944** (220) 13/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Eisai R&D Management Co., Ltd (a Japanese**
corporation)
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo., JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TOZEPTOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции



(210) **TM 2010/946** (220) 13/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar , CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

CALL IT SPRING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** козметика; парфимерија; основни (етерични)
масла и сапуни; производи за нега на обувки и
предмети за облекување, имено, полир за чевли,
аеросолни и не-аеросолни чистачи и заштитници
за кожа, мека штавена кожа (suede) и ткаенина

кл. **9** очила за сонце

кл. **14** модни додатоци, имено накит, часовници и
приврзоци за клучеви

кл. **18** торби за носење со универзална намена,
имено рачни торби, торби за на рамо, големи
торби (tote bags), вреќи за чувањеработи (duffel
bags), ранци, компјутерски кутии (футроли), кутии
(футроли за целуларни телефони) и торби за
чевли; паричници; чадори

кл. **25** обувки, имено чевли, чизми, мокасини,
чевли за одење, чевли за трчање, атлетски
чевли, сандали, влечки; додатоци за обувки,
имено, влошки (внатрешни фон) за чевли, вметоци
(влошки) за чевли, додатоци (дпрс) против
лизгање за чевлите; облека, имено, капути,
јакни (џакети), елечи, костуми за капење, шааами
(шалови), ракавици, ракавици без прсти (само
со палец), шапки, ремени, вратоврски, чорапи
облека од кожа и мека штавена кожа (suede),
имено, капути, јакни (џакети), колани, ракавици

кл. **26** орнаменти за коса, траки за коса, шноли
(barrette), држачи за „коњско опавче“

кл. **35** услуги на малопродажни дуќани,
малопродажни он-лајн услуги и големопрдажба во
полето на козметиката, парфимеријата; основните
(етеричните) масла, сапуни, производите за нега
на обувки и предмети за облекување, очила за
сонце, модни додатоци, торби, обувки, додатоци
за обувки, облека, облека од кожа и мека штавена
кожа (suede), орнаменти за коса

(210) **TM 2010/947** (220) 13/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar , CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ALDO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** козметика; парфимерија; основни (етерични)
масла и сапуни; производи за нега на обувки и
предмети за облекување, имено, полир за чевли,
аеросолни и не-аеросолни чистачи и заштитници
за кожа, мека штавена кожа (suede) и ткаенини

кл. **9** очила за сонце

кл. **14** модни додатоци, имено накит, часовници и
приврзоци за клучеви

кл. **26** орнаменти за коса, траки за коса, шноли
(barrette), држачи за „коњско опавче“

(210) **TM 2010/951** (220) 16/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **JIL B.V.**
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, NL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) небесно сина, аквамарин сина, морнарско сина,
ќерамида црвена, магента, розева, фуксија,
портокалова, жолта, војничко зелена, лимон
зелена, јаболко зелена

(531) 26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** научни, поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук
или слики; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметане и опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гасење пожар; мобилен
телефон; телефонски апарати; безжични уреди;
компјутерски хардвер, компјутерски софтвер;
софтвер во областа на мобилната телефонија
и бизнис системи за управување, апарати
за мобилна телефонија; апарат за снимање,
пренос или репродукција на звук или слики,
магнетски носачи на податоци, микрокомпјутерски
игри, видео игри; публикации во електронска
форма; преземачки (downloadable) електронски
публикации; компјутерски софтвер за употреба
во серверот и софтверски апликации за клиентот
за безжични уреди за прием, синхронизација,
агрегација, чување и управување на аудио /
визуелен интернет и екстранет фајлови со потекло



од глобалните компјутерски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за употреба при пренос на аудио / визуелен интернет и екстранет фајлови со потекло од глобалните компјутерски и комуникациски мрежи преку безжични мрежи

кл. 38 телекомуникации; мобилни телекомуникации, апликации и системи за мобилната телефонија; телекомуникации, комуникации со компјутерски терминали, радио емитување, комуникации по пат на телеграф, комуникации преку телефон, дигитални комуникации за дигитална или интерактивна телевизија; телекомуникации преку интернет, интранет, интернет за и со помош на мобилни телефони, со помош на дигитална, сателитска, кабелска и терестријална мрежа, пренос на податоци, пренос на информации, услуги за овозможување на лицата за испраќање и / или прием на компјутерски информации, програми, фајлови или податоци; услуги на овозможување или учество во радио и телевизиско емитување интерактивна и не-интерактивно; безжична телефонија, емитување и пренос на видео игри на, и од мобилен телефон, дигитален личен асистент (организатор), или компјутер, дигитален или аналоген декодер за обезбедување на пристап до некој сајт или портал по поврзување со интернет; поврзување со телекомуникациската мрежа за преземање (download) на видео-игри, интерактивни скрипти и видеографија преку телекомуникациски мрежи, електронска пошта; комуникациски услуги; телекомуникациски услуги; електронски пренос на компјутерски софтвер преку интернет и други компјутерски и електронски комуникациски мрежи; обезбедување на услуги за поврзување и пристап до електронските комуникациски мрежи за преноси или прием на компјутерски софтвер; обезбедување на on-line комуникациски услуги; комуникации преку глобалната компјутерска мрежа или интернет; услуги за испраќање и примање на електронска пошта, пораки; радиодифузни услуги; обезбедување пристап до веб страни; пренос и дистрибуција на податоци или аудио-визуелни слики преку глобална компјутерска мрежа или интернет; обезбедување пристап до MP3 веб-сајтови на интернет испорака на дигитална музика по пат на телекомуникации; обезбедување пристап до дигитални музички веб-сајтови на интернет; закупување време во компјутерска база на податоци ; пристап и закупување на време за пристап во видео игри преку телекомуникациска мрежа и за сервер, вклучително интернет и кабелски, сателитски или терестријални телевизиски мрежи; закупување време за пристап до телекомуникациски мрежи и интернет сајтови и дигитална или аналогна или интерактивна телевизија; форуми или соби за разговор за социјално вмрежување; советодавни, консултантски услуги и информации, услуги во врска со погоре споменатото

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; проектантски услуги во врска со компјутерски софтвер; одржување, поправка и

надградба на компјутерски софтвер, компјутерски оперативен софтверски систем, компјутерски услужен софтвер; обезбедување информации во врска со компјутерски софтвер преку интернет и други компјутерски и електронски комуникациски мрежи; обезбедување консултантски услуги и техничка поддршка за решавање на проблеми за компјутерски софтвер и за рачни мобилни дигитални електронски уреди и друга електроника за корисници; обезбедување пребарувачи за добивање податоци преку комуникациски мрежи; обезбедување привремена употреба на компјутерски софтвер и онлајн капацитети да им овозможи на корисниците пристап и преземање (download) на компјутерски софтвер; консултантски услуги за компјутерски хардвер и софтвер; изнајмување на апарати и опрема за компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги за софтвер за мултимедијален и аудио-визуелен софтвер; компјутерско програмирање; помош и консултантски услуги за развој на компјутерски системи и бази на податоци; графички дизајн за компилација на веб страници на интернет; информации во врска со компјутерски хардвер или софтвер обезбедени on-line од глобалната компјутерска мрежа или интернетот; креирање и одржување веб-сајтови; дизајн и развој на веб-сајтови што содржат материјали за мултимедиум; хостинг на веб-сајтовите на други; информации, советодавни и консултантски услуги во врска со се гореспоменатото; компјутерско програмирање; програмирање и производство на игри за дигитални или аналогни телевизиски декодери, за мобилни телефони, за дигитални лични асистенти (организатори) или за компјутери; работење на компјутерски сервери што хостираат клиентски сметки и компјутерски софтвер кој овозможува и обезбедува еднонасочна и / или двонасочна испорака на аудио / визуелни интернет и екстранет фајлови со потекло од глобалните компјутерски и комуникациски мрежи помеѓу серверот и софтверот на клиентот инсталиран на безжични уреди; работење на компјутерски софтвер и сервер ангажирани во приемот, синхронизација, чување и управување со аудио / визуелни интернет и екстранет фајлови со потекло од глобалните компјутерски и комуникациски мрежи за испорака до сметките на клиентот; консултантски услуги во областа на компјутерски софтвер, хардвер, и други податоци за обработка на опрема, компјутерски софтвер, проектирање и развој на компјутерски системи, програми и мрежи, веб страни, развој на софтвер за мобилни уреди, бази на податоци, архивирање на компјутерска база на податоци, одржување на базите на податоци; обезбедување софтвер, за обновување на податоци од компјутерски бази на податоци, ажурирање на софтверот; двојнување на компјутерски програми, програмирање за клиенти; одржување, поправка и надградба на компјутерски софтвер, видео и компјутерски софтвер за игри и програми; услуги на издавање уверенија во однос на компјутерските програми; услуги за обезбедување интернет платформа за социјално вмрежување; советодавни, консултантски услуги и информации, услуги во врска со се гореспоменатото

(210) **TM 2010/953** (220) 17/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Адвокат Александар Михајлоски и Адвокат Марта Поповска**
ул.Црвена Вода бр.7/3, 1000 Скопје, МК and ул.Црвена Вода бр.7/3, 1000 Скопје, МК

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) -

(531) 26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **45** правни услуги, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2010/954** (220) 17/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Охрид**
ул.Дејан Војвода бр.83, МК

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела, црвена и зелена

(531) 01.15.05;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машини спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца;

кл. **11** апарати за осветлување, апарати за греење-автоматски камини на дрвени палети, автоматски котли на дрвени палети, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работидрговија на големо и мало со апарати за греење-автоматски камини и котли на дрвени палети

(210) **TM 2010/955** (220) 17/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за промет и услуги В.И.П. - МТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, В.И.П. - МТ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје**
ул.Натанаил Кучевишки 54-Б Скопје, 1000 - Бутел, МК

(540)



(591) -

(531) 24.17.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со: облека, обувки, капи, текстил и текстилни производи

(210) **TM 2010/956** (220) 18/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Козле бр. 188, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

КОДЕФАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/963** (220) 20/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Hyundai Motor Company**
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HUNDAI ICONTACT

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 12 патнички автомобили; камиони; комбиња (возила); автобуси; автомобили на брза помош; делови и додатоци за автомобили; преносен уред приклучен за внатрешноста на автомобилот кој овозможува комуникација со надворешни извори додека е во функција; приклучни автомобилски уреди за пренос на информации; самонадгледувачки уред што може да се приклучи за автомобилски прегледи

(210) **TM 2010/964**

(220) 23/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FRESHLOOK ILLUMINATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 оптички апарати и инструменти; контактни леќи

(210) **TM 2010/965**

(220) 23/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул.Ленинова 60/2 локал 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, зелена и бела

(531) 18.01.05;21.03.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со скии, сноуборди, скејборди, велосипеди и друга спортска опрема

210) **TM 2010/968**

(220) 23/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Arcor S.A.I.C.**

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of Cordoba, AR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива, светло сива и темно сива

(531) 26.01.18;26.11.09;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) **TM 2010/972**

(220) 24/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за телекомуникациски услуги ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје ул.Љубљанска б.б., МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

WTI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/975**

(220) 24/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **UNIMED Pharma, s.r.o., Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, Словачка, SK**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

SENSIVIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/976**

(220) 24/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје



(540)

HYBRID SYNERGY DRIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови, мотори за сувоземни возила, исклучувајќ ги управувачките системи со синџири и ремења

(210) **TM 2010/977**

(220) 24/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Ramada International, Inc.**
22 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

RAMADA PLAZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на хотели, ресторани, кетеринг барови и салони; обезбедување простории за состаноци, конференции и изложби; и услуги за резервации на хотелско сместување

(210) **TM 2010/978**

(220) 24/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Ramada International, Inc.**
22 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

RAMADA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на хотели, ресторани, кетеринг барови и салони; обезбедување простории за состаноци, конференции и изложби; и услуги за резервации на хотелско сместување

(210) **TM 2010/981**

(220) 26/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Supermax International PVT Ltd**
Malhotra House, 4th Floor Opp GPO, Fort Mumbai 400 001, IN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

SMX3

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 бричеви; жилети за бричеви; кутии за бричеви; инструменти за бричење; касти и кертриџи кои содржат жилети за бричење; делови и опрема за гореспоменати производи

(210) **TM 2010/982**

(220) 26/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Supermax International PVT Ltd**
Malhotra House, 4th Floor Opp GPO, Fort Mumbai 400 001, IN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

SYRINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 бричеви; жилети за бричеви; кутии за бричеви; инструменти за бричење; касети и кертриџи кои содржат жилети за бричење; делови и опрема за гореспоменати производи

(210) **TM 2010/985**

(220) 17/08/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Wm. Wrigley Jr. Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago Illinois 6061, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) -

(531) 27.07.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кондиторски производи, гума за џвакање, гума за џвакање од која се прават балончиња, слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат ароматизирана течност и таблетики за лижење



210) **TM 2010/988** (220) 30/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **NOVARTIS AG**
4002 Basel, CH

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ЗДРАВО ОПШТЕСТВО, ЗДРАВА ИДНИНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/989** (220) 30/08/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ДТУ „СПАИВА КОМПЈУТЕРИ“ ДОО експорт-импорт**
ул. Водњанска бр. 5, локал 2, МК

(540)



(591) црна, бела и портокалова

(531) 26.01.16; 26.13.01; 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 машини за сметање и обработка на податоци и компјутери, нивно асемблирање, периферни уреди, продажба на мобилни телефони

кл. 42 проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер сервисирање на компјутери и мобилни телефони

(210) **TM 2010/994** (220) 01/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Galenika A.D. Drum, Beograd**
ul. Batajnicki Drum bb, RS

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул. "М.Х. Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје

(540)

TRAGAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2010/995** (220) 01/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

AVOMIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи

(210) **TM 2010/997** (220) 02/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**

500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Ленинова“ бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

EVOLTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, имено, терапевтски лекови кои се даваат за третман на карцином и автоимуни заболувања

(210) **TM 2010/998** (220) 02/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**

500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Ленинова“ бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

JONEXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на оштетни или дегенеративни ткива

(210) **TM 2010/999** (220) 02/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**

500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Ленинова“ бр. 15а-13, 1000, Скопје



(540)

MOZOBIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати за третман на ХИВ, воспаленија, артритис, астма, карцином, трансплантирани клетки и одбивање на трансплантирани клетки, трансплантирани органи и одбивање на трансплантирани органи, ангиогенеза, мултипла склероза, бектериска инфекција, мобилизација на матични клетки од периферна крв, кардиоваскуларни заболувања, лимфома, регенерација на ткиво, репарација на ткива, леукемија, анемија предизвикана од лекаства, ретровирус, хематопоеетски дефицит како резултат од хемотерапија или терапија со зрачење, пораст на бели крвни зрнца, и офтамолошки заболувања вклучувајќи макуларна дегенерација поврзана со старост и дијабетска ретинопатија

(210) **TM 2010/1003** (220) 02/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **CORPORATION HABANOS, S.A.**
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar,
Playa, Ciudad de La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

БЕНИКЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња; артикли за пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити

(210) **TM 2010/1004** (220) 02/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за туризам, промет и застапување НО**
ЛИМИТ ТРАВЕЛ ДОО Скопје
Биз. Центар Палома Бјанка, Ул.Даме груев, кат
1, лок. 7, 1000 Скопје, МК

(540)

NO LIMIT TRAVEL
ONE TRIP . MANY MEMORIES

(591) сина, црна и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2010/1006**

(220) 03/09/2010

(442) 31/12/2010

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey**
corporation,
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

JENZYL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2010/1008** (220) 06/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Best Western International, Inc.**
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-
2023, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 24.09.14;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотелски услуги

(210) **TM 2010/1009** (220) 06/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Best Western International, Inc.**
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-
2023, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BEST WESTERN PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотелски услуги



(210) **TM 2010/1012** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **RA FARM Pharmaceuticals**
N. Psihiko, Athens, GR

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје

(540)

ORTODROP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 10 медицински помагала

(210) **TM 2010/1013** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **RA FARM Pharmaceuticals**
N. Psihiko, Athens, GR

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје

(540)

ORTODROP CO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 10 медицински помагала

(210) **TM 2010/1014** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **RA FARM Pharmaceuticals**
N. Psihiko, Athens, GR

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје

(540)

MOSMASS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 10 медицински помагала

(210) **TM 2010/1016** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) „Цреатион Пал“ ДОО
ул. „Маркс и Енгелс“ бр.1/5-17, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива и црна

(531) 09.01.07;26.01.03;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на електронска пошта; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, видео и мултимедиа; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; пренос на електронски пораки, слики и мапи потпомогнати од компјутери; комуникации по пат на мобилни телефони, комуникации по пат на компјутерски терминали

кл. 41 забава, спортски и културни активности, разонода, разонода (упатство за разонода), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), спортска опрема (користење спортска опрема), спортски натпревари (организирање спортски натпревари), физичка култура, образовни услуги, електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; инструкции (рекреација), инструкциони услуги, обезбедување спортски можности, спортски настани

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, издавање на софтвер, изработка (концепирање) на софтвери, други консултации и понуда на софтвер, консултации во врска со сметачи, компјутерски хардвер, консултации во врска со хардвер, професионална ориентација, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), стручни

консултации (кои не се однесуваат на водење на работите), уредување и одржување на веб страници. централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), обработка на податоци, компјутерски активности, услуги на дизајнирање на веб страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на веб-страници, веб центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2010/1017** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **ДТПУ ИНЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул.11 Октомври бр.5, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) сина и бела
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2010/1018** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје ул.„Трета Македонска бригада” бб, 1000 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, зелена и бела
(531) 05.03.13;26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2010/1019** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје ул.„Трета Македонска бригада” бб, 1000 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

ВИВА ФРУТИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2010/1020** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје ул.„Трета Македонска бригада” бб, 1000 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

ВИВА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2010/1023** (220) 13/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за дигитални медиуми Многоо Медиа ДОО Скопје**
Железничка 50, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење;



управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

(210) **TM 2010/1024** (220) 13/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TRICOMFORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 оптички апарати и инструменти; контактни
леќи

(210) **TM 2010/1025** (220) 13/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
СЕКТРОН ДОО Скопје
ул.9 мај бр.36/4, Скопје, МК
(540)



(591) сива, бела и црвена

(531) 26.01.16;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос или репродукција
на звук или слика; апарати за гаснење пожар

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување
и планирање поврзани со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1026** (220) 14/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Драган Величковски**
ул.Аугуст Цесарец 5-2/2, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) светло и темно портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 регистар каси, машини за сметање и опрема
за обработка на податоци и компјутери

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2010/1027** (220) 14/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ЕКС ШОП ДООЕЛ Скопје
ул.Сава Ковачевиќ бр.13 - Кисела Вода, 1000
Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и црвена

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби

кл. 24 текстил и текстилни производи

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) **TM 2010/1028** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Hyundai Motor Company**
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938,
KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BLUELINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 услуги на електронска трансмисија на
информации и податоци за моторни возила;
услуги на трансмисија на информации по пат на
национални и интернационални мрежи; услуги
на трансмисија на информации на оптички
телекомуникациски мрежи; трансмисија на



вести; услуги на изнајмување инсталации за комуникација на податоци; услуги изнајмување телекомуникациска опрема; трансмисија и прием (трансмисија) информации за база на податоци по пат телекомуникациски мрежи; услуги на итна служба по пат на телекомуникациска мрежа; комуникација на податоци; безжична комуникација; „VAN“ (value added network) комуникации; сателитска трансмисија; информирање во врска со телекомуникации; комуникација по пат на компјутерски терминал; трансмисија на слика; овозможување на пристап на корисникот до глобалната компјутерска мрежа; овозможување телекомуникациски врски до глобалната компјутерска мрежа; интернетско емитување

(210) **TM 2010/1029** (220) 07/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Hyundai Motor Company**
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BLUELINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за видео трансмисија; интеркомуникациски апарати; апарати за далечинско управување; апарати за безжична трансмисија на акустични информации; трансмисиски сетови (телекомуникации); комуникациски апарати за возила; телекомуникациски трансмитери; апарати за трансмисија на комуникации; микрофони (за телекомуникациски апарати); преносиви комуникациски апарати; електронски звона за предупредување; трансмитери на електронски сигнали; апарати за трансмисија на податоци; радио апарати за возила; приемници за сателити; телевизори за автомобили; навигациски апарати за возила (компјутери на инструмент табли); сателитски навигациски апарати; компјутери; снимени компјутерски оперативни програми; снимени компјутерски програми; компјутерски програми (софтвер кој може да се превземе, даунлодира); апарати за обработка на податоци; компјутерски софтвер за безжична достава на содржини; компјутерски програм за енкрипција; софтвер за обработка на слика, графика и текст; компјутерски програми за исправање на слика, звук и видео; оперативни системски програми; комуникациски компјутери; претходно наснимени електронски медиуми не музички (освен компјутерски софтвер)

(210) **TM 2010/1030**

(220) 10/09/2010

(442) 31/12/2010

(731) **ED Enterprises AG**

Ludwig-Ganghofer-Strasse 6, D-82031 Grunwald, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

BLAUPUNKT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електротехнички и електрични апарати и инструменти (онолку колку што се вклучени во класата 9), безжична и радио факсимил опрема за пренесување и примање; радио приемници, телевизиски приемници, опрема за снимање и репродукција на звук како и системите составени од нив, радија за во автомобил, преносливи радија, опрема за снимање и репродукција на слики како и системите составени од нив; монитори за видео пораки и други терминали за видео приказ, видео рекордери, касетофони за во автомобил, радио приемници за во автомобил, засилувачи (amplifiers) за во автомобил, засилувач (booster) за во автомобил, еквилајзери (equalizers) за во автомобил, звучници за во автомобил, телевизиска опрема за во автомобил, видео рекордери за во автомобил, радио опрема за инсталирање во возила, авиони и бродови, радио телефони; опрема за пилотирање на возачите на автомобилот и информациски системи, телекомуникациски апарати, телефонска опрема, опрема за телеграфски пренос, системи за снимање и репродукција на слика; телевизори, видео опрема и камери; цевки за телевизиска слика, боени помошни дискови за телевизори, чип, код и контролни картички; медиуми за складирање и софтвер за информации и контролни системи, особено CD-ROM, сите претходно споменати стоки, особено во форма на дигитални патни карти/мапи или за географски информациона системи, сообраќајна телематска опрема, опрема за навигација, мобилна комуникациска опрема, особено радија за во автомобил и мобилни телефони; мобилни теле-услуги, телемониторинг и телеприсуството, пренесување и примање, опрема за комуникација и манипулација за телефакс, аудио, видео, информации и пренос на податоци преку било кои мобилни и фиксни комуникациски мрежи; комбинација на наведената опрема со фиксните мрежни терминали и радија за во автомобил; прибор за возила, авиони и бродови, односно автомобилски држачи за преносни радија,



автомобилски антени, електрични компоненти за намалување/потиснување на пречки, односно кондензатори, калеми со низок отпор и висока индуктивност што се користат во електричните кола за да пренесат еднонасочна/директна струја и ослабена наизменична струја (choking coils), отпорници, како и модули за намалување/потиснување на пречки составени од нив за радија во автомобил, звучници од опрема за емитување и радио факсимил пренесување и примање, опрема за куќишта, ротациони копчиња, ваги со екран, часовници за и на радијата за во автомобил, системи за навигација, особено навигациски системи потпомогнати од сателит; видео монитори за автомобилските системи за навигација; делови на сите претходно наведени стоки

кл. 12 возила и нивни делови; стаклени екрани за возила со вградена интегрирана антена; штитници за екрани за возила; стаклени екрани за возила со вграден интегриран аларм; алармни системи за возила што содржат апарати за контрола и визуелен приказ

кл. 16 хартија, картон, пластика и производи направени од овие материјали, колку што се вклучени во класата 16; материјали за пакување направени од пластика; печатени материјали, особено чип, код и контролни картички

кл. 42 создавање, сервисирање, поправка и одржување на компјутерски програми и софтвер, особено мултимедијалниот компјутерски софтвер (музика, звук, податоци, видео и слики), како и за работењето на мрежи; основање и работење (технички управување) на бази на податоци за средување, складирање и обезбедување на софтвер, податоци, слики, аудио и/или видео информации; технички консултации за дизајнирање апарати, опрема и инсталации за мрежни услуги, како и за дизајнирање, вклучително планирање и развој, на мрежи; интернет услуги, имено создавање и инсталација на интернет презентации; развој на електронски програмски водичи; технички компјутерски консултантски услуги во областа на обработка на податоци; франшиза, имено, техничка поддршка и консултантски услуги во поглед на производството на пластика; консултации во поглед на техничката изградба на работилници за обработка и третман на пластика; консултантски услуги во областа на медицинската технологија, планирањето и развојот во областа на медицинската технологија, планирање, развој и советување во областа на електротехниката и електроника, вклучително изнајмување на електротехнички и електронски инсталации и уреди, апарати, опрема, инструменти и производи, имено за домаќинство и кујнски апарати, за козметички апарати и алати, за научни, електрични и електронски апарати, за електронски уреди за забава, инструменти, апарати и опрема, сателитски приемник и навигациски апарати, опрема и инсталации, за широкопојасни интернет комуникации, информатичката технологија, комуникации, канцелариска технологија и телекомуникациски

апарати, опрема и инсталации, за компјутери, персонални компјутери и лаптоп (notebook) компјутери, и опрема за обработка на податоци и сите периферни уреди за тоа, за мрежна технологија апарати, опрема и инсталации, за контрола инженеринг апарати, опрема и инсталации, за следење на апарати, опрема и инсталации, како и за предаватели на далечински управувач и приемник на далечински управувач

(210) **TM 2010/1031** (220) 10/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

GLADE DISCREET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 освежувачи на воздух; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздух; препарати за дезинфекција на воздух; дезодоранси за ткаенини; дезодоранси за теписи и соби

(210) **TM 2010/1032** (220) 10/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, WI 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

GLADE REFRESH-AIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 освежувачи на воздух; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздух; препарати за дезинфекција на воздух; дезодоранси за ткаенини; дезодоранси за теписи и соби

(210) **TM 2010/1035** (220) 15/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **PwC Business Trust a Delaware business trust**
300 Madison Avenue, New York, NY 10017, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.04.02;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; совети и консултации со работи поврзани со заштита на животната средина; анализа на податоци, полиси и процеси, и обезбедување совети за бизнис менаџмент и асистенција за да се осигура усогласување на законите и регулативите за јавни набавки; консултации од областа на кражба на податоци и кражба на идентитет; консалтинг и правни услуги од областа на законите, регулативите и барањата за приватност и безбедност; консултантски услуги од областа на пребарување и следење на странски и домашни владини регулативни барања, за добивање дозвола и регулаторна усогласеност; консултации за интелектуална сопственост; услуги за поддршка во судски постапки; услуги при решавање спорови; услуги на адвокатски помошници; обезбедување онлајн интерактивна база на податоци која содржи правни информации; обезбедување на информации во врска со правни работи; обезбедување он-лине информации и вести од областа на правото; обезбедување информации за правата од интелектуална и индустриска сопственост; консултантски услуги за регулаторна усогласеност; преглед на стандарди и практики за да се обезбеди усогласеност со владините закони, регулативи и правила; безбедносни услуги, имено, обезбедување на безбедносни проценки за физички локации, информациони системи, и работни средини; услуги за експертско вештачење; услуги за проценка на ризикот за безбедноста на стоки, лица, установи и простории; превенција од криминал и измами; арбитражни услуги; обезбедување он-лине, печатена и електронска форма на информации, советодавни и консултантски услуги во врска со сите наведени услуги во оваа класа

(210) **TM 2010/1036** (220) 15/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **PwC Business Trust a Delaware business trust**
300 Madison Avenue, New York, NY 10017, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бордо, црвена и темно црвена, кафена, портокалова, светло и темно портокалова, розева, жолта и беж

(531) 26.04.02;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; совети и консултации со работи поврзани со заштита на животната средина; анализа на податоци, полиси и процеси, и обезбедување совети за бизнис менаџмент и асистенција за да се осигура усогласување на законите и регулативите за јавни набавки; консултации од областа на кражба на податоци и кражба на идентитет; консалтинг и правни услуги од областа на законите, регулативите и барањата за приватност и безбедност; консултантски услуги од областа на пребарување и следење на странски и домашни владини регулативни барања, за добивање дозвола и регулаторна усогласеност; консултации за интелектуална сопственост; услуги за поддршка во судски постапки; услуги при решавање спорови; услуги на адвокатски помошници; обезбедување онлајн интерактивна база на податоци која содржи правни информации; обезбедување на информации во врска со правни работи; обезбедување он-лине информации и вести од областа на правото; обезбедување информации за правата од интелектуална и индустриска сопственост; консултантски услуги за регулаторна усогласеност; преглед на стандарди и практики за да се обезбеди усогласеност со владините закони, регулативи и правила; безбедносни услуги, имено, обезбедување на безбедносни проценки за физички локации, информациони системи, и работни средини; услуги за експертско вештачење; услуги за проценка на ризикот за безбедноста на стоки, лица, установи и простории; превенција од криминал и измами; арбитражни услуги; обезбедување он-лине, печатена и електронска форма на информации, советодавни и консултантски услуги во врска со сите наведени услуги во оваа класа



(210) **TM 2010/1039** (220) 15/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **Импулс доо Скопје**
ул.Народен фронт 19а, ТЦ Беверли Хилс,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, портокалова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** продажба на телекомуникациска опрема и други ситни технички уреди, мобилни телефони, фиксни телефони, фотоапарати и камери, ДВД плеери, компјутери, компјутерска опрема, дополнителна опрема за истите-батерии, футроли и сл.,вршење услуги од истата дејност

(210) **TM 2010/1040** (220) 16/09/2010
(442) 31/12/2010

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

КОМПЛИНЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** препарати за уништување на бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

кл. **22** мрежи обложени со пестициди заради заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња, мрежи обложени со пестициди заради заштита на паднати дрвја и обработено и необработено дрво



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2009/0790	кл. 4	TM 2009/0933
	TM 2009/0933		TM 2010/0701
	TM 2009/1236		TM 2010/0703
	TM 2010/0698		TM 2010/0705
	TM 2010/0699		TM 2010/0713
	TM 2010/0722	кл. 5	TM 2007/0824
	TM 2010/0723		TM 2008/0574
	TM 2010/0724		TM 2008/1294
	TM 2010/0729		TM 2009/0944
	TM 2010/0913		TM 2009/0946
кл. 2	TM 2009/0790		TM 2009/1236
	TM 2009/0933		TM 2010/0101
кл. 3	TM 2007/0824		TM 2010/0154
	TM 2008/1294		TM 2010/0243
	TM 2008/1721		TM 2010/0332
	TM 2009/0790		TM 2010/0368
	TM 2009/0933		TM 2010/0369
	TM 2010/0101		TM 2010/0370
	TM 2010/0516		TM 2010/0371
	TM 2010/0517		TM 2010/0372
	TM 2010/0701		TM 2010/0373
	TM 2010/0702		TM 2010/0374
	TM 2010/0702		TM 2010/0375
	TM 2010/0704		TM 2010/0376
	TM 2010/0713		TM 2010/0377
	TM 2010/0793		TM 2010/0414
	TM 2010/0796		TM 2010/0430
	TM 2010/0797		TM 2010/0592
	TM 2010/0798		TM 2010/0593
	TM 2010/0799		TM 2010/0594
	TM 2010/0800		TM 2010/0595
	TM 2010/0827		TM 2010/0596
	TM 2010/0831		TM 2010/0597
	TM 2010/0838		TM 2010/0598
	TM 2010/0840		TM 2010/0615
	TM 2010/0849		TM 2010/0643
	TM 2010/0856		TM 2010/0645
	TM 2010/0881		TM 2010/0648
	TM 2010/0885		TM 2010/0665
	TM 2010/0901		TM 2010/0674
	TM 2010/0905		TM 2010/0675
	TM 2010/0936		TM 2010/0676
	TM 2010/0937		TM 2010/0701
	TM 2010/0946		TM 2010/0702
	TM 2010/0947		TM 2010/0705
			TM 2010/0707



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/0713		TM 2010/1032
	TM 2010/0714		TM 2010/1040
	TM 2010/0726		
	TM 2010/0752	кл. 6	TM 2008/0331
	TM 2010/0753		TM 2008/0332
	TM 2010/0756		TM 2008/0333
	TM 2010/0762		TM 2008/0334
	TM 2010/0763		TM 2008/0335
	TM 2010/0765		TM 2008/0336
	TM 2010/0776		TM 2009/0933
	TM 2010/0778		TM 2010/0205
	TM 2010/0779		
	TM 2010/0780	кл. 7	TM 2008/0357
	TM 2010/0784		TM 2009/0933
	TM 2010/0785		TM 2010/0725
	TM 2010/0793		TM 2010/0742
	TM 2010/0794		TM 2010/0954
	TM 2010/0795		
	TM 2010/0831	кл. 8	TM 2009/0834
	TM 2010/0854		TM 2009/0933
	TM 2010/0878		TM 2010/0981
	TM 2010/0882		TM 2010/0982
	TM 2010/0885		
	TM 2010/0887	кл. 9	TM 2008/0157
	TM 2010/0888		TM 2008/0331
	TM 2010/0889		TM 2008/0332
	TM 2010/0890		TM 2008/0333
	TM 2010/0891		TM 2008/0334
	TM 2010/0892		TM 2008/0335
	TM 2010/0893		TM 2008/0336
	TM 2010/0894		TM 2008/0357
	TM 2010/0895		TM 2008/0509
	TM 2010/0896		TM 2008/0510
	TM 2010/0897		TM 2008/0511
	TM 2010/0898		TM 2008/1031
	TM 2010/0908		TM 2008/1051
	TM 2010/0909		TM 2008/1052
	TM 2010/0936		TM 2008/1079
	TM 2010/0937		TM 2009/0770
	TM 2010/0938		TM 2009/0933
	TM 2010/0939		TM 2010/0256
	TM 2010/0940		TM 2010/0385
	TM 2010/0943		TM 2010/0606
	TM 2010/0944		TM 2010/0607
	TM 2010/0956		TM 2010/0691
	TM 2010/0975		TM 2010/0701
	TM 2010/0988		TM 2010/0703
	TM 2010/0994		TM 2010/0705
	TM 2010/0995		TM 2010/0712
	TM 2010/0997		TM 2010/0742
	TM 2010/0998		TM 2010/0767
	TM 2010/0999		TM 2010/0769
	TM 2010/1006		TM 2010/0813
	TM 2010/1012		TM 2010/0816
	TM 2010/1013		TM 2010/0817
	TM 2010/1014		TM 2010/0935
	TM 2010/1031		TM 2010/0946



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/0947		TM 2010/0963
	TM 2010/0951		TM 2010/0976
	TM 2010/0964		TM 2010/1030
	TM 2010/0989		
	TM 2010/1024	кл. 13	TM 2010/0729
	TM 2010/1025		
	TM 2010/1026	кл. 14	TM 2010/0609
	TM 2010/1029		TM 2010/0659
	TM 2010/1030		TM 2010/0766
			TM 2010/0946
			TM 2010/0947
кл. 10	TM 2007/0824		
	TM 2008/0574		
	TM 2010/0332	кл. 16	TM 2007/0824
	TM 2010/0615		TM 2008/0157
	TM 2010/0793		TM 2008/0331
	TM 2010/0936		TM 2008/0332
	TM 2010/0937		TM 2008/0333
	TM 2010/1012		TM 2008/0334
	TM 2010/1013		TM 2008/0335
	TM 2010/1014		TM 2008/0336
			TM 2008/0357
кл. 11	TM 2008/0331		TM 2008/0509
	TM 2008/0332		TM 2008/0510
	TM 2008/0333		TM 2008/0511
	TM 2008/0334		TM 2008/1023
	TM 2008/0335		TM 2008/1310
	TM 2008/0336		TM 2009/0391
	TM 2008/0357		TM 2010/0384
	TM 2008/1294		TM 2010/0391
	TM 2009/0933		TM 2010/0397
	TM 2009/1208		TM 2010/0421
	TM 2010/0451		TM 2010/0425
	TM 2010/0510		TM 2010/0694
	TM 2010/0601		TM 2010/0695
	TM 2010/0683		TM 2010/0755
	TM 2010/0701		TM 2010/0771
	TM 2010/0703		TM 2010/0772
	TM 2010/0705		TM 2010/0791
	TM 2010/0810		TM 2010/0793
	TM 2010/0879		TM 2010/0813
	TM 2010/0899		TM 2010/0841
	TM 2010/0920		TM 2010/0842
	TM 2010/0922		TM 2010/0848
	TM 2010/0924		TM 2010/1030
	TM 2010/0942		
	TM 2010/0954	кл. 17	TM 2009/1208
			TM 2010/0451
кл. 12	TM 2009/0676		TM 2010/0510
	TM 2009/0933		TM 2010/0601
	TM 2010/0509		TM 2010/0683
	TM 2010/0633		TM 2010/0810
	TM 2010/0710		TM 2010/0858
	TM 2010/0728		TM 2010/0920
	TM 2010/0742		TM 2010/0922
	TM 2010/0768		TM 2010/0924
	TM 2010/0786		
	TM 2010/0864	кл. 18	TM 2008/0331



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2008/0332		TM 2010/0771
	TM 2008/0333		TM 2010/0772
	TM 2008/0334		TM 2010/0941
	TM 2008/0335		TM 2010/1027
	TM 2008/0336		
	TM 2010/0609	кл. 25	TM 2008/0331
	TM 2010/0927		TM 2008/0332
	TM 2010/0928		TM 2008/0333
	TM 2010/0930		TM 2008/0334
	TM 2010/0931		TM 2008/0335
	TM 2010/0946		TM 2008/0336
	TM 2010/1027		TM 2008/1721
кл. 19	TM 2010/0205		TM 2009/0897
	TM 2010/0858		TM 2010/0192
			TM 2010/0193
			TM 2010/0194
кл. 20	TM 2008/0331		TM 2010/0195
	TM 2008/0332		TM 2010/0196
	TM 2008/0333		TM 2010/0609
	TM 2008/0334		TM 2010/0610
	TM 2008/0335		TM 2010/0629
	TM 2008/0336		TM 2010/0659
	TM 2009/0400		TM 2010/0689
	TM 2009/0441		TM 2010/0771
	TM 2009/0442		TM 2010/0772
	TM 2009/0443		TM 2010/0899
	TM 2009/0933		TM 2010/0928
	TM 2010/0633		TM 2010/0930
			TM 2010/0931
кл. 21	TM 2008/0331		TM 2010/0941
	TM 2008/0332		TM 2010/0946
	TM 2008/0333		TM 2010/1027
	TM 2008/0334		
	TM 2008/0335	кл. 26	TM 2008/1023
	TM 2008/0336		TM 2010/0609
	TM 2009/0834		TM 2010/0946
	TM 2009/0933		TM 2010/0947
	TM 2009/1208		
	TM 2010/0414	кл. 28	TM 2008/0331
	TM 2010/0451		TM 2008/0332
	TM 2010/0510		TM 2008/0333
	TM 2010/0601		TM 2008/0334
	TM 2010/0683		TM 2008/0335
	TM 2010/0702		TM 2008/0336
	TM 2010/0704		TM 2010/0414
	TM 2010/0705		
	TM 2010/0810	кл. 29	TM 2008/0678
	TM 2010/0831		TM 2008/1074
	TM 2010/0920		TM 2009/0462
	TM 2010/0922		TM 2009/0536
	TM 2010/0924		TM 2009/0539
			TM 2009/0693
кл. 22	TM 2010/1040		TM 2009/1028
			TM 2009/1029
кл. 24	TM 2010/0414		TM 2010/0243
	TM 2010/0610		TM 2010/0414
	TM 2010/0705		TM 2010/0671



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/0697		TM 2010/1018
	TM 2010/0707		TM 2010/1019
	TM 2010/0716		TM 2010/1020
	TM 2010/0717		
	TM 2010/0718	кл. 31	TM 2010/0414
	TM 2010/0719		TM 2010/0415
	TM 2010/0720		TM 2010/0716
	TM 2010/0721		TM 2010/0717
	TM 2010/0731		TM 2010/0731
	TM 2010/0801		
	TM 2010/0846	кл. 32	TM 2008/0678
	TM 2010/0847		TM 2009/1028
	TM 2010/0859		TM 2009/1029
	TM 2010/0863		TM 2009/1236
	TM 2010/0886		TM 2010/0192
			TM 2010/0193
кл. 30	TM 2009/0462		TM 2010/0194
	TM 2009/0536		TM 2010/0195
	TM 2009/0613		TM 2010/0196
	TM 2009/0614		TM 2010/0243
	TM 2009/0693		TM 2010/0660
	TM 2009/1028		TM 2010/0661
	TM 2009/1029		TM 2010/0697
	TM 2010/0192		TM 2010/0716
	TM 2010/0193		TM 2010/0717
	TM 2010/0194		TM 2010/0730
	TM 2010/0195		TM 2010/0731
	TM 2010/0196		TM 2010/0737
	TM 2010/0243		TM 2010/0740
	TM 2010/0244		TM 2010/0781
	TM 2010/0294		TM 2010/0822
	TM 2010/0296		TM 2010/0823
	TM 2010/0414		TM 2010/0824
	TM 2010/0415		TM 2010/0825
	TM 2010/0687		TM 2010/0826
	TM 2010/0697		TM 2010/0866
	TM 2010/0707		TM 2010/0867
	TM 2010/0716		TM 2010/0880
	TM 2010/0717		
	TM 2010/0718	кл. 33	TM 2002/0057
	TM 2010/0719		TM 2008/1075
	TM 2010/0720		TM 2009/1028
	TM 2010/0721		TM 2009/1029
	TM 2010/0727		TM 2010/0187
	TM 2010/0730		TM 2010/0188
	TM 2010/0731		TM 2010/0189
	TM 2010/0773		TM 2010/0190
	TM 2010/0774		TM 2010/0191
	TM 2010/0775		TM 2010/0192
	TM 2010/0787		TM 2010/0193
	TM 2010/0802		TM 2010/0194
	TM 2010/0859		TM 2010/0195
	TM 2010/0863		TM 2010/0196
	TM 2010/0880		TM 2010/0660
	TM 2010/0942		TM 2010/0661
	TM 2010/0968		TM 2010/0732
	TM 2010/0985		TM 2010/0733



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/0819		TM 2009/0690
	TM 2010/0820		TM 2009/0933
	TM 2010/0866		TM 2009/1104
	TM 2010/0868		TM 2009/1208
	TM 2010/0869		TM 2009/1236
	TM 2010/0870		TM 2010/0101
	TM 2010/0871		TM 2010/0163
	TM 2010/0872		TM 2010/0179
	TM 2010/0873		TM 2010/0192
	TM 2010/0902		TM 2010/0193
	TM 2010/0903		TM 2010/0194
	TM 2010/0904		TM 2010/0195
			TM 2010/0196
			TM 2010/0332
			TM 2010/0384
			TM 2010/0385
			TM 2010/0386
			TM 2010/0387
			TM 2010/0389
			TM 2010/0390
			TM 2010/0391
			TM 2010/0397
			TM 2010/0421
			TM 2010/0425
			TM 2010/0449
			TM 2010/0451
			TM 2010/0458
			TM 2010/0459
			TM 2010/0460
			TM 2010/0485
			TM 2010/0486
			TM 2010/0487
			TM 2010/0510
			TM 2010/0601
			TM 2010/0605
			TM 2010/0606
			TM 2010/0607
			TM 2010/0608
			TM 2010/0610
			TM 2010/0629
			TM 2010/0633
			TM 2010/0639
			TM 2010/0642
			TM 2010/0655
			TM 2010/0658
			TM 2010/0659
			TM 2010/0679
			TM 2010/0682
			TM 2010/0683
			TM 2010/0684
			TM 2010/0685
			TM 2010/0691
			TM 2010/0692
			TM 2010/0694
			TM 2010/0695
			TM 2010/0700
			TM 2010/0706
кл. 34	TM 2009/0707		
	TM 2009/1028		
	TM 2009/1029		
	TM 2010/0458		
	TM 2010/0459		
	TM 2010/0460		
	TM 2010/0485		
	TM 2010/0486		
	TM 2010/0487		
	TM 2010/0608		
	TM 2010/0655		
	TM 2010/0830		
	TM 2010/0877		
	TM 2010/0906		
	TM 2010/0907		
	TM 2010/1003		
кл. 35	TM 2008/0157		
	TM 2008/0331		
	TM 2008/0332		
	TM 2008/0333		
	TM 2008/0334		
	TM 2008/0335		
	TM 2008/0336		
	TM 2008/0357		
	TM 2008/0509		
	TM 2008/0510		
	TM 2008/0511		
	TM 2008/1023		
	TM 2008/1074		
	TM 2008/1075		
	TM 2008/1310		
	TM 2008/1721		
	TM 2008/1952		
	TM 2009/0391		
	TM 2009/0400		
	TM 2009/0438		
	TM 2009/0441		
	TM 2009/0442		
	TM 2009/0443		
	TM 2009/0613		
	TM 2009/0614		
	TM 2009/0637		
	TM 2009/0638		



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/0708		TM 2009/0426
	TM 2010/0712		TM 2009/0427
	TM 2010/0730		TM 2009/0438
	TM 2010/0755		TM 2009/0637
	TM 2010/0766		TM 2009/0638
	TM 2010/0775		TM 2010/0192
	TM 2010/0789		TM 2010/0193
	TM 2010/0790		TM 2010/0194
	TM 2010/0805		TM 2010/0195
	TM 2010/0806		TM 2010/0196
	TM 2010/0807		TM 2010/0639
	TM 2010/0808		TM 2010/0680
	TM 2010/0809		TM 2010/0803
	TM 2010/0810		TM 2010/0804
	TM 2010/0814		TM 2010/0914
	TM 2010/0815		TM 2010/0915
	TM 2010/0816		
	TM 2010/0817	кл. 37	TM 2008/0157
	TM 2010/0821		TM 2008/0331
	TM 2010/0841		TM 2008/0332
	TM 2010/0842		TM 2008/0333
	TM 2010/0850		TM 2008/0334
	TM 2010/0858		TM 2008/0335
	TM 2010/0859		TM 2008/0336
	TM 2010/0863		TM 2008/0357
	TM 2010/0879		TM 2009/0441
	TM 2010/0902		TM 2009/0442
	TM 2010/0903		TM 2009/0443
	TM 2010/0904		TM 2009/0834
	TM 2010/0911		TM 2009/1208
	TM 2010/0916		TM 2009/1236
	TM 2010/0918		TM 2010/0256
	TM 2010/0920		TM 2010/0451
	TM 2010/0921		TM 2010/0510
	TM 2010/0922		TM 2010/0601
	TM 2010/0924		TM 2010/0606
	TM 2010/0925		TM 2010/0607
	TM 2010/0926		TM 2010/0683
	TM 2010/0927		TM 2010/0810
	TM 2010/0928		TM 2010/0821
	TM 2010/0930		TM 2010/0851
	TM 2010/0931		TM 2010/0858
	TM 2010/0935		TM 2010/0920
	TM 2010/0946		TM 2010/0922
	TM 2010/0953		TM 2010/0924
	TM 2010/0954		TM 2010/0935
	TM 2010/0955		
	TM 2010/0965	кл. 38	TM 2008/0157
	TM 2010/1023		TM 2008/0331
	TM 2010/1026		TM 2008/0332
	TM 2010/1039		TM 2008/0333
			TM 2008/0334
			TM 2008/0335
			TM 2008/0336
			TM 2008/1031
			TM 2008/1051
кл. 36	TM 2008/0157		
	TM 2008/0509		
	TM 2008/0510		
	TM 2008/0511		
	TM 2008/1031		



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2008/1052		TM 2010/0391
	TM 2008/1952		TM 2010/0414
	TM 2009/0770		TM 2010/0828
	TM 2010/0248		
	TM 2010/0249	кл. 41	TM 2008/0331
	TM 2010/0385		TM 2008/0332
	TM 2010/0386		TM 2008/0333
	TM 2010/0387		TM 2008/0334
	TM 2010/0389		TM 2008/0335
	TM 2010/0390		TM 2008/0336
	TM 2010/0691		TM 2008/0509
	TM 2010/0755		TM 2008/0510
	TM 2010/0769		TM 2008/0511
	TM 2010/0789		TM 2008/1074
	TM 2010/0814		TM 2008/1075
	TM 2010/0815		TM 2008/1310
	TM 2010/0816		TM 2009/1104
	TM 2010/0817		TM 2009/1236
	TM 2010/0828		TM 2010/0397
	TM 2010/0843		TM 2010/0421
	TM 2010/0844		TM 2010/0425
	TM 2010/0845		TM 2010/0449
	TM 2010/0916		TM 2010/0605
	TM 2010/0951		TM 2010/0623
	TM 2010/0972		TM 2010/0626
	TM 2010/1016		TM 2010/0627
	TM 2010/1028		TM 2010/0659
			TM 2010/0667
			TM 2010/0682
			TM 2010/0684
			TM 2010/0685
			TM 2010/0692
			TM 2010/0694
			TM 2010/0695
			TM 2010/0706
			TM 2010/0743
			TM 2010/0744
			TM 2010/0755
			TM 2010/0769
			TM 2010/0790
			TM 2010/0805
			TM 2010/0806
			TM 2010/0807
			TM 2010/0808
			TM 2010/0809
			TM 2010/0814
			TM 2010/0815
			TM 2010/0816
			TM 2010/0817
			TM 2010/0828
			TM 2010/0841
			TM 2010/0842
			TM 2010/0850
			TM 2010/0918
			TM 2010/0921
			TM 2010/0925
			TM 2010/0926
кл. 39	TM 2007/0824		
	TM 2008/0331		
	TM 2008/0332		
	TM 2008/0333		
	TM 2008/0334		
	TM 2008/0335		
	TM 2008/0336		
	TM 2008/1952		
	TM 2009/0462		
	TM 2009/0637		
	TM 2009/0638		
	TM 2009/0693		
	TM 2009/1028		
	TM 2009/1029		
	TM 2010/0414		
	TM 2010/0628		
	TM 2010/0664		
	TM 2010/0667		
	TM 2010/0764		
	TM 2010/0793		
	TM 2010/0821		
	TM 2010/0936		
	TM 2010/0937		
	TM 2010/1004		
	TM 2010/1017		
кл. 40	TM 2008/1023		
	TM 2009/0391		
	TM 2010/0384		



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2010/1016		TM 2010/0717
	TM 2010/1023		TM 2010/0718
			TM 2010/0719
кл. 42	TM 2008/0157		TM 2010/0720
	TM 2008/0331		TM 2010/0721
	TM 2008/0332		TM 2010/0731
	TM 2008/0333		TM 2010/0775
	TM 2008/0334		TM 2010/0790
	TM 2008/0335		TM 2010/0850
	TM 2008/0336		TM 2010/0977
	TM 2008/0509		TM 2010/0978
	TM 2008/0510		TM 2010/1008
	TM 2008/0511		TM 2010/1009
	TM 2008/1051		
	TM 2008/1052	кл. 44	TM 2008/1268
	TM 2009/1104		TM 2009/1236
	TM 2009/1236		TM 2010/0101
	TM 2010/0050		TM 2010/0406
	TM 2010/0051		TM 2010/0407
	TM 2010/0192		TM 2010/0436
	TM 2010/0193		TM 2010/0615
	TM 2010/0194		TM 2010/0658
	TM 2010/0195		TM 2010/0729
	TM 2010/0196		TM 2010/0835
	TM 2010/0386		TM 2010/0836
	TM 2010/0387		TM 2010/0901
	TM 2010/0389		TM 2010/0936
	TM 2010/0390		TM 2010/0937
	TM 2010/0553		
	TM 2010/0642	кл. 45	TM 2008/0157
	TM 2010/0658		TM 2008/0331
	TM 2010/0678		TM 2008/0332
	TM 2010/0691		TM 2008/0333
	TM 2010/0712		TM 2008/0334
	TM 2010/0755		TM 2008/0335
	TM 2010/0771		TM 2008/0336
	TM 2010/0772		TM 2008/0509
	TM 2010/0789		TM 2008/0510
	TM 2010/0855		TM 2008/0511
	TM 2010/0899		TM 2008/1268
	TM 2010/0916		TM 2010/0421
	TM 2010/0951		TM 2010/0425
	TM 2010/0972		TM 2010/0623
	TM 2010/0989		TM 2010/0684
	TM 2010/1016		TM 2010/0685
	TM 2010/1025		TM 2010/0850
	TM 2010/1026		TM 2010/0953
	TM 2010/1030		TM 2010/1023
			TM 2010/1035
			TM 2010/1036
кл. 43	TM 2008/1074		
	TM 2008/1075		
	TM 2009/1236		
	TM 2010/0438		
	TM 2010/0623		
	TM 2010/0654		
	TM 2010/0691		
	TM 2010/0716		



PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

(731) носител на правото на трговска марка (210) број на пријавата	
(731) А.Д. За приредување на игри на среќа ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА (210) MK/T/ 2009/426 MK/T/ 2009/427	Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware corporation MK/T/ 2010/726
ACORDA THERAPEUTICS, INC. Corporation Delaware MK/T/ 2010/794 MK/T/ 2010/795	Burger King Corporation MK/T/ 2010/716 MK/T/ 2010/717 MK/T/ 2010/718 MK/T/ 2010/719 MK/T/ 2010/720 MK/T/ 2010/721 MK/T/ 2010/731
AGRIUM INC. MK/T/ 2010/698 MK/T/ 2010/699	
ALDO GROUP INTERNATIONAL AG MK/T/ 2010/946 MK/T/ 2010/947	Church & Dwight Co., Inc, a Delaware USA corporation MK/T/ 2010/516 MK/T/ 2010/517
Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. MK/T/ 2010/710	Continental Teves AG & Co. oHG MK/T/ 2010/742
Apple Inc. MK/T/ 2010/911	CORPORATION HABANOS, S.A. MK/T/ 2010/1003
Arcor S.A.I.C. MK/T/ 2010/968	DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED MK/T/ 2010/778 MK/T/ 2010/779 MK/T/ 2010/780
AstraZeneca UK Limited MK/T/ 2010/592 MK/T/ 2010/593 MK/T/ 2010/594 MK/T/ 2010/595 MK/T/ 2010/596 MK/T/ 2010/597 MK/T/ 2010/598 MK/T/ 2010/878	Deutsche Telekom AG MK/T/ 2008/157
BASF SE MK/T/ 2010/1040	Dunhill Tobacco of London Limited MK/T/ 2009/707
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. MK/T/ 2010/756 MK/T/ 2010/776 MK/T/ 2010/882	ED Enterprises AG MK/T/ 2010/1030
Best Western International, Inc. MK/T/ 2010/1008 MK/T/ 2010/1009	Eisai R&D Management Co., Ltd (a Japanese corporation) MK/T/ 2010/943
BONOMELLI S.R.L. MK/T/ 2010/697	Eisai R&D Management Co., Ltd (a Japanese corporation) MK/T/ 2010/944
	FIL Limited MK/T/ 2010/914 MK/T/ 2010/915
	FremantleMedia Limited and 19 TV Limited MK/T/ 2010/769

**Galenika A.D. Drum, Beograd**

MK/T/ 2010/994

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware

MK/T/ 2010/768

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)

MK/T/ 2010/997

MK/T/ 2010/998

MK/T/ 2010/999

Giga-Byte Technology Co., Ltd.

MK/T/ 2010/935

GLAXO GROUP LIMITED

MK/T/ 2009/946

Global Conquistadors S.A.

MK/T/ 2010/848

GOJO Industries, Inc.

MK/T/ 2010/831

Grant Thornton International Limited

MK/T/ 2008/509

MK/T/ 2008/510

MK/T/ 2008/511

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

MK/T/ 2008/357

MK/T/ 2010/885

Haifa Chemicals Ltd.

MK/T/ 2010/722

MK/T/ 2010/723

MK/T/ 2010/724

HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD

MK/T/ 2010/643

MK/T/ 2010/645

MK/T/ 2010/648

Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co. KG

MK/T/ 2010/905

Hyundai Motor Company

MK/T/ 2010/963

MK/T/ 2010/1028

MK/T/ 2010/1029

Japan Tobacco Inc.

MK/T/ 2010/906

MK/T/ 2010/907

JIL B.V.

MK/T/ 2010/951

Land Rover and Land Rover

MK/T/ 2010/786

LG Corp.

MK/T/ 2010/50

MK/T/ 2010/51

MARBO PRODUCT d.o.o.

MK/T/ 2010/846

MK/T/ 2010/847

MARS INCORPORATED

MK/T/ 2010/687

Martin Wirth, Director Brutsch/Ruegger Werkzeuge AG

MK/T/ 2009/933

McDonalds Corporation

MK/T/ 2010/294

MK/T/ 2010/296

MEDOCHEMIE Ltd.

MK/T/ 2010/665

MK/T/ 2010/765

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey corporation,

MK/T/ 2010/1006

MERITOR MEDIA d.o.o. za komunikacijski menadzment,

MK/T/ 2010/605

MONTENEGRO S.r.l.

MK/T/ 2010/866

NBA Properties Inc.

MK/T/ 2010/743

MK/T/ 2010/744

Niche Generics Limited

MK/T/ 2010/938

MK/T/ 2010/939

Nine West Development Corporation

MK/T/ 2010/849

MK/T/ 2010/927

MK/T/ 2010/928

MK/T/ 2010/930

MK/T/ 2010/931

NOVARTIS AG

MK/T/ 2010/767

MK/T/ 2010/964

MK/T/ 2010/988



Pfizer A.G.	MK/T/ 2010/10	Rexall Sundown, Inc., a Florida corporation	MK/T/ 2010/940
	MK/T/ 2010/887	Russian Standard Intellectual Property Holding AG and Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated,	MK/T/ 2010/187
	MK/T/ 2010/888		MK/T/ 2010/188
	MK/T/ 2010/889		MK/T/ 2010/189
	MK/T/ 2010/890		MK/T/ 2010/190
	MK/T/ 2010/891		MK/T/ 2010/191
	MK/T/ 2010/892		MK/T/ 2010/192
	MK/T/ 2010/893		MK/T/ 2010/193
	MK/T/ 2010/894		MK/T/ 2010/194
	MK/T/ 2010/895		MK/T/ 2010/195
	MK/T/ 2010/896		MK/T/ 2010/196
	MK/T/ 2010/897		
	MK/T/ 2010/898		
	MK/T/ 2010/908		
	MK/T/ 2010/909		
PLIVA HRVATSKA d.o.o.	MK/T/ 2010/854	S.C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2010/701
	MK/T/ 2010/995		MK/T/ 2010/702
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	MK/T/ 2009/536		MK/T/ 2010/703
PPG Industries Ohio, Inc.	MK/T/ 2010/813		MK/T/ 2010/704
Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju deterdzenata BEOHEMIJA-INHEM d.o.o.	MK/T/ 2009/790		MK/T/ 2010/705
PwC Business Trust a Delaware business trust	MK/T/ 2010/1035	SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SHIRKETI	MK/T/ 2010/713
	MK/T/ 2010/1036		MK/T/ 2010/714
RA FARM Pharmaceuticals	MK/T/ 2010/1012		MK/T/ 2010/1031
	MK/T/ 2010/1013		MK/T/ 2010/1032
	MK/T/ 2010/1014	SC CROCO SRL, a Romanian Company	MK/T/ 2010/674
Ramada International, Inc.	MK/T/ 2010/977		MK/T/ 2010/675
	MK/T/ 2010/978		MK/T/ 2010/676
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG	MK/T/ 2008/1294	SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT	MK/T/ 2010/154
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH	MK/T/ 2010/830	SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.	MK/T/ 2010/864
	MK/T/ 2010/877	SISTEC HOLDING AD	MK/T/ 2008/1031
Research In Motion Limited	MK/T/ 2008/331	Societe des Produits Nestle S.A.	MK/T/ 2010/942
	MK/T/ 2008/332	Solgar Holdings, Inc.	MK/T/ 2010/784
	MK/T/ 2008/333		MK/T/ 2010/785
	MK/T/ 2008/334	Sundek, LLC	MK/T/ 2010/689
	MK/T/ 2008/335		
	MK/T/ 2008/336		

**Supermax International PVT Ltd**MK/T/ 2010/981
MK/T/ 2010/982**TDR d.o.o.**MK/T/ 2010/458
MK/T/ 2010/459
MK/T/ 2010/460
MK/T/ 2010/485
MK/T/ 2010/486
MK/T/ 2010/487
MK/T/ 2010/608
MK/T/ 2010/655**TELEKOM SLOVENIJE d.d.**MK/T/ 2010/385
MK/T/ 2010/386
MK/T/ 2010/387
MK/T/ 2010/389
MK/T/ 2010/390**TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES****LIMITED Science Based industries****Campus**

MK/T/ 2008/574

The Dow Chemical Company

MK/T/ 2010/913

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)MK/T/ 2009/676
MK/T/ 2010/728
MK/T/ 2010/976**Transatlantic Holdings, Inc.**

MK/T/ 2010/804

Tropicana Products, Inc.

MK/T/ 2010/740

Underwriters Laboratories, Inc.

MK/T/ 2008/1079

Unilever N.V.MK/T/ 2010/727
MK/T/ 2010/838**UNIMED Pharma, s.r.o.,**

MK/T/ 2010/975

VINDIJA d.d.

MK/T/ 2008/678

VOCAR d.o.o

MK/T/ 2010/671

WALMARK, a.s.

MK/T/ 2010/707

Warner Chilcott Company, LLC

MK/T/ 2010/430

Wm. Wrigley Jr. Company

MK/T/ 2010/985

Yara International ASA

MK/T/ 2010/729

YILDIZ HOLDING A.S.

MK/T/ 2010/774

YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI

MK/T/ 2010/773

ZVL SLOVAKIA. a.s.

MK/T/ 2010/725

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/ 2010/802

Авицена Д.О.О.Е.Л.

MK/T/ 2010/615

Агенција за иселеништво на Република Македонија

MK/T/ 2010/397

Агенција за пошти Скопје

MK/T/ 2008/1952

Агенција за привремено вработување ТРЕНКВАЛДЕР ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ СКОПЈЕ

MK/T/ 2010/700

Адвокат Александар Михајлоски и Адвокат Марта Поповска

MK/T/ 2010/953

АЕРОЛОГИЦ Д.О.О. УВ/ИЗ СКОПЈЕ

MK/T/ 2010/766

Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохони пијалоци ГРОЗД

MK/T/ 2010/867

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје

MK/T/ 2010/660

MK/T/ 2010/661

АМСМ УСЛУГИ Менувачница ДОО Скопје

MK/T/ 2010/680



Ангел Џамбазовски МК/Т/ 2010/101	Друштво за внатрешен и надворешен промет ТЕХНИКА-ТРЕЈД ДОО Скопје МК/Т/ 2010/205
АР-ДИ ДСВПУ ДОО увоз извоз СКОПЈЕ МК/Т/ 2010/667	Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ПАЛМА-ЕКО увоз-извоз Скопје МК/Т/ 2009/391
Аџија Рејхан МК/Т/ 2010/384 МК/Т/ 2010/391	Друштво за вработувањена инвалидни лица за производство и промет со прехранбени производи, производство и трговија СНУПИ-2003 извоз-увоз ДООЕЛ ВЕЛЕС МК/Т/ 2010/775
Бис-Комерц дооел МК/Т/ 2010/438	Друштво за градежништво, производство и трговија ФИ - БАУ Ибраим и други ДОО, експорт-импорт МК/Т/ 2010/821
ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ МК/Т/ 2010/965	Друштво за дигитални медиуми Многоо Медиа ДОО Скопје МК/Т/ 2010/684 МК/Т/ 2010/685 МК/Т/ 2010/1023
ВИДЕО АЛАРМ ДОО Скопје МК/Т/ 2010/256	Друштво за домашна и меѓународна шпедиција, трговија и услуги СЕТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ МК/Т/ 2010/691
Винарија Грков ДООЕЛ МК/Т/ 2008/1074 МК/Т/ 2008/1075	Друштво за компјутерски инженеринг АСПЕКТ ДОО Скопје МК/Т/ 2010/642
Винарска Визба,, Имако Вино" Дооел МК/Т/ 2010/732 МК/Т/ 2010/733	Друштво за компјутерско програмирање и консултански услуги ИТГМА ДОО Скопје МК/Т/ 2010/789
Глобал Медиа ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1310	Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2010/916
ДИОПТРА ДООЕЛ Струмица МК/Т/ 2008/1268	Друштво за консалтинг услуги ИТЦ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје МК/Т/ 2009/1104
ДОО НЕЛИНА КАФЕ, експорт-импорт Тетово МК/Т/ 2010/244	Друштво за организирање саеми и изложби СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје МК/Т/ 2010/850
ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје МК/Т/ 2010/851	Друштво за поризводство, трговија и услуги ЏУЛИЈА БЕЛЛА ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2010/941
ДПТТГУ „МЏ РОБИН ДОО“ МК/Т/ 2010/886	
Дпту БАЗАРО Доо Скопје МК/Т/ 2009/834	
Драган Величковски МК/Т/ 2010/1026	
Друштво за архитектонски дејности и инженерство, техничко испитување и анализи АРХИТЕКТРИ ДОО Скопје МК/Т/ 2009/690	
Друштво за веб интернет дизајн, маркетинг, трговија и услуги РВА ГРОУП ДОО Скопје МК/Т/ 2010/755	



Друштво за посредување и советување
АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ
МК/Т/ 2010/679

Друштво за производство и услуги Лозар
Пелистерка АД Скопје
МК/Т/ 2010/781

Друштво за производство трговија и услуги
АКОС-КОМ Аце ДООЕЛ увоз-извоз
МК/Т/ 2009/539

Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија и услуги АГРОПИН
увоз-извоз ДОО Скопје

МК/Т/ 2010/868
МК/Т/ 2010/869
МК/Т/ 2010/870
МК/Т/ 2010/871
МК/Т/ 2010/872
МК/Т/ 2010/873

Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-
извоз Скопје

МК/Т/ 2010/1018
МК/Т/ 2010/1019
МК/Т/ 2010/1020

Друштво за производство, промет на
големо и мало и услуги „Хатра“ Конески
Увоз-Извоз Прилеп -Благоја Дооел
МК/Т/ 2010/610

Друштво за производство, трговија и
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт
Скопје

МК/Т/ 2010/827
МК/Т/ 2010/840
МК/Т/ 2010/856

Друштво за производство, трговија
и услуги ЕКС ШОП ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/1027

Друштво за производство, трговија и
услуги ИНТЕР-ЕКО ЛЕНА Симоновска
ДООЕЛ експорт-импорт
МК/Т/ 2010/791

Друштво за производство, трговија и
услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз
Куманово
МК/Т/ 2010/730

Друштво за производство, трговија и
услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/819
МК/Т/ 2010/820

Друштво за производство, трговија и
услуги Плаза Тетово ДОО Тетово
МК/Т/ 2009/637
МК/Т/ 2009/638

Друштво за производство, трговија и услуги
СДИ ЕНТЕРИЕРИ увоз-извоз
МК/Т/ 2009/441
МК/Т/ 2009/442
МК/Т/ 2009/443

Друштво за производство, трговија и
услуги СЕКТРОН ДОО Скопје
МК/Т/ 2010/1025

Друштво за производство, трговија и
услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРџИ ДОО
Охрид
МК/Т/ 2010/954

Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги „Фатина-ДС“
Д.О.О. увоз-извоз
МК/Т/ 2009/400

Друштво за промет и услуги В.И.П. - МТ
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, В.И.П.
- МТ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/955

Друштво за промет и услуги увоз-извоз
Конев Борче и др. Андреј-компани доо
МК/Т/ 2010/633

Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
МК/Т/ 2010/796

Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
МК/Т/ 2010/797
МК/Т/ 2010/798
МК/Т/ 2010/799
МК/Т/ 2010/800
МК/Т/ 2010/881

Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2009/462
МК/Т/ 2009/693

Друштво за советување и едукација на
когнитивна и бихејвиор психотерапија
ЕКВИЛИБРИУМ ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2010/835
МК/Т/ 2010/836



**Друштво за телекомуникациски услуги
ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДОО Скопје**

МК/Т/ 2010/972

**Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК
ДОО Скопје**

МК/Т/ 2008/1051

МК/Т/ 2008/1052

**Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД
ДОО Скопје**

МК/Т/ 2010/658

**Друштво за трговија и услуги СЛИМ ЛАЈН
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје**

МК/Т/ 2010/414

МК/Т/ 2010/415

**Друштво за трговија и услуги СТИЛИСИМО
ГРУП ДОО Скопје**

МК/Т/ 2010/659

**Друштво за трговија производство и услуги
АСТРА-М Митко Ицевски ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**

МК/Т/ 2010/332

**Друштво за трговија, производство и
услуги ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
1000 СКОПЈЕ**

МК/Т/ 2009/1028

МК/Т/ 2009/1029

**Друштво за трговија, производство и услуги
Феникс Фарма ДОО Скопје**

МК/Т/ 2010/936

МК/Т/ 2010/937

**Друштво за трговија, промет и услуги БИ
ПИНК ДООЕЛ Скопје**

МК/Т/ 2008/1023

**Друштво за трговија, транспорт и услуги
Пулстарс ДООЕЛ извоз-увоз Скопје**

МК/Т/ 2010/764

**Друштво за туризам, промет и застапување
НО ЛИМИТ ТРАВЕЛ ДОО Скопје**

МК/Т/ 2010/1004

**Друштво за туризам, трговија и
угостителство СКАЛА ТРАВЕЛ ДООЕЛ
Струмица**

МК/Т/ 2010/664

**Друштво за туристичко посредување,
превоз, изнајмување на автомобили и
услуги ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**

МК/Т/ 2010/790

**Друштво за угостителски услуги ТИМ КАФЕ
ДОО Скопје**

МК/Т/ 2010/623

**Друштво за услуги ДИГИТАЛ ДРЕАМС ТЕАМ
ДОО Скопје**

МК/Т/ 2010/855

**Друштво за услуги за инспекција и
испитување на возила АМСМ УСЛУГИ
ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ Скопје**

МК/Т/ 2010/678

**Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ
Скопје**

МК/Т/ 2010/752

**Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ
Скопје**

МК/Т/ 2010/753

**Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ
Скопје**

МК/Т/ 2010/956

ДТПУ ИНЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ

МК/Т/ 2010/1017

**ДТПУ ШУТЕВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
Куманово**

МК/Т/ 2010/901

**ДТУ „СПАИВА КОМПЈУТЕРИ“ ДОО експорт-
импорт**

МК/Т/ 2010/989

Енмон Дооел Велес

МК/Т/ 2010/163

ЕНМОН дооел Велес

МК/Т/ 2010/179

**Здружение на граѓани за одржлив развој и
заштита на животна средина ГОУ ГРИН
Скопје**

МК/Т/ 2010/899



Здужение на граѓани „Ден на дрвото - засади ја својата иднина!“

МК/Т/ 2010/553

Импулс доо Скопје

МК/Т/ 2010/1039

КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО СКОПЈЕ

МК/Т/ 2010/841

МК/Т/ 2010/842

КИЦСМ „СПОНА“

МК/Т/ 2010/694

МК/Т/ 2010/695

Кловн Лили ДОО - Скопје

МК/Т/ 2010/626

МК/Т/ 2010/627

КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДОО

МК/Т/ 2009/438

Константин Атанасовски

МК/Т/ 2002/57

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје

МК/Т/ 2009/770

ЛИКОМ Д.О.О. Ресен

МК/Т/ 2010/801

Македонски Телеком А.Д.-Скопје

МК/Т/ 2010/248

МК/Т/ 2010/249

МК/Т/ 2010/843

МК/Т/ 2010/844

МК/Т/ 2010/845

Македонски центар за европско образование

МК/Т/ 2010/421

МК/Т/ 2010/425

Макпрогрес ДОО

МК/Т/ 2010/859

МК/Т/ 2010/863

МК/Т/ 2010/880

МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

МК/Т/ 2010/708

Месер Вардар Техногас

МК/Т/ 2009/1236

МЕТРО ДОО увоз-извоз Штип

МК/Т/ 2010/628

МЕТРО-ПРЕМИЕР ДООЕЛ увоз-извоз

Штип

МК/Т/ 2010/629

МФЦ дооел

МК/Т/ 2010/654

Оптимус Технологи Груп

МК/Т/ 2010/712

Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство ИНА-Скопје

МК/Т/ 2010/406

МК/Т/ 2010/407

Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по дерматовенерологија Д-р АНЧЕВСКИ Скопје

МК/Т/ 2010/436

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

МК/Т/ 2010/737

МК/Т/ 2010/822

МК/Т/ 2010/823

МК/Т/ 2010/824

МК/Т/ 2010/825

МК/Т/ 2010/826

Производно услужно трговско друштво ЛЕСНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

МК/Т/ 2010/858

Производно услужно трговско друштво НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2009/897

Раксони ДООЕЛ Тетово

МК/Т/ 2010/606

МК/Т/ 2010/607

СЗД Електролуks - Палензовски Димче Битола

МК/Т/ 2010/920

МК/Т/ 2009/1208

МК/Т/ 2010/449

МК/Т/ 2010/451

МК/Т/ 2010/510

МК/Т/ 2010/601

МК/Т/ 2010/682

МК/Т/ 2010/683

МК/Т/ 2010/692

МК/Т/ 2010/706

МК/Т/ 2010/805

МК/Т/ 2010/806

МК/Т/ 2010/807

МК/Т/ 2010/808

МК/Т/ 2010/809



МК/Т/ 2010/810	ФАРМАСВИС дооел	МК/Т/ 2007/824
МК/Т/ 2010/918		МК/Т/ 2010/793
МК/Т/ 2010/921		
МК/Т/ 2010/922		
МК/Т/ 2010/924	Фармацевтска, хемиска, козметичка	
МК/Т/ 2010/925	индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје	
МК/Т/ 2010/926		МК/Т/ 2010/368
СКОВИН АД СКОПЈЕ		МК/Т/ 2010/369
МК/Т/ 2010/902		МК/Т/ 2010/370
МК/Т/ 2010/903		МК/Т/ 2010/371
МК/Т/ 2010/904		МК/Т/ 2010/372
Т.Д. Геопром-Мирослав ДООЕЛ Скопје		МК/Т/ 2010/373
МК/Т/ 2009/944		МК/Т/ 2010/374
ТАХИРИ Ајхан		МК/Т/ 2010/375
МК/Т/ 2008/1721		МК/Т/ 2010/376
Техно Марк доо Јулијана и други	Цреатион Пал ДОО	МК/Т/ 2010/377
МК/Т/ 2010/879		МК/Т/ 2010/762
Титиева Ирина		МК/Т/ 2010/763
МК/Т/ 2010/828	ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД	
Трговско друштво Агенција во приватна	Скопје	МК/Т/ 2010/639
сопственост за интелектуални услуги		
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје	Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2010/803
МК/Т/ 2010/771		
МК/Т/ 2010/772		
Трговско друштво за вработување на		
инвалидни лица за производство, трговија		
и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт		
ДООЕЛ Неготино		
МК/Т/ 2010/609		
Трговско друштво за надворешен и		
внатрешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје		
МК/Т/ 2010/243		
Трговско друштво за производство и		
трговија на големо		
и мало КА-ДИС ДОО извоз-увоз Скопје		
МК/Т/ 2010/509		
Трговско друштво за трговија,		
производство и услуги на големо и мало		
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз		
Ресен		
МК/Т/ 2010/787		
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М		
ДОО Скопје		
МК/Т/ 2010/814		
МК/Т/ 2010/815		
МК/Т/ 2010/816		
МК/Т/ 2010/817		

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



- (111) **17598** (151) 24/11/2010
 (210) TM 2003/324 (220) 14/05/2003
 (181) 14/05/2013
 (450) 31/12/2010
- (732) **The Procter & Gamble Company , a company organized and existing under the laws of the State of Ohio**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

TOUCHING LIVES, IMPROVING LIFE. P&G

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - дрогериска стока и мириси, имено тоалетна вода, лосион после бричење, мелеми после бричење, гел за туширање и капење, лосион за тело; колонска вода после бричење, крема за бричење, средство против потење, дезодоранс, сапун дезодоранс, сапун за лична употреба, сапун за антибактериско чистење, облагородени крпи за бришење; производи за нега на косата, имено, шампон, кондиционери, гелови за стилска обработка на косата, пенести препарати за стилска обработка на косата, спреј за коса; препарати за нијансирање и обојување на косата; козметика, имено, подлога, пудра, маска, црвенило, сенка за очи, средство за исцртување на очите, црnilo за трепки, молив за очните капаци, кармин, средство за бојосување на усните, сјај за усни и подлога за усни; производи за нега на ноктите, имено, средство за бојосување на ноктите, основен премаз за нокти, препарати за нијансирање на ноктите, препарати за сушење на ноктите, горен премаз за нокти, препарати за зачувување на ноктите; производи за нега на кожата, имано лосиони и креми за навлажнување, средства за затегнување и чистење, навлажнувачко средство за миене на телото, средство за чистење на лицето; препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната празнина, препарати за рибање заради спречување забен камен и кариес, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите, прашоци за заби, пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за уста, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забниот камен; додатоци за перење од видот на препаратите за чистење заради подобрување на перењето; детергент за перење, за домаќинство и за индустриски потреби; антибактериски детергенти и производи за чистење; пенесто средство за чистење, миене и детергент, средство за рибање за машини за автоматско миене садови; средство за чистење, миене и детергент наменет за чистење и дезинфекција на кујни, купатила, уреди за домаќинството и болнички простории и уреди;

хартиени крпи збогатени со раствор за чистење наменети за употреба врз тврди површини; систем за дезодорирање и освежување наменет за отстранување на бои во домаќинствата, кој се состои од препарати за крпи и штофови што не може да се перат; смекнувач за штофови; препарати за чистење при перење, имено белило и средства за претходно закиснување, навлажнети и ненавлажнети крпи за чистење

кл. **5** - крема за кожа која содржи лек, лаксативи, кардио-мускуларни фармацевтски препарати што се препишуваат на рецепт, аналгетски препарати за орална апликација; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски додатоци; диететски пијалаци и храна прилагодени за медицинска употреба; фармацевтски препарати, имено немасни лекови за надворешна апликација врз мозолчиња и црнки; препарати против дијареа, лекови за настинка и грип, медицински препарати за настинка, фармацевтски препарати против болки во грлото и устата, фармацевтски препарати за третирање на респираторниот тракт и синусите; фармацевтски препарати, имено деконгестанти, аналгетици, антихистамини, експекторанси, средства за спречување на кашлањето и препарати против настинка со мултисимптоматско кашлање; фармацевтски препарати за третирање на заболувања на коските; фармацевтски препарати за третирање на срцеви заболувања, парчиња за трансдермално заменување на естрогенот; медицински препарати против кашлање, настинка и респираторни инфекции; лековити препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната празнина, препарати за рибање наменети за спречување на забен камен и кариес, средства за чистење на забите, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите; прашоци за заби; пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за заби, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забен камен, препарати за превентивно третирање на забите и непцата, таблети за цвакање наменети за нега на забите, производи за чистење и нега кои, исто така, имаат дезинфекциско дејство, за вештачки заби, забни протези, направи за исправање на криво израснати заби, мостови, лепливи препарати за вештачки заби; лепливи прашоци; средства за женска хигиена направени од хартија и/или целулоза и производи направени од овие материјали, имено менструални влошки за еднократна употреба, женски санитарни крпи, тампони; менструални производи, имено санитарни, макси, мини и влошки кои се прилепуваат за гакичките; лековити крпи збогатени со лосион наменети за употреба кај бебињата; средство за отстранување мириси од штофови, мебел штоф и ќилими

кл. **10** - медицински и ветеринарни апарати и инструменти, шалови и завои за греење против болка и грчеви; терапевтски шалови и завои

кл. **16** - производи од мека хартија; тоалетна хартија; хартиени пелени; хартиени крпчиња за

нос; тоалетни парчиња хартија; хартиени крпи и салфети; картон и апсорпциона хартија или хартија слична на материјали и/или целулоза; производи од хартија за домаќинство; хартија и целулоза и производи направени од овие материјали (спаѓаат во класата 16); пелени за еднократна употреба, панталони за еднократна употреба за обука, и двата производи направени од хартија и/или целулоза; хартија за купатила; упатствен и едукативен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (спаѓаат во класата 16)

кл. 21 - четки за заби; електрични четки за заби; материјали подготвени за гравење четки; неелектрични инструменти и материјали кои спаѓаат во класата 21, сите наменети за чистење; делови и елементи кои спаѓаат во класата 21 за горенаведените производи; четки; потпорници и држачи кои спаѓаат во класата 21

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленч ук; желе, џемови; овошни компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење средства за конзервирање, кисели краставички, чипс од компир и закуски направени од пченкарни производи, сирење или компир

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, слатки, мраз; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, закуски и чипсови направени од житни производи; преливи за салата

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - услуги во малопродажба за производите наведени во списокот на производи: дрогериска стока и мириси, имено тоалетна вода, лосион после бричење, мелеми после бричење, гел за туширање и капење, лосион за тело; колонска вода после бричење, крема за бричење, средство против потење, дезодоранс, сапун дезодоранс, сапун за лична употреба, сапун за антибактериско чистење, облагородени крпи за бришење; производи за нега на косата, имено, шампон, кондиционери, гелови за стилска обработка на косата, пенести препарати за стилска обработка на косата, спреј за коса; препарати за нијансирање и обојување на косата; козметика, имено, подлога, пудра, маска, црвенило, сенка за очи, средство за исцртување на очите, црnilо за трепки, молив за очните капаци, кармин, средство за бојосување на усните, сјај за усни и подлога за усни; производи за нега на ноктите, имено, средство за бојосување на ноктите, основен премаз за нокти, препарати за нијансирање на ноктите, препарати за сушење на ноктите, горен премаз за нокти, препарати за зачувување на ноктите; производи за нега на кожата, имано лосиони и креми за навлажување, средства за затегнување и чистење, навлажнувачко средство за миене на телото, средство за чистење на лицето; препарати за

нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната празнина, препарати за рибане заради спречување на забен камен и кариес, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите, прашоци за заби, пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за уста, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забниот камен; додатоци за перење од видот на препаратите за чистење заради подобрување на перењето; детергент за перење, за домаќинство и за индустриски потреби; антибактериски детергенти и производи за чистење; пенесто средство за чистење, миене и детергент, средство за рибане за машини за автоматско миене на садовите; средство за чистење, миене и детергент наменето за чистење и дезинфекција на кујните, купатилата, уредите за домаќинство и болничките простории и уреди; хартиени крпи збогатени со раствор за чистење наменети за употреба врз тврди површини; систем за дезодорирање и освежување наменет за отстранување на бои во домаќинствата, кој се состои од препарати за крпи и штофови што не може да се перат; смекнувач за штофови; препарати за чистење при перење, имено белило и средства за претходно закиснување, навлажнети и ненавлажнети крпи за чистење, крема за кожа која содржи лек, лаксативи, кардиомускуларни фармацевтски препарати кои се препишуваат на рецепта, аналгетски препарати за орална апликација; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски додатоци; диететски пијалаци и храна прилагодени за медицинска употреба; фармацевтски препарати, имено немасни лекови за надворешна апликација врз мозолчиња и црнки; препарати против дијареа, лекови за настинка и грип, медицински препарати за настинка, фармацевтски препарати против боли во грлото и устата, фармацевтски препарати за третирање на респираторниот тракт и синусите; фармацевтски препарати, имено деконгестанти, антихистамини, експекторанси, средства за спречување на кашлањето и препарати против настинка со мултисимптоматско кашлање; фармацевтски препарати за третирање на заболувања на коските; фармацевтски препарати за третирање на срцеви заболувања, парчиња за трансдермално заменување на естрогенот; медицински препарати против кашлање, настинка и респираторни инфекции; лековити препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната празнина, препарати за рибане наменети за спречување на забен камен и кариес, средства за чистење на забите, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите; прашоци за заби; пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за заби, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забен камен, препарати за превентивно третирање на забите и непцата, таблети за цваќање наменети за нега на забите,



производи за чистење и нега кои, исто така, имаат дезинфекциско дејство, за вештачки заби, забни протези, направи за исправање криво израснати заби, мостови, лепливи препарати за вештачки заби; лепливи прашоци; средства за женска хигиена направени од хартија и/или целулоза и производи направени од овие материјали, имено менструални влошки за еднакратна употреба, женски санитарни крпи, тампони; менструални производи, имено санитарни, макси, мини и влошки кои се прилепуваат за гакичките; лековити крпи збогатени со лосион наменети за употреба на бебињата; средство за отстранување мириси од штофови, мебел штоф и килими, медицински и ветеринарни апарати и инструменти, шалови и завои за греење против болка и грчеви; терапевтски шалови и завои, производи од мека хартија; тоалетна хартија; хартиени пелени; хартиени крпчиња за нос; тоалетни парчиња хартија; хартиени крпи и салфети; картон и апсорпциона хартија или хартија слична на материјали и/или целулоза; производи од хартија за домаќинство; хартија и целулоза и производи направени од овие материјали (спаѓаат во класата 16); пелени за еднакратна употреба, панталони за еднакратна употреба за обука, и двата производи направени од хартија и/или целулоза; хартија за купатила; упатствен и едукативен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (спаѓаат во класата 16), четки за заби; електрични четки за заби; материјали за правење четки; неелектрични инструменти и материјали кои спаѓаат во класата 21, сите наменети за чистење; делови и елементи кои спаѓаат во класата 21 за горенаведените производи; четки; потпорници и држачи кои спаѓаат во класата 21, месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови; овошни компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење; средства за конзервирање кисели краставички, чипс од компир и закуски направени од пченкарни производи, сирење или компир, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, слатки, мраз; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, закуски и чипсови направени од житни производи; преливи за салата, пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци; директно продавање, вклучително и директно продавање со помош на телекомуникации, вклучително преку телефон, факс, електронска пошта и интернет; услуги за нарачка преку телефон; услуги за нарачка преку факс; услуги за нарачка преку електронска пошта; прилагодување, уредување и издавање стокони каталози; промоции на нарачка преку пошта; деловни услуги како поддршка за воведување нови производи на пазарот; истражување на пазарот, вклучително и директно истражување на пазарот, рекламирање по пат на директна пошта; рекламирање со нарачка преку пошта, пунктови за набавка; промоции; рекламирање преку

централен компјутер (достапно во секое време); продавање преку централен компјутер (достапно во секое време); продажни промоции, услуги во големопродажба за производите наведени во списокот на производи; дрогериска стока и мириси, имено тоалетна вода, лосион после бричење, мелеми после бричење, гел за туширање и капење, лосион за тело; колонска вода после бричење, крема за бричење, средство против потење, дезодоранс, сапун дезодоранс, сапун за лична употреба, сапун за антибактериско чистење, облагородени крпи за бришење; производи за нега на косата, имено, шампон, кондиционери, гелови за стилска обработка на косата, пенести препарати за стилска обработка на косата, спреј за коса; препарати за нијансирање, обојување и фарбање на косата; козметика, имено, подлога, пудра, маска, црвенило, сенка за очи, средство за исцртување на очите, црнило за трепки, молив за очните капаци, кармин, средство за бојосување на усните, сјај за усни и подлога за усни; производи за нега на нокти, имено, средство за бојосување на ноктите, основен премаз за нокти, препарати за нијансирање на ноктите, препарати за сушење на ноктите, горен премаз за нокти, препарати за зачувување на ноктите; производи за нега на кожата, имано лосиони и креми за навлажнување, средства за затегнување и чистење, навлажнувачко средство за миене на телото, средство за чистење на лицето; препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната празнина, препарати за рибање заради спречување на забен камен и кариес, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите, прашоци за заби, пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за уста, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забниот камен; додатоци за перење од видот на препаратите за чистење заради подобрување на перењето; детергент за перење, за домаќинство и за индустриска потреба; антибактериски детергенти и производи за чистење; пенесто средство за чистење, миене и детергент, средство за рибање за машини за автоматско миене садови; средство за чистење, миене и детергент наменет за чистење и дезинфекција на кујни, купатила, уреди за домаќинство и болнички простории и уреди; хартиени крпи збогатени со раствор за чистење наменети за употреба врз тврди површини; систем за дезодорирање и освежување наменет за отстранување на бои во домаќинствата, кој се состои од препарати за крпи и штофови што не може да се перат; смекнувач за штофови; препарати за чистење при перењето, имено белило и средства за претходно закиснување, навлажнети и ненавлажнети крпи за чистење, крема за кожа која содржи лек, лаксативи, кардиомускуларни фармацевтски препарати кои се препишуваат на рецепт, аналгетски препарати за орална апликација; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски додатоци; диететски пијалаци и храна

прилагодени за медицинска употреба; фармацевтски препарати, имено немасни лекови за надворешна апликација врз мозолчиња и црнки; препарати против дијареа, лекови за настинка и грип, медицински препарати за настинка, фармацевтски препарати против болки во грлото и устата, фармацевтски препарати за третирање на респираторниот тракт и синусите; фармацевтски препарати, имено деконгестанти, аналгетици, антихистамини, експекторанси, средства за спречување на кашлањето и препарати против настинка со мултисимптоматско кашлање; фармацевтски препарати за третирање на заболувања на коските; фармацевтски препарати за третирање на срцеви заболувања, парчиња за трансдермално заменување на естрогенот; медицински препарати против кашлање, настинка и респираторни инфекции; лековити препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната празнина, препарати за рибане наменети за спречување на забен камен и кариес, средства за чистење на забите, препарати за чистење на забите, препарати за нега на забите; прашоци за заби; пасти за заби, средства за миене на устата, спрејови за уста, гелови за заби, гелови на база на флуор, средства за миене на устата на база на флуор, прашоци за чистење, таблети за обојување на забен камен, препарати за превентивно третирање на забите и непцата, таблети за цваќање наменети за нега на забите, производи за чистење и нега кои, исто така, имаат дезинфекциско дејство, за вештачки заби, забни протези, направи за исправање на криво израснати заби, мостови, лепливи препарати за вештачки заби; лепливи прашоци; средства за женска хигиена направени од хартија и/или целулоза и производи направени од овие материјали, имено менструални влошки за еднократна употреба, женски санитарни крпи, тампони; менструални производи, имено санитарни, макси, мини и влошки кои се прилепуваат за гакичките; лековити крпи збогатени со лосион наменети за употреба кај бебињата; средство за отстранување мириси од штофови, мебел штоф и ќилими, медицински и ветеринарен апарат и инструменти, шалови и завои за греење против болка и грчеви; терапевтски шалови и завои, производи од мека хартија; тоалетна хартија; хартиени пелени; хартиени крпчиња за нос; тоалетни парчиња хартија; хартиени крпи и салфети; картон и апсорпциона хартија или хартија слична на материјали и/или целулоза; производи од хартија за домаќинство; хартија и целулоза и производите направени од овие материјали (спаѓаат во класата 16); пелени за еднократна употреба, панталони за еднократна употреба за обука, и двата производи направени од хартија и/или целулоза; хартија за купатила; упатствен и едукативен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување спаѓаат во класата 16), четки за заби; електрични четки за заби; материјали за правење четки; неелектрични инструменти и материјали кои спаѓаат во класата

21, сите наменети за чистење; делови и елементи кои спаѓаат во класата 21 за горенаведените производи; четки; потпорници и држачи кои спаѓаат во класа 21, месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и заленчук; желе, џемови; овошни компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење средства за конзервирање, кисели краставички, чипс од компир и закуски направени од пченкарни производи, сирење или компир, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, слатки, мраз; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), зачини, закуски и чипсови направени од житни производи; преливи за салата, пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци; рекламирање и деловни активности; управување со деловните активности, имено планирање и водење деловна активност, особено во врска со истражување на пазарот, рекламирање, обука на персоналот и раководење со продавници за парфери и козметика; консултација за франшизи и лиценци за проектирање, планирање и водење на деловната активност, особено во врска со истражување на пазарот и рекламирање; рекламирање на салони за забавување

кл. 41 - обука на персоналот, планирање и водење на деловна активност во областа на обуката на персоналот; услуги за здравствени клубови, имено центри за рехабилитација (одморалишта)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и проектирања што се однесуваат на истото, услуги за индустриска анализа и истражување; правни услуги; франшиза и лиценцирање на продавници за парфери и козметика со посредство на технички, занаетчиски и организациски вештини; правни услуги; услуги за истражување на дентална и орална нега; фармацевтски консултации; фармацевтски и лекарски стручни проценки и истражување; развој на козметички препарати и парфери

кл. 43 - „снec барови“ (бифе каде што се служат закуски)

кл. 44 - консултации за забавување; консултации за исхрана; козметички третмани; услуги на продавници за забавување, места за забавување и институти за козметички истражувања; ветеринарни и агрокултурни услуги; фризерски салони; услуги за хигиена, здравствена заштита и нега на убавината, салони за забавување; совети во врска со салони за забавување

(111) 17452	(151) 03/11/2010
(210) ТМ 2003/401	(220) 16/06/2003
	(181) 16/06/2013
	(450) 31/12/2010



- (732) Друштво за производство, трговија и услуги
„ГРАЦИА ТРЕНД“ ДООЕЛ увоз-извоз
ул. „Антон Попов“ бр.128Б, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) розова, бела и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи

кл. 25 - облека, чевли и капи

(111) 17540	(151) 09/11/2010
(210) ТМ 2003/685	(220) 23/09/2003
	(181) 23/09/2013
	(450) 31/12/2010

- (732) „МЕДИА“ ДОО
„Митрополит Теодосиј Гологанов“ 59/1/6-15,
1000 Скопје, МК

(540)

ACTIVEFRESH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење препарати за чистење,полирање, триење и нагризување, средства за отстранување на каменец чистење (производи за чистење) сапуни,парфимерија, етерични масла, капење (козметички производи), коса (бои за коса), коса (препарати за боење коса), шампони,препарати за нега на устата, пасти за заби влажни марамчиња, марамчиња за еднократна употреба, козметички лосиони (шамивчиња натопени во лосион), марамчиња натопени во лосион, омекнувачи, козметички производи за нега на кожа, дезодоранси за лична употреба, бричење (производи за бричење,) козметички креми, креми за кожа лосиони за коса, сонце (препарати за заштита од сонце) козметички препарати за заштита од црнење. масло (бадемово.ореово) масло за козметичка употреба

кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки,марамчиња натопени во дезинфекциони средства ,хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба,женски влошки, менструални тампони, ветеринарски препарати, санитарни препарати

за медицински цели.диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња,фластери,материали за завои, хигиенски пелени за впивање на мочката, заштита од сонце (масти против изгореници), изгореници (производи за заштита од изгореници), изгореници од сонце (масти против изгореници) хигиенски пелени за впивање на мочката

кл. 16 - хартија,картон и производите од нив кои не се опфатени со други класи,бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, пелени-гаички од хартија или целулоза за еднократна употреба, носни марамчиња од хартија за еднократна употреба,салфети од хартија и целулоза,тоалетна хартија

(111) 17597	(151) 23/11/2010
(210) ТМ 2007/915	(220) 21/09/2007
	(181) 21/09/2017
	(450) 31/12/2010

- (732) АТАНАСОВ Миле
Солидарност 32 2000 Штип, МК

- (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно жолта, светло и темно црвена, розова, светло и темно кафена, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење (сите со потекло од Галичник)

кл. 35 - огласување, водење на работи, управување со работи, канцелариски работи, увоз-извоз

(111) 17359	(151) 10/11/2010
(210) ТМ 2007/973	(220) 08/10/2007
	(181) 08/10/2017
	(450) 31/12/2010

- (732) NTP „LABERION“
Rr. „Llapi“ 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, YU

- (740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. „Илинденска“ 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) сина, црвена, портокалова, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; џемови, мармалади, компоти; овошна каша

кл. 32 - овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати препарати за подготвување напивки; концентрати од овошје без алкохол

(111) 17357 (151) 10/11/2010

(210) TM 2007/974 (220) 08/10/2007

(181) 08/10/2017

(450) 31/12/2010

(300) BAZ 0711638A 07/09/2007 BA


(732) NTP „LABERION“

Rr. „Llapi“ 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, YU

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. „Илинденска“ 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) сина, жолта, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; џемови, мармалади, компоти; овошна каша

кл. 32 - овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати препарати за подготвување напивки; концентрати од овошје без алкохол

(111) 17358 (151) 10/11/2010

(210) TM 2007/975 (220) 08/10/2007

(181) 08/10/2017

(450) 31/12/2010

(732) „Pestova“ SH.P.K.

Bregu i Diellit I L. 1/1-2 Prishtine, KOSOVA, YU

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. „Илинденска“ 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) црвена, нијанси на сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17364 (151) 10/11/2010

(210) TM 2008/128 (220) 11/02/2008

(181) 11/02/2018

(450) 31/12/2010

(732) FRUTEX Sh.p.k.

Brigada 123 Suhareke, KOSOVO, YU

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) жолто кафена, црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и мекни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, приз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита; леб; производи од тесто и слатки; сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; енергетски пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17333 (151) 10/11/2010

(210) TM 2008/1290 (220) 17/09/2008

(181) 17/09/2018

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за туризам и услуги АТЛАС ПЛУС ДОО увоз-извоз Скопје

ул. Даме Груев бр. Градски Сид блок 4 - лок 6, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје



(540)



(591) бела, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги; организирање патувања

кл. **43** - привремено сместување

кл. **45** - правни услуги; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **17332** (151) 04/10/2010

(210) ТМ 2008/1458 (220) 01/10/2008

(181) 01/10/2018

(450) 31/12/2010

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

PROLIFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

(111) **17334** (151) 05/10/2010

(210) ТМ 2008/1552 (220) 15/10/2008

(181) 15/10/2018

(450) 31/12/2010

(732) **Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft,**
Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

PORSCHE
LEASING



(591) бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - финансиски работи

(111) **17599** (151) 26/11/2010

(210) ТМ 2008/1725 (220) 17/11/2008

(181) 17/11/2018

(450) 31/12/2010

(732) **Ceragem Co., Ltd**
177-14, Osaekdang-ri, Sungger-eup, Chunan-si,
Choongchungnam-do, KR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

CERAGEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - апарати за мерење на крвниот прититсок; апарати за физиотерапија; апарати за физикална терапија; апарати за масажа; ултравиолетови радијаторски единици за терапевтски цели; инфрацрвени радијаторски единици за терапевтски цели; машини и апарати за ултрасонична терапија; кревети за медицинска употреба; стомачни /абдоминални/ појаси; појаси, електрични, за медицинска употреба; 'рбетни ортопедски апарати; апарати за Moxibustior (ориентална медицинска терапија); кебиња, електрични, за медицинска употреба; апарати за киропрактика, електрични, за медицинска употреба; перници за медицинска употреба; перници за греење, електрични, за медицинска употреба; кревети за греење, електрични, за медицинска употреба; терапевтски апарати, електрични, за медицинска употреба; терапевтски апарати со топол воздух; вибратори со топол воздух за медицинска употреба; апарати за физички вежби, за медицинска употреба; апарати за електрична масажа за домашна употреба

кл. **44** - киропрактика; здравствени домови; здравствена заштита; санаториуми; масажа; медицинска помош; физикална терапија; изнајмување на апарати за киропрактика; изнајмување на апарати за масажа; изнајмување на апарати за физикална терапија; изнајмување на терапевтски апарати; изнајмување на медицинска и опрема за здравствена заштита; салони за убавина; консултации во врска со убавина

(111) **17339** (151) 05/10/2010

(210) ТМ 2008/1831 (220) 03/12/2008

(181) 03/12/2018

(450) 31/12/2010

(732) **Pulse Network LLC, a limited liability company**
incorporated under the laws of the state of
Delaware (U.S.A.)
1301 McKinney, Suite 2500, Houston,
Texas 77010, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - финансиски услуги; услуги за електронски трансфер и плаќања парични средства; банкарски услуги; електронски банкарски услуги; обезбедување автоматски благајнички услуги; услуги за обработка на податоци во доменот на пораки во врска со електронски трансфер на парични средства помеѓу финансиски институции или до други мрежи за електронски трансфер на парични средства; услуги за кредитна картичка, дебитна картичка и при-пејд картичка

(111) 17338	(151) 05/10/2010
(210) ТМ 2009/127	(220) 19/02/2009
	(181) 19/02/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **Cadbury Ireland Limited**
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

HALLS BREEZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - немедицински слатки, слатки, вклучително гуми за џвакање

(111) 17341	(151) 05/10/2010
(210) ТМ 2009/144	(220) 23/02/2009
	(181) 23/02/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за производство, промет и услуги**
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари
1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

E-CIG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање; водење на работење; управување со работи; трговски дејности со електронски направи за посебна намена; трговски дејности со улошки за електронски направи

(111) 17337	(151) 05/10/2010
(210) ТМ 2009/149	(220) 24/02/2009
	(181) 24/02/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **Д-р Светослав Маџаров**
7ми Ноември бр. 40 6000 Охрид, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) 17340	(151) 05/10/2010
(210) ТМ 2009/230	(220) 12/03/2009
	(181) 12/03/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **Felix the Cat Productions, Inc.**
123 Route 23, South Hamburg, NJ 07419, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

**FELIX THE CAT**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулмирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се аквивираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговежнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **25** - облека, обувки и капи

(111) 17428	(151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/231	(220) 13/03/2009
	(181) 13/03/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **АНИМАЛ МЕДИКА**
ул. Дамаска 86, Скопје, МК

(540)



АНИМАЛ МЕДИКА
ветеринарна амбуланта

(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** - ветеринарни услуги

(111) 17335	(151) 05/10/2010
(210) ТМ 2009/252	(220) 20/03/2009
	(181) 20/03/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **„DANONE SERDIKA” AD**
ул. Ohridsko ezero No.3, 1379 Sofia, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски склад

(111) 17336	(151) 05/10/2010
(210) ТМ 2009/253	(220) 20/03/2009
	(181) 20/03/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **„DANONE SERDIKA” AD**
ул. Ohridsko ezero No.3, 1379 Sofia, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

КОРОНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;

мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски склад

(111) 17350 (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/258 (220) 23/03/2009
(181) 23/03/2019
(450) 31/12/2010

(732) Македонски Телеком АД - Скопје
Орце Николов бб, општина Центар, Скопје, МК
(540)



(591) црна и темно розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации

(111) 17450 (151) 22/10/2010
(210) ТМ 2009/282 (220) 30/03/2009
(181) 30/03/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија на големо и мало Д-Г
СТЕП увоз-извоз ДОО Скопје
ул. Перо Наков бб, Гази Баба, Скопје, МК
(540)



(591) портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на опрема за осветлување на мало, апарати за домаќинствата, радио и телевизиски уреди

(111) 17543 (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/288 (220) 31/03/2009
(181) 31/03/2019
(450) 31/12/2010

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

SUNSHINE AROMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, снус, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, што не се употребуваат за медицински цели или лекување; тутун за шмркање; пушачки артикли опфатени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња за цигари и кибрит

(111) 17449 (151) 22/10/2010
(210) ТМ 2009/292 (220) 01/04/2009
(181) 01/04/2019
(450) 31/12/2010

(732) Империл Тобако ТКС а.д.
ул. „11 Октомври“ бр. 125, 1000 Скопје, МК
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; производи од тутун; замена за тутун што не е за медицински или лековити цели; цигари, пури, производи за пушачите и кибрит

(111) 17355 (151) 13/10/2010
(210) ТМ 2009/321 (220) 03/04/2009
(181) 03/04/2019
(450) 31/12/2010

(732) Vodafone Group Plc
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire, RG14 2FN, UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул. „Даме Груев“ 3/ 2-11, 1000, Скопје



(540)

VODAFONE LIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - електрични и електронски телекомуникации, телефонски и комуникациони апарати и инструменти; апарати и инструменти за комуникација со податоци; апарати и инструменти за обработка, пренос, чување, запишување, примање и пристап до податоци што се во облик на кодирани податоци, текст, аудио (звучни) записи, графички прикази или видеа или комбинации на овие формати; апарати, инструменти и опрема за обработка на слика; фотографски апарати; медиуми за чување информации, податоци, слики и звук; дигитални аудио (звучни), видео (визуелни) и податоци (можат да се преземат) прибавени од компјутерски бази на податоци или интернет; апарати и инструменти за сателитско примање и пренос; апарати за преземање аудио (звучни), видео (визуелни) и податоци од интернет; полначи на батерии за употреба со телекомуникациски и комуникациски апарати; батерии; адаптери за употреба со телекомуникациски и комуникациски апарати и инструменти; радио телефони, мобилни и фиксни телефони; филмови, видео, музика, аудио, аудио-визуелни и графички слики што можат да се преземат од компјутерска база на податоци, интернет или други електронски мрежи; телевизиски апарати и инструменти; радио и телевизиски преносници и приемници за емитување; апарати за пристап до емитување или до емитувани програми; електрични и електронски додатоци и надворешна (периферна) опрема дизајнирана и прилагодена за употреба со телекомуникациски и комуникациски апарати и инструменти, компјутери, аудио-визуелни апарати и опрема и апарати за електронски игри; електрични и електронски апарати за игри вклучени во класата 09; делови и опрема вклучени во класата 09 за сета горенаведена стока

кл. **35** - огласување и промотивни услуги; организација, работа и управување со систем за одржување лојалност на потрошувачите; организација, работа и надзор над продажба и промотивни поттикнувачки планови; собирање на директориуми за објавување компјутерски датотеки, на интернет или други електронски мрежи; обезбедување простор на интернет или други електронски мрежи со цел рекламирање стоки и услуги; услуги на малопродажба; собирање, во полза на други, различни мултимедијални стоки овозможувајќи им на потрошувачи да разгледуваат и купуваат мултимедијални стоки вклучително давајќи такви услуги преку он-лине компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на пристап до попис на корисници на јавни говорни услуги; обезбедување податоци на стопански адресар во врска со сервисни провајдери за ГПС (глобални позициони системи) навигација; обезбедување услуги на директориуми

(именици); услуги давање информации и совети во врска со горенаведените услуги

кл. **38** - телекомуникации, мобилна и фиксна телекомуникација и услуги на сателитска, целуларна и радио комуникации; комуникација со податоци по пат на радио, телекомуникации и сателити; пренос, испорака и примање звук, податоци и слики; давање услуги на пристап до интернет; телекомуникациски услуги за одредување локација и следење луѓе и објекти; следење мобилни телефони по пат на сателитски сигнали; одредување локации на мобилни телефони по пат сателитски сигнали; давање услуги на безжични апликациони протоколи вклучително и оние што користат сигурносен комуникационен канал; емитување или пренос на радио и телевизиска програма; услуги на праќање пораки, имено, праќање, примање и проследување на пораки во облик на текст, звук, графички слики или видеа или комбинации на овие формати; обезбедување телекомуникациски врски за компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; давање пристап до веб-страници со дигитални аудио, видео содржини и податоци од бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на телекомуникациски и комуникациски бази на податоци, вклучително овозможување корисникот да преземе дигитална содржина од мрежа и сервер за лична база на податоци; услуги на советување, известување и консултација во врска со претходно наведеното

кл. **41** - забава, образование и обука вклучително и такви услуги овозможени он-лајн преку компјутер, интернет или друга електронска мрежа; снабдување со игри; снабдување со он-лајн електронски публикации; он-лајн публикување на книги и весници во електронска форма; услуги на забава преку радио и телевизија вклучувајќи ги оние услуги кои се овозможени он-лајн преку компјутер, интернет или некоја друга електронска мрежа; спортски и културни активности; услуги на електронска библиотека за снабдување со електронски податоци (вклучително архиви на податоци) во облик на текст, аудио и/или видео податоци; снабдување со дигитална музика (не може да се преземе) преку компјутерска база на податоци, интернет или други електронски мрежи; снабдување и управување со електронски конференции, дебатни групи и простори за разговори; снабдување и давање под наем време за пристап до компјутерски бази на податоци, компјутерски огласни табли, компјутерски мрежи и интерактивни компјутерски комуникациски мрежи; снабдување со информации и совети во врска со сите горенаведени услуги

(111) **17352**

(151) 13/10/2010

(210) ТМ 2009/323

(220) 03/04/2009

(181) 03/04/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Vodafone Group Plc**
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire RG14 2FN, UK

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул. "Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)

VODAFONE PASSPORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - телекомуникациски апарати и инструменти; апарати и инструменти за комуникација со податоци; апарати и инструменти за обработка, пренос, чување, запишување, примање и пристап до податоци во облик на кодирани податоци, текст, аудио (звучни) записи, графички прикази или видеа или комбинации на овие формати; кодирани картички; „интелигентни картички“, медиуми за чување информации, податоци, слики и звук; мобилни и фиксни телефони; делови и опрема вклучена во класата 9 за сите горенаведени стоки

кл. 36 - тарифни пакети и тарифни опции за комуникациска стока и услуги во форма на финансиски услуги и/или финансиски услуги; услуги давање финансиски информации и совети во врска со тарифи; услуги на давање информации и совети во врска со финансии и осигурување; услуги на финансиско плаќање; услуги на електронско плаќање; услуги на аутоматизирано плаќање; услуги на одобрување, валидација и издавање кредитни картички, „токен“ картички, картички за дополнување и дебитни (платежни) картички; услуги на осигурување и финансирање во врска со опрема за комуникација; услуги на давање гаранција во врска со опрема за комуникација; обезбедување објекти со услуги на плаќање, наплати и трансфери на средства, вклучително и оние објекти што се користат во комуникациони мрежи; услуги на обезбедување информации во врска со горенаведените услуги

кл. 38 - телекомуникациски услуги; мобилни телекомуникациски услуги; радио и мобилни телекомуникациски услуги; услуги на праќање пораки, имено, праќање, примање и проследување пораки во облик на текст, звук, графички слики или видеа или комбинации на овие формати; снабдување со информации во врска со горенаведените услуги

(111) **17402** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/339 (220) 08/04/2009
(181) 08/04/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Винарска визба ПОВАРДАРИЕ**, акционерско друштво
ул. Индустриска бб Неготино, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **17365** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/376 (220) 23/04/2009
(181) 23/04/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ЕЛАСТИК спол.с.р.о.**
Бохдановце над Трновау,
миестна част Шелпице 252 919 09, SK

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул. "Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, бела, црна и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - течности против смрзнување, специјални течности во ладилници на автомобили

кл. 3 - супстанции за чистење, отстранување и полирање, течности за чистење на ветробранско стакло и отстранување на мразот

(111) **17347** (151) 04/11/2010
(210) ТМ 2009/418 (220) 05/05/2009
(181) 05/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Schering-Plough Health Care Products, Inc**
3030 Jackson Avenue, Memphis,
Tennessee 38151, US

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)

TROPICAL BLEND

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во мецината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **17495** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/428 (220) 06/05/2009
(181) 06/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **17497** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/432 (220) 06/05/2009
(181) 06/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **17499** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/433 (220) 06/05/2009
(181) 06/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје

ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



absolut

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, бои за коса, препарати за боење коса, лосиони за коса, шампони, препарати за нега на забите

(111) **17502** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/435 (220) 06/05/2009
(181) 06/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје

ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **17503** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/436 (220) 06/05/2009
(181) 06/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушени и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење; супи, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук)

(111) **17415** (151) 19/10/2010
(210) ТМ 2009/440 (220) 07/05/2009
(181) 07/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија и услуги Мое студио
ДООЕЛ Скопје
ул. Ј.Ј. Свештарот бр. 38, 1000 Скопје, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; комерцијални информации и советување на потрошувачите; трговски дејности;

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; културни активности;

кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на луѓето; козметички салони; услуги на ароматерапија; фризерски салони; маникирање; масажа; услуги на виказисти (шминкери на лице); тетовирање; услуги со солариум; услуги со сауна

(111) **17416** (151) 19/10/2010
(210) ТМ 2009/444 (220) 07/05/2009
(181) 07/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Индустија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно розова, светло и темно зелена, светло и темно сина и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - јогурт/млечни производи

(111) **17417** (151) 19/10/2010
(210) ТМ 2009/445 (220) 07/05/2009
(181) 07/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Индустија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)





(591) бела, жолта, светло и темно розова, светло и темно зелена, светло и темно сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - јогурт/млечни производи

(111) **17418** (151) 19/10/2010

(210) ТМ 2009/446 (220) 07/05/2009

(181) 07/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**

ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, светло и темно сина, жолта, портокалова, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - јогурт/млечни производи

(111) **17419** (151) 19/10/2010

(210) ТМ 2009/447 (220) 07/05/2009

(181) 07/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**

ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - павлака/млечни производи

(111) **17420**

(151) 19/10/2010

(210) ТМ 2009/449

(220) 08/05/2009

(181) 08/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Тони Божиновски and**

Горн Божиновски

ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, МК and

ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, темно жолта, портокалова, светло кафена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - мебел

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, трговија, увоз-извоз

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока

(111) **17421**

(151) 19/10/2010

(210) ТМ 2009/450

(220) 08/05/2009

(181) 08/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Тони Божиновски and**

Горн Божиновски

ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, МК and

ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

ОТО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - мебел

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, трговија, увоз-извоз

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока



(111) **17453** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/451 (220) 08/05/2009
 (181) 08/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Филиповски Стефан and
 Филиповски Мартин
 бул. Видое Смилевски Бато бр.43/14 Скопје,
 МК and
 бул. Видое Смилевски Бато бр. 43/14 Скопје,
 МК**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
 ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)

NEXT TIME

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **41** - забава и културни активности

(111) **17348** (151) 04/11/2010
 (210) ТМ 2009/455 (220) 08/05/2009
 (181) 08/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
 dionicko drustvo
 Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(540)

DIFEN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **17541** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/456 (220) 11/05/2009
 (181) 11/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Ljupco Stojkoski
 Gotoborg Str. 12 50765 Koln , DE**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје

(540)

IBANEZ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **15** - музички инструменти

кл. **35** - огласување, водење на работење,
 управување со работи, трговија на големо и мало
 со музички инструменти, увоз-извоз на музички
 инструменти

(111) **17349** (151) 04/11/2010
 (210) ТМ 2009/457 (220) 12/05/2009
 (181) 12/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Wm.WRIGLEY Jr.Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago,
 IL 60611, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

CRAZY SOURS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **30** - кондиторски производи , имено гума за
 цвакање, гума за цвакање од која се прават
 балончиња, слатки и пеперминт бонбони

(111) **17454** (151) 03/11/2010
 (210) ТМ 2009/459 (220) 12/05/2009
 (181) 12/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Друштво за информатика и телекомуникации
 МОБИКО ДООЕЛ Скопје
 бул. Партизански одреди бр. 101/1-3
 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** - целуларни или мобилни телефони;
 картички за меморија и стикови за целуларни
 или мобилни телефони; картички за персомален
 компјутер кои овозможуваат компјутери и лап
 топ да имаат безжичен приод и да комуницираат



со е-меил преку интернет, компјутерски софтвер за целуларни или мобилни телефони; аксесоари за целуларни или мобилни телефони за рачно управување и опрема за употреба на телефонот без раце; аксесоари за целуларни или мобилни телефони за полнење, батерии, кутии, покривки, држачи, држачи за на маса и кабли; компјутери, драјвови за компјутери, лап топ компјутери, монитори (компјутерски хардвер), процесори (централни процесорски единици), компјутерски програми, компјутерски софтвер

кл. 35 - продажба на големо и мало

кл. 37 - компјутерски хардвер (инсталација, одржување и поправка на компјутерски хардвер), инсталирање телефони и телефонски центри и нивна поправка и одржување, сервис и продажба на мобилни телефони

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, консултации во областа на компјутерскиот хардвер, консултации за компјутерски софтвер, дизајн на компјутерски софтвер, инсталација на компјутерски софтвер, одржување на компјутерски софтвер, преземање на компјутерски софтвер

(111) 17351 (151) 13/10/2010
(210) TM 2009/460 (220) 12/05/2009
(181) 12/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Aramex International Ltd.**
Canons Court 22 Victoria Street, Hamilton, BM

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ARAMEX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - деловни услуги поврзани со логистика при транспорт и испорака на стоки; компјутеризирани следење, изнаоѓање и ракување со документи, пакети и товари при транспорт; управување со логистика; интегрирано следење и управување со трговски трансакции; рекламни услуги; услуги на деловен менаџмент; услуги на деловна администрација; услуги на канцелариско работење; услуги на помош при управување; консултативни услуги при управување; управување со складишта; обработка на документација за увоз и извоз, услуги на директен маркетинг и каталози за нарачка по пошта, вклучително но не задолжително, работа со каталози за изложбени салони и услуги при купување по пат на интернет и телевизија

кл. 39 - услуги за брза достава на домашни и меѓународни пратки; услуги за испраќање товар и сите услуги вклучени во оваа класа, вклучително испраќање пратки по воздух и вода, утврдување,

складирање, царинење и услуги при разделување на товар; услуги на директен маркетинг и каталози за нарачка по пошта, вклучувајќи но не задолжително на работа со каталози на изложбени салони и услуги при купување по пат на интернет и телевизија; услуги за транспорт по земја; организационо управување; складирање, управување со складишта (WMS) и управување со продажба, купување и плаќања (inventory management)

(111) 17353 (151) 10/11/2010
(210) TM 2009/461 (220) 12/05/2009
(181) 12/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за продукција, маркетинг, трговија и услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје**
ул."Партизански одреди" бр.4/3-10,
1000 Скопје, МК

(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат
ул. Митрополит Теодисиј Гологанов, бр.59/1-6 кат,
1000 Скопје

(540)

РЕПУБЛИКА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - весници, албуми, бележници, печатени изданија, печатарски производи, брошури, графички прикази, графички слики, графички цртежи, етикети, знаменца, календари, каталози, обвивки (хартиени производи), обрасци, кутии (за хартиени производи), листови (хартиени производи), моливи, обучување (опрема за обучување), папки за документи, папки (канцелариски прибор), плакати (постери), проспекти, публикации, разгледници, фотографии, известување, книги, нотеси за вметнување, нацрти, ознаки (натписи) од хартија, прирачници

кл. 35 - дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), истражување на дејностите, изложби, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување на рекламни текстови, обработка на текстови, огласување (рекламирање), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (проучување на пазарот), пазар (побарувачка на пазарот), плакатирање (огласување), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување рекламна документација, рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци)

кл. 38 - електронска пошта, организирање и емитување телевизиски програми, кабелска телевизија, емитување на интернет, комуникација по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), радиофонски емисии, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

(111) 17446 (151) 04/11/2010
(210) ТМ 2009/463 (220) 13/05/2009
(181) 13/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, МК

(540)



(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и скалдирање стока, организирање патувања

(111) 17445 (151) 04/11/2010
(210) ТМ 2009/464 (220) 13/05/2009
(181) 13/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, МК

(540)



(591) зелена и бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и скалдирање стока, организирање патувања

(111) 17444 (151) 04/11/2010
(210) ТМ 2009/465 (220) 13/05/2009
(181) 13/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, МК

(540)



(591) розова, виолетова, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и скалдирање стока, организирање патувања

(111) 17354 (151) 04/11/2010
(210) ТМ 2009/466 (220) 13/05/2009
(181) 13/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ
бул. "Јане Сандански" 86/4-23, 1000 Скопје, МК
(540)

INFUSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - магнетски носачи на податоци, дискови за снимање



кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) **17422** (151) 19/10/2010
(210) ТМ 2009/468 (220) 13/05/2009
(181) 13/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, промет, услуги и посредништво ЕМИ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Народен фронт бр.23/5-2, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговија; трговија на големо и мало со компјутери и компјутерска галантерија; увоз-извоз

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски хардер и софтвер

(111) **17423** (151) 19/10/2010
(210) ТМ 2009/469 (220) 13/05/2009
(181) 13/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ЈУГОДИСК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Никола Тримпаре бр. 61, локал 2 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговија; трговија на големо и мало со компјутери и компјутерска галантерија; увоз-извоз

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски хардер и софтвер

(111) **17438** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/478 (220) 14/05/2009
(181) 14/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - производи од хартија, картон и производи што не се опфатени со другите класи, печатени работи, канцелариски материјал

кл. 24 - производи од текстил што не се опфатени во другите класи

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со текстил, текстилни производи, рекламни материјали, брендирање, дизајн, реклами ИД картички, беџови, значки, хартиени кеси, летоци, постери, налепници, плексиглас, чадори, ароматизери, банери, фолија

(111) **17406** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/479 (220) 14/05/2009
(181) 14/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, МК

(540)



(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со текстил, текстилни производи, рекламни материјали, производи од хартија, брендирање, дизајн, реклами, ИД картички, беџови, значки, хартиени кеси, флаери, постери, налепници, плексигласи, чадори, ароматизери, банери, фолија, книжарски материјали, производи од гума

(111) **17439** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/480 (220) 14/05/2009
(181) 14/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје**
бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - производи од хартија, картон и производи што не се опфатени со другите класи, печатени работи, канцелариски материјал

кл. **24** - производи од текстил што не се опфатени во другите класи

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со текстил, текстилни производи, рекламни материјали, брендирање, дизајн, реклами ИД картички, бецови, значки, хартиени кеси, летоци, постери, налепници, плексиглас, чадори, ароматизери, банери, фолија

(111) **17558** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/504 (220) 22/05/2009
(181) 22/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид**
ул. 15 Корпус 66, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно жолта, бела, црна, виолетова, кафена, портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - производ од жито-нишесте

кл. **35** - огласување, трговија, увоз-извоз

(111) **17455** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/512 (220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Стојанче Величковски**
Конопница 101 1330 Крива Паланка, МК

(540)



(591) портокалова, црно, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. **45** - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **17366** (151) 14/10/2010
(210) ТМ 2009/515 (220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,**
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

HMH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - списанија; месечни списанија; фотографски и печатени работи; печатени работи; печатени публикации; часописи; периодични изданија; печатени периодични изданија; весници; книги; куповни картички; прирачници наснимени на ЦД РОМ; печатени компјутерски програми; разгледници; фотографии; фотографски производи; карти за играње; нотни тетратки; музика отпечатена во нотни тетратки или нотни книги; музика во печатена форма;



честитки; картички за свечени покани (vow cards); налепници-ознаки; пластични налепници-ознаки; пластични налепници, налепници за нанесување слики врз некоја подлога; налепници за нанесување слики со притискање направени од синтетика; кеси за отпад; кеси за смет; кеси за отпад и смет направени од хартија или од пластика; канцелариски материјал; артикли на канцелариски материјал; адресари и телефонски именици; тетратки; списанија, фолии; календари; роковници; комплети со меморандуми; дневници; пликоа; предмети од хартија за канцелариска употреба; подлоги за подредување и броење пари; немагнетни картички за идентификација; прибор кој се поставува на работна маса; алатки за цртање и пишување; секакви материјали и инструменти за пишување (моливи, технички моливи, хемиски пенкала, пенкала); кутии за моливи; инструменти за пишување; притиснувачи за хартија; комплети и прибор кои се поставуваат на работна маса (метални инструменти за пишување, отворачи за писма, притиснувачи за хартија, држачи за моливи и кожни подлошки за работна маса); пенкала, хемиски пенкала и друг прибор, апарати, уреди и предмети за пишување; пенкала од благороден метал; комплети од благороден метал кои се поставуваат на работна маса; канцелариски предмети вклучително и прибор кој се поставува на работна маса, од благороден метал; хартиени крпчиња; хартиени предмети кои спаѓаат во класа 16; подлошки за чаши за пиво; подлошки за коктели од хартија или картон; крпчиња за коктели; премази за валутни банкноти; рекламен материјал за управување и закупување угостителски и слични објекти, канцеларии резервации за хотели и спортски настани, фирми за рекламирање, агенции и студија за звучно снимање; рекламен материјал за управување, изнајмување и закупување хотели, ресторани и кафулиња и слични дејности, агенции хотелски резервации за спортски настани, рекламни фирми, агенции кои нудат изведба, модели и манекени и за студија за звучно снимање; материјал за маркетинг; производи од хартија; материјали за уметници и скулптори; хартија; картон и производи направени од овие материјали, кои не спаѓаат во други класи; книговезен материјал; лепила за канцелариски или домашни потреби; материјали за уметници; четкички за сликање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел), упатствен и наставен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (коишто не спаѓаат во другите класи); печатарски букви; печатарски подлоги; вклучително и неелектрични канцелариски машини (кои спаѓаат во оваа класа); упатствен материјал кој се состои од печатени материјали или во вид на игри; производи од хартија или картон; кеси и торби направени од синтетички материјали; носачи на звук на база на хартија, производи од хартија и картон; канцелариски реквизити; печатарски производи, знаци, букви, печатарски подлоги и предмети кои имаат уметничка вредност; притиснувачи за хартија, отворачи за писма, инструменти за пишување, при што сите овие

производи се направени од нескапоцени метали и нивни легури; подлошки за ситни пари; корици за книги; кутии за прибор за пишување; папки кои се затвораат со помош на механизам за затворање во вид на прстен (т.н. прстенести врски); џебни секретарки

кл. 34 - пепелници; тутун за цваќање; тутун, пури, кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за пури; држачи за пури (муштика); запалки за пури; запалки за луле; пакувања за цигари (доза за цигари); табакери за цигари; држачи за цигари (муштика); запалки за цигари; хартија за цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за запалка; држачи за пури; држачи за цигари; контејнери за одржување на влагата на цигарите; кутии за кибритни стапчиња; кибритни стапчиња; држачи за кибрити; бездимен тутун; лулиња за пушење, прибор за пушачи; лулиња за тутун; прибор за лулиња; стативи за лулиња; кеси за тутун; лулиња за тутун; контејнери за тутун; туби за пакување на пури „Etui/Tube“; контејнери за одржување на влагата пурите; навлажнувачи за пури; контејнери за одржување на влагата на пурите кои се поставуваат на маса; контејнери за одржување на влагата на пурите во услови на патување; режачи за пури; направи за пробивање пури; ножички за пури; запалки на плин; апсорпциона хартија за лулиња за тутун; филтри за цигари; држачи за запалки за цигари; држачи за запалки за пури; држачи за пури и за запалки; туби за цигари; хартија за цигари; машини за виткање цигари; хартија за виткање цигари; мали цигари; штипки за прикачување на запалките за цигари и за пури, за објекти; прибор за полирање; прибор за чистење лулиња; урни за пушење; филтри за тутун; тегли за тутун; замена за тутун; лимени кутии за тутун

кл. 41 - образование, обезбедување обука, забава, имено организирање и реализација на концерти; организирање и реализација на забави (прослави) во ноќни клубови; организирање и реализација на забавни настани во ноќни клубови; организирање и реализација на специјални настани; организирање резервации на билети за шоу претстави и други забавни настани; услуги за аудио и видео наснимување; резервирање на сали за забава; кабареа; реализација на програми за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа (сали) за пушачи; кинематографски студија; кино театри; реализација и обезбедување објекти за специјални настани од видот на натпревари и турнири во разни игри карактеристични за казино; реализација на забавни изложби; услуги за објавување по пат на дигитално видео, аудио и мултимедиски средства; давање насоки за изработка на радио или телевизиски програми; дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција на радио програми за други; дистрибуција на телевизиски програми преку системи на кабелска телевизија; забава од областа на телевизиски програми во живо; забава од областа на визуелна и аудио изведба, како и музички, вариететски, новински и хумористични шоу претстави; информации за забава; услуги за забава,

имено, обезбедување на „онлајн“ компјутерски игри; услуги за забава, именом, реализирање на забави; услуги за забава, именом, обезбедување на музички изведби, музички видео содржини, соодветни филмски клипови, фотографии и други мултимедиски материјали соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, именом, обезбедување „он лајн“ реви; услуги за забава, именом, обезбедување на фотографски, аудио, видео и прозни презентации соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, именом, звуци за дојава, претходно наснимена музика, видео и графички содржини кои не може да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со помош на уреди за мрбилна комуникација преку глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги за забава од областа на телевизиски програми засновани на шоу претстави во живо; услуги за забава, именом, емитување преку уред - лично помагало; услуги за забава, именом, емитување преку веб сајтови; услуги за забава од областа на хумористични шоу претстави; филмска продукција; услуги за коцкање; публикација на часописи; продукција на кино-филмови; услуги за забава со помош на мултимедиски средства, од областа на наснимување, производство и постпродукциски услуги во областа на музиката, видео содржините и филмот; нокни клубови; електронска „он лајн“ публикација на книги и билтени; „он лајн“ публикација на часописи; управување со работата на дискотеки; организирање на турнири во голф; организирање на спортски натпревари; организирање на настани од областа на танцувањето; организирање на шоу претстави од областа на модата; услуги за фотографија; производство и дистрибуција на телевизиски шоу претстави и филмови; производство и дистрибуција на радио програми; производство на програми за кабелска телевизија; производство на ДВД, видео ленти и телевизиски програми; производство на звучни и музички видео снимки; обезбедување на простории за билијард; обезбедување на објекти за казино; обезбедување сали.за танцување; обезбедување на објекти за голф; обезбедување упатства со информации за покер; обезбедување на игри со карти „он лајн“; обезбедување на игри на покер „он лајн“; обезбедување „он лајн“ публикација од областа на забавата; обезбедување на салони за „rachinko“; обезбедување на базени за капење; обезбедување услуги за „theme park“ (забавен парк со одредени содржини за забава); обезбедување на филмови и телевизиски програми кои не може да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео по избор“; публикација на часописи; публикација на книги, реви; публикација на електронски часописи; изработка на радио програми; телевизиска продукција; изработка на телевизиски програми; распоред на телевизиските програми; продукција на телевизиски шоу програми, како и програми за спортски и културни настани

(111) **17443** (151) 04/11/2010
(210) ТМ 2009/517 (220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD**
2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **17367** (151) 14/10/2010
(210) ТМ 2009/518 (220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SONALIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **17368** (151) 14/10/2010
(210) ТМ 2009/519 (220) 26/05/2009
(181) 26/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

LARONA

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **17369** (151) 14/10/2010
 (210) ТМ 2009/520 (220) 26/05/2009
 (181) 26/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VALORA

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **17424** (151) 19/10/2010
 (210) ТМ 2009/521 (220) 26/05/2009
 (181) 26/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи**
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко

(111) **17504** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/522 (220) 26/05/2009
 (181) 26/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **KIA MOTORS CORPORATION****231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ECO DYNAMICS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - патнички автомобили, камиони, автобуси,
 минибуси, комбиња, мини комбиња, омнибуси,
 превозни средства на четири тркала, возила со
 две тркала

(111) **17425** (151) 19/10/2010
 (210) ТМ 2009/523 (220) 26/05/2009
 (181) 26/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **BALKANPHARMA DUPNITSA AD****3 Samokovsko Chaussee Str., 2600 Dupnitsa, BG**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ZIVOT BEZ BOLKA!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

кл. 35 - огласување, рекламирање, водење
 на работење, управување со работи, трговски
 дејности и пружање услуги на трети лица при
 продажба на фармацевтски производи, увоз-
 извоз

(111) **17427** (151) 19/10/2010
 (210) ТМ 2009/525 (220) 27/05/2009
 (181) 27/05/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Трговец поединец за услуги Олгица Милан**
Мирчевска Агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ ТП Охрид
бул. Туристичка бр. 104/1-15, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи

кл. 39 - патувања (организирање на патувања); резервирање места за патувања; автобуски превоз; превоз со автомобили; изнајмување возила; превезување патници; резервации; разгледување на културни знаменитости и обиколки [туризам]

(111) 17429

(151) 19/10/2010

(210) ТМ 2009/527

(220) 27/05/2009

(181) 27/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, промет на големо и мало, угостителство и услуги ДАР МИР ДООЕЛ Скопје

ул.Тиранска бр.9, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 17506

(151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/528

(220) 27/05/2009

(181) 27/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17447

(151) 04/11/2010

(210) ТМ 2009/529

(220) 27/05/2009

(181) 27/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите



кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17507** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/530 (220) 27/05/2009
(181) 27/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО**
ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, МК

(540)

TIM POINT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;

мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **17370** (151) 14/10/2010
(210) ТМ 2009/532 (220) 28/05/2009
(181) 28/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) бордо - циклама, бела и златно-жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **17375** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/533 (220) 28/05/2009
(181) 28/05/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и златно-жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) 17376 (151) 15/10/2010

(210) ТМ 2009/535 (220) 29/05/2009

(181) 29/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) **GLAXO GROUP LIMITED**
Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ALLI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и субстанции за губење на тежината, контролирање на тежината, управување со режим на исхрана, исхрана и фитнес; диететска храна и субстанции адаптирани за медицинска употреба; витамини, минерали и додатоци за храна

(111) 17377 (151) 15/10/2010

(210) ТМ 2009/537 (220) 29/05/2009

(181) 29/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Прехранбена индустрија А.Д. ВИТАМИНКА - Прилеп**
ул. 'Пеце Котески' б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно кафена, сина, зелена, црвена, златно-жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чајно пециво прелиено со чоколада

(111) 17458 (151) 08/11/2010

(210) ТМ 2009/538 (220) 29/05/2009

(181) 29/05/2019

(450) 31/12/2010

(732) **ТДУТУ „Спиритим“ ДООЕЛ**
ул. Иво Лола Рибар бр. 34, Скопје, МК

(540)

КАФЕ ХЕМИНГВАЈ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) 17378 (151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/540 (220) 01/06/2009

(181) 01/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за маркетинг и пропаганда ЕПП**
Комјунিকেјшенс ДОО Скопје
ул. Коце Металец бр. 1а/19, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, маркетинг и пропаганда

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 17379 (151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/545 (220) 02/06/2009

(181) 02/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Вижн Борд ДОО**
ул. Франце Прешерн 197 1000 Скопје, МК



(540)



(591) зелена, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) 17408 (151) 18/10/2010

(210) ТМ 2009/552 (220) 02/06/2009

(181) 02/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Associazione Radio Maria**
Via Turati 7 22036 Erba CO, IT

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

РАДИО МАРИА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образование, обезбедување обуки, забава, спортски и културни активности

(111) 17413 (151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/554 (220) 03/06/2009

(181) 03/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД**
ул. „Цане Кузмановски“ бр. 1, 7500 Прилеп, МК

(540)



(591) златна, зелена, црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17414 (151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/555 (220) 03/06/2009

(181) 03/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП**
ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ„ бр. 1 Прилеп, МК

(540)



(591) златна, зелена, црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17405 (151) 18/10/2010

(210) ТМ 2009/556 (220) 03/06/2009

(181) 03/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по интерна медицина МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА Скопје**
ул. Максим Горки бр. 25, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) темни и светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи

кл. 44 - медицински услуги

(111) 17362 (151) 13/10/2010

(210) ТМ 2009/559 (220) 03/06/2009

(181) 03/06/2019

(450) 31/12/2010



(732) **Zippo Manufacturing Company**
33 Barbour Street, Bradford,
Pennsylvania 16701, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ZIPPO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - парфимерија, козметика

(111) **17407** (151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/562 (220) 08/06/2009

(181) 08/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **ДОО ВИПС**

ул. Марко Цепенков бр. 1 Охрид, МК

(540)



(591) сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со прехранбени продукти, козметички продукти, школски прибор, продукти за домаќинство, текстил, средства за хигиена

(111) **17529** (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/572 (220) 09/06/2009

(181) 09/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **С енд Б Трејд Скопје**

ул. Владимир Комаров број 18а 1/16
1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **17512** (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/573 (220) 09/06/2009

(181) 09/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ**

ул. Моша Пијаде бр. 230 Прилеп, МК

(540)



АВТО МОТО ДРУШТВО "ПРИЛЕПЕЦ"

(591) жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - издавање на документи

кл. 41 - обука на кандидати за возачи (авто школа)

кл. 42 - технички преглед и испитување на возилата

(111) **17530** (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/575 (220) 10/06/2009

(181) 10/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

КАМБИО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемикалии што се користат во земјоделието, хортикултура и шумарство, посебно препарати за садење растенија; препарати за регулирање на растењето на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфакти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 - препарати за уништување бактерии; фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **17496** (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/585 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид**

ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, МК



(540)



(591) жолта, бела, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - ориз

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со ориз

(111) 17501

(151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/586

(220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, зелена, жолта, црвена, кафена, портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - био мирудија

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со био мирудија

(111) 17494

(151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/587


(220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, сина, жолта и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - гриз

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со гриз

(111) 17493

(151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/588

(220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, кафена, зелена, црна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - црвен пипер

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со црвен пипер

(111) 17498

(151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/589

(220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, кафена, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - какао

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со какао

(111) 17513 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/590 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр. 62, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, сина, црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - презла - лебни трошки

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со презла - лебни трошки

(111) 17495 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/591 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) жолта, бела, сина, црна и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кокос

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со кокос

(111) 17518 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/592 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - шеќер во прав

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со шеќер во прав

(111) 17484 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/593 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена, црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - нишесте - скроб

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со нишесте- скроб

(111) 17511 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/594 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - сусам

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со сусам

(111) 17500 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/595 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - суво грозје

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со суво грозје

(111) 17516 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/596 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мелен бибер

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со мелен бибер

(111) 17519 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/597 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена, црна, кафена, портокалова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - ванилин шеќер

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со ванилин шеќер

(111) 17517 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/598 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена, црна, кафена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - прашок за печење

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со прашок за печење

(111) 17346 (151) 13/10/2010

(210) ТМ 2009/600 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Bongrain SA (a French societe anonyme) 42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко, сирење и млечни производи, масла за јадење и масти

(111) 17372 (151) 14/10/2010

(210) ТМ 2009/601 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) AstraZeneca UK Limited 15 Stanhope Gate, London W1K 1LN, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SEROQUEL XR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции, фармацевтски производи

(111) 17371 (151) 14/10/2010

(210) ТМ 2009/602 (220) 12/06/2009

(181) 12/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) HB BODY S.A. 570 22 Sindos Industrial Area Thessaloniki, GR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки ѓубива, смеси за гасење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата



кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од 'рфа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

(111) **17343** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/603 (220) 12/06/2009
(181) 12/06/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Ventzislav Stoyanov IVANOV**
48, Naum Str., 1415, Sofia, BG

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

ЗЛАТНА ТРЕСКА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - рекламни услуги, он-лајн рекламирање на компјутерска мрежа, деловно истражување, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажбата, промоција на продажба за други, објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, пазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/, помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на телевизија, компилација на податоци во компјутерска база на податоци, систематизација на информации во компјутерска база на податоци, консултации за ефикасност, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), соопштувања за дејноста, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање)/за отсутни претплатници/ бизнис менаџмент

кл. 38 - телекомуникации, поврзување и обезбедување телекомуникациски врски на глобална компјутерска мрежа, електронски пораки, електронска пошта, електронски билтени (телекомуникациони услуги), новински агенции, пренос на пораки и слики по пат на компјутер, комуникација по пат на телефон, комуникација по пат на мобилен телефон, емитување на радио и телевизиски програми, емитување кабелска телевизија, телефонски услуги, дисемениација

на радио и ТВ програми, електронски дисплеј услуги (телекомуникации), пренос преку сателит, кабелска телевизија, услуги на организирање телеконференции, пренос преку радио, информации за телекомуникации, изнајмување телекомуникациска опрема, изнајмување телефони, телеграфски услуги, телекомуникациски излезни услуги

кл. 41 - образовни обуки, забавни услуги, спортски и културни активности, организирање лотарии, услуги на организирање на он-лај компјутерски игри, услуги на обезбедување електронски игри преку глобална компјутерска мрежа, забавни услуги, имено обезбедување интерактивни клубски игри преку глобална комуникациска мрежа, преку телевизија, преку жични и безжични апарати и преку телекомуникациски мрежи и други медиуми, обезбедување интерактивни игри кои вклучуваат решенија на проблеми преку глобална комуникациска мрежа, преку телевизија, преку жични и безжични апарати и преку телекомуникациски мрежи и други медиуми, обезбедување интерактивни игри за наоѓање на скриено богатство и игри за ловење на скитници на и преку безжични апарати и преку глобална телекомуникациска мрежа преку телевизија, преку жични и безжични апарати и преку телекомуникациски мрежи и други медиуми, он-лајн објавување на електронски книги и списанија, организирање забавни игри и шоуа (услуги на импресарија), забавни информации, изведби во живо, производство на телевизиска програма (шоу програма), производство на шоу програми, музички сали, електронско деск топ објавување, изнајмување видео ленти, ноќни клубови, услуги на организирање игри преку телефон, играње, клубски услуги (забава или образование), организирање натпревари (забава или образование), услуги на преведувачи, изнајмување видео ленти, ноќни клубови, комар, он-лајн услуги за организирање игри (преку компјутерска мрежа), презентација на претстави во живо, услуги на новински извастувачи, уредување радио и ТВ програми, деск- топ објавување, обезбедување простории за казина, забавни паркови

(111) **17398** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/606 (220) 16/06/2009
(181) 16/06/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ДЦ ГРУП ДОО Скопје**
50 Дивизија, 34-2/15 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) 17399 (151) 15/10/2010

(210) ТМ 2009/616 (220) 17/06/2009

(181) 17/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за деловни и менаџмент услуги
КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО

ул. Водњанска бр. 15/5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување /рекламирање/, рекламни агенции, ширење рекламен материјал, пропагандни дејности, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), професионална деловна консултација, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, маркетинг агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), изнајмување на рекламен простор, организирање на изложби за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, изнајмување на рекламен простор на медиумите за комуникација, компилација на податоци во бази на податоци, информатички агенции, маркетинг истражување, маркетинг студии, услуги на клипинг на вести, односи со јавност, агенции за трговски информации, анализа на производна цена, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), истражувања за дејностите, организирање дејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), истражувања на пазарот, производни цени (анализа на производни цени), промоција / продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, деловни проценки, помош за деловен менаџмент, персонална менаџмент консултација, развој на информатичка технологија, потрошувачи (совети за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. 38 - телекомуникации, компјутерски пренос на пораки и слики, електронска пошта, информации за телекомуникации, електронски пораки, новинарски агенции, обезбедување пристап до бази на податоци

кл. 41 - објавување книги, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани за исполнување на слободно време, услуги на дигитално снимање, културни активности, електронско десктоп објавување, услуги на новински репортери, обезбедување он-лајн електронски публикации, објавување он-лајн книги, објавување он-лајн весници, пишување и објавување текстови

(111) 17400 (151) 15/10/2010

(210) ТМ 2009/617 (220) 17/06/2009

(181) 17/06/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за деловни и менаџмент услуги
КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО

ул. Водњанска бр. 15/5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување /рекламирање/, рекламни агенции, ширење рекламен материјал, пропагандни дејности, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), професионална деловна консултација, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, маркетинг агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), изнајмување на рекламен простор, организирање на изложби за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, изнајмување на рекламен простор на медиумите за комуникација, компилација на податоци во бази на податоци, информатички агенции, маркетинг истражување, маркетинг студии, услуги на клипинг на вести, односи со јавност, агенции за трговски информации, анализа на производна цена, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), истражувања за дејностите, организирање дејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), истражувања на пазарот, производни цени



(анализа на производни цени), промоција / продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, деловни проценки, помош за деловен менаџмент, персонална менаџмент консултација, развој на информатичка технологија, потрошувачи (совети за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. 38 - телекомуникации, компјутерски пренос на пораки и слики, електронска пошта, информации за телекомуникации, електронски пораки, новинарски агенции, обезбедување пристап до бази на податоци

кл. 41 - објавување книги, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани за исполнување на слободно време, услуги на дигитално снимање, културни активности, електронско десктоп објавување, услуги на новински репортери, обезбедување он-лајн електронски публикации, објавување он-лајн книги, објавување он-лајн весници, пишување и објавување текстови

(111) **17342** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/620 (220) 19/06/2009
(181) 19/06/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за дизајн на ентериери **МОНТИМПЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје**

ул. Димитрије Туцовиќ бр. 38, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, сива, сина, виолетова и темно розова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 - архитектура, внатрешно уредување (декорација), дизајн, инженерски нацрти, изградба (изработка на нацрти и дизајни за изградба), совети за градежништво

(111) **17580** (151) 22/11/2010
(210) ТМ 2009/629 (220) 16/06/2009
(181) 16/06/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ДПТУ БИРОСЕФ ДООЛ**
ул.Дебарска бр.29, 2400 Струмица, МК

(540)



(591) светло сива, светло сина и темно сина
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - метални, сигуеносни и противпожарни каси, сефови, ормари и врати, трезорски врати, брави, оков за дрво и метал

(111) **17426** (151) 19/10/2010
(210) ТМ 2009/634 (220) 23/06/2009
(181) 23/06/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, портокалова, жолта и жолто-кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

(111) **17523** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/636 (220) 23/06/2009
(181) 23/06/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Imperial Tobacco Limited**
PO Box 244, Southville Bristol BS99 7UJ, UK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или суров тутун; производи од тутун; цигари, цигарилоси, замени за тутун што не се за медицински намени и не се наменети за терапија; кибрит и артикли за пушачи

(111) 17360 (151) 13/10/2010
(210) ТМ 2009/645 (220) 29/06/2009
(181) 29/06/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство услуги и трговија
КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп
ул. Орде Тодороски - Шемко бр. 43,
Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - неметални градежни материјали, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал, мермер, камен, камен (предмети направени од камен), камен за градба, биста од камен, бетон или мермер, сечење, обликување и обработка на камен, вештачки камен, гранит, гробници /неметални/, сидни и подни облоги /неметални/, капаци /штитници/ неметални, керамика (суровии за керамика), мозаици за градба, надгробен камен, надгробни плочи /неметални/, надгробни споменици /неметални/, неметални плочници, ниски столпчиња, огноотпорен камен, огради /неметални/, плочи за градба /неметални/, плочи за поплочување /неметални/, плочи од вештачки материјал за обложување патишта, под од камени плочи, подови /неметални/, прагови /неметални/, скали /неметални/, скулптури од камен, бетон или мермер, спомен плочи /неметални/, столбови на скали /неметални/, столбови /надгробни столбови/ неметални, столбови /неметални/, уметнички предмети од камен, бетон или мермер, фигури од камен, бетон или мермер

кл. 35 - улсуги при продажба на големо и мало со мермер, камен, гранит и предмети од мермер, камен и грани, вадење руди

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, каменоломи (вадење камен)

кл. 40 - обработка на материјали, сечење блокови и плочи по најразлични димензии, калибрирање, полирање до давање висок сјај, попречно сечење и оборување на рабови, завршна обработка на рабови (кантирање), составување градба по нарачка /за трето лице/

(111) 17409 (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/651 (220) 30/06/2009
(181) 30/06/2019
(450) 31/12/2010

(732) ЖИ-ДА 07
ул. Максим Горки бр. 20 Скопје, МК

(540)



(591) црна, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 17410 (151) 19/10/2010
(210) ТМ 2009/652 (220) 01/07/2009
(181) 01/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) Дрита Комерц ДООЕЛ
с. Палчиште, Тетово, МК

(540)

ALFA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфинерија и етерична масла

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерична масла

(111) 17361 (151) 13/10/2010
(210) ТМ 2009/658 (220) 02/07/2009
(181) 02/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) Akita, Inc.
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје



(540)

CHARTIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурителни и финансиски услуги

(111) 17380

(151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/671

(220) 06/07/2009

(181) 06/07/2019

(450) 31/12/2010

(732) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) темно виолетова, светло виолетова, сребрена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутун што не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на работење и водење комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) 17381

(151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/672

(220) 06/07/2009

(181) 06/07/2019

(450) 31/12/2010

(732) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, сребрена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутун што не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на работење и водење комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(111) 17430

(151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/678

(220) 08/07/2009

(181) 08/07/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ЈУГОИМПЕКС ДОО извоз-увоз Скопје

ул. Качанички пат бб.,

Индустриска зона Визбегово, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.66/1-3а,
1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни), инкубатор за јајца

(111) **17457** (151) 08/11/2010
(210) ТМ 2009/679 (220) 08/07/2009
(181) 08/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **АРЕНКО Д.О.О** извоз-увоз, Друштво за производство на препарати за нега на кожата и трговија
Стефка Тасева 25, 2300 Кочани, МК

(540)



(591) виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи/препарати
кл. 35 - услуги при продажба на фармацевтски производи на мало и големо

(111) **17442** (151) 04/11/2010
(210) ТМ 2009/681 (220) 08/07/2009
(181) 08/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Novo Nordisk A/S**
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

ПЕНМЕЈТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 - медицински апарати и инструменти

(111) **17431** (151) 19/10/2010
(210) ТМ 2009/682 (220) 08/07/2009
(181) 08/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за маркетинг трговија и услуги ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ**
Велес, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, дејности (професионални консултации), дејности (консултации за водење на дејностите), демонстрација на производи, објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), информации за дејноста, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), производни цени, промоција / продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна хроника, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламни агенции, трговски дејности, увоз-извоз, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - организирање и емитување телевизиски емисии, кабелска телевизија, комуникација, пораки (пренос на пораки од една на друга личност), новинарски агенции, подвижна радио телевизија, упатства за телекомуникации

кл. 41 - изложби /организирање изложби/ во културни или воспитни цели, клубови, услуги на клубови /забава или одгледување/, книги (издавање на книгите), книги (изнајмување на книгите), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), натпревари (организирање натпревари) /обука, забава/, приредби (одржување приредби), семинари (организирање и водење семинари), клубови со средби, стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите)

(111) **17382** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/685 (220) 09/07/2009
(181) 09/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за промет на големо и мало угостителство и туризам АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
бул. Јане Сандански ДТЦ 13 лик.4 Кисела Вода 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)

ПАТУВАМЕ СОНУВАМЕ СО АУРОРА

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги, организирање патувања

кл. **41** - образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. **43** - услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **17383** (151) 15/10/2010

(210) ТМ 2009/686 (220) 09/07/2009

(181) 09/07/2019

(450) 31/12/2010

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

CERELINO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(111) **17384** (151) 15/10/2010

(210) ТМ 2009/691 (220) 10/07/2009

(181) 10/07/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, златна, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; билки (тревки); јајца; млечни производи, желеа, џемови, компоти, млеко и млечни пијалаци, производи подготвувани за конзумирање што се состават првенствено од гореспоменатите стоки

кл. **30** - кафе и замени за кафе, чај, какао, чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и подготовки направени од жита; леб, бисквити, торти, слатки (производи од тесто), чоколада и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет; сосови; песто, сосови; сосови како мирудии; мирудии; билки (тревки), мирудии, производи подготвени за конзумирање што се првенствено составени од горе споменатите производи

(111) **17385** (151) 15/10/2010

(210) ТМ 2009/692 (220) 10/07/2009

(181) 10/07/2019

(450) 31/12/2010

(732) **ZAHARNI IZDELIA - VARNA OOD**
Zapadna Promishlena Zona, 9000 Varna, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ANA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; бисквити; колач; бисквити со чоколада



(111) **17432** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/696 (220) 14/07/2009
(181) 14/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Печатење, текстил-трукерај Трговец поединец ФЛЕКСО ПРИНТ ТП**
ул. Алексо Демниевски бр. 27/1-б,
1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)

FLEXOPRINT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **16** - хартија, картони производите од нив што не се опфаатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал

кл. **17** - каучук, гума, полуфабрикати од пластични материјали

кл. **35** - канцелариски работи, трговија на големо и мало со хартија, картони производи од нив, печатени работи, трговија на големо и мало со кожа, имитација на кожа, и производи од нив што не се опфатени со другите класи

(111) **17509** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/697 (220) 14/07/2009
(181) 14/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за трговија, транспорт, инженеринг и производство СЕТ-УНИОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Поп Богомил бр. 10 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)

СЕТ-УНИОН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; прекривки за кревети и маси, трикотажа

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани; растегливи ленти за ракавици, прерамки, позамантерија

кл. **35** - канцелариски работи; трговија на големо и мало со текстил и текстилни производи, трикотажа и позамантерија

(111) **17386** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/710 (220) 15/07/2009
(181) 15/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

RESFLOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - лекови и фармацевтски препарати за ветеринарна употреба

(111) **17561** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/718 (220) 16/07/2009
(181) 16/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**
бул. „Александар Македонски“ бр.12
Скопје, МК

(540)

ALKAKAPS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **17560** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/719 (220) 16/07/2009
(181) 16/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.**
бул. „Александар Македонски“ бр.12 Скопје, МК

(540)

АЛКАКАПС

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **17594** (151) 23/11/2010
(210) ТМ 2009/733 (220) 21/07/2009
(181) 21/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ**
бул.Климент Охридски бр.68 а
1000 Скопје, МК



(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - информатички програми, мемории за сметачи, менувачи на дискови (информатика), монитори (програми за сметачи), обработка на податоци, печатачи за компјутери, процесори (централни единици за обработка), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), производни цени, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, издавање софтвер, изработка (концепирање) на софтвери, други консултации и понуда на софтвер, консултации во врска со сметачи, компјутерски хардвер, консултации во врска со хардвер, литографско печатење, офсет печатење, печатарство, професионална ориентација, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите), уредување и одржување на веб -страници, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци), обработка на податоци, компјутерски активности

(111) **17374** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/747 (220) 24/07/2009
(181) 24/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ЗЛАТНА ПЧЕЛА** дооел Скопје
ул.Партизански одреди бб, Реонски центар
Карпош III, трговски дел, секција IV/8,
Скопје, МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) зелна, сива и жолта

17374

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - производи со лиофилизиран матичен млеч, прополис, полен, пчелин восок и други пчелини производи; антиоксиданси, минерали, екстрати од лековити билки; функционална храна-ркулци од мешунки; соја, азуки, мунг, наут, лека, оцет од дива јаболка со лековити билки

(111) **17373** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/748 (220) 24/07/2009
(181) 24/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ЗЛАТНА ПЧЕЛА** дооел Скопје
ул.Партизански одреди бб, Реонски центар
Карпош III, трговски дел, секција IV/8,
Скопје, МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, сива и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички производи со природни липозони изолирани од лецитин од соја, пчелини производи матичен млеч, прополис, жен-шен, лековити билки, витамини, алоја, етерични масла, мед, глина, каолин и други природни супстанции

кл. 30 - производи со лиофилизиран матичен млеч, прополис, полен, пчелин восок и други пчелини производи; антиоксиданси, минерали, екстрати од лековити билки; функционална храна-ркулци од мешунки; соја, азуки, мунг, наут, лека, оцет од дива јаболка со лековити билки

(111) **17549** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/754 (220) 27/07/2009
(181) 27/07/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ДПТУ СТАДИОН-МАК** ДОО Струмица
ул. Киро Абрашев, бр. 61 Струмица, МК

(540)



(591) кафена, зелена, жолта и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи

- (111) **17401** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/759 (220) 28/07/2009
(181) 28/07/2019
(450) 31/12/2010
- (732) **Здружение на граѓани Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД Скопје**
1000 Скопје ул. Орце Николов 155/5-2, МК
- (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
- (540)



- (591) жолта, сина, зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирање што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања
- кл. 44 - услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

- (111) **17556** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/769 (220) 31/07/2009
(181) 31/07/2019
(450) 31/12/2010
- (732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје**
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК
- (740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
- (540)

LIBERO

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регисар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 - телекомуникации

- (111) **17412** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/771 (220) 31/07/2009
(181) 31/07/2019
(450) 31/12/2010
- (732) **Друштво за трговија и услуги ДИПЛОН ДООЕЛ Скопје**
ул. Даме Груев бр. 28, МК
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)

Diplon

- (591) сина, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
- кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки
- кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика
- кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

- (111) **17555** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/772 (220) 31/07/2009
(181) 31/07/2019
(450) 31/12/2010
- (732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје, Ц.О.**
Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
1000 Скопје, МК
- (540)





(591) бела, црна, црвена, жолта, портокалова, кафена и сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - диететски производи, додатоци во исхраната

(111) **17554** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/773 (220) 31/07/2009
 (181) 31/07/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ**
 Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, кафена, сина, портокалова и зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - диететски производи, додатоци во исхраната

(111) **17550** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/774 (220) 31/07/2009
 (181) 31/07/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ**
 Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, розова, сина и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - диететски производи, додатоци во исхраната

(111) **17552** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/775 (220) 31/07/2009
 (181) 31/07/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ**
 Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, розова, сина, портокалова и зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - диететски производи, додатоци во исхраната

(111) **17551** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/776 (220) 31/07/2009
 (181) 31/07/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ**
 Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, жолта, сина, портокалова, зелена, кафена и сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - диететски производи, додатоци во исхраната

(111) **17477** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/781 (220) 31/07/2009
 (181) 31/07/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ**
ул. Дојранска 14, Струмица, МК

(540)

A&V
collection

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце; школски торби

кл. **24** - покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека; обувки и капи; маици, елеци, блузи, фустани, здолништа, тренерки, куси панталони, јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клонпи, копачки, ролерки

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце; школски торби, покривки за кревети и маси, облека; обувки и капи; маици, елеци, блузи, фустани, здолништа, тренерки, куси панталони, јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клонпи, копачки, ролерки

(111) **17482** (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/782 (220) 31/07/2009

(181) 31/07/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ**
ул. Дојранска 14, Струмица, МК

(540)


runners

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце; школски торби

кл. **25** - облека; обувки и капи; маици, елеци, блузи, фустани, здолништа, тренерки, куси панталони, јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клонпи, копачки, ролерки

кл. **28** - производи за гимнастика и спорт

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце; школски торби, производи за гимнастика и спорт; обувки и капи; маици, елеци, блузи, фустани, здолништа, тренерки, куси панталони, јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клонпи, копачки, ролерки

(111) **17363** (151) 13/10/2010

(210) ТМ 2009/789 (220) 04/08/2009

(181) 04/08/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Allergan, Inc.**
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

NATRELLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - силиконски вметоци за гради; вметоци за гради што се состојат од вештачки материјали и делови и компоненти за истите

(111) **17505** (151) 09/11/2010


(210) ТМ 2009/808 (220) 10/08/2009

(181) 10/08/2019

(450) 31/12/2010

(732) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**
ул. „15-ти Корпус“ бр. 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена, бела и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** - алкохолни пијалаци

(111) **17404** (151) 18/10/2010

(210) ТМ 2009/811 (220) 11/08/2009

(181) 11/08/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Alokozay FZE**
(a Free Zone Company incorporated under the laws of U.A.E.)
P.O.Box 18165, Dubai, AE

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје



(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, јогурт, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови, мирудии; мраз, чоколади и кечап

кл. **32** - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **17403**

(151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/814

(220) 12/08/2009

(181) 12/08/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за производство услуги и трговија БРЕГЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 42/23 мезанин 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, зелена, жолта, портокалова, црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - обични метали и нивните легури, мали метални предмети, метални цевки, каси, производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; алуминиум; калапи од обичен метал

кл. **35** - управување со работата, канцелариски работи; трговија на мало и големо со хемиски производи за индустријата; трговија на големо и мало со бои, фирнајзи и лакови, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците; трговија на големо

и мало со обични метали и нивните легури, производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи, алуминиум и калапи од обичен метал

кл. **41** - образовни услуги, обука, организирање и водење семинари, организирање изложби за културни и образовни цели, професионално насочување

(111) **17411**

(151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/817

(220) 13/08/2009

(181) 13/08/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Трговско радиодифузно друштво ТВ Скопје ДОО Скопје**

ул. Качанички пат б.б. 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)

ЗАЈДИ, ЗАЈДИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** - телекомуникации, емитување кабелска телевизија, емитување телевизиски програми, пренесување преку сателит, телекомуникациски канали

кл. **41** - забава, услуги на естрадни уметници, услуги на оркестри, продукција на радио и телевизиски програми, продукција на шоу програми, услуги на студија за снимање, сценски декор, монтажирање видео ленти, услуги на пишување сценарија

(111) **17557**

(151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/822

(220) 14/08/2009

(181) 14/08/2019

(450) 31/12/2010

(732) **АСАНИ РИЗАХ**

ул. 171 бр. 33 Скопје, МК

(540)



(591) сива, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - услуги за продажба на големо и мало со текстилни производи, покривки за кревети и маси, облека, обувки и капи

- (111) **17356** (151) 13/10/2010
 (210) TM 2009/830 (220) 18/08/2009
 (181) 18/08/2019
 (450) 31/12/2010
- (300) 008122004 24/02/2009 EM
- (732) **JIL B.V.**
Rivium Quadrant 173, 15th Floor, NL-2909 LC
Capelle aan den IJssel, NL
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
- (540)

JIL

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти за примена во науката, наутиката, премер, фотографирање, кинематографија, оптика, тежинско мерење, мерење, сигнализација, проверка (надзор), спасување и едукација; апарати и инструменти за спроведување, пренесување, трансформирање, акумулирање, регулација и контрола на електрична енергија; апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за наснимување; машини за автоматско продавање и механизми за апарати што се активираат со помош на парички; регистер каси, машини за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; противпожарни апарати; мобилни телефони; телефонски апарат; безжични уреди; компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; софтвер во областа на мобилната телефонија и системите за деловен менаџмент, апарати за мобилна телефонија; апарати за наснимување, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, микрокомпјутерски игри, видео игри; публикации во електронски формат; електронски публикации кои може да се преземат од мрежа; компјутерски софтвер за употреба во софтверските апликации за сервер и клиент, наменет за безжични уреди за прием, синхронизација, натрупување, складирање и управување со аудио-визуелни интернет и екстранет документи кои потекнуваат од глобални компјутерски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер наменет за пренесување на аудио-визуелни интернет и екстранет документи кои потекнуваат од глобални компјутерски и комуникациски мрежи, преку безжични мрежи

кл. 38 - телекомуникации; мобилни телекомуникации, апликации и системи за мобилна телефонија; телекомуникации, комуникации преку компјутерски терминали, радиоemitување, комуникации преку телеграф, комуникации преку телефон, дигитални комуникации за дигитална или интерактивна телевизија; телекомуникации преку интернет, интранет; интернет за и со помош на мобилни

телефони, со помош на дигитални, сателитски, кабелски и земни мрежи; пренос на податоци; пренос на информации, услуги со кои им се овозможува на лицата праќање и/или примање компјутерски информации, програми, документи или податоци; услуги што овозможуваат или нудат учество во радио или телевизиски емисии, како интерактивни така и неинтерактивни; безжична телефонија, емитување и пренесување видео игри кон и од мобилен телефон, дигитално персонално помагало (организатор) или компјутер, дигитални или аналогни декодери кои обезбедуваат пристап до сајт или портал по извршеното поврзување на интернет; поврзување со телекомуникациска мрежа заради преземање на видео игри, интерактивни текстови за снимање филмови и видеографски записи преку телекомуникациски мрежи, електронска пошта; услуги за комуникација; услуги за телекомуникација; електронски пренос на компјутерски софтвер преку интернет и други мрежи за компјутерска и електронска комуникација; услуги за обезбедување врска и пристап до мрежи за електронска комуникација, заради пренос или прием на компјутерски софтвер; обезбедување „он-лајн“ услуги за комуникација; комуникација преку глобална компјутерска мрежа или преку интернет; услуги за електронска пошта, праќање и примање пораки; услуги за емитување; обезбедување пристап до веб-страници; пренос и дистрибуција на податоци или аудио-визуелни слики преку глобална компјутерска мрежа или преку интернет; обезбедување пристап до МПЗ веб-страници на интернет; испраќање на дигитална музика по пат на телекомуникации; обезбедување пристап до веб-страници за дигитална музика на интернет; изнајмување (давање под наем) време за пристап до компјутерски датотеки; советодавни, консултациски и информациски услуги кои се однесуваат на горенаведените позиции

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со тоа; услуги за индустриска анализа и истражување; проектирање и создавање компјутерски хардвер и софтвер; проектантски услуги што се однесуваат на компјутерски софтвер; одржување, поправка и ажурирање на компјутерски софтвер, софтвер за компјутерски оперативен систем, софтвер за компјутерски услужни програми; обезбедување информации за компјутерски софтвер преку интернет и други мрежи за компјутерска и електронска комуникација; обезбедување консултантски услуги и техничка поддршка за решавање проблеми што се однесуваат на компјутерски софтвер и за рачни мобилни дигитални електронски уреди и други електронски уреди за широка потрошувачка; обезбедување машини за пребарување заради прибирање податоци преку комуникациски мрежи; обезбедување привремена употреба на компјутерски софтвер и „он-лајн“ алатки со кои на корисниците им се овозможува пристап и преземање на компјутерски софтвер; консултантски услуги за компјутерски хардвер



и софтвер; изнајмување апарати и опрема за компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги за софтвер за мултимедијални и аудио-визуелни записи; компјутерско програмирање; услуги за поддршка и консултација заради развој на компјутерски системи и датотеки; графички дизајн за уредување на веб-страници на интернет; информации кои се однесуваат на компјутерски хардвер или софтвер, кои се достапни „он-лајн“ преку глобална компјутерска мрежа или преку интернет; создавање и одржување на веб-страници; проектирање и создавање на веб-страници кои содржат мултимедијални материјали; хостирање на веб-страници за други лица; информациски, советодавни и консултациски услуги што се однесуваат на горенаведените позиции; пристап и давање под наем време за пристап кон видео игри преку телекомуникациска мрежа или сервер, вклучително и интернет и кабелски, сателитски или земни телевизиски мрежи; давање под наем време за пристап кон телекомуникациски мрежи и интернет страници и дигитална или аналогна или интерактивна телевизија; компјутерско програмирање и компјутерски програми, периферна опрема, интелигентни картички, интернет, интернет и интернет за мобилни телефони, компјутери и декодери за дигитална или аналогна телевизија; проектирање и производство на игри за декодери на дигитална или аналогна телевизија, за мобилни телефони, за дигитални лични помагала (организатори) или за компјутери; работење со компјутерски сервери заради хостирање адреси на клиенти и компјутерски софтвер кој овозможува и обезбедува еднонасочен и/или двонасочен проток на аудио-визуелни интернет и екстранет документи што потекнуваат од глобални компјутерски и комуникациски мрежи помеѓу софтверот на серверот и на клиентот којшто е инсталиран на безжични уреди; работење со компјутерски софтвер и сервери наменети за прием, синхронизација, складирање и управување со аудио-визуелни интернет и екстранет документи што потекнуваат од глобални компјутерски и комуникациски мрежи наменети за праќање содржини кон адресите на клиентите; консултација во областа на компјутерскиот софтвер, хардвер, друга опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер, проектирање и создавање на компјутерски системи, програми и мрежи, веб-страници; создавање софтвер за мобилни уреди; датотеки, архивирање на компјутерски датотеки, одржување на датотеки; обезбедување софтвер, обновување на податоци од компјутерски датотеки, ажурирање на софтвер; удвојување на компјутерски програми; вообичаено програмирање; советодавни, консултантски и информациски услуги што се однесуваат на горенаведените позиции

(111) 17387	(151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/831	(220) 18/08/2009
	(181) 18/08/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 17388 (151) 15/10/2010

(210) ТМ 2009/832 (220) 18/08/2009

(181) 18/08/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП**
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Пријатели

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско

одговарање/за отсутни претплатници/), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ISDN), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (VPN) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 17514	(151) 09/11/2010
(210) TM 2009/836	(220) 21/08/2009
	(181) 21/08/2019
	(450) 31/12/2010

(732) ДТУ НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ
ул. Жегљане 23 б 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струја, апарати заснимање, пренос или репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. 38 - телекомуникации

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 41 - образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер



- (111) **17441** (151) 04/11/2010
 (210) ТМ 2009/839 (220) 21/08/2009
 (181) 21/08/2019
 (450) 31/12/2010
- (732) **МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт Куманово**
нас. Карпош - Индустриска зона б.б.
1300 Куманово, МК
- (740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
 ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
- (540)

MIKROTIM

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **19** - неметални градежни материјали; неметални преносни конструкции; градежни табли што не се од метал; панел штици што не се од метал, за врати; градежно дрво; декоративни елементи што не се од метал, за градба; облоги што не се од метал, за градби; шперплоча
- кл. **20** - мебел, производи кои не се вклучени во другите класи од дрво, плута, трска, прачки, рогозина; опрема што не е од метал, за мебел; опрема што не е од метал, за прозорци; прегради од дрво за мебел
- кл. **35** - рекламирање; канцелариски работи; трговија на големо и мало со неметални градежни материјали, градежни табли, панел штици, шперплочи; трговија на големо и мало со мебел, производи од дрво, трска, со опрема што не е од метал, со прегради од дрво за мебел

- (111) **17440** (151) 04/11/2010
 (210) ТМ 2009/840 (220) 21/08/2009
 (181) 21/08/2019
 (450) 31/12/2010
- (732) **МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт Куманово**
нас. Карпош - Индустриска зона б.б.
1300 Куманово, МК
- (740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
 ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
- (540)



- (591) портокалова, сива, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **19** - неметални градежни материјали; неметални преносни конструкции; градежни табли што не се од метал; панел штици што не се од

метал, за врати; градежно дрво; декоративни елементи што не се од метал, за градба; облоги што не се од метал, за градби; шперплочи

кл. **20** - мебел, производи кои не се вклучени во другите класи од дрво, плута, трска, прачки, рогозина; опрема што не е од метал, за мебел; опрема што не е од метал, за прозорци; прегради од дрво за мебел

кл. **35** - рекламирање; канцелариски работи; трговија на големо и мало со неметални градежни материјали, градежни табли, панел штици, шперплочи; трговија на големо и мало со мебел, производи од дрво, трска, со опрема што не е од метал, со прегради од дрво за мебел

- (111) **17433** (151) 19/10/2010
 (210) ТМ 2009/846 (220) 25/08/2009
 (181) 25/08/2019
 (450) 31/12/2010

- (732) **Diageo North America, Inc.**
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (540)

BE THERE

- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **33** - алкохолни пијалаци

- (111) **17434** (151) 19/10/2010
 (210) ТМ 2009/847 (220) 25/08/2009
 (181) 25/08/2019
 (450) 31/12/2010

- (732) **Diageo North America, Inc.**
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
- (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)
- кл. **33** - алкохолни пијалаци

(111) **17435** (151) 19/10/2010
(210) ТМ 2009/850 (220) 26/08/2009
(181) 26/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**
Sudirman plaza, Indofood Tower, 27th Floor, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 76-78,
12910 Jakarta Selatan, ID

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед; мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз; макарони,
тестенини, паста (тесто), фиде (тесто), овесно
брашно

(111) **17436** (151) 04/11/2010
(210) ТМ 2009/851 (220) 26/08/2009
(181) 26/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**
Sudirman plaza, indofood Tower, 27th Floor, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 76-78,
12910 Jakarta Selatan, ID

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед; мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (зачини); зачини; мраз; макарони,
тестенини, паста (тесто), фиде (тесто), овесно
брашно

(111) **17437** (151) 04/11/2010
(210) ТМ 2009/852 (220) 26/08/2009
(181) 26/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**
Sudirman plaza, indofood, Tower, 27th Floor, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 76-78,
12910 Jakarta Selatan, ID

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед; мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз; макарони,
тестенини, паста (тесто), фиде (тесто), овесно
брашно

(111) **17542** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/853 (220) 27/08/2009
(181) 27/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија**
АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. "Александар Македонски" бр.12,
1000 Скопје, МК

(540)

AL-SKUMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - алкален течен детергент

(111) **17539** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/856 (220) 27/08/2009
(181) 27/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Concept Foundation Limited**
Room 1502, 15th Floor, 135 Bonha Strand Road,
Shuang Wan, HK

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје



(540)

MEDABON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - лекарства за здравје (health medicines),
абортивни средства и орални контрацептиви

(111) **17389** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/857 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOVZUTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(111) **17390** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/858 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BIXSUTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(111) **17391** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/859 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOSULIF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(111) **17392** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/860 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

HENDRIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(111) **17393** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/862 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ARAZOG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(111) **17394** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/863 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BRYNDIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(111) **17395** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/865 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LYMPZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(111) **17396** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/866 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LYMZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(111) **17397** (151) 15/10/2010
(210) ТМ 2009/867 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TAMLIAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(111) **17574** (151) 18/11/2010
(210) ТМ 2009/868 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци
ГРОЗД**

2400 СТРУМИЦА ,Стадион бб, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



АБЕР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (вино)

(111) **17573** (151) 18/11/2010
(210) ТМ 2009/869 (220) 31/08/2009
(181) 31/08/2019
(450) 31/12/2010

(732) **ЕУРОБРЕНД Д.О.О.**

ул.Солидарност бр. 108 2000 Штип, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно жолта, сива и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, чипс (пржени компири)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билко и природно цвеќе, храна за животни, пивски склад



(111) **17456** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/870 (220) 01/09/2009
 (181) 01/09/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Друштво за производство, промет и услуги**
ПРОАРТ ДОО Скопје

ул.Јуриј Гагарин бр. 73 а 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
 ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)

Proart

(591) црвена, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; посредување за шпедиција; испорачување стоки; транспортирање стоки; превоз на скапоцености со блиндирано возило

кл. **40** - обработка на материјали; услуги на составување фотографии; развивање фотографски филм; фотографско печатење; фотографирање; печатење; литографско печатење; офсет печатење; ласерско пишување

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; индустриски дизајн; дизајнирање графика; истражување и развој за други; внатрешно уредување; услуги за нацрт на амбалажи; проекти

(111) **17532** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/871 (220) 01/09/2009
 (181) 01/09/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **S.C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

JOHNSON DIVERSEY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - сенаменски препарати за чистење, одмастување, полирање и завршно чистење и препарати за чистење со дезинфекциски својства за употреба врз неоргански површини; имено, препарати за чистење под, препарати за полирање под, препарати за завршно чистење

на подови, препарати за стругање на подови; политури за мебел; препарати за чистење и полирање стакло; препарати за чистење на не'рѓосувачки челик; препарати за чистење за употреба во внатрешно и надворешно чистење и одржување на сите видови возила; чистачи за мијалници, тоалети, тушеви и кади; препарати за чистење на керамика; раствори и отстранувачи на дамки за килими; препарати за чистење на текстил, тапацир и килими, со или без дезодорирачки својства; производи за перење за комерцијална употреба, имено, детергенти, белило, омекнувачи за ткаенини, неутрализирачки средства за перење, штирак, и отстранувачи на дамки; бактерицидни детергенти за комерцијално перење; производи за миеење, имено, детергенти и адитиви за плакнење за машини за миеење на садови, детергенти за рачно миеење на садови, детергенти за наикиснување на прибор за јадење, препарати за отстранување на дамки за садови, киселински чистачи за употреба во машини за миеење садови, чистачи на резервоари за киснење; препарати за чистење на рерни; препарати за чистење на цевки и одводни канали; сето горенаведено за комерцијална, индустриска и институционална употреба

кл. **5** - санитарни, бактерицидни и дезодорирачки препарати за употреба врз неоргански површини; средства за дезинфекција; освежувачи на воздух и собни дезодоратори; дезодоратори за килими, текстил и тапацир; фунгициди; инсектициди; хербициди; сето горенаведено за комерцијална, индустриска и институционална употреба

кл. **21** - распрскувачи за препарати за чистење и дезинфекција; инструменти за чистење, имено, четки за триење, крпи, сунѓери и ткаенини за чистење

кл. **37** - услуги на тековно одржување; услуги за одржување на хигиена, чистење, полирање, дезодорирање, дезинфекција и санитарни услуги; услуги на одржување на подови; услуги за одржување на хигиена во кујна, чистење и миеење на кујнски апарати; услуги за одржување на хигиена и чистење на бањи; услуги на перење и пеглање на постелнина; инсталација, поправки и одржување на машини за миеење на садови, за миеење на стакло, за сушење на садови и за сушење на стакло; инсталација, поправка и одржување на автомати; поправка и одржување на апарати и механизми за чистење, полирање и санитација; изнајмување на опрема за чистење; услуги на чистење возила; услуги за контрола на штетници

кл. **41** - образовни и консултантски услуги, имено, подготвување на обуки, семинари, работилници и информативни материјали кои се однесуваат на хигиена, чистење, одржување на подови и перење и што се однесуваат на правилни практики и процедури за безбедност на храната во поглед на чистење на кујни и опрема за работа со храна, правилно одржување на подови за комерцијални, индустриски и институционални установи, и соодветни хигиенски процедури за храна



(111) **17534** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/873 (220) 02/09/2009
 (181) 02/09/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Haifa Chemicals Ltd.**
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)

MULTI-K

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 - вештачки ѓубрива

(111) **17565** (151) 11/11/2010
 (210) ТМ 2009/879 (220) 03/09/2009
 (181) 03/09/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Никола Лазовски**
ул. Боро Арсов 3/1 2000 Штип, МК
 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје
 (540)

vetra

(591) темно и светло црвена, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 14 - часовници, електрични часовници,
 механизми за часовници, раце (рачни часовници),
 (часовничарство)
 кл. 35 - огласување, водење на работење,
 управување со работи, канцелариски работи,
 увоз-извоз со часовници, трговија на големо и
 мало со часовници

(111) **17536** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/884 (220) 07/09/2009
 (181) 07/09/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Vienna Insurance Group**
Schottering 30, 1010 Vienna , AT
 (740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
 ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
 (540)

WINNER
VIENNA INSURANCE GROUP

(591) црвена, сина, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
 монетарни работи, работи поврзани со недвижен
 имот

(111) **17568** (151) 18/11/2010
 (210) ТМ 2009/898 (220) 11/09/2009
 (181) 11/09/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **E. I. du Pont de Nemours and Company**
1007 Market Street, Wilmington,
Delaware 19898, US
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

ARIGO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - хербициди

(111) **17569** (151) 18/11/2010
 (210) ТМ 2009/901 (220) 14/09/2009
 (181) 14/09/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и**
меѓународен транспорт и шпедиција
АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Нил Армстронг бр. 17-а, 7500 Прилеп, МК
 (740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
 ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
 (540)

TERRAVIA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи;
 административна обработка на нарачки за
 купување; презентација на стоки на комуникациски
 медиуми за малопродажба; услуги на набавки
 за трети лица; трговија на големо и мало со
 брашно и производи од жито; трговија на големо
 и мало со земјоделски, градинарски и зрнени
 производи што не се опфатени со другите класи;
 трговија на големо и мало со храна за животни и
 за домашни галеничиња; трговија на големо и
 мало со возила, автомобили, камиони, шлепери,
 мопеди, велосипеди, мотори и резервни делови
 за автомобили, камиони, шлепери, мопеди и
 велосипеди



кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока; транспортарање стоки; испорачување стоки; превезување со камиони; посредување за шпедиција, шпедитерски услуги

(111) **17570** (151) 18/11/2010
(210) ТМ 2009/902 (220) 14/09/2009
(181) 14/09/2019
(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, трговија и меѓународен транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп ул. Нил Армстронг бр. 17-а, 7500 Прилеп, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)

AGROINVEST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - брашно и производи од жито; јачмен (дробен јачмен); јачмен (лупен јачмен); брашно од јачмен; брашно од грав; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; пченка мелена; лченка печена; подготовки од жита; мелничарски производи; храна од овес; овесно брашно; овес (дробен овес); овес (лупен овес); излуштено жито за исхрана; брашно од компири за исхрана; брашно од соја; скроб за храна; пченично брашно

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња, храна за животни; додатоци на сточна храна што не се за медицинска употреба; алги за човечка или животинска исхрана; алгаробила за животинска исхрана; коска од сипа за птици; отпадоци од дестилерија за животинска исхрана; бисквити за кучиња; сточна храна (вар за сточна храна); помија; храна за животни за цваќање; препарати за дебелење на животни; јачмен; ленено брашно (добиточна храна); храна за добиток; храна за птици; трици; крма од трици за животинска исхрана; храна за домашни галеничиња; остатоци од производство на жита за храна за животни; зрнеста храна за исхрана на животни (жита); погачи за животаи; погачи за добиток

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи; административна обработка на нарачки за купување; презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба; услуги на набавки за трети лица; трговија на големо и мало со брашно и производи од жито; трговија на големо и мало со земјоделски, градинарски и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; трговија на големо и мало со храна за животни и за домашни галеничиња

(111) **17538** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/906 (220) 15/09/2009
(181) 15/09/2019
(450) 31/12/2010

(732) Макпрогрес ДОО ул.Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолто-зелена, кафена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - тортички (полнети бисквити)

(111) **17564** (151) 11/11/2010
(210) ТМ 2009/909 (220) 15/09/2009
(181) 15/09/2019
(450) 31/12/2010

(732) Gambro Lundia AB P.O. Box 10101, SE-220 10 LUND, SE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

HEMOSOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - раствори што се користат во третман на бубрежни заболувања, имено хемодијализа, хемофилтрација или хемодијафилтрација

(111) **17544** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/913 (220) 17/09/2009
(181) 17/09/2019
(450) 31/12/2010

(300) M2009 04079 09/04/2009 UA

(732) Gallaher Limited Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари, пури, цигарилоси; субстанции за пушење што се продаваат одделно или измешани со тутун, а не се употребуваат за медицински цели или лекување; тутун за шмркање; пушачки артикли опфатени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња за цигари и кибрит

(111) 17537 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/938 (220) 22/09/2009

(181) 22/09/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за консалтинг, трговија и услуги НЕР КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

ул. „Перо Наков“ бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известување, книги, нацрти

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење, објавување јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) 17596 (151) 23/11/2010

(210) ТМ 2009/940 (220) 23/09/2009

(181) 23/09/2019

(450) 31/12/2010

(732) ИТАЛИ-МАК ДООЕЛ Скопје

ул. 11-ти Октомври бр. 2, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)

ДЕСТАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 17344 (151) 13/10/2010

(210) ТМ 2009/949 (220) 24/09/2009

(181) 24/09/2019

(450) 31/12/2010

(732) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ

ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - трафики, услуги на продавници на големо, услуги на продавници на мало, трговија

(111) 17475 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/953 (220) 28/09/2009

(181) 28/09/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК



(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Комуникатор

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информациски од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски

податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **17474** (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/954 (220) 28/09/2009

(181) 28/09/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Communicator

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено,

обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 17473	(151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/955	(220) 28/09/2009
	(181) 28/09/2019
	(450) 31/12/2010

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Surf 100

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување



рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/ за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги,

имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- | | |
|---|------------------|
| (111) 17479 | (151) 09/11/2010 |
| (210) ТМ 2009/956 | (220) 28/09/2009 |
| | (181) 28/09/2019 |
| | (450) 31/12/2010 |
| (732) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје | |
| Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК | |
| (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | |
| ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | |
| (540) | |

Vip Surf 500

- | |
|--------------------|
| (551) индивидуална |
| (510, 511) |

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 17575	(151) 22/11/2010
(210) ТМ 2009/957	(220) 29/09/2009
	(181) 29/09/2019
	(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија, услуги и производство
ВАК СТРУЖАНКА ДООЕЛ увоз извоз 1000
Скопје

Ул.Македонска преродба бр. 49, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - трикотажа и конфекциска облека

(111) 17577	(151) 22/11/2010
(210) ТМ 2009/965	(220) 30/09/2009
	(181) 30/09/2019
	(450) 31/12/2010

(732) Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Мито Хаџивасилев- Јасмин бр. 48, МК

(540)





(591) темно црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - финансиски работи, монетарни работи

(111) 17345

(151) 13/10/2010

(210) ТМ 2009/967

(220) 30/09/2009

(181) 30/09/2019

(450) 31/12/2010

(732) **ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ**
ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3,
1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

 кл. 35 - трафики, услуги на продавници на големо,
 услуги на продавници на мало, трговија

(111) 17582

(151) 22/11/2010

(210) ТМ 2009/970

(220) 01/10/2009

(181) 01/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ**
ДОО Скопје,
ул. Орце Николов бр. 96/3, МК

(740) **Марта Поповска**
 ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи

 кл. 35 - услуги со продажба на мало и големо со;
 облека, обувки, капи, ташни

 кл. 41 - образовни услуги, подготвување
 настава, забава; спортски и културни активности

(111) 17576

(151) 22/11/2010

(210) ТМ 2009/977

(220) 05/10/2009

(181) 05/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Airtac Enterprise Co., Ltd.**
23, Tzu You Street, Tu Cheng City, Taipei Country,
Taiwan, Republic of China, CN

(740) **Адвокатско друштво ПОЛЕНАК**
 ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)

АТС

(551) индивидуална

(510, 511)

 кл. 7 - цилиндри што се активираат со помош
 на пневматска или хидраулична течност,
 пневматични залистоци, пневматски филтри,
 пневматски регулатори и пневматски лубрикатори,
 ците како машински делови што се користат за
 различни индустриски автоматизирани машини

(111) 17451

(151) 10/11/2010

(210) ТМ 2009/979

(220) 05/10/2009

(181) 05/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Илиев Драган****ул. Љубашка бр: 11 Кавадарци, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

 кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
 забава; и културни активности

(111) 17472

(151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/980

(220) 05/10/2009

(181) 05/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) **KOSS CORPORATION, a Delaware corporation**
4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee,
Wisconsin 53212-1052, US

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

PORTA PRO

(551) индивидуална

(510, 511)

 кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
 геодетски, фотографски, кинематографски,
 оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,

контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; преносливи носачи на звук; преносливи снимачи на звук; компјутерски периферни уреди; звучни микрофони; аудио слушалки за на глава; аудио слушалки за во уши; микрофони; мобилни телефони; сигурносна опрема за глава за заштита на слух за употреба во индустријата; дигитален аудио хардвер кој вклучува приемник и предавател; дигитален видео хардвер кој вклучува приемник и предавател; дигитални уреди за стриминг /streaming/; софтвер; радио часовници

(111) **17471** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/981 (220) 05/10/2009
(181) 05/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **KOSS CORPORATION, a Delaware corporation**
4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee,
Wisconsin 53212-1052, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

STRIVA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; преносливи носачи на звук; преносливи снимачи на звук; компјутерски периферни уреди; звучни микрофони; аудио слушалки за на глава; аудио слушалки за во уши; микрофони; мобилни телефони; сигурносна опрема за глава за заштита на слух за употреба во индустријата; дигитален аудио хардвер кој вклучува приемник и предавател; дигитален видео хардвер кој вклучува приемник и предавател; дигитални уреди за стриминг /streaming/; софтвер; радио часовници

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; акустични истражувања; акустично инженерство; аудио истражувања; услуги за управување on-line што им овозможуваат на корисниците да ги управуваат и конфигурираат видео уредите со помош на глобална компјутерска мрежа; услуги за управување on-line што им овозможуваат на корисниците да ги управуваат и конфигурираат аудио уредите со помош на глобална компјутерска мрежа; обезбедувајќи веб сајтови што вклучуваат врски со страници, вклучително и електронска испорака на аудио и видео содржини од други

(111) **17468** (151) 08/11/2010
(210) ТМ 2009/992 (220) 06/10/2009
(181) 06/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за транспорт и логистика ГЕБРУДЕР**
БАЈС ДООЕЛ Илинден Скопје
ул.24 бр. 39, нас. Илинден 1041 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - огласување, рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; книговодство; сметководство, увоз-извоз, проучување на пазарот /маркетинг/

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока, упатства за складирање; упатства/информации за превоз; организирање патувања, резервации за патувања, превоз на патници, посредување при превоз, резервации за превоз превознички/шпедиторски услуги

(111) **17459** (151) 08/11/2010
(210) ТМ 2009/995 (220) 07/10/2009
(181) 07/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Стопанска Банка АД-Скопје**
ул."11 Октомври" бр.7, Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)





(591) бела, жолта, сина и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

(111) 17460 (151) 08/11/2010

(210) ТМ 2009/996 (220) 07/10/2009

(181) 07/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) Стопанска Банка АД-Скопје
ул."11 Октомври" бр.7, Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, сина и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

(111) 17566 (151) 11/11/2010

(210) ТМ 2009/997 (220) 08/10/2009

(181) 08/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) МЕДИА ХАУС ДОО
ул. Димитрије Туцовиќ бр. 20, МК

(540)

КОГА НАЈМНОГУ ВИ ТРЕБА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работите, управување со работи, канцелариски работи

(111) 17592 (151) 22/11/2010

(210) ТМ 2009/999 (220) 09/10/2009

(181) 09/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited
Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack Way, Godalming, Surrey GU7 1XW, United Kingdom, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

HERPCLAIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - козметички препарати за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; балсами за усни за третманот на херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; масти за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; креми за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка.

кл. 5 - медицински препарати за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; фармацевтски препарати за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; медикаментозни балсами за лекување на херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; медицински масти за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка; медикаментозни креми за лекување херпес и ранички на усните или околу устата предизвикани од настинка

(111) 17590 (151) 22/11/2010

(210) ТМ 2009/1000 (220) 09/10/2009

(181) 09/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited
Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack Way, Godalming, Surrey GU7 1XW, United Kingdom, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ATOICLAIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за завивање рани; материјали за пломбирање заби, стоматолошки восок; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди; фармацевтски препарати и супстанции за лекување на кожни болести кај луѓето; фармацевтски препарати и супстанции за лекување алергиски дерматитис, atopски дерматитис и/или контактен дерматитис кај луѓето

(111) **17591** (151) 22/11/2010
(210) ТМ 2009/1001 (220) 09/10/2009
(181) 09/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Sinclair Pharmaceuticals Limited**
Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack
Way, Godalming, Surrey GU7 1XW,
United Kingdom, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

SINLICE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за употреба при перење; препарати за чистење,
полирање, перење и абразивни препарати;
сапуни, парфимерија, етерични масла, козметика,
лосиони за коца; пасти за заби; медикаментозни
шампиони

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба, храна за бебиња, фластери, материјали
за завивање рани; материјал за пломбирање
на забите, стоматолошки восок, средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди, инсектициди;
медикаментозен третман за вошки; препарати за
уништување на вошките; третман за вошки

(111) **17470** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1003 (220) 09/10/2009
(181) 09/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Макпрогрес ДОО**
ул.Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ARMONIA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - бисквити, брашно и производи од жита,
крекери, солени, грицки, снек(snack) храна,
вафли, фино ситно печиво

(111) **17583** (151) 22/11/2010
(210) ТМ 2009/1004 (220) 09/10/2009
(181) 09/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за трговија, угостителство и услуги**
Викторија Л и В увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
ул."Јанко Михајловски" бр.45, Кичево, МК

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици
и сарачки производи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - услуги за продажба на мало и големо со
облека, обувки, капи и кожна галатерија

(111) **17520** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1006 (220) 13/10/2009
(181) 13/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **CASTROL LIMITED**
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TRIZONE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 - лубриканти; лубрикантни масла за
моторни возила; нехемиски адитиви за горива и
лубриканти

(111) **17466** (151) 08/11/2010
(210) ТМ 2009/1017 (220) 19/10/2009
(181) 19/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Tata Motors Limited**
An Indian Company Manufacturers & Merchants
Bombay House, 24 Homi Mody Street, Hutatma
Chowk, Mumbai 400001, Maharashtra, India, IN

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



(540)

INDIGO MANZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - возила за движење по земја и делови за истите вклучени во класата 12

(111) 17464	(151) 08/11/2010
(210) ТМ 2009/1018	(220) 19/10/2009
	(181) 19/10/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински намени; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за превивање (завои); материјали за пломбирање заби, забарски смоли (восок); средства за дезинфекција; препарати за уништување штеточини; фунгициди, хербициди

(111) 17462	(151) 08/11/2010
(210) ТМ 2009/1020	(220) 20/10/2009
	(181) 20/10/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **Vodafone Group Plc**
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire, RG14 2FN, UK

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул. „Даме Груев“ 3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - електрични и електронски апарати и инструменти за телекомуникација и комуникација;

апарати и инструменти за пренос на податоци; апарати и инструменти за обработка, пренос, зачувување, прием и пребарување на податоци кои се во форма на кодирани податоци, текстови, аудио, графики или видеа или во комбинација на сите овие формати; апарати и инструменти за обработка на слики; апарати и инструменти за фотографирање; компјутерски софтвер, имено, софтвер на оперативен систем, софтвер за синхронизација на податоци и софтвер за управување со податоци за телекомуникациски и комуникациски апарати и инструменти; електронски публикации (можат да се даунлодираат) он-лине од компјутерските бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; податоци, текст, аудио, графички слики или видео (кои можат да се даунлодираат) од бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; апарати за даунлодирање на податоци, текст, аудио, графики или видеа од компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; телевизиски апарати и инструменти; радио и телевизиски предаватели и приемници на пренос; апарати за пристап на преносот или емитување на програми

кл. 35 - огласување, собирање и уредување податоци во компјутерска дата база и онлине пребарување на компјутерски бази; собирање во корист на други, цел низ на услуги во областа на детска забава, животен стил, музика, спорт, вести, политика, работење, финансии, трговија, технологији, наука, природа, индустрија, превоз, уметност, историја, патувања, култура, филм, игри и играчки, и навигации овозможувајќи им на корисниците да гледаат и да ги изберат овие услуги; овозможување на комерцијални информации во врска со давателите на услуги; изнајмување на простор за огласување; ширење на рекламен материјал; огласување; огласување он-лине по пат на компјутерски бази на податоци, на интернет и други електронски мрежи; објавување на огласни текстови; овозможување услуги на пристап во бази; чување на податоци; зачувување на електронски сочувани податоци, текст; аудио, графика, или видеа за други; компјутерско чување на податоци и услуги на пребарување; овозможување достапност на барање и пребарување податоци за компјутерски бази; интернет и други електронски мрежи

кл. 38 - телекомуникациски и комуникациски услуги; пренос, испорака и прием на податоци, текст, аудио, графика или видеа; овозможување пристап на интернет; телекомуникациски и комуникациски услуги за лоцирање на личности или објекти; услуги на пренос; услуги на пренос на пораки, имено праќање, прием и повторно праќање на пораки во вид на податоци, текст, аудио, графика или видео или комбинација на сите овие формати; услуги на електронска пошта; услуги на пренос на глас преку интернет; овозможување на телекомуникациски врски со компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на провајдер на интернет услуги; услуги на вебсајт портал; овозможување на пристап на

вебсајтови од компјутерски бази на податоци, од интернет или други електронски мрежи; услуги на телекомуникациски и комуникациски бази на податоци; имено овозможување на корисникот да даунлодира дигитална содржина од мрежа и сервер на индивидуална база на податоци; овозможување и финансирање на пристап на компјутерски бази на податоци, компјутерски датотеки, компјутерски мрежи и интерактивни компјутерски комуникациски мрежи; овозможување пристап во дискусии, блог, чет и други услуги за; електронска размена на информации од компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; овозможување на пристап на вебсајтови и компјутерски бази на податоци овозможувајќи пристап во адресари, календари и дневни услуги

кл. 41 - информации во врска со забава и услуги достапни од компјутерски бази на податоци, интернетот или други електронски мрежи; услуги на играње со играчки достапни он-лајн од компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на он-лајн објавување; услуги на овозможување он-лајн електронски публикации; објавување текстови (не само во смисол на огласување), електронски книги и он-лајн списанија; услуги на радио и телевизиски забави вклучувајќи и она која е достапна он-лајн од компјутер, преку интернет или други електронски мрежи; услуги на електронска библиотека за набавување електронски податоци, текст, аудио, графички или видео записи (вклучувајќи и архивски податоци); овозможувајќи достапна музика (која не може да се даунлодира) со компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи

кл. 42 - услуги на пребарувач; овозможување софтверска размена за да се овозможи достапен личен пристап до компјутерски бази на податоци, интернет или други компјутерски мрежи; услуги на овозможување достапен прилагоден дисплеј на апарати и инструменти за телекомуникација и комуникација, имено да се овозможи на корисникот да прилагоди дисплеј на свои посебни потреби; овозможување достапност до софтверски апликации преку компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на постојано држење достапни веб-сајтови и компјутерски бази на податоци овозможувајќи достапен адресар, календар и дневни услуги

кл. 45 - индивидуални и друштвени услуги кои даваат други, поради задоволување потреба на поединец овозможена по пат на компјутерска мрежа на податоци, интернет или други електронски мрежи; друштвено поврзување преку мрежа

(111) 17461	(151) 08/11/2010
(210) ТМ 2009/1021	(220) 21/10/2009
	(181) 21/10/2019
	(450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Прохор Пчињски бр. 16, Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - сите видови обувки, вклучително спортски обувки, сандали, чевли, чизми и патики

(111) 17579 (151) 22/11/2010

(210) ТМ 2009/1023 (220) 22/10/2009

(181) 22/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за услуги информации АМСМ
УСЛУГИ- СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ
ДОО -Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51
СКОПЈЕ, МК

(540)



(591) бела, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни и сервисни услуги

(111) 17525 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/1024 (220) 22/10/2009

(181) 22/10/2019

(450) 31/12/2010

(732) Tikkurila Oy
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

VIVACOLOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од ' рѓа и гниење на дрвото; материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците



(111) **17483** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/1025 (220) 22/10/2009
 (181) 22/10/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Agan Chemical Manufacturers Ltd.**
Northern Industrial Zone, P. O. Box 262,
Ashdod 77102, Israel, IL

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

CHASER-P

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 - хербициди

(111) **17491** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/1035 (220) 27/10/2009
 (181) 27/10/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП**
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски“ бб, 8 кат,
1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

My Vip

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење

рекламен материјал, трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци, безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 - услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица, услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- (111) **17492** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/1036 (220) 27/10/2009
 (181) 27/10/2019
 (450) 31/12/2010
- (732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
 ул. „Васил Ациларски“ бб, 8 кат,
 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

Vip on-line bill

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал, трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија

и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутиација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци, безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и



податоци на трети лица, услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **17486** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1037 (220) 27/10/2009
(181) 27/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. „Васил Аџиларски“ бб, 8 кат,
1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vipi im

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал, трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;

обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци, безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страници, работа на електронски информативни мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица, услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци



- (111) **17485** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1038 (220) 27/10/2009
(181) 27/10/2019
(450) 31/12/2010
(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
ул. „Васил Ациларски“ бб, 8 кат,
1000 Скопје, МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

Vip on-line Ilogari

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал, трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци, безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **42** - услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување web-сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица, услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- (111) **17546** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/1039 (220) 28/10/2009
(181) 28/10/2019
(450) 31/12/2010



(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија**
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, жолта, бела, сива, розова и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 - средство за миене садови

(111) **17553** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/1040 (220) 28/10/2009
 (181) 28/10/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија**
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, жолта, бела, сива и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 - средство за миене садови

(111) **17548** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/1041 (220) 28/10/2009
 (181) 28/10/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија**
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, бела, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средство за миене садови

(111) **17545** (151) 10/11/2010
 (210) ТМ 2009/1042 (220) 28/10/2009
 (181) 28/10/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија**
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелна, жолта, бела, сива и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 - средство за миене садови

(111) **17571** (151) 18/11/2010
 (210) ТМ 2009/1059 (220) 30/10/2009
 (181) 30/10/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **Друштво за проектирање инженеринг и**
трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Ленинова бр. 24, 1300 Куманово, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА**
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, обвивки од картон или хартија за шишиња, печатари за компјутери (ленти натопени во мастило за печатари за компјутери), апарати за пластифицирање документи за канцелариска употреба, машини за размножување, клишеа, апарати за рачно етикетање, етикета што не се од текстил, хартија за амбалажа, апарати за нумерирање, печатени материјали, рибони

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи, трговија на големо и мало со машини за

ставање печати, машини за гравирање, машини за етикетирање и маркирање, печатарски цилиндри; трговија на големо и мало со апарати и инструменти, сигнализација, компјутери; трговија на големо и мало со детектори (детектори за метал) за воена или индустриска употреба, мерни инструменти, оптички апарати и инструменти, оптички читачи на знаци, фотокопири (фотографски, електростатички, термички), печатачи за употреба со компјутери, компјутерски програми и кертрици, мерни инструменти за количина, телеметри, читачи на бар кодови, оптички читачи на знаци, скенери (опрема за обработка на податоци), спектрографски апарати, спектроскопи; трговија на големо и мало со хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, обвивки од картон или хартија за шишиња, печатари за компјутери (ленти натопени во мастило за печатари за компјутери), апарати за пластифицирање документи за канцелариска употреба, машини за размножување, клишеа, апарати за рачно етикетирање, етикети што не се од текстил, хартија за амбалажа, апарата за нумерирање, печатени материјали, рибони

(111) **17547** (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/1060 (220) 30/10/2009
(181) 30/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ**
ул. Максим Горки бр. 18 локал 8,
1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сива, портокалова, зелена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

(111) **17488** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1061 (220) 30/10/2009
(181) 30/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Eli Lilly and Company**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana 46285, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

EFIENT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за лекување
кардиоваскуларни болести и крвни пореметувања

(111) **17487** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1063 (220) 30/10/2009
(181) 30/10/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО Скопје,**
ул. Орце Николов бр. 98/1-5 Скопје-Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Иво Рибар Лола бр.32, 1000, Скопје

(540)

WATCH POINT

(551) колективна

(510, 511)

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со други класи, накит,
бижутерија, скапоцени камења, часовници и
хронометриски инструменти

кл. **35** - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(111) **17489** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1066 (220) 02/11/2009
(181) 02/11/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Макпрогрес ДОО**
ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 30 - бисквити, брашно и производи од жита, крекери, солени, грицки, снек (snack) храна, вафли, фино ситно печиво

(111) 17521	(151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1067	(220) 03/11/2009
	(181) 03/11/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **GENERAL MOTORS LLC,**
a limited liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000,
United States of America, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

CADILLAC CTX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - моторни земни возила

(111) 17448	(151) 03/11/2010
(210) ТМ 2009/1070	(220) 04/11/2009
	(181) 04/11/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за трговија и уметност ПАВИА ДОО**
увоз извоз Скопје
бул. АСНОМ бр. 22/1-2, МК

(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, чевли и капи

(111) 17584	(151) 22/11/2010
(210) ТМ 2009/1071	(220) 04/11/2009
	(181) 04/11/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за трговија и уметност ПАВИА ДОО**
увоз извоз Скопје
бул. АСНОМ бр. 22/1-2, МК

(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, чевли и капи

(111) 17478	(151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1074	(220) 04/11/2009
	(181) 04/11/2019
	(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за маркетинг, продукција и услуги**
ПРОДУКЦИЈА СЦЕНА ДООЕЛ Скопје
ул. 29ти Ноември бр.5а 1000 Скопје, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, портокалова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, рекламни огласи; водење на работење; управување со работи

кл. 38 - емитување телевизиски програми, телевизиски емисии, телевизиски емисии - talk show, сателитски пренос

кл. 41 - разонода, разонода по пат на телевизија, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободно време), приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски артисти (услуги на театарските артисти), театарски претстави, тонски снимки (изнајмување на тонски снимки), видео ленти (изнајмување на видео ленти), видео ленти (производство на филмови на видео ленти), дискотеки (услуги на дискотеките), изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти, клубови (услуги на клубови), книги (изнајмување на книгите), конференции (организирање и водење конференции), модни агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски програми, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, објавување текстови, организирање и водење концерти, организирање и водење конференции, организирање на натпревари за убавина, планирање приеми /забава/, спортски



натпревари (организирање спортски натпревари),
упатства за рекреација, филмови (изнајмување и
производство на филмови)

- (111) **17469** (151) 08/11/2010
(210) ТМ 2009/1075 (220) 04/11/2009
(181) 04/11/2019
(450) 31/12/2010
- (732) **Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
ул. „Шуто Оризари“ бб, 1000 Скопје, МК**
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

РЕКАБЕЛА

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, млечни напитки
во кои преовладува млекото, јогурт, масла и масти
за јадење, овошна каша, овошни салати, павлака
- кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки (прашок
за слатки), слатки (тесто за сладолед), слаткарски
(средства за зацврстување на сладоледот); мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
- кл. **39** - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; превоз на стока, превознички,
шпедитерски услуги, испорака на производи,
изнајмување на ладилници, фрижидери, комори
за замрзната храна
- кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

- (111) **17589** (151) 22/11/2010
(210) ТМ 2009/1076 (220) 05/11/2009
(181) 05/11/2019
(450) 31/12/2010
- (732) **SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR**
- (740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД**
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (540)

SANOVEL

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

- (111) **17581** (151) 22/11/2010
(210) ТМ 2009/1078 (220) 05/11/2009
(181) 05/11/2019
(450) 31/12/2010
- (732) **АРТУРС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје**
Ул. ДТЦ МАВРОВКА ЛАМЕЛА ц-кат 1/11
1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА, МК
- (540)

ARTHUR'S

- (591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици
и сарачки производи
- кл. **25** - облека, обувки и капи
- кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украи за елка

- (111) **17480** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1094 (220) 09/11/2009
(181) 09/11/2019
(450) 31/12/2010
- (732) **KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.**
1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU
- (740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА**
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **4** - средства за подмачкување
- кл. **7** - машини за шиене; машини за везење;
носачи на машини за плетење; контролни кабли
за машини, мотори или направи; контролни
механизми за машини, мотори или направи;



машини за сечење; машини за крпење; мотори, освен за копнени возила; ремени за ладење на мотори и направи; вентилатори за мотори и направи; опрема, освен за копнени возила; штитници (делови од машини); прирачници за машини; алати што можат да се држат со рака, освен рачно управувани алатки; машини за порабување; капаци (делови од машини); куќишта (делови од машини); машини за пеглање; машини за плетење; машини за правење чипки; машини за обработка на кожа; разбои; пумпи за подмачкување; подмачкувач (делови од машина); машини што се користат во текстилната индустрија; мотори, освен за копнени возила; педали за машини за шиене; ротирачки преси на пареа, преносливи, за ткаенини; ножици, електрични; придушувачи за мотори и направи; слајдови за машини за плетење, лизгачи за машини за плетење; преси за мазнење; федери (делови од машини); држачи за машини; стартери за мотори и направи; машина за шевови; маси за машини; машини за мотање предиво; машини за обликување; разбој за ткаење; макари за машини за шиене; педали за машини за шиене; педали за машини за везење

кл. 9 - апарат за електронска контрола на машините за шиене; мерки; лента со мерки; електрични кабли; компакт дискови; компјутерски софтвер; снимени компјутерски програми; шивачки мерки; електронски публикации што можат да се префрлат од еден на друг медиум за запис; електрични рамни пегли; електрични преси на пареа; електрични преси за пеглање

кл. 26 - игли за шиене на рака и на машини; чипка и везови; панделки; плетенки; копчиња; напрстоци за шиене; ченгели; уши на игли; топуски (освен нажит); прибори за шиене

(111) **17528** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1095 (220) 09/11/2009
(181) 09/11/2019
(450) 31/12/2010

(732) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577-1444, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

CHEETOS SWEETOS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; грицки на база на брашно, пченка, житарки, ориз; преботени семки од житарки

(111) **17463** (151) 08/11/2010
(210) ТМ 2009/1096 (220) 09/11/2009
(181) 09/11/2019
(450) 31/12/2010

(732) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,**
d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BiH, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

CERNABOS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарцки смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **17535** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1098 (220) 10/11/2009
(181) 10/11/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Пап Мирослав**
ул. "Руди Чајавец" бр.4/1-1 Скопје, МК
(540)

ПОТОЧИЊА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - реклами; водење на канцелариски работи и управување со канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спорт и културни активности

(111) **17515** (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1100 (220) 10/11/2009
(181) 10/11/2019
(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за трговија и услуги Тотал ТВ ДОО,**
ул. Прашка 66 Скопје, Карпош
1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(591) темно сива, бела и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење и управување со работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - забава; спортски и културни активности

(111) 17578 (151) 22/11/2010

(210) ТМ 2009/1101 (220) 10/11/2009

(181) 10/11/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

ул. Рајко Жинзифов бр. 50, МК

(740) Марта Поповска

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи: печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 40 - обработка на материјали

(111) 17585 (151) 22/11/2010

(210) ТМ 2009/1102 (220) 10/11/2009

(181) 10/11/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД- Скопје

(540)



(591) бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 40 - обработка на материјали

(111) 17586 (151) 22/11/2010

(210) ТМ 2009/1103 (220) 10/11/2009

(181) 10/11/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД- Скопје

и скратен назив на подносителот:

ФАКОМ АД - Скопје

Бул. Александар Македонски б.б.,

1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 40 - обработка на материјали

(111) 17533 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/1112 (220) 10/11/2009

(181) 10/11/2019

(450) 31/12/2010

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577-1444, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

REFRESH YOUR WORLD



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерални и сода води и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалаци

(111) 17522 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/1132 (220) 16/11/2009

(181) 16/11/2019

(450) 31/12/2010

(732) Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ANDROID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), помош (спасување) и настава; електронски апарати и уреди опфатени со класата 9; апарати и инструменти за спроведување, прекинување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електричната енергија, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски продажни машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; софтвер, вклучително софтвер за употреба во врска со електронски апарати и уреди

(111) 17527 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/1137 (220) 17/11/2009

(181) 17/11/2019

(450) 31/12/2010

(732) ЦСП АКТУЕЛ ДООЕЛ

ул. 624 66, 1000 Скопје, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) 17467 (151) 08/11/2010

(210) ТМ 2009/1138 (220) 17/11/2009

(181) 17/11/2019

(450) 31/12/2010

(732) Друштво за трговија и услуги СМАЈЛ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. "Џон Кенеди" бр. 27/2-14 Скопје - Чаир, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, снек (snack) барови, кафе барови, ресторани, ресторани за брза храна

(111) 17508 (151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/1139 (220) 18/11/2009

(181) 18/11/2019

(450) 31/12/2010

(732) "ДТПЗ Савана ДОО"

ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; печатарски букви; клишиња

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги; организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности
 кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
 привремено сместување

(111) **17510** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/1140 (220) 18/11/2009
 (181) 18/11/2019
 (450) 31/12/2010

(732) "ДТПЗ Савана ДОО"
 ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 - хартија; печатени работи; книгоvezнички
 материјал; фотографии; печатарски букви;
 клишиња

кл. 35 - огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

кл. 39 - транспортни услуги; организирање
 патување

(111) **17595** (151) 23/11/2010
 (210) ТМ 2009/1141 (220) 18/11/2009
 (181) 18/11/2019
 (450) 31/12/2010

(732) Друштво за менаџмент и услуги ТАРБСМАК
 ДООЕЛ
 Ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6-Центар
 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно портокалова, сина, црна и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - образовни услуги, подготвување на
 наставата, забава, спортски и културни активности

(111) **17524** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/1142 (220) 18/11/2009
 (181) 18/11/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

UROSAL

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **17526** (151) 09/11/2010
 (210) ТМ 2009/1143 (220) 18/11/2009
 (181) 18/11/2019
 (450) 31/12/2010

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

УРОСАЛ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **17572** (151) 18/11/2010
 (210) ТМ 2009/1185 (220) 30/11/2009
 (181) 30/11/2019
 (450) 31/12/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО ШТИП,
ул. Брегалничка б.б. 2000 ШТИП РМ, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
 ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива, бела

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 25 - облека, бањарки, гаќички за капење, облека за на плажа, женски маички, палта, јакни, комбинезони, пењоари, фустани, капи, дресови, трикотажна облека, хеланки, костуми, вратоврски, наметки, пелерини, пуловери, пиџами, готова облека (конфекциска облека), шамии, маици, здолништа, чорапи, џемпери, боди, долна облека, униформи, елечи, водоотпорни костуми за скијање на вода, работнички комбинезони

кл. 35 - рекламирање, канцелариски работи, трговија на големо и мало со облека, бањарки, гаќички за капење, облека за на плажа, женски маички, палта, јакни, комбинезони, пењоари, фустани, капи, дресови, трикотажна облека, хеланки, костуми, вратоврски, наметки, пелерини, пуловери, пиџами, готова облека (конфекциска облека), шамии, маици, здолништа, чорапи, џемпери боди, долна облека, униформи, елечи, водоотпорни костуми за скијање на вода, работнички комбинезони

кл. 40 - обработка на материјали, доработка на текстилот, избелување на текстил, сечење платно, бојосување на платното, порабување на платното брусене стакло, ласерско пишување, везење, резбарство, печатење, печатење на свила, кројачки услуги, обработка на текстил, обработка на дрво, обработка на волна

(111) 17563 (151) 11/11/2010
(210) ТМ 2009/1225 (220) 09/12/2009
(181) 09/12/2019
(450) 31/12/2010

(732) Винарска Визба, „Имако Вино“ Дооел
ул., „Ген. Михајло Апостолски“ бр. 34/5
2000 Штип, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 вино

(111) 17562 (151) 11/11/2010
(210) ТМ 2009/1226 (220) 09/12/2009
(181) 09/12/2019
(450) 31/12/2010

(732) Винарска Визба, „Имако Вино“ Дооел
ул., „Ген. Михајло Апостолски“ бр. 34/5
2000 Штип, МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

KAGOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци, вино

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, увоз-извоз

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока

(111) 17559 (151) 10/11/2010
(210) ТМ 2009/1234 (220) 11/12/2009
(181) 11/12/2019
(450) 31/12/2010

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија „АЛКАЛОИД“ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул., „Александар Македонски“ бр.12,
1000 Скопје, МК

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул. „Александар Македонски“ 12, 1000, Скопје

(540)

Health above all

(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи, диететски супстанции

кл. 30 - чаеви

кл. 35 - рекламирање

(111) 17481 (151) 09/11/2010
(210) ТМ 2009/1239 (220) 15/12/2009
(181) 15/12/2019
(450) 31/12/2010

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000,
United States of America, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје



(540)

XTS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - моторни земни возила

(111) 17593

(151) 22/11/2010

(210) ТМ 2009/1250

(220) 18/12/2009

(181) 18/12/2019

(450) 31/12/2010

(732) **Друштво за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др.ДОО Скопје, ул. Коце Металец бр. 2 лок.5 Гази Баба 1000 Скопје РМ, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)

SiETO

(591) темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти за мерење, сигнализација, проверка; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контролирање на струја; акумулатори; аерометри; апарати за вршење анализа на воздухот; засилувачи; амперметри; анемометри; разделни кутии (електрицитет); блокади против промени на струјата (импенданца); калемии електрични; електромагнетни калемии; спроводници електрични; електрични конектори; прекинувачи за келии; кондензатори; автоматски преклопник; затвораачи за струјни кола; електрични спојки; електрични инсталации за далечинско управување во индустрија; индикатори за загубена електрична енергија; мерачи на густина; детектори; електрични потенциометри; цевки за емисија на електрицитет; инструменти за анализа на гасови; гасомери; мерни инструменти; апарати за регулирање на топлина; високонапонски батерии; громобрани; инвертори; електрични апарати за надгледување; соларни батерии; соленоидни ламби; инструменти за мерење температура

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, создавање пареа, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода, санитарни намени; акумулатори на топлина; апарати за климатизација; апарати за дезодорирање на воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; апарати и машини за проишчистување на воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни вентили за

грејни тела на пареа; цевки за бојлери за грејни инсталации; инсталации; инсталации за бањи; елементи за греење; апарати на гас (помошни делови за регулација и сигурност на апаратите на гас); генератори на гас (инсталации); апарати за напојување со вода на грејни бојлери; генератори; котли за греење; плочи за греење; безбедносни помошни уреди за апарати на вода или гас и цевки; соларни колектори (греење); соларни печки; апарати за греење вода

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски работи; монтирање и поправање апарати за греење; хидроизолирање (градби); монтирање и поправање електрични апарати; поставување водоводни инсталации; обновување машини што се амортизирани или делумно уништени; антикорозивно заштитување

(111) 17476

(151) 09/11/2010

(210) ТМ 2009/1251

(220) 18/12/2009

(181) 18/12/2019

(450) 31/12/2010

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно кафена, розова, сина, зелена, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млечни производи

кл. 30 - какао, крем, чоколаден крем, вафли, какао, какао (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, пудинзи, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, торти, чоколадни пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада

(111) 17567

(151) 11/11/2010

(210) ТМ 2009/1252

(220) 18/12/2009

(181) 18/12/2019

(450) 31/12/2010

(732) **KOITO MANUFACTURING CO., LTD. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of 4-8-3, Takanawa, Minato-ku, Tokyo, Japan, JP**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

Koito



- (591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - уреди и опрема за осветлување за транспортни (превозни) средства вклучително предна светилка, светилка за магла, задња светилка, стоп светилка, сигнална светилка, собна светилка, додатна (резервна) светилка, светилка за автомобилски таблички, светилка за касети, светилки на гасно празнење, неонски светилки, халогени светилки, инкадесцентни (ужарени) светилки и светлечки диодни светилки (LED) за возила

- (111) 17587 (151) 22/11/2010
(210) TM 2009/1258 (220) 21/12/2009
(181) 21/12/2019
(450) 31/12/2010
(732) SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DYNA.SYS

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - велосипеди, делови за велосипеди и опрема за велосипеди, посебно предни ланчани тркала, полути, комплети полути, седишта, пречки, спојки за пречки, синџири, дефлектори (померувачи) за синџири, сајли за преспојување, држачи за управувачи на велосипеди, тркала, средишта, внатрешни средишта за брзини, динамо средишта за велосипеди, полути за брзо отпуштање на средишта, полути за отпуштање на брзините, полути за менување на брзините, водила (затегнувачи) за синџири, ланчаници, управувачи, држачи за управувачи, завршетоци на палки, поддржувачи на седишта, слободно тркало кај велосипед, велосипедски педали, држачи за стапала, предни виљушки, предни делови за склоп на рамка на виљушка, кругови, долни конзоли, главни носачи на седишта, брзи отпуштачи на главен носач на седиште, системи за пренос на брзина контролирани компјутерски, индикатори на позиции на брзина на велосипеди, торби за велосипедски тркала; машински елементи за велосипеди, посебно, тркала за велосипеди, преден систем за пренос на брзина, заден систем за пренос на брзини, менувачи на брзини, трансмитори на јакост и запчаници, суспензори, полути за сопирање, предни сопирачки, задни сопирачки, сајли за сопирачки, чевли за сопирање, сопирачки, се за велосипеди

- (111) 17531 (151) 09/11/2010
(210) TM 2009/1271 (220) 24/12/2009
(181) 24/12/2019
(450) 31/12/2010
(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading as Aiphone Co., Ltd.) 18, JINNO-CHO 2-CHOME, ATSUTA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JAPAN, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)



- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи); системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи) со ТВ камери и монитори; безжични системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи); системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи) за повикување медицинска сестра; уред и апарат за телекомуникации; електронски машини, апарати и нивни делови

- (111) 17465 (151) 08/11/2010
(210) TM 2009/1272 (220) 24/12/2009
(181) 24/12/2019
(450) 31/12/2010
(732) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading as Aiphone Co., Ltd.) 18, JINNO-CHO 2-CHOME, ATSUTA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JAPAN, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

AIPHONE

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи); системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи) со ТВ камери и монитори; безжични системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи); системи за внатрешна комуникација (интеркомуникациски системи)



системи) за повикување медицинска сестра;
уред и апарат за телекомуникации; електронски
машини, апарати и нивни делови

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 17490 | (151) 09/11/2010 |
| (210) ТМ 2009/1292 | (220) 29/12/2009 |
| | (181) 29/12/2019 |
| | (450) 31/12/2010 |
- (732) **Abbott Medical Optics Inc.**
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US
- (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (540)

LAMINAR

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - офталмолошки хируршки игли и врвови
кои се користат при операција на катаракта

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 17588 | (151) 22/11/2010 |
| (210) ТМ 2010/10 | (220) 12/01/2010 |
| | (181) 12/01/2020 |
| | (450) 31/12/2010 |
- (732) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
- (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (540)

T-61

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - лекови и фармацевтски препарати за
ветеринарна употреба



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	17365		17390	кл. 8	17447
17371			17391		17506
17530			17392		17507
17534			17393		
17542			17394	кл. 9	17340
			17395		17352
кл. 2	17371		17396		17354
17525			17397		17355
			17425		17356
кл. 3	17347		17443		17454
	17362		17457		17462
	17365		17463		17465
	17370		17464		17471
	17371		17483		17472
	17373		17488		17480
	17375		17524		17514
	17410		17526		17522
	17447		17530		17531
	17499		17532		17556
	17502		17539		17593
	17506		17540		17594
	17507		17550		
	17532		17551	кл. 10	17363
	17540		17552		17442
	17545		17554		17490
	17546		17555		17598
	17548		17559		17599
	17553		17560		
	17591		17561	кл. 11	17567
	17592		17564		17593
	17598		17568		
			17588	кл. 12	17466
кл. 4	17480		17589		17481
	17520		17590		17504
			17591		17521
кл. 5	17332		17592		17587
	17347		17598		
	17348			кл. 14	17487
	17367	кл. 6	17403		17565
	17368		17580		
	17369		17585	кл. 15	17541
	17372		17586		
	17376			кл. 16	17340
	17383	кл. 7	17430		17353
	17386		17480		17366
	17389		17576		17385



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	17432		17477		17384
	17438		17482		17385
	17439		17506		17404
	17508		17507		17435
	17510		17557		17436
	17537		17572		17437
	17540		17575		17444
	17571		17581		17445
	17578		17582		17446
	17598		17583		17447
			17584		17469
кл. 17	17371				17470
	17412	кл. 26	17480		17476
	17432		17509		17484
					17489
кл. 18	17447	кл. 28	17482		17493
	17477		17581		17494
	17482				17495
	17506	кл. 29	17335		17496
	17507		17336		17498
	17581		17346		17501
	17583		17357		17506
			17358		17507
кл. 19	17360		17359		17513
	17440		17364		17516
	17441		17383		17517
			17384		17518
кл. 20	17412		17385		17519
	17420		17404		17528
	17421		17416		17538
	17440		17417		17558
	17441		17418		17559
			17419		17570
кл. 21	17412		17424		17573
	17532		17444		17596
	17598		17445		17598
			17446		
кл. 23	17575		17469	кл. 31	17335
			17476		17336
кл. 24	17438		17500		17511
	17439		17503		17549
	17447		17527		17570
	17448		17549		17573
	17452		17573		
	17477		17596	кл. 32	17335
	17506		17597		17336
	17507		17598		17337
	17509				17357
	17557	кл. 30	17335		17358
	17575		17336		17359
	17584		17338		17364
			17349		17387
кл. 25	17340		17364		17402
	17447		17373		17404
	17448		17374		17413
	17452		17377		17414
	17461		17383		17447



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	17495		17425		17559
	17497		17427		17562
	17506		17429		17565
	17507		17431		17566
	17529		17432		17569
	17533		17438		17570
	17598		17439		17571
			17440		17572
кл. 33	17337		17441		17578
	17402		17447		17582
	17426		17450		17583
	17433		17454		17594
	17434		17455		17595
	17447		17457		17597
	17505		17462		17598
	17506		17468		
	17507		17473	кл. 36	17334
	17529		17474		17339
	17562		17475		17352
	17563		17477		17361
	17574		17478		17459
			17479		17460
кл. 34	17366		17482		17536
	17380		17484		17547
	17381		17485		17569
	17449		17486		17577
	17523		17487		
	17543		17491	кл. 37	17360
	17544		17492		17454
			17493		17514
кл. 35	17337		17494		17532
	17341		17495		17585
	17343		17496		17586
	17344		17498		17593
	17345		17500		
	17351		17501	кл. 38	17343
	17353		17506		17350
	17355		17507		17352
	17360		17508		17353
	17378		17509		17355
	17379		17510		17356
	17380		17511		17388
	17381		17512		17399
	17388		17513		17400
	17398		17514		17408
	17399		17515		17411
	17400		17516		17431
	17403		17517		17454
	17405		17518		17462
	17406		17519		17473
	17407		17527		17474
	17410		17535		17475
	17415		17537		17478
	17420		17541		17479
	17421		17547		17485
	17422		17557		17486
	17423		17558		17491



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	17492		17515	кл. 45	17333
	17514		17532		17455
	17515		17535		17462
	17556		17537		17547
	17595		17582		
			17598		
кл. 39	17333				
	17337	кл. 42	17337		
	17351		17342		
	17379		17356		
	17382		17378		
	17420		17388		
	17421		17401		
	17427		17422		
	17444		17423		
	17445		17447		
	17446		17454		
	17456		17456		
	17468		17462		
	17469		17471		
	17508		17473		
	17510		17474		
	17562		17475		
	17569		17479		
	17579		17485		
			17486		
кл. 40	17360		17491		
	17456		17492		
	17514		17506		
	17572		17507		
	17578		17512		
	17585		17514		
	17586		17594		
			17595		
			17598		
кл. 41	17343				
	17354				
	17355	кл. 43	17333		
	17366		17337		
	17378		17382		
	17379		17398		
	17382		17409		
	17399		17429		
	17400		17458		
	17403		17467		
	17408		17469		
	17411		17508		
	17415		17529		
	17429		17596		
	17431		17598		
	17451				
	17453	кл. 44	17337		
	17455		17401		
	17462		17405		
	17478		17415		
	17508		17428		
	17512		17598		
	17514		17599		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
(111) регистарски број на документот
(210) број на пријавата

(732) Abbott Medical Optics Inc. (111) 17490 (210) MK/T/ 2009/1292	(732) Cadbury Ireland Limited (111) 17338 (210) MK/T/ 2009/127
Agan Chemical Manufacturers Ltd. 17483 MK/T/ 2009/1025	CASTROL LIMITED 17520 MK/T/ 2009/1006
AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading as Aiphone Co.,Ltd.) 17531 MK/T/ 2009/1271 17465 MK/T/ 2009/1272	Ceragem Co., Ltd 17599 MK/T/ 2008/1725
Airtac Enterprise Co., Ltd. 17576 MK/T/ 2009/977	Concept Foundation Limited 17539 MK/T/ 2009/856
Akita, Inc. 17361 MK/T/ 2009/658	DANONE SERDIKA AD 17335 MK/T/ 2009/252 17336 MK/T/ 2009/253
Allergan, Inc. 17363 MK/T/ 2009/789	Diageo North America, Inc. 17433 MK/T/ 2009/846 17434 MK/T/ 2009/847
Alokozay FZE (a Free Zone Company incorporated under the laws of U.A.E.) 17404 MK/T/ 2009/811	Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft 17334 MK/T/ 2008/1552
Aramex International Ltd. 17351 MK/T/ 2009/460	E. I. du Pont de Nemours and Company 17568 MK/T/ 2009/898
Associazione Radio Maria 17408 MK/T/ 2009/552	Eli Lilly and Company 17488 MK/T/ 2009/1061
AstraZeneca UK Limited 17372 MK/T/ 2009/601	Felix the Cat Productions, Inc. 17340 MK/T/ 2009/230
BALKANPHARMA DUPNITSA AD 17425 MK/T/ 2009/523	FRUTEX Sh.p.k. 17364 MK/T/ 2008/128
BASF SE 17530 MK/T/ 2009/575	Gallaher Limited 17543 MK/T/ 2009/288 17544 MK/T/ 2009/913
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 17524 MK/T/ 2009/1142 17526 MK/T/ 2009/1143	Gambro Lundia AB 17564 MK/T/ 2009/909
Bongrain SA (a French societe anonyme) 17346 MK/T/ 2009/600	GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, 17521 MK/T/ 2009/1067 17481 MK/T/ 2009/1239
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d. 17463 MK/T/ 2009/1096 17348 MK/T/ 2009/455	GLAXO GROUP LIMITED 17376 MK/T/ 2009/535



(732) Google Inc. (111) 17522 Haifa Chemicals Ltd. 17534 HB BODY S.A. 17371 Imperial Tobacco Limited 17523 Intervet International B.V. 17386 17588 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 17332 17367 17368 17369 JIL B.V. 17356 KIA MOTORS CORPORATION 17504 KOITO MANUFACTURING CO., LTD. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants, 17567 KOSS CORPORATION, a Delaware corporation 17472 17471 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. 17480 Ljupco Stojkoski 17541 Mars, Incorporated 17384 Novo Nordisk A/S 17442 NTP „LABERION” 17359 17357 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD 17443	(210) MK/T/ 2009/1132 MK/T/ 2009/873 MK/T/ 2009/602 MK/T/ 2009/636 MK/T/ 2009/710 MK/T/ 2010/10 MK/T/ 2008/1458 MK/T/ 2009/518 MK/T/ 2009/519 MK/T/ 2009/520 MK/T/ 2009/830 MK/T/ 2009/522 MK/T/ 2009/1252 MK/T/ 2009/980 MK/T/ 2009/981 MK/T/ 2009/1094 MK/T/ 2009/456 MK/T/ 2009/691 MK/T/ 2009/681 MK/T/ 2007/973 MK/T/ 2007/974 MK/T/ 2009/517	(732) PepsiCo, Inc. (111) 17528 17533 Pestova SH.P.K. 17358 Pfizer Inc. 17464 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 17366 PODRAVKA prehrambena industrija d.d. 17383 17387 PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 17435 17436 17437 Pulse Network LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the state of Delaware (U.S.A.) 17339 S.C. Johnson & Son, Inc. 17532 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S 17589 Schering-Plough Health Care Products, Inc 17347 SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants 17587 Sinclair Pharmaceuticals Limited 17592 17590 17591 Tata Motors Limited An Indian Company Manufacturers & Merchants 17466 TDR d.o.o. 17380 17381	(210) MK/T/ 2009/1095 MK/T/ 2009/1112 MK/T/ 2007/975 MK/T/ 2009/1018 MK/T/ 2009/515 MK/T/ 2009/686 MK/T/ 2009/831 MK/T/ 2009/850 MK/T/ 2009/851 MK/T/ 2009/852 MK/T/ 2008/1831 MK/T/ 2009/871 MK/T/ 2009/1076 MK/T/ 2009/418 MK/T/ 2009/1258 MK/T/ 2009/999 MK/T/ 2009/1000 MK/T/ 2009/1001 MK/T/ 2009/1017 MK/T/ 2009/671 MK/T/ 2009/672
---	---	--	---



(732) The Procter & Gamble Company , a company organized and existing under the laws of the State of Ohio		(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје	
(111) 17598	(210) МК/Т/ 2003/324	(111) 17426	(210) МК/Т/ 2009/634
Tikkurila Oy 17525	МК/Т/ 2009/1024	АНИМАЛ МЕДИКА 17428	МК/Т/ 2009/231
Трговец поединец за услуги Олгица Милан Мирчевска Агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ ТП Охрид 17427	МК/Т/ 2009/525	АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз, Друштво за производство на препарати за нега на кожата и трговија 17457	МК/Т/ 2009/679
Ventzislav Stoyanov IVANOV 17343	МК/Т/ 2009/603	АРТУРС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје 17581	МК/Т/ 2009/1078
Vienna Insurance Group 17536	МК/Т/ 2009/884	АСАНИ РИЗАХ 17557	МК/Т/ 2009/822
Vodafone Group Plc 17355	МК/Т/ 2009/321	АТАНАСОВ Миле 17597	МК/Т/ 2007/915
17352	МК/Т/ 2009/323	Вижн Борд ДОО 17379	МК/Т/ 2009/545
17462	МК/Т/ 2009/1020	Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско друштво 17402	МК/Т/ 2009/339
Wm.WRIGLEY Jr.Company 17349	МК/Т/ 2009/457	Винарска Визба,, Имако Вино" Дооел 17563	МК/Т/ 2009/1225
WYETH a Delaware corporation, 17389	МК/Т/ 2009/857	17562	МК/Т/ 2009/1226
17390	МК/Т/ 2009/858	ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ 17354	МК/Т/ 2009/466
17391	МК/Т/ 2009/859	ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ 17344	МК/Т/ 2009/949
17392	МК/Т/ 2009/860	17345	МК/Т/ 2009/967
17393	МК/Т/ 2009/862	Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ 17477	МК/Т/ 2009/781
17394	МК/Т/ 2009/863	17482	МК/Т/ 2009/782
17395	МК/Т/ 2009/865	ДОО ВИПС 17407	МК/Т/ 2009/562
17396	МК/Т/ 2009/866	ДПТУ БИРОСЕФ ДООЛ 17580	МК/Т/ 2009/629
17397	МК/Т/ 2009/867	ДПТУ СТАДИОН-МАК ДОО Струмица 17549	МК/Т/ 2009/754
ZAHARNI IZDELIA - VARNA OOD 17385	МК/Т/ 2009/692	Д-р Светослав Мацаров 17337	МК/Т/ 2009/149
Zippo Manufacturing Company 17362	МК/Т/ 2009/559		
Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ 17512	МК/Т/ 2009/573		
Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ 17547	МК/Т/ 2009/1060		
Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци ГРОЗД 17574	МК/Т/ 2009/868		

**Дрита Комерц ДООЕЛ**

17410 МК/Т/ 2009/652

Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ЈУГОИМПЕКС ДОО извоз-увоз Скопје

17430 МК/Т/ 2009/678

Друштво за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

17578 МК/Т/ 2009/1101

Друштво за деловни и менаџмент услуги КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО

17399 МК/Т/ 2009/616

17400 МК/Т/ 2009/617

Друштво за дизајн на ентериери МОНТИМПЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

17342 МК/Т/ 2009/620

Друштво за информатика и телекомуникации**МОБИКО ДООЕЛ Скопје**

17454 МК/Т/ 2009/459

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

17388 МК/Т/ 2009/832

17475 МК/Т/ 2009/953

17474 МК/Т/ 2009/954

17473 МК/Т/ 2009/955

17479 МК/Т/ 2009/956

17491 МК/Т/ 2009/1035

17492 МК/Т/ 2009/1036

17486 МК/Т/ 2009/1037

17485 МК/Т/ 2009/1038

Друштво за консалтинг, трговија и услуги НЕР КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

17537 МК/Т/ 2009/938

Друштво за маркетинг и пропаганда ЕПП Комјуникејшенс ДОО Скопје

17378 МК/Т/ 2009/540

Друштво за маркетинг трговија и услуги ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ

17431 МК/Т/ 2009/682

Друштво за маркетинг, продукција и услуги ПРОДУКЦИЈА СЦЕНА ДООЕЛ Скопје

17478 МК/Т/ 2009/1074

Друштво за менаџмент и услуги ТАРЕСМАК ДООЕЛ

17595 МК/Т/ 2009/1141

(732) Друштво за продукција, маркетинг, трговија и услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје

(111) 17353 (210) МК/Т/ 2009/461

Друштво за проектирање инженеринг и трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

17571 МК/Т/ 2009/1059

Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз**ФАКОМ АД- Скопје**

и скратен назив на подносителот:

ФАКОМ АД - Скопје and**Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД- Скопје и скратен назив на подносителот:****ФАКОМ АД - Скопје**

17585 МК/Т/ 2009/1102

Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД- Скопје и скратен назив на подносителот:**ФАКОМ АД - Скопје**

17586 МК/Т/ 2009/1103

Друштво за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др.ДОО Скопје,

17593 МК/Т/ 2009/1250

Друштво за производство услуги и трговија БРЕГЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

17403 МК/Т/ 2009/814

Друштво за производство услуги и трговија КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп

17360 МК/Т/ 2009/645

Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје

17341 МК/Т/ 2009/144

Друштво за производство, промет и услуги ПРОАРТ ДОО Скопје

17456 МК/Т/ 2009/870

Друштво за производство, промет на големо и мало, угостителство и услуги ДАР МИР ДООЕЛ Скопје

17429 МК/Т/ 2009/527



**Друштво за производство, промет, услуги
и посредништво ЕМИ МЕДИА ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје**

17422 (210) МК/Т/ 2009/468

**Друштво за производство, трговија и
меѓународен транспорт
и шпедиција АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО
Прилеп**

17569 МК/Т/ 2009/901

17570 МК/Т/ 2009/902

**Друштво за производство, трговија
и услуги „ГРАЦИА ТРЕНД“ ДООЕЛ увоз-
извоз**

17452 МК/Т/ 2003/401

**Друштво за производство, трговија
и услуги**

ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО Штип,
17572 МК/Т/ 2009/1185

**Друштво за производство, трговија
и услуги ЈУГОДИСК ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**

17423 МК/Т/ 2009/469

**Друштво за производство, трговија и
услуги**

ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје

17461 МК/Т/ 2009/1021

**Друштво за промет на големо и мало
угостителство и туризам
АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**

17382 МК/Т/ 2009/685

**Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје**

17446 МК/Т/ 2009/463

17445 МК/Т/ 2009/464

17444 МК/Т/ 2009/465

**Друштво за транспорт и логистика
ГЕБРУДЕР ВАЈС ДООЕЛ Илинден
Скопје**

17468 МК/Т/ 2009/992

**Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО
Скопје,**

17487 МК/Т/ 2009/1063

**Друштво за трговија и уметност
ПАВИА ДОО увоз извоз
Скопје**

17448 МК/Т/ 2009/1070

17584 МК/Т/ 2009/1071

(732) **Друштво за трговија
и услуги ДИПЛОН ДООЕЛ
Скопје**

(111) 17412 (210) МК/Т/ 2009/771

**Друштво за трговија и услуги
Мое студио ДООЕЛ
Скопје**

17415 МК/Т/ 2009/440

**Друштво за трговија и услуги
РИФЕНШТАЛ ДОО**

Скопје,
17582 МК/Т/ 2009/970

**Друштво за трговија и услуги
СМАЈЛ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

17467 МК/Т/ 2009/1138

**Друштво за трговија и услуги Тотал ТВ
ДОО,**

17515 МК/Т/ 2009/1100

**Друштво за трговија на големо и мало
Д-Г СТЕП увоз-извоз ДОО Скопје**

17450 МК/Т/ 2009/282

Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО

17506 МК/Т/ 2009/528

17447 МК/Т/ 2009/529

17507 МК/Т/ 2009/530

**Друштво за трговија, производство и
услуги**

ХЕДИС ДООЕЛ Скопје

17495 МК/Т/ 2009/428

17497 МК/Т/ 2009/432

17499 МК/Т/ 2009/433

17502 МК/Т/ 2009/435

17503 МК/Т/ 2009/436

**Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.**

17469 МК/Т/ 2009/1075

**Друштво за трговија, транспорт,
инженеринг и производство
СЕТ-УНИОН ДООЕЛ увоз-извоз**

Скопје

17509 МК/Т/ 2009/697

**Друштво за трговија, угостителство и
услуги Викторија Л и В увоз-извоз ДООЕЛ
Кичево**

17583 МК/Т/ 2009/1004



(732) Друштво за трговија, услуги и производство
ВАК СТРУЖАНКА ДООЕЛ увоз извоз 1000
Скопје

(111) 17575 (210) МК/Т/ 2009/957

Друштво за туризам и услуги АТЛАС ПЛУС
ДОО увоз-извоз Скопје
17333 МК/Т/ 2008/1290

Друштво за услуги информации
АМСМ УСЛУГИ- СЛУЖБА ЗА ПОМОШ
И ИНФОРМАЦИИ ДОО
-Скопје
17579 МК/Т/ 2009/1023

ДТПЗ Савана ДОО
17508 МК/Т/ 2009/1139
17510 МК/Т/ 2009/1140

ДТУ НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ
17514 МК/Т/ 2009/836

ДЦ ГРУП ДОО Скопје
17398 МК/Т/ 2009/606

ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
17365 МК/Т/ 2009/376

ЕУРОБРЕНД Д.О.О.
17573 МК/Т/ 2009/869

ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ
17594 МК/Т/ 2009/733

ЖИ-ДА 07
17409 МК/Т/ 2009/651

Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги
Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
17496 МК/Т/ 2009/585
17501 МК/Т/ 2009/586
17494 МК/Т/ 2009/587
17493 МК/Т/ 2009/588
17498 МК/Т/ 2009/589
17513 МК/Т/ 2009/590
17495 МК/Т/ 2009/591
17518 МК/Т/ 2009/592
17484 МК/Т/ 2009/593
17511 МК/Т/ 2009/594
17500 МК/Т/ 2009/595
17516 МК/Т/ 2009/596
17519 МК/Т/ 2009/597
17517 МК/Т/ 2009/598

Заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА
Охрид
17558 МК/Т/ 2009/504

(732) Здружение на граѓани
Центар за промоција на оддржливи
земјоделски практики и рурален развој
ЦеПроСАРД Скопје

(111) 17401 (210) МК/Т/ 2009/759

ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје
17374 МК/Т/ 2009/747
17373 МК/Т/ 2009/748

Илиев Драган
17451 МК/Т/ 2009/979

Империл Тобако ТКС а.д.
17449 МК/Т/ 2009/292

**Индустрија за млеко, млечни производи и
природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола**
17416 МК/Т/ 2009/444
17417 МК/Т/ 2009/445
17418 МК/Т/ 2009/446
17419 МК/Т/ 2009/447
17424 МК/Т/ 2009/521

ИТАЛИ-МАК ДООЕЛ Скопје
17596 МК/Т/ 2009/940

**КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје**
17556 МК/Т/ 2009/769

Македонски Телеком АД - Скопје
17350 МК/Т/ 2009/258

Макпрогрес ДОО
17538 МК/Т/ 2009/906
17470 МК/Т/ 2009/1003
17489 МК/Т/ 2009/1066
17476 МК/Т/ 2009/1251

МЕДИА ДОО
17540 МК/Т/ 2003/685

МЕДИА ХАУС ДОО
17566 МК/Т/ 2009/997

**МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт
Куманово**
17441 МК/Т/ 2009/839
17440 МК/Т/ 2009/840

Никола Лазовски
17565 МК/Т/ 2009/879

Пап Мирослав
17535 МК/Т/ 2009/1098



(732) Печатење, текстил-трукерај Трговец
поединец
ФЛЕКСО ПРИНТ ТП

(111) 17432 (210) МК/Т/ 2009/696

ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје

17438 МК/Т/ 2009/478

17406 МК/Т/ 2009/479

17439 МК/Т/ 2009/480

**Прехранбена индустрија А.Д. ВИТАМИНКА -
Прилеп**

17377 МК/Т/ 2009/537

**Приватна здравствена установа -
специјалистичка ординација по интерна
медицина МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА
Скопје**

17405 МК/Т/ 2009/556

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД

17413 МК/Т/ 2009/554

17414 МК/Т/ 2009/555

С енд Б Трејд Скопје

17529 МК/Т/ 2009/572

СКОВИН АД СКОПЈЕ

17505 МК/Т/ 2009/808

Стојанче Величковски

17455 МК/Т/ 2009/512

Стопанска Банка АД-Скопје

17459 МК/Т/ 2009/995

17460 МК/Т/ 2009/996

ТДУТУ „Спиритим“ ДООЕЛ

17458 МК/Т/ 2009/538

Тони Божиновски and

Горн Божиновски

17420 МК/Т/ 2009/449

17421 МК/Т/ 2009/450

**Трговско радиодифузно друштво
ТВ Скопје ДОО Скопје**

17411 МК/Т/ 2009/817

**Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д.
- Скопје, Ц.О.**

17546 МК/Т/ 2009/1039

17554 МК/Т/ 2009/773

17550 МК/Т/ 2009/774

17552 МК/Т/ 2009/775

17551 МК/Т/ 2009/776

17553 МК/Т/ 2009/1040

17548 МК/Т/ 2009/1041

17545 МК/Т/ 2009/1042

17555 МК/Т/ 2009/772

17542 МК/Т/ 2009/853

17561 МК/Т/ 2009/718

17560 МК/Т/ 2009/719

17559 МК/Т/ 2009/1234

Филиповски Стефан and

Филиповски Мартин

17453 МК/Т/ 2009/451

ФИТОФАРМ

17370 МК/Т/ 2009/532

17375 МК/Т/ 2009/533

ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ

17527 МК/Т/ 2009/1137

Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

17577 МК/Т/ 2009/965



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
06321	15/02/2018
01459	18/05/2017
01474	05/06/2017
05447	25/10/2014
05452	06/06/2011
01733	15/02/2018
06667	30/03/2015
06277	11/07/2015
06478	06/09/2015
06897	24/11/2015
02759	01/11/2018
07771	28/03/2017
07833	22/10/2017
07885	22/10/2017
08219	28/01/2018
08220	28/01/2018
08221	28/01/2018
08187	12/02/2018
08257	26/02/2018
09331	19/03/2018
08142	19/05/2018
08121	18/06/2018
08701	04/03/2019
09429	12/03/2019
10107	04/04/2020
9914	06/07/2020

**ПРОМЕНИ****промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка**

(111) 08121**(732) Carlsberg A/S**
Ny Carlsberg Vej 100
1760 Copenhagen V, DK

(111) 08701**(732) VIVARTIA INDUSTRIAL & COMMERCIAL
COMPANY OF FOOD PRODUKTS &
CATERING SERVICES S.A.**
10 Ziridi Str. 15123 Amaroussio, Attica, GR

(111) 09429**(732) Beecham Group plc**
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 09914**(732) PFIZER CARIBE LIMITED**
Ogier House, St. Julian's Ave. St. Peters Port.
Guernsev. Channel Islands GY1 1WA, GB

(111) 10952**(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited**
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) 10952**(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited**
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) 12016**(732) Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 14686**(732) VIOTROS - Industry of Foodstuff -
Preparations & Treatment of Milk
Industrial and Commercial Societe
Anonyme" работи како „VIOTROS AVEE”**
Block 31, Address: DA 13 Phase B 57022,
Industrial Area of Sindos Echedoros
Municipality - Thessaloniki, GR



ПРЕНОС

(111) **07833**

(732) **GNLD International, LLC**
3500 Gateway Blvd. Fremont, CA 94538, US

(111) **07885**

(732) **GNLD International, LLC**
3500 Gateway Blvd. Fremont, CA 94538, US

(111) **09429**

(732) **Beecham Group plc**
980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **10952**

(732) **SmithKline Beecham (Cork) Limited**
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) **12454**

(732) **E.R. Squibb & Sons, L.L.C.**
a Delaware Limited Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US

(111) **12016**

(732) **Glaxo Group Limited,**
a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **14228**

(732) **ДЕКРА еВ**
Хандерверкстер 15 7065 Штутгарт, DE



ЗАШТИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ НАЗИВИ

ОВЛАСТЕН КОРИСНИК

Регистарски број на овластенот корисник: 13
Број и дата на решението: 13-8/5-2010ГН/2010/1ОК1/2010 од 24/09/2010
Дата на впишување во регистар: 24/09/2010
Овластен корисник: **Миле Величковски**,
ул. „8-ми Октомври„ бр.85, Крива паланка, МК
Регистарски број на ознаката на потекло
за која се овластува корисникот: 51
Географскиот назив на ознаката на потеклото: „КРИВОПАЛАНЕЧКИ МЕД“
Видот на производот: МЕД
Територијална припадност на овластениот корисник:
Регион Крива Паланка
Дата до кога трае правото на овластен корисник: 24/09/2015

Регистарски број на овластен корисник: 14
Број и дата на решението: 13-11/4-2010ГН/1998/1ОК1/1 од 29/11/2010
Дата на впишување во регистар: 29/11/2010
Овластен корисник: **КИНГ ТРЕЈД КО ДОО-Кочани**,
ул. Раде Кончар бб., Кочани, МК
Регистарски број на ознаката на потекло
за која се овластува корисникот: 1
Географскиот назив на ознаката на потеклото: „КОЧАНСКИ ОРИЗ“,
Видот на производот: ОРИЗ
Територијална припадност на овластениот корисник:
Кочанска котлина
Дата до кога трае правото на овластен корисник: 29/11/2015



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

162. Стево Наумов, адвокат
ул. „Партизански одреди„ бр. 21/3-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 2700-711
моб. 389 070 206-295
[e-mail: stefan@samarina.com.mk](mailto:stefan@samarina.com.mk)

163. ЗС ФЕНИКС ДООЕЛ, увоз-извоз Тетово
ул. „Борис Кидрич„ бр. 72
Тетово
Република Македонија
тел/факс: 389 044 336-714
моб. 389 071 240-989
[e-mail: zsfeniks@gmail.com](mailto:zsfeniks@gmail.com)

Рег.
бр.

164. Петро Јонура, адвокат
ул. „Орце Николов„ бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3223-214
моб. 389 070 228-619
[e-mail: janura@gmail.com](mailto:janura@gmail.com)

165. АЦТ! ДОО, Скопје
Друштво за консултантски услуги
бул. „Маркс и Енгелс„ бр. 3/8-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 23 224-131
[e-mail: info@act.com.mk](mailto:info@act.com.mk)

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

153. Фросина Поповска, адвокат
ул. „29-ти Ноември„ бр. 15 локал 4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 551-1835
факс: 389 02 551-1836
[e-mail: popovskafrasina@gmail.com](mailto:popovskafrasina@gmail.com)

Рег.
бр.

155. Љупчо Илиев, адвокат
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ Б7 лам. 1 мез.
лок.15
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 2465-050
факс: 389 02 2465-050
[e-mail: lawyer_ljupcoiliev@hotmail.com](mailto:lawyer_ljupcoiliev@hotmail.com)



ИСПРАВКИ

- Наместо во Гласник бр. 5 од 2010 Регистарски број на овластенот корисник: 13 е објавен во Гласник бр. 6 од 2010.

II МАНИФЕСТАЦИИ

Патент на годината 2010

На 21 и 22 декември 2010 се одржа традиционалната свеченост по повод доделувањето на наградата Патент на годината 2010. Оваа година прославата ја одбележа уште еден настан а тоа е научниот собир кој се одржа на 21 декември. На собирот учествуваа видни професори и други познавачи на меѓународните и европските стандарди за спроведување на правата од интелектуална сопственост.

Патентот на годината на 22 декември му беше доделен на патентот ЗАСИЛУВАЧ ЗА 50/60Hz на пронајдувачот Владимир Филевски.

Во таа пригода беа врачени и добиените награди на двете меѓународни изложби што се одржаа претходно.



Меѓународната изложба “Иновации на жени пронајдувачи ”KIWIE 2010, Сеул, Јужна Кореја се одржа од 4 до 9 мај 2010.

Република Македонија оваа година учествуваше по втор пат и се претстави со два пронајдока од областа на фармацијата.

Освоени награди за македонските пронајдоци беа:

Награди од Стручната комисија:

ЗЛАТЕН МЕДАЛ со диплома за пронајдокот “ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ КОМБИНАЦИЈА НА ЦИНК СУЛФАТ И ЕТЕРИЧНО МАСЛО НА АЈДУЧКА ТРЕВА ЗА ТРЕТМАН НА ВИРУС HERPES SIMPLEX”, Г-ѓа Ленче Аџиска и

БРОНЗЕН МЕДАЛ со диплома, за пронајдокот “ФОРМУЛАЦИЈА И ПОДГОТОВКА НА АЛГИНАТНИ-СА-МИКРОСФЕРИ СО ПОСТАПКА НА СУШЕЊЕ СО РАСПРСКУВАЊЕ“ од пронајдувачот Г-ѓа Катерина Горачинова.



Специјални награди беа доделени за пронајдокот:

“ФОРМУЛАЦИЈА И ПОДГОТОВКА НА АЛГИНАТНИ-СА-МИКРОСФЕРИ СО ПОСТАПКА НА СУШЕЊЕ СО РАСПРСКУВАЊЕ“ од пронајдувачот Г-ѓа Катерина Горачинова -Пехар со диплома од претседателот на Првиот институт за пронајдуваштво и испитување на Иран;

“ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ КОМБИНАЦИЈА НА ЦИНК СУЛФАТ И ЕТЕРИЧНО МАСЛО НА АЈДУЧКА ТРЕВА ЗА ТРЕТМАН НА ВИРУС ХЕРПЕС СИМПЛЕЦ“, Г-ѓа Ленче Аџиска - СРЕБРЕН МЕДАЛ со диплома од Полската асоцијација на пронајдувачи.

Македонскиот штанд привлече големо влијание не само на Меѓународното жири туку и на останатите учесници на саемот, како и на посетителите.

Меѓународната изложба на “Идеи-Пронајдоци-Нови Производи” IENA 2010, Нирнберг, Германија се одржа од 28 до 31 октомври 2010. На изложбата зедоа учество 31 земја, кои се претставија со повеќе од 700 пронајдоци.

На изложбата беа презентирани пет пронајдоци при што уште еднаш се потврди дека пронајдоците од македонските иноватори кои се предмет на заштита со правата од индустриска сопственост се вредни за комерцијализација и трансвер на технологии на национално и меѓународно ниво.

Стручното меѓународно жири ги додели следниве награди:

ЗЛАТЕН МЕДАЛ – на пронајдувачот Владимир Филевски, за пронајдокот “ЗАСИЛУВАЧ ЗА 50/60 HZ”;

СРЕБРЕН МЕДАЛ – на пронајдувачот Димитар Рибески, за пронајдокот “ДРЕНАЖНА ПРЕГРАДА”.

Беа доделени и следниве специјални награди:

-ЗЛАТЕН ПЕХАР со диплома од Министерството за образование, истражување, млади и спорт на Романија на пронајдувачот Андреј Тасев, за пронајдокот “ЕДНОСМЕРЕН ХИДРАУЛИЧЕН ТЕЛЕСКОПСКИ АМОРТИЗЕР”;

-Специјална награда од Првиот институт на пронајдувачи и истражувачи на Исламската Република Иран на пронајдувачот Димитар Рибески, за пронајдокот “ДРЕНАЖНА ПРЕГРАДА”;

-ПЕХАР со диплома од Турскиот патентен завод на пронајдувачот Звонко Кузмановски, за пронајдокот “ДВОТАКТЕН ДИЗЕЛ МОТОР СО ПРОДОЛЖЕНА ЕКСПАНЗИЈА”;

-ЗЛАТЕН МЕДАЛ со диплома од Руската асоцијација за меѓународна научна и техничка соработка на пронајдувачот Владимир Филевски, за пронајдокот “ЗАСИЛУВАЧ ЗА 50/60 HZ”;

-СРЕБРЕН МЕДАЛ со диплома од Здружението на пронајдувачи на Полска на пронајдувачот: Мојсов Кочо, за пронајдокот “ДРЖАЧ НА ЗАПАЛКИ СО МОЖНОСТ ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ НА КУТИЈА ОД ЦИГАРИ”.

Државниот завод за индустриска сопственост за своето учество и придонес во промовирањето на пронаоѓаштвото доби Диплома од Турскиот патентен завод.

III ИЗВЕСТУВАЊА

I.

На 08 септември 2010 година, **Владата на Република Азербејџан** депонираше инструмент за пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02 јули 1999 (“Женевски Акт”).

Женевскиот Акт, за територијата на Република Азербејџан ќе стапи во сила на 08 декември 2010 година.

На 20 септември 2010 година, **Владата на Република Франција** депонираше инструмент за прифаќање на престанокот на Лондонскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународниот депозит на индустриски дизајни од 06 ноември 1925, ревидиран во Лондон на 02 јуни 1934, и дополнителниот акт од Монако од 18 ноември 1961, од наведениот договор.

Влегувањето во сила на престанокот ќе се изврши кога ќе биде достигнат бараниот број на прифаќања.

На 09 септември 2008 година, **Владата на Кралството Данска** депонираше инструмент за ратификација на Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02 јули 1999 (“Женевски Акт”). Наведениот инструмент содржеше декларација дека “согласно подоцнежна одлука, Женевскиот Акт нема да се применува на Фарските Острови или на Гренланд”.

На 11 октомври 2010 година, **Владата на Кралството Данска** депонираше инструмент за декларација според кој повлекува една направена по ратификацијата од наведениот Акт “дека согласно дополнителни информации, Актот нема да се применува на Гренланд”.

Наведената декларација, ќе стапи во сила на 11 јануари 2011 година.